



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 31 декември 1999
Скопје
Број 86 Год. LV

Претплатата за 1999 година изнесува
7.500 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1995.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2000 ГОДИНА

Се прогласува Буџетот на Република Македонија за 2000 година,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 декември 1999 година.

Број 07-4790/1
29 декември 1999 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с. р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с. р.

БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2000 ГОДИНА

I ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Буџетот на Републиката за 2000 година се состои од:

		во денари
I	Вкупни приходи	46.961.000.000
	и тоа:	
	- изворни приходи	46.961.000.000
II	Вкупни трошоци	50.994.000.000
	и тоа:	
	- утврдени намени	50.844.000.000
	- резерви	150.000.000
III	Дефицит	4.033.000.000
	финансирање на дефицитот	
	- кредити од меѓународни финансиски институции	4.033.000.000

Член 2

Приходите по извори и видови на приходи и трошоци по основни намени се утврдуваат во Билансот на приходите и трошоците на Буџетот на Република Македонија за 2000 година, и тоа:

	Завршна сметка за 1998	Буџет за 1999	Буџет за 2000	Сопствени приходи за 2000
БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ	42,655,242,014	50,300,000,000	50,994,000,000	5,414,066,412
ИЗВОРНИ ПРИХОДИ	39,819,455,478	43,320,000,000	46,961,000,000	5,414,066,412
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	36,862,905,436	40,576,000,000	43,396,000,000	0
711 ДАНОК ОД ДОХОД, ДОБИВКА И КАПИТАЛНА ДОБИВКА	10,930,866,437	12,442,000,000	12,646,000,000	0
7111 Персонален данок	9,177,331,950	9,825,000,000	10,033,000,000	
7112 Данок од добивка	1,751,993,102	2,617,000,000	2,613,000,000	
7113 Други даноци од доход, од добивка и капитални добивки	1,541,385	0	0	
714 ДОМАШНИ ДАНОЦИ НА СТОКИ И УСЛУГИ	19,040,756,078	19,730,000,000	22,009,000,000	0
7141 Данок на промет и ДДВ	8,804,306,262	9,541,000,000	9,700,000,000	
7142 Акцизи	10,236,449,816	10,189,000,000	12,309,000,000	
715 ДАНОК ОД МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА И ТРАНСАКЦИИ	6,810,246,852	8,272,000,000	8,600,000,000	0
7151 Увозни давачки	5,457,623,960	6,848,000,000	7,176,000,000	
7153 Други увозни давачки и такси	1,352,622,892	1,424,000,000	1,424,000,000	
716 ДРУГИ ДАНОЦИ	81,036,069	132,000,000	141,000,000	
7161 Други даноци кои не се класифицирани на друго место	81,036,069	132,000,000	141,000,000	
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2,956,550,042	2,744,000,000	3,565,000,000	5,414,066,412
721 ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	1,164,552,642	774,000,000	1,200,000,000	0
7211 Добивка од нефинансиски јавни претпријатија	132,534,988	100,000,000	300,000,000	
7212 Добивка од јавни финансиски институции	1,021,418,735	494,000,000	720,000,000	
7213 Други приходи од имот	10,598,919	180,000,000	180,000,000	
722 ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	1,034,299,151	1,122,000,000	1,308,000,000	0
7221 Парични казни	146,028,072	116,000,000	170,000,000	
7222 Судски такси	431,214,348	578,000,000	600,000,000	
7223 Административни такси	454,153,174	420,000,000	530,000,000	
7224 Комунални такси	2,903,557	8,000,000	8,000,000	
724 ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	58,463,174	192,000,000	200,000,000	0
7241 Други административни такси и надоместоци	58,463,174	192,000,000	200,000,000	
725 ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	611,053,352	531,000,000	552,000,000	5,414,066,412
7251 Приходи од органи и организации	611,053,352	531,000,000	552,000,000	5,414,066,412
726 ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	88,181,723	125,000,000	305,000,000	0
7262 Приходи од продажба на државен капитал	70,305,194	5,000,000	5,000,000	
7265 Трансфери на капитал од невладини извори	17,876,529	120,000,000	300,000,000	
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	0	2,440,000,000	0	0
733 ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	2,440,000,000	0	0
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	2,831,412,264	4,540,000,000	4,033,000,000	0
751 МЕЃУНАРОДНИ РАЗВОЈНИ АГЕНЦИИ	2,831,412,264	4,540,000,000	4,033,000,000	
ПРЕНЕСЕНИ ПРИХОДИ ОД ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА	4,374,272	0	0	

Опис	Завршна сметка за 1998	Буџет за 1999	Буџет за 2000	Сопствени приходи за 2000
БИЛАНС НА ТРОШОЦИТЕ	42,622,958,920	50,300,000,000	50,994,000,000	5,414,066,412
I ТЕКОВНИ ТРОШОЦИ	37,212,362,572	42,420,340,000	42,845,600,000	0
40-ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	15,938,752,620	16,056,000,000	15,955,245,000	0
401 Основни плати и наемнини	13,822,248,732	13,979,640,000	14,000,959,000	0
402 Надоместоци	2,116,503,888	2,076,360,000	1,954,286,000	0
42- СТОКИ И ДРУГИ УСЛУГИ	4,942,028,582	5,673,541,000	6,400,829,000	0
420 Патни и дневни трошоци	160,237,824	231,466,000	271,331,000	0
421 Комунални услуги	300,363,763	312,505,000	372,133,000	0
422 Трошоци за затоплување	400,909,471	432,222,000	463,860,000	0
423 Материјали	2,609,340,142	2,637,299,000	2,947,177,000	0
424 Трошоци за транспорт	181,342,776	193,168,000	200,550,000	0
425 Тековно (рутинско) одржување	108,843,499	106,762,000	125,011,000	0
426 Договорни услуги	679,036,197	732,151,000	842,874,000	0
427 Други оперативни трошоци	501,954,910	1,027,968,000	1,177,893,000	0
44-ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ	14,774,801,368	18,473,799,000	18,399,526,000	0
441 Трансфери на владини институции	1,468,269,426	1,512,749,000	1,967,326,000	0
442 Трансфери до единиците на локалната самоуправа	15,000,000	0	0	0
443 Државни донации, трансфери на физички лица и на нестопански организации	10,440,591,790	13,661,050,000	11,321,200,000	0

Опис	Завршна сметка за 1998	Буџет за 1999	Буџет за 2000	Сопствени приходи за 2000
БИЛАНС НА ТРОШОЦИТЕ	42,622,958,920	50,300,000,000	50,994,000,000	5,414,066,412
444 Трансфери по основа на субвенции	2,850,940,152	3,300,000,000	5,111,000,000	0
45-КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	1,556,780,002	2,217,000,000	2,090,000,000	0
451 Камати по домашни кредити	0	0	0	0
452 Камати на странски кредити	1,556,780,002	2,217,000,000	2,090,000,000	0
II КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ	2,136,424,527	2,610,560,000	4,341,400,000	0
46-КУПУВАЊЕ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	1,291,021,946	1,450,379,000	2,482,900,000	0
461 Купување на земјишта и нематеријални средства	4,240,300	0	0	0
462 Купување на градежни објекти	111,931,450	54,000,000	50,000,000	0
463 Мебел и канцелариска опрема	87,415,482	230,934,000	271,800,000	0
464 Купување на моторни возила	5,720,000	42,720,000	38,500,000	0
465 Физибилити студии, подготовка на проекти и дизајн	3,372,600	1,000,000	4,000,000	0
466 Постројки, опрема и машинерија	13,200,000	83,000,000	16,000,000	0
467 Изградба, реновирање и унапредување	611,495,786	620,000,000	1,010,400,000	0
468 Основно и специјално одржување (инвестиционо одржување)	453,646,328	418,725,000	1,392,200,000	0
47-КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	845,402,581	1,160,181,000	1,858,500,000	0
471 Капитални трансфери на владини институции	747,926,097	1,032,681,000	1,671,000,000	0
472 Капитални трансфери на единици на локалната самоуправа	97,476,484	127,500,000	187,500,000	0
III ДАВАЊЕ НА ЗАЕМИ, УЧЕСТВО ВО ДЕЛ ОД ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ И ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА	1,739,299,316	2,946,100,000	1,855,000,000	0
48 - ДАВАЊЕ НА ЗАЕМИ И УЧЕСТВО ВО ДЕЛ ОД ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ	1,327,299,316	2,406,100,000	1,333,000,000	0
483 Заеми на поединци и нестопански организации	412,000,000	540,000,000	522,000,000	0
485 Учество на дел во јавните претпријатија	1,534,872,505	2,323,000,000	1,952,000,000	0
49-АМОРТИЗАЦИЈА (ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА):	0	0	9,000,000	0
491 Отплата на домашен долг	1,534,872,505	2,323,000,000	1,943,000,000	0
492 Отплата на надворешен долг				

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА - СПОРЕД МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАНДАРДИ

	Завршна сметка за 1998	Буџет за 1999	Буџет за 2000
ВКУПНО	42,655,242,014	50,300,000,000	50,994,000,000
11 Општи јавни услуги	4,422,972,348	6,434,854,000	7,091,581,000
111 Законодавна и извршна власт и услуги	907,938,294	1,071,610,000	1,175,890,000
1 Претседател на Република Македонија	26,140,197	42,324,000	71,516,000
2 Собрание на Република Македонија-дел	235,951,952	251,237,000	259,729,000
3 Уставен суд на Република Македонија	24,311,816	25,734,000	15,473,000
4 Влада на Република Македонија	63,194,322	89,116,000	126,760,000
5 Секретаријат за законодавство	4,714,015	4,673,000	5,605,000
6 Служба за заеднички работи	424,619,971	495,784,000	530,771,000
7 Секретаријат за информации	129,006,021	0	0
8 Министерство за информации	0	134,174,000	143,311,000
9 Македонска информативна агенција	5,561,403	11,281,000	0
10 Агенција за обнова и развој	0	17,287,000	22,725,000
112 Глобално планирање, фискални и финансиски услуги	2,378,978,524	4,312,786,000	4,621,978,000
1 Министерство за финансии-дел	2,139,637,730	4,079,143,000	4,381,447,000
2 Државен завод за ревизија	0	9,514,000	8,094,000
3 Министерство за развој	17,726,457	19,695,000	30,238,000
4 Царинска управа	221,614,337	204,434,000	202,199,000
113 Надворешни работи и услуги	510,619,256	510,850,000	567,117,000
1 Министерство за надворешни работи	510,619,256	510,850,000	567,117,000
114 Фундаментални и научни истражувања	345,297,856	316,114,000	395,671,000
1 Министерство за наука	216,211,460	187,325,000	270,176,000
2 Научни институти	126,060,186	125,495,000	125,495,000

	Завршна сметка за 1998	Буџет за 1999	Буџет за 2000
3 Републички завод за меѓународна научно- техничка соработка	3,026,210	3,294,000	0
4 Завод за заштита на природните реткости	0	0	0
119 Други услуги на Владата (емиграција, статистика, избори, архиви, информации и слично)	280,138,418	223,494,000	330,925,000
1 Завод за статистика	61,403,238	66,213,000	123,886,000
2 Архив на Македонија	59,041,809	58,800,000	58,800,000
3 Изборни активности	105,974,522	40,000,000	80,000,000
4 Матица на ислениците	9,644,775	0	0
5 Министерство за ислеништво	0	15,898,000	30,156,000
6 Македонска академија на науките и уметностите	44,074,074	42,583,000	38,083,000
12 Работи во врска со одбраната и услуги	3,839,361,314	3,808,608,000	4,651,652,000
121 Војска и цивилна администрација и операции	3,839,361,314	3,808,608,000	4,651,652,000
1 Министерство за одбрана	3,839,361,314	3,808,608,000	4,651,652,000
13 Јавен ред и безбедност	4,517,262,270	4,750,938,000	4,872,305,000
131 Полиција	3,061,049,492	3,063,155,000	3,256,641,000
1 Министерство за внатрешни работи	3,011,035,484	3,014,455,000	3,209,027,000
2 Центар за образование на кадри од областа на безбедноста	50,014,008	48,700,000	47,614,000
132 Судови и судски операции	1,192,168,451	1,236,870,000	1,282,239,000
1 Министерство за правда	279,926,160	253,231,000	333,591,000
2 Правосудни органи	902,360,333	973,174,000	940,483,000
3 Републички завод за судски вештачења	9,881,958	10,465,000	8,165,000
133 Затвори, администрација и операции	164,627,958	170,590,000	167,881,000
1 Затвори	164,627,958	170,590,000	167,881,000
139 Други јавни услуги во врска со редот	99,416,369	280,323,000	165,544,000
1 Агенција за разузнавање	99,416,369	280,323,000	165,544,000
21 Образование и услуги	8,054,364,406	7,910,053,000	8,030,424,000
211 Предучилишно, основно, средно и високо образование	7,952,343,790	7,805,864,000	7,901,655,000
1 Образование	7,878,580,689	7,732,111,000	7,821,145,000
2 Педагошки завод	73,763,101	73,753,000	80,510,000
219 Други образовни услуги	102,020,616	104,189,000	128,769,000
1 Министерство за образование	102,020,616	102,381,000	128,769,000
2 Центар за стручно образование, оспособување и развој	9,123,735	1,808,000	0
22 Здравствени услуги	254,155,692	290,804,000	312,054,000
221 Јавно здравство и превентивни услуги	83,000,000	100,025,000	109,996,000
1 Програми (441015-441082)	83,000,000	100,025,000	109,996,000
222 Болнички услуги	121,081,453	140,100,000	150,100,000
1 Програми (441333-441368)	121,081,453	140,100,000	150,100,000
229 Други видови болнички услуги	50,074,239	50,679,000	51,958,000
1 Министерство за здравство	46,034,239	46,679,000	47,958,000
2 Програма за крводарителство (441023)	4,040,000	4,000,000	4,000,000
23 Социјална заштита и социјална сигурност	11,481,685,007	14,672,294,000	12,361,382,000
231 Социјална заштита	11,057,847,834	11,314,591,000	11,834,791,000
1 Воени ветерани	373,240,735	370,000,000	370,000,000
2 Цивилни инвалиди	24,245,709	25,400,000	35,000,000
3 Детски додаток	469,947,342	795,000,000	550,000,000
4 Хранители на отслужување на воен рок	5,803,931	6,300,000	6,300,000
5 Социјални програми	2,549,859,694	2,990,000,000	3,187,000,000
6 Средства за структурни промени	3,262,944,317	3,100,000,000	3,050,000,000
7 Пензиско и инвалидско осигурување	3,620,000,000	3,302,000,000	3,890,000,000
8 Детска заштита	751,806,106	725,891,000	746,491,000
232 Социјална помош	423,837,173	3,357,703,000	526,591,000
1 Сместување на стари и хендикепирани лица	160,000,000	150,000,000	160,000,000
2 Бегалци	23,629,128	2,956,000,000	148,000,000
3 Плаќања до хуманитарни организации	60,000,000	60,000,000	20,000,000
4 Социјална заштита	180,208,045	191,703,000	198,591,000
24 Домување и одржување на урбаната средина	129,086,818	175,045,000	384,532,000
242 Снабдување со вода и канализација	97,476,484	127,500,000	187,500,000
1 Изградба на водоводи во општините	97,476,484	127,500,000	187,500,000
243 Санитарни услуги и намалување на загадувањето	25,360,000	25,360,000	25,360,000
1 Програма за заштита на водите на реките и езерата	25,000,000	25,000,000	25,000,000
2 Изработка на студии и проекти за заштита на животната средина	360,000	360,000	360,000

	Завршна сметка за 1998	Буџет за 1999	Буџет за 2000
249 Други услуги со домување и одржување на околината	6,250,334	22,185,000	171,672,000
1 Министерство за животна средина		17,903,000	167,390,000
2 Сеизмолошка опсерваторија	6,250,334	4,282,000	4,282,000
25 Рекреативни и културни активности и услуги	1,192,819,832	1,209,867,000	1,401,562,000
252 Спортски и рекреативни услуги	115,318,361	130,238,000	121,646,000
1 Министерство за млади и спорт	115,318,361	130,238,000	121,646,000
252 Културни услуги	1,074,389,323	1,076,381,000	1,276,381,000
1 Министерство за култура	23,242,583	22,344,000	22,344,000
2 Дејности од областа на културата	1,051,146,740	1,054,037,000	1,254,037,000
254 Религиозни прашања и услуги	3,112,148	3,248,000	3,535,000
1 Републичка комисија за верските заедници	3,112,148	3,248,000	3,535,000
31 Активности со гориво и енергија	4,200,000	15,000,000	5,000,000
312 Производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија	4,200,000	15,000,000	5,000,000
1 Опрема за електрификација на селата	4,200,000	15,000,000	5,000,000
32 Земјоделство, регулатива и операции	408,292,005	528,115,000	733,282,000
321 Цени на земјоделски производи, администрација, активности и услуги	233,000,001	292,001,000	338,000,000
1 Субвенции во земјоделството	0	0	0
2 Програма за инвестиции во земјоделство	19,000,000	48,000,000	94,000,000
3 Програма за поттикнување на земјоделското производство	214,000,001	244,001,000	244,000,000
322 Други административни услуги	175,292,004	236,114,000	395,282,000
1 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-дел	175,292,004	203,989,000	359,330,000
2 Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството	0	32,125,000	35,952,000
33 Рударство, индустрија и градежништво	233,067,308	252,305,000	317,033,000
331 Рударски услуги	20,775,030	23,000,000	23,000,000
1 Геолошки истражувања	20,775,030	23,000,000	23,000,000
333 Градежништво, регулатива и координација	212,292,278	229,305,000	294,033,000
1 Министерство за урбанизам и градежништво-дел	212,292,278	229,305,000	294,033,000
34 Транспорт и комуникации, активности и услуги	1,232,797,432	1,610,135,000	2,164,692,000
341 Патен транспорт и операции	667,654,697	926,681,000	1,500,000,000
1 Програма за патишта	667,654,697	926,681,000	1,500,000,000
342 Железнички транспорт	412,000,000	540,000,000	522,000,000
1 Учество во изградбата на железничката пруга	412,000,000	540,000,000	522,000,000
343 Воздушен транспорт	122,238,774	113,255,000	113,255,000
1 Дирекција за цивилна воздушна пловидба	122,238,774	113,255,000	113,255,000
349 Други транспортни услуги	30,903,961	30,199,000	29,437,000
1 Министерство за сообраќај	30,903,961	30,199,000	29,437,000
35 Други различни услуги	3,301,377,162	3,618,481,000	4,043,047,000
351 Општи економски и комерцијални услуги и туризам	3,170,650,449	3,492,608,000	3,895,289,000
1 Стимулации за извоз	0	0	0
2 Санација на банки	971,005,262	809,000,000	737,000,000
3 Девизни штедни влогови	798,895,970	747,000,000	1,350,000,000
4 Побарувања на претпријатија од странство	0	0	0
5 Обртни средства за структурни реформи	596,059,099	1,331,000,000	1,130,000,000
6 Други трансфери по основа на субвенции	233,320,590	0	70,000,000
7 Туристичка пропаганда	2,211,354	10,200,000	10,000,000
8 Министерство за стопанство-дел	106,693,367	44,599,000	49,728,000
9 Министерство за трговија	0	88,951,000	96,351,000
10 Дирекција за стоковни резерви	155,884,281	156,636,000	120,403,000
11 Републички хидрометеоролошки завод	73,012,271	72,395,000	71,375,000
12 Геодотска управа	225,134,391	224,432,000	260,432,000
13 Завод за заштита на индустриската сопственост	8,433,864	8,395,000	0
352 Труд и индустриски врски	130,726,713	125,873,000	147,758,000
1 Министерство за труд	130,726,713	125,873,000	147,758,000
41 Мулти функционални трошоци	492,147,913	483,501,000	592,454,000
411 Општи трансфери до локалните влади	15,000,000	9,662,000	9,289,000
1 Министерство за локална самоуправа	0	9,662,000	9,289,000
2 Трансфери до единиците на локалната самоуправа	15,000,000	0	0
412 Разни мулти функционални трошоци и трансфери	477,147,913	473,839,000	583,165,000
1 Агенција за стопански недоволно развиени општини	477,147,913	473,839,000	583,165,000
Белешка: Трансакции во врска со јавниот долг не се класифицираат по функции	3,091,652,507	4,540,000,000	4,033,000,000

Биланс по буџетски корисници

Шифра	Раздел	Буџет за 1998 г.	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
01001	ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	26,140,197	42,324,000	71,516,000	0
01002	АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ	99,416,369	280,323,000	165,544,000	0
02001	СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	235,951,952	251,237,000	259,729,000	0
02002	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА	0	9,514,000	8,094,000	9,823,412
03001	УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	24,311,816	25,734,000	15,473,000	0
04001	ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	63,194,322	89,116,000	126,760,000	0
04002	СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	424,619,971	495,784,000	530,771,000	60,000,000
04003	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО	4,714,015	4,673,000	5,605,000	0
04004	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ	129,006,021	0	0	0
04005	МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА	5,561,403	11,281,000	0	10,000,000
04006	ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	26,538,861	26,237,000	28,512,000	0
04007	АГЕНЦИЈА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ	0	17,287,000	22,725,000	0
05001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА	3,839,361,314	3,808,608,000	4,651,652,000	637,087,710
06001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ	3,011,035,484	3,014,455,000	3,209,027,000	261,000,000
06002	ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ВО ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДОСТА	50,014,008	48,700,000	47,614,000	3,600,000
07001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА	279,926,160	253,231,000	333,591,000	26,591,000
08001	МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	510,619,256	510,850,000	567,117,000	0
09001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ	439,869,705	439,618,000	581,617,000	0
09002	МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА	8,604,362,455	15,629,916,000	13,364,330,000	0
09003	ЦАРИНСКА УПРАВА	221,614,337	204,434,000	202,199,000	22,000,000
09004	ДИРЕКЦИЈА ЗА СТОКОВИ РЕЗЕРВИ	0	156,636,000	120,403,000	1,323,000,000
10001	МИНИСТЕРСТВО ЗА СТОПАНСТВО	133,879,751	92,799,000	87,728,000	29,000,000
10002	ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ	155,884,281	0	0	0
10101	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРГОВИЈА	0	88,951,000	96,351,000	100,000,000
11001	МИНИСТЕРСТВО ЗА РАЗВОЈ	17,726,457	19,695,000	30,238,000	0
11002	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ	8,433,864	8,395,000	0	19,359,000
12001	МИНИСТЕРСТВО ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНИШТВО	335,128,762	382,165,000	506,893,000	1,800,000
12003	СЕЙСМОЛОШКА ОПСЕРВАТОРИЈА	6,250,334	4,282,000	4,282,000	0
12101	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА	0	17,903,000	167,390,000	0
13001	МИНИСТЕРСТВО ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ	30,903,961	30,199,000	29,437,000	4,500,000
13002	ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНОВОЗДУШНА ПЛОВИДЕА	122,238,774	113,255,000	113,255,000	721,089,100
14001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО	408,292,005	495,990,000	697,330,000	100,000,000
14002	АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА	0	32,125,000	35,952,000	260,000
15001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА	130,726,713	125,873,000	147,758,000	0
15010	ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА	1,221,753,448	1,520,891,000	1,296,491,000	252,221,890
15020	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	10,199,931,558	10,159,403,000	10,920,891,000	0
16001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ	102,020,616	102,381,000	128,769,000	26,800,000
16002	ПЕДАГОШКИ ЗАВОД НА МАКЕДОНИЈА	73,763,101	73,753,000	80,510,000	17,000,000
16003	ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ, ОСПОСОБУВАЊЕ И РАЗВОЈ - БИТОЛА	9,123,735	1,808,000	0	0
16020	ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА	115,318,361	0	0	0
16030	ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ	6,377,337,415	6,270,369,000	6,349,403,000	444,780,000
16040	ФИНАНСИРАЊЕ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ	1,501,243,274	1,461,742,000	1,471,742,000	400,000,000
16101	МИНИСТЕРСТВО ЗА МЛАДИ И СПОРТ	0	15,245,000	29,186,000	2,700,000
16110	МИНИСТЕРСТВО ЗА МЛАДИ И СПОРТ - ДЕЈНОСТ	0	114,993,000	92,460,000	36,863,750
17001	МИНИСТЕРСТВО ЗА НАУКА	216,211,460	187,325,000	270,176,000	0
17002	РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНО-ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА	3,026,210	3,294,000	0	110,000
17010	НАУЧНИ ИНСТИТУТИ	126,060,186	125,495,000	125,495,000	0
18001	МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА	23,242,583	22,344,000	22,344,000	9,200,000
18010	ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА	1,051,146,740	1,054,037,000	1,254,037,000	199,920,000
19001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО	254,155,692	290,804,000	312,054,000	12,450,000
19101	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	0	9,662,000	9,289,000	0
19201	МИНИСТЕРСТВО ЗА ИСЕЛЕНИШТВО	0	15,898,000	30,156,000	10,000,000
19301	МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАЦИИ	0	134,174,000	143,311,000	0
20001	РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ	3,112,148	3,248,000	3,535,000	0
21001	РЕПУБЛИЧКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА	225,134,391	224,432,000	260,432,000	29,500,000
22001	ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА	61,403,238	66,213,000	123,886,000	555,000,000
23001	РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД	73,012,271	72,395,000	72,375,000	3,796,000
24001	АРХИВ НА МАКЕДОНИЈА	59,041,809	58,800,000	58,800,000	128,000
25001	РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА	9,881,958	10,465,000	8,165,000	7,420,000
26001	МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ	44,074,074	42,583,000	38,083,000	4,900,000
27001	МАТИЦА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ	9,644,775	0	0	0
28001	АГЕНЦИЈА ЗА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА	477,147,913	473,839,000	583,165,000	28,000,000
29001	РЕПУБЛИЧКИ СУДСКИ СОВЕТ	9,147,815	11,104,000	9,084,000	0
30001	ВРХОВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	30,680,213	30,204,000	30,308,000	0
31001	ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИЈА	10,464,287	10,691,000	10,564,000	0
31101	НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ	19,468,661	16,326,000	19,268,000	0
33001	АПЕЛАЦИОНЕН СУД - БИТОЛА	25,306,225	24,123,000	26,056,000	0
33002	АПЕЛАЦИОНЕН СУД - СКОПЈЕ	55,701,627	56,458,000	57,409,000	0
33003	УПРАВА НА СУДСКА ЗГРАДА	10,897,769	15,008,000	15,125,000	0
33004	АПЕЛАЦИОНЕН СУД - ШТИП	17,438,867	17,182,000	17,148,000	0
34001	ВИШО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - БИТОЛА	6,604,517	6,574,000	6,665,000	0
34002	ВИШО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - СКОПЈЕ	11,680,354	11,807,000	12,171,000	0
34003	ВИШО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ШТИП	3,651,594	3,660,000	3,740,000	0

Шифра	Раздел	Буџет за 1998 г.	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
35001	ОСНОВЕН СУД - БЕРОВО	7,168,835	7,190,000	7,407,000	0
35002	ОСНОВЕН СУД - БИТОЛА	36,531,704	35,723,000	37,142,000	1,515,000
35003	ОСНОВЕН СУД - ГЕВГЕЛИЈА	15,505,591	15,364,000	18,566,000	1,092,000
35004	ОСНОВЕН СУД - ГОСТИВАР	22,890,924	22,465,000	22,532,000	3,811,000
35005	ОСНОВЕН СУД - ДЕБАР	8,105,910	8,151,000	8,294,000	0
35006	ОСНОВЕН СУД - ДЕЛЧЕВО	7,773,154	7,748,000	8,237,000	400,000
35007	ОСНОВЕН СУД - КАВАДАРЦИ	15,275,870	15,246,000	15,980,000	440,000
35008	ОСНОВЕН СУД - КИЧЕВО	15,781,216	15,588,000	16,318,000	900,000
35009	ОСНОВЕН СУД - КОЧАНИ	16,842,254	16,624,000	17,515,000	200,000
35010	ОСНОВЕН СУД - КРАТОВО	5,514,455	5,307,000	5,840,000	0
35011	ОСНОВЕН СУД - КРИВА ПАЛАНКА	10,391,825	10,784,000	10,900,000	0
35012	ОСНОВЕН СУД - КРУШЕВО	6,635,233	6,670,000	6,941,000	235,000
35013	ОСНОВЕН СУД - КУМАНОВО	29,343,602	29,111,000	29,454,000	0
35014	ОСНОВЕН СУД - НЕГОТИНО	7,487,148	7,486,000	7,954,000	500,000
35015	ОСНОВЕН СУД - ОХРИД	22,092,498	22,166,000	22,992,000	0
35016	ОСНОВЕН СУД - ПРИЛЕП	27,464,656	27,876,000	27,854,000	1,980,326
35017	ОСНОВЕН СУД - РАДОВИШ	12,011,909	11,952,000	13,156,000	0
35018	ОСНОВЕН СУД - РЕСЕН	7,416,095	7,333,000	7,869,000	0
35019	ОСНОВЕН СУД - СВЕТИ НИКОЛЕ	7,325,656	7,300,000	7,305,000	500,000
35020	ОСНОВЕН СУД - СТРУГА	17,074,950	17,485,000	17,341,000	970,000
35021	ОСНОВЕН СУД - СТРУМИЦА	26,999,861	26,947,000	28,913,000	1,500,000
35022	ОСНОВЕН СУД - ТЕТОВО	30,922,189	31,422,000	31,388,000	9,752,000
35023	ОСНОВЕН СУД - ВЕЛЕС	20,279,914	20,266,000	20,721,000	2,500,000
35024	ОСНОВЕН СУД - ШТИП	24,107,271	24,111,000	24,973,000	2,500,000
35025	ОСНОВЕН СУД 1 - СКОПЈЕ	88,361,910	89,977,000	93,288,000	8,015,224
35026	ОСНОВЕН СУД 2 - СКОПЈЕ	80,842,388	81,937,000	84,762,000	6,860,000
35027	ОСНОВЕН СУД - ВИНИЦА	6,148,375	6,625,000	6,632,000	200,000
36001	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - БЕРОВО	977,705	1,353,000	1,147,000	0
36002	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - БИТОЛА	6,477,749	6,413,000	6,550,000	0
36003	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ГЕВГЕЛИЈА	2,150,513	2,546,000	2,333,000	0
36004	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ГОСТИВАР	4,236,841	4,360,000	4,647,000	0
36005	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ДЕБАР	1,649,999	1,637,000	1,985,000	0
36006	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ДЕЛЧЕВО	1,504,254	1,533,000	1,745,000	0
36007	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - КАВАДАРЦИ	3,801,425	4,116,000	4,251,000	0
36008	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - КИЧЕВО	2,351,613	2,414,000	2,670,000	0
36009	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - КОЧАНИ	2,745,355	3,040,000	3,333,000	0
36010	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - КРИВА ПАЛАНКА	2,253,527	2,246,000	2,430,000	0
36011	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - КУМАНОВО	4,323,646	4,683,000	4,659,000	0
36012	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ОХРИД	3,571,440	3,545,000	3,726,000	0
36013	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ПРИЛЕП	4,691,103	4,590,000	4,590,000	296,000
36014	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - РАДОВИШ	1,680,489	1,842,000	2,141,000	0
36015	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - РЕСЕН	1,075,414	979,000	1,123,000	0
36016	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - СВЕТИ НИКОЛЕ	1,541,183	1,679,000	1,899,000	0
36017	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - СКОПЈЕ	34,963,634	34,887,000	35,524,000	0
36018	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - СТРУГА	2,952,062	2,828,000	3,207,000	0
36019	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - СТРУМИЦА	3,046,300	3,088,000	3,374,000	0
36020	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ТЕТОВО	5,228,870	5,355,000	5,429,000	0
36021	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ВЕЛЕС	3,814,738	3,646,000	4,110,000	0
36022	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ШТИП	3,446,290	3,456,000	3,786,000	0
38001	КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ - ИДРИЗОВО	65,693,084	67,901,000	63,715,000	0
38002	ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ - ТЕТОВО	15,449,551	16,093,000	14,106,000	0
38003	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - БИТОЛА	14,696,923	15,255,000	16,416,000	0
38004	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - ГЕВГЕЛИЈА	5,295,142	5,652,000	6,243,000	0
38005	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - ОХРИД	10,046,207	10,003,000	10,797,000	0
38006	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - ТЕТОВО	5,759,163	5,859,000	6,202,000	0
38007	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - СКОПЈЕ	29,397,796	30,588,000	31,918,000	0
38008	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - СТРУГА	5,148,656	5,256,000	4,591,000	0
38009	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - ШТИП	13,141,436	13,983,000	13,893,000	0
ВКУПНО		42,522,354.11	50,300,000.00	50,994,000.00	5,214,456.00

Член 3

Приходите во износ од 50.994.000.000 денари, кои се искажани по основни намени во Билансот на приходите и трошоците на Буџетот за 2000 година се распоредени по носители, корисници и поблиски намени во посебниот дел на Буџетот на Република Македонија за 2000 година и тоа:

II ПОСЕБЕН ДЕЛ

Раздел	Категорија	Станка	Поставка	Опис	Буџет за 1998 г. (завершена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
01001	ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА				26,140,197	42,324,000	71,516,000	0
	40	Плати, наемнини и надоместоци			13,625,847	13,577,000	13,716,000	
	401	Основни плати и наемнини			12,586,626	12,550,000	12,520,000	
		401013	Основни плати - функционери		8,150,997	9,870,000	10,350,000	
		401021	Основни плати - работници		4,435,629	2,680,000	2,170,000	
	402	Надоместоци			1,039,221	1,027,000	1,196,000	
		402010	Надомест за превоз до и од работното место		221,513	268,000	336,000	
		402028	Надомест за храна		644,908	759,000	860,000	
		402036	Надомест за годишен одмор		172,800	0	0	
	42	Стоки и други услуги			12,514,350	28,747,000	57,800,000	
	420	Патни и дневни трошоци			4,477,358	15,478,000	35,500,000	
		420018	Патување во земјата - хранарина (дневница)		30,000	30,000	200,000	
		420026	Патување во земјата - патни трошоци		12,000	12,000	100,000	
		420034	Патување во земјата - сместување		0	0	200,000	
		420050	Патување во странство - хранарина (дневница)		1,069,954	1,070,000	6,000,000	
		420069	Патување во странство - патни трошоци		1,455,404	12,456,000	22,000,000	
		420077	Патување во странство - сместување		1,900,000	1,900,000	6,000,000	
		420085	Патување во странство - споредни трошоци		10,000	10,000	1,000,000	
	421	Комунални услуги			762,000	762,000	2,000,000	
		421030	Пошта, телефон, телекс и курирски услуги		762,000	762,000	2,000,000	
	423	Материјали			472,000	472,000	1,050,000	
		423017	Канцелариски материјали		146,000	146,000	300,000	
		423025	Учебници, списанија, весници и други изданија		200,000	200,000	500,000	
		423050	Средства за одржување на хигиената		50,000	50,000	100,000	
		423092	Униформи, работни облеку и обувки		6,000	6,000	50,000	
		423190	Други материјали		70,000	70,000	100,000	
	425	Тековно (рутинско) одржување			183,000	150,000	200,000	
		425044	Опрема		183,000	150,000	200,000	
	426	Договорни услуги			280,000	280,000	5,050,000	
		426130	Надоместоци за надворешни соработници		200,000	200,000	5,000,000	
		426210	Надомест за платен промет и банкарска провизија		80,000	80,000	50,000	
	427	Други оперативни трошоци			6,339,993	11,605,000	14,000,000	
		427063	Репрезентација		4,339,993	9,105,000	8,000,000	
		427144	Трошоци за одликувања		2,000,000	1,000,000	5,000,000	
		427195	Останати оперативни трошоци		0	1,500,000	1,000,000	
01002	АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ				99,416,369	280,323,000	165,544,000	0
	40	Плати, наемнини и надоместоци			60,499,031	118,323,000	118,424,000	
	401	Основни плати и наемнини			54,562,040	108,374,000	108,374,000	
		401013	Основни плати - функционери		3,657,967	7,174,000	7,174,000	
		401021	Основни плати - работници		50,904,073	101,200,000	101,200,000	
	402	Надоместоци			5,936,991	9,949,000	10,050,000	
		402010	Надомест за превоз до и од работното место		1,387,060	2,732,000	2,400,000	
		402028	Надомест за храна		3,383,531	6,831,000	7,300,000	
		402036	Надомест за годишен одмор		1,166,400	0	0	
		402095	Надомест за одвоен живот		0	386,000	350,000	
	42	Стоки и други услуги			16,317,338	32,000,000	30,120,000	
	420	Патни и дневни трошоци			2,460,000	4,000,000	2,900,000	
		420018	Патување во земјата - хранарина (дневница)		500,000	0	350,000	
		420026	Патување во земјата - патни трошоци		0	0	100,000	
		420034	Патување во земјата - сместување		0	0	100,000	
		420050	Патување во странство - хранарина (дневница)		1,960,000	2,000,000	1,200,000	
		420069	Патување во странство - патни трошоци		0	500,000	1,000,000	
		420077	Патување во странство - сместување		0	1,500,000	100,000	
		420085	Патување во странство - споредни трошоци		0	0	50,000	
	421	Комунални услуги			0	0	5,250,000	
		421014	Струја		0	0	850,000	
		421022	Вода и канализација		0	0	400,000	
		421030	Пошта, телефон, телекс и курирски услуги		0	0	4,000,000	
	422	Трошоци за затоплување			0	0	2,400,000	
		422045	Централно греење		0	0	2,400,000	
	423	Материјали			13,857,338	28,000,000	11,670,000	
		423017	Канцелариски материјали		0	0	720,000	
		423025	Учебници, списанија, весници и други изданија		0	0	800,000	
		423050	Средства за одржување на хигиената		0	0	250,000	
		423068	Алати и ситен инвентар		0	0	600,000	
		423092	Униформи, работни облеку и обувки		0	0	300,000	
		423190	Други материјали		13,857,338	28,000,000	9,000,000	
	424	Трошоци за транспорт на стоки			0	0	4,700,000	
		424013	Горива и масла		0	0	2,000,000	
		424021	Гуми		0	0	200,000	
		424030	Резервни делови		0	0	1,500,000	

424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	0	0	1,000,000	
425 Тековно (рутинско) одржување	0	0	400,000	
425044 Опрема	0	0	400,000	
426 Договорни услуги	0	0	1,300,000	
426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	0	0	300,000	
426296 Други договорни услуги	0	0	1,000,000	
427 Други оперативни трошоци	0	0	1,500,000	
427063 Репрезентација	0	0	1,000,000	
427071 Осигурување на недвижности и права	0	0	500,000	
46 Купување на капитални средства	22,600,000	130,000,000	17,000,000	
463 Мебел и канцелариска опрема	13,200,000	11,000,000	2,000,000	
463019 Мебел и опрема за органите на управата	13,200,000	11,000,000	0	
463094 Друг мебел и канцелариска опрема	0	0	2,000,000	
464 Купување на моторни возила	0	4,000,000	0	
464090 Други возила	0	4,000,000	0	
466 Постројки, опрема и машинерија	0	60,000,000	3,000,000	
466093 Други постројки, опрема и машинерија	0	60,000,000	3,000,000	
467 Изградба, реновирање и унапредување	0	15,000,000	0	
467103 Изградба на деловни простории	0	15,000,000	0	
468 Основно и специјално одржување (инвестиционо одржување)	9,400,000	40,000,000	12,000,000	
468010 Реконструкција на градежни објекти	9,400,000	40,000,000	12,000,000	
02001 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	235,951,952	251,237,000	259,729,000	0
40 Плати, наемнини и надоместоци	93,548,766	123,221,000	106,309,000	
401 Основни плати и наемнини	77,079,989	105,248,000	86,909,000	
401013 Основни плати - функционери	59,660,937	87,343,000	69,004,000	
401021 Основни плати - работници	17,419,052	17,905,000	17,905,000	
402 Надоместоци	16,468,777	17,973,000	19,400,000	
402010 Надомест за превоз до и од работното место	1,479,000	1,800,000	2,200,000	
402028 Надомест за храна	4,503,452	6,173,000	6,800,000	
402036 Надомест за годишен одмор	1,296,000	0	0	
402079 Надомест за пратеници	9,190,325	10,000,000	10,400,000	
42 Стоки и други услуги	60,187,180	66,016,000	96,420,000	
420 Патни и дневни трошоци	21,080,691	32,082,000	44,400,000	
420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	3,800,000	5,800,000	6,500,000	
420026 Патување во земјата - патни трошоци	2,600,000	5,100,000	17,000,000	
420034 Патување во земјата - сместување	110,000	110,000	1,500,000	
420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	4,007,476	6,008,000	5,000,000	
420069 Патување во странство - патни трошоци	6,521,216	9,522,000	9,000,000	
420077 Патување во странство - сместување	3,675,000	5,175,000	5,000,000	
420085 Патување во странство - споредни трошоци	367,000	367,000	400,000	
421 Комунални услуги	11,325,000	12,414,000	24,170,000	
421014 Струја	1,550,000	2,050,000	2,000,000	
421022 Вода и канализација	1,400,000	1,300,000	1,400,000	
421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	7,500,000	8,300,000	20,000,000	
421049 Губрётарина	314,000	314,000	320,000	
421065 Комунален придонес (градска рента)	561,000	450,000	450,000	
422 Трошоци за затоплување	3,650,000	4,650,000	4,600,000	
422045 Централно греење	3,650,000	4,650,000	4,600,000	
423 Материјали	10,728,694	8,059,000	7,400,000	
423017 Канцелариски материјали	1,670,000	2,200,000	1,500,000	
423025 Учебници, списанија, весници и други издања	1,600,000	1,600,000	1,600,000	
423033 Копирање, печатење и издавање	6,500,000	3,300,000	3,000,000	
423041 Ленти, касети и друго за АОП	100,000	100,000	100,000	
423050 Средства за одржување на хигиената	200,000	200,000	400,000	
423092 Униформи, работни облека и обувки	100,000	100,000	200,000	
423190 Други материјали	558,694	559,000	600,000	
424 Трошоци за транспорт на стоки	92,000	92,000	170,000	
424013 Горива и масла	62,000	62,000	100,000	
424030 Резервни делови	20,000	20,000	50,000	
424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	10,000	10,000	20,000	
425 Тековно (рутинско) одржување	1,630,000	980,000	7,880,000	
425010 Згради	950,000	300,000	200,000	
425044 Опрема	680,000	680,000	7,680,000	
426 Договорни услуги	2,390,623	1,104,000	1,200,000	
426130 Надоместоци за надворешни соработници	598,000	598,000	600,000	
426164 Награди (државни)	1,787,000	500,000	500,000	
426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	5,623	6,000	100,000	
427 Други оперативни трошоци	9,290,172	6,635,000	6,600,000	
427063 Репрезентација	8,355,812	5,300,000	5,000,000	
427071 Осигурување на недвижности и права	68,000	68,000	600,000	
427098 Членарини во меѓународни организации	850,000	1,250,000	900,000	
427195 Останати оперативни трошоци	16,360	17,000	100,000	
46 Купување на капитални средства	82,216,006	62,000,000	57,000,000	
463 Мебел и канцелариска опрема	1,417,697	10,000,000	20,000,000	
463019 Мебел и опрема за органите на управата	1,417,697	10,000,000	10,000,000	
463027 Опременување на информациониот систем на Републиката	0	0	10,000,000	
468 Основно и специјално одржување (инвестиционо одржување)	80,798,309	52,000,000	37,000,000	
468010 Реконструкција на градежни објекти	80,698,309	50,000,000	35,000,000	
468029 Реконструкција на опрема	100,000	2,000,000	2,000,000	

Раздел	Категорија	Страна	Погодба	Опис	Буџет за 1998 г. (завршна сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
02002	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА				0	9,514,000	8,094,000	9,823,412
40	Плати, наемнини и надоместоци				0	3,294,000	3,294,000	
401	Основни плати и наемнини				0	2,942,000	2,942,000	
401013	Основни плати - функционери				0	440,000	440,000	
401021	Основни плати - работници				0	2,502,000	2,502,000	
402	Надоместоци				0	352,000	352,000	
402010	Надомест за превоз до и од работното место				0	99,000	99,000	
402028	Надомест за храна				0	253,000	253,000	
42	Стоки и други услуги				0	2,300,000	2,300,000	
420	Патни и дневни трошоци				0	960,000	960,000	
420018	Патување во земјата - хранарина (дневница)				0	265,000	265,000	
420026	Патување во земјата - патни трошоци				0	86,000	86,000	
420034	Патување во земјата - сместување				0	609,000	609,000	
421	Комунални услуги				0	383,000	383,000	
421014	Струја				0	128,000	128,000	
421022	Вода и канализација				0	15,000	15,000	
421030	Пошта, телефон, телекс и курирски услуги				0	240,000	240,000	
422	Трошоци за затоплување				0	100,000	100,000	
422045	Централно греење				0	100,000	100,000	
423	Материјали				0	500,000	500,000	
423017	Канцелариски материјали				0	281,000	281,000	
423025	Учебници, списанија, весници и други изданија				0	71,000	71,000	
423033	Копирање, печатење и издавање				0	80,000	80,000	
423041	Ленти, касети и друго за АОП				0	50,000	50,000	
423050	Средства за одржување на хигиената				0	18,000	18,000	
424	Трошоци за транспорт на стоки				0	60,000	60,000	
424013	Горива и масла				0	50,000	50,000	
424048	Регистрација и осигурување на моторни возила				0	10,000	10,000	
425	Тековно (рутинско) одржување				0	119,000	119,000	
425010	Згради				0	119,000	119,000	
426	Договорни услуги				0	78,000	78,000	
426210	Надомест за платен промет и банкарска провизија				0	18,000	18,000	
426296	Други договорни услуги				0	60,000	60,000	
427	Други оперативни трошоци				0	100,000	100,000	
427063	Репрезентација				0	100,000	100,000	
46	Купување на капитални средства				0	3,920,000	2,500,000	
463	Мебел и канцелариска опрема				0	3,200,000	2,500,000	
463094	Друг мебел и канцелариска опрема				0	3,200,000	2,500,000	
464	Купување на моторни возила				0	720,000	0	
464090	Други возила				0	720,000	0	
03001	УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА				24,311,816	25,734,000	15,473,000	0
40	Плати, наемнини и надоместоци				13,216,520	13,375,000	13,375,000	
401	Основни плати и наемнини				12,100,340	12,291,000	12,291,000	
401013	Основни плати - функционери				10,784,036	10,814,000	10,814,000	
401021	Основни плати - работници				1,316,304	1,477,000	1,477,000	
402	Надоместоци				1,116,180	1,084,000	1,084,000	
402010	Надомест за превоз до и од работното место				296,680	297,000	297,000	
402028	Надомест за храна				610,100	737,000	737,000	
402036	Надомест за годишен одмор				167,400	0	0	
402095	Надомест за одвоен живот				42,000	50,000	50,000	
42	Стоки и други услуги				10,495,296	10,889,000	2,098,000	
420	Патни и дневни трошоци				180,000	180,000	560,000	
420018	Патување во земјата - хранарина (дневница)				8,000	8,000	20,000	
420026	Патување во земјата - патни трошоци				0	0	10,000	
420034	Патување во земјата - сместување				12,000	12,000	30,000	
420050	Патување во странство - хранарина (дневница)				75,000	75,000	100,000	
420069	Патување во странство - патни трошоци				85,000	85,000	200,000	
420077	Патување во странство - сместување				0	0	200,000	
421	Комунални услуги				75,000	75,000	180,000	
421030	Пошта, телефон, телекс и курирски услуги				75,000	75,000	180,000	
423	Материјали				464,000	464,000	1,000,000	
423017	Канцелариски материјали				235,000	235,000	300,000	
423025	Учебници, списанија, весници и други изданија				120,000	120,000	200,000	
423033	Копирање, печатење и издавање				0	0	200,000	
423068	Алати и ситен инвентар				55,000	55,000	60,000	
423092	Униформи, работни облека и обувки				20,000	20,000	200,000	
423190	Други материјали				34,000	34,000	40,000	
424	Трошоци за транспорт на стоки				35,000	35,000	38,000	
424013	Горива и масла				30,000	30,000	30,000	
424048	Регистрација и осигурување на моторни возила				5,000	5,000	8,000	
426	Договорни услуги				9,741,296	10,135,000	210,000	
426105	Закупини за недвижности				9,606,296	10,000,000	0	
426130	Надоместоци за надворешни соработници				35,000	35,000	50,000	
426148	Надоместоци за судски преведувачи и меѓународна правна помош				45,000	45,000	60,000	

Раздел	Категорија	Страна	Подстраница	Опис	Буџет за 1998 г. (закривен сметка)	Буџет за 1998 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				426156 Организирање на семинари и конференции	40,000	40,000	50,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	15,000	15,000	30,000	
				426296 Други договорни услуги	0	0	20,000	
				427 Други оперативни трошоци	0	0	110,000	
				427063 Репрезентација	0	0	100,000	
				427195 Останати оперативни трошоци	0	0	10,000	
				46 Купување на капитални средства	600,000	1,470,000	0	
				463 Мебел и канцелариска опрема	600,000	1,470,000	0	
				463094 Друг мебел и канцелариска опрема	600,000	1,470,000	0	
04001	ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА				63,194,322	89,116,000	126,760,000	0
	40 Плати, наемнини и надоместоци				44,156,798	62,498,000	63,260,000	
	401 Основни плати и наемнини				40,530,960	58,094,000	58,400,000	
				401013 Основни плати - функционери	31,324,903	46,040,000	50,400,000	
				401021 Основни плати - работници	9,206,057	12,054,000	8,000,000	
	402 Надоместоци				3,625,838	4,404,000	4,860,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	715,500	990,000	1,100,000	
				402028 Надомест за храна	2,178,538	3,214,000	3,500,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	631,800	0	0	
				402095 Надомест за одвоен живот	100,000	200,000	260,000	
	42 Стоки и други услуги				18,437,524	26,368,000	63,400,000	
	420 Патни и дневни трошоци				5,665,477	13,166,000	14,900,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	100,000	100,000	200,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	56,000	56,000	100,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	400,000	400,000	900,000	
				420042 Патување во земјата - споредни трошоци	80,000	80,000	100,000	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	500,000	500,000	1,500,000	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	2,849,477	7,850,000	8,000,000	
				420077 Патување во странство - сместување	1,575,000	4,075,000	4,000,000	
				420085 Патување во странство - споредни трошоци	105,000	105,000	100,000	
	423 Материјали				3,871,000	3,800,000	4,100,000	
				423017 Канцелариски материјали	100,000	100,000	300,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	200,000	200,000	300,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	71,000	0	0	
				423190 Други материјали	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
	426 Договорни услуги				2,701,138	2,702,000	6,200,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	1,500,000	1,500,000	4,500,000	
				426148 Надоместоци за судски преведувачи и меѓународна правна помош	975,138	976,000	1,000,000	
				426156 Организирање на семинари и конференции	86,000	86,000	100,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	140,000	140,000	200,000	
				426296 Други договорни услуги	0	0	400,000	
	427 Други оперативни трошоци				6,199,910	6,700,000	38,200,000	
				427055 Пропагандно информативни активности во странство	0	0	31,200,000	
				427063 Репрезентација	4,999,910	3,000,000	3,000,000	
				427195 Останати оперативни трошоци	1,200,000	3,700,000	4,000,000	
	44 Тековни трансфери (пренесени средства)				600,000	250,000	100,000	
	443 Државни дотации, трансфери на физички лица и на нестопански организации				600,000	250,000	100,000	
				443042 Помош за повратници од источно - европските земји	600,000	250,000	100,000	
04002	СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА				424,619,971	495,784,000	530,771,000	60,000,000
	40 Плати, наемнини и надоместоци				185,773,364	184,424,000	186,602,000	
	401 Основни плати и наемнини				151,638,334	151,640,000	152,288,000	
				401013 Основни плати - функционери	8,238,334	8,240,000	8,238,000	
				401021 Основни плати - работници	133,400,000	133,400,000	134,050,000	
				401056 Плата за прекувремена работа	8,800,000	8,800,000	8,800,000	
				401072 Плата за работа во ноќна смена	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
	402 Надоместоци				34,135,030	32,784,000	34,314,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	6,429,167	6,430,000	6,480,000	
				402028 Надомест за храна	20,719,983	25,072,000	26,552,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	5,704,757	0	0	
				402087 Надомест за летачки персонал	1,281,123	1,282,000	1,282,000	
	42 Стоки и други услуги				190,946,608	229,710,000	224,669,000	
	420 Патни и дневни трошоци				7,991,369	12,992,000	15,992,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	900,000	900,000	900,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	70,000	70,000	70,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	500,000	500,000	500,000	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	1,550,000	3,550,000	4,550,000	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	1,271,369	1,772,000	3,272,000	
				420077 Патување во странство - сместување	3,700,000	6,200,000	6,700,000	
	421 Комунални услуги				19,000,256	19,586,000	19,001,000	
				421014 Струја	5,748,832	6,333,000	5,749,000	
				421022 Вода и канализација	3,500,000	3,500,000	3,500,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	8,928,066	8,929,000	8,928,000	
				421049 Губретарина	200,000	200,000	200,000	

Раздел	Категорија	Страна	Потрошката	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				421065 Комунален придонес (градска рента)	323,358	324,000	324,000	
				421090 Други комунални услуги	300,000	300,000	300,000	
				422 Трошоци за затоплување	18,001,751	18,002,000	18,002,000	
				422010 Дрва	3,500,000	3,500,000	3,500,000	
				422029 Течни горива	5,500,000	5,500,000	5,500,000	
				422045 Централно греење	9,001,751	9,002,000	9,002,000	
				423 Материјали	37,400,000	37,400,000	37,400,000	
				423017 Канцелариски материјали	10,500,000	10,500,000	10,500,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	200,000	200,000	200,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	9,200,000	9,200,000	9,200,000	
				423041 Ленти, касети и друго за АОП	500,000	500,000	500,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	4,600,000	4,600,000	4,600,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
				423190 Други материјали	6,400,000	6,400,000	6,400,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	40,800,000	45,800,000	40,800,000	
				424013 Горива и масла	4,700,000	4,700,000	4,700,000	
				424021 Гуми	500,000	500,000	500,000	
				424030 Резервни делови	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	6,900,000	6,900,000	6,900,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
				424072 Издатоци за авио - служба	26,200,000	31,200,000	26,200,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	31,580,000	31,580,000	31,580,000	
				425010 Згради	20,580,000	20,580,000	20,580,000	
				425044 Опрема	9,000,000	9,000,000	9,000,000	
				425095 Друга опрема и недвижности	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
				426 Договорни услуги	27,323,433	55,500,000	47,324,000	
				426105 Закупнини за недвижности	20,823,433	45,000,000	40,824,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	6,000,000	10,000,000	6,000,000	
				426156 Организирање на семинари и конференции	100,000	100,000	100,000	
				426296 Други договорни услуги	400,000	400,000	400,000	
				427 Други оперативни трошоци	8,849,800	8,850,000	14,570,000	
				427063 Репрезентација	350,000	350,000	350,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	5,500,000	5,500,000	5,500,000	
				427160 Трошоци за правата на претседателот на РМ по престанување на функцијата	0	0	5,720,000	
				427195 Останати оперативни трошоци	2,999,800	3,000,000	3,000,000	
				46 Купување на капитални средства	47,899,999	81,650,000	119,500,000	
				463 Мебел и канцелариска опрема	8,500,000	44,250,000	29,500,000	
				463019 Мебел и опрема за органите на управата	8,500,000	44,250,000	29,500,000	
				468 Основно и специјално одржување (инвестиционо одржување)	39,399,999	37,400,000	90,000,000	
				468096 Останати плаќања за основно и специјално одржување	39,399,999	37,400,000	90,000,000	
				04003 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО	4,714,015	4,673,000	5,605,000	
				40 Плати, наемнини и надоместоци	4,482,607	4,436,000	5,067,000	
				401 Основни плати и наемнини	4,006,407	4,007,000	4,503,000	
				401013 Основни плати - функционери	2,340,157	2,340,000	2,378,000	
				401021 Основни плати - работници	1,666,250	1,667,000	2,125,000	
				402 Надоместоци	476,200	429,000	564,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	108,000	99,000	159,000	
				402028 Надомест за храна	287,200	330,000	405,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	81,000	0	0	
				42 Стоки и други услуги	231,408	237,000	538,000	
				420 Патни и дневни трошоци	56,800	58,000	130,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	2,250	3,000	25,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	2,750	3,000	10,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	1,800	2,000	30,000	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	15,000	15,000	30,000	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	20,000	20,000	20,000	
				420077 Патување во странство - сместување	10,000	10,000	10,000	
				420085 Патување во странство - споредни трошоци	5,000	5,000	5,000	
				421 Комунални услуги	30,000	30,000	70,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	30,000	30,000	70,000	
				423 Материјали	117,008	120,000	215,000	
				423017 Канцелариски материјали	75,508	60,000	60,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	31,500	60,000	155,000	
				423190 Други материјали	10,000	0	0	
				426 Договорни услуги	13,500	14,000	63,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	12,500	13,000	13,000	
				426296 Други договорни услуги	1,000	1,000	50,000	
				427 Други оперативни трошоци	14,100	15,000	60,000	
				427063 Репрезентација	14,100	15,000	60,000	
				04004 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ	129,006,021	0	0	
				40 Плати, наемнини и надоместоци	8,172,376	0	0	
				401 Основни плати и наемнини	7,308,443	0	0	
				401013 Основни плати - функционери	3,299,081	0	0	
				401021 Основни плати - работници	4,009,362	0	0	

Реден	Категорија	Страна	Полетина	Опис	Буџет за 1998 г. (заверена сметка)	Буџет за 1998 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				402 Надоместоци	863,933	0	0	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	186,340	0	0	
				402028 Надомест за храна	520,993	0	0	
				402036 Надомест за годишен одмор	156,600	0	0	
				42 Стоки и други услуги	22,433,890	0	0	
				420 Патни и дневни трошоци	216,423	0	0	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	20,000	0	0	
				420034 Патување во земјата - сместување	10,000	0	0	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	5,000	0	0	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	171,423	0	0	
				420077 Патување во странство - сместување	10,000	0	0	
				421 Комунални услуги	85,000	0	0	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	85,000	0	0	
				423 Материјали	33,914	0	0	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	5,000	0	0	
				423068 Алати и ситен инвентар	10,000	0	0	
				423190 Други материјали	18,914	0	0	
				426 Договорни услуги	15,862,553	0	0	
				426105 Закупнини за недвижности	15,500,000	0	0	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	150,000	0	0	
				426156 Организирање на семинари и конференции	50,000	0	0	
				426164 Награди (државни)	129,000	0	0	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	33,553	0	0	
				427 Други оперативни трошоци	6,236,000	0	0	
				427055 Пропагандно информациона активности во странство	6,216,000	0	0	
				427063 Репрезентација	20,000	0	0	
				44 Тековни трансфери (пренесени средства)	98,399,756	0	0	
				441 Трансфери до владини институции	18,399,756	0	0	
				441104 Издавачка дејност	999,756	0	0	
				441287 Трансфери до јавните гласила низ целата држава	14,200,000	0	0	
				441309 Трошоци за оддалени радио емисии за странство	3,200,000	0	0	
				444 Трансфери по основ на субвенции	80,000,000	0	0	
				444138 Обврски кон издавачи на весници и списанија	80,000,000	0	0	
				04005 МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА	5,561,403	11,281,000	0	10,000,000
				40 Плати, наемнини и надоместоци	1,066,323	6,885,000	0	
				401 Основни плати и наемнини	868,729	5,776,000	0	
				401013 Основни плати - функционери	0	670,000	0	
				401021 Основни плати - работници	868,729	5,106,000	0	
				402 Надоместоци	197,594	1,109,000	0	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	20,000	218,000	0	
				402028 Надомест за храна	177,594	891,000	0	
				42 Стоки и други услуги	2,395,640	4,096,000	0	
				420 Патни и дневни трошоци	30,000	1,900,000	0	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	7,000	100,000	0	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	3,000	1,700,000	0	
				420077 Патување во странство - сместување	20,000	100,000	0	
				421 Комунални услуги	420,000	580,000	0	
				421014 Струја	0	100,000	0	
				421022 Вода и канализација	0	60,000	0	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	420,000	420,000	0	
				422 Трошоци за затоплување	0	130,000	0	
				422045 Централно греење	0	130,000	0	
				423 Материјали	20,000	660,000	0	
				423017 Канцелариски материјали	0	100,000	0	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	0	500,000	0	
				423041 Ленти, касети и друго за АОП	0	40,000	0	
				423190 Други материјали	20,000	20,000	0	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	0	100,000	0	
				424099 Други трошоци за транспорт	0	100,000	0	
				425 Тековно (рутинско) одржување	0	200,000	0	
				425044 Опрема	0	200,000	0	
				426 Договорни услуги	1,883,640	384,000	0	
				426105 Закупнини за недвижности	1,500,000	0	0	
				426156 Организирање на семинари и конференции	383,640	384,000	0	
				427 Други оперативни трошоци	42,000	142,000	0	
				427063 Репрезентација	0	100,000	0	
				427195 Останати оперативни трошоци	42,000	42,000	0	
				44 Тековни трансфери (пренесени средства)	0	300,000	0	
				441 Трансфери до владини институции	0	300,000	0	
				441104 Издавачка дејност	0	300,000	0	
				46 Купување на капитални средства	2,099,440	0	0	
				463 Мебел и канцелариска опрема	2,099,440	0	0	
				463094 Друг мебел и канцелариска опрема	2,099,440	0	0	

Раздел	Категорија	Статус	Потстатус	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
04006	ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА				26,538,861	26,237,000	28,512,000	0
	40 Плати, наемнини и надоместоци				23,936,724	23,625,000	25,900,000	
	401 Основни плати и наемнини				21,217,342	20,757,000	22,900,000	
	401013 Основни плати - функционери				11,499,488	10,083,000	9,400,000	
	401021 Основни плати - работници				9,717,854	10,674,000	13,500,000	
	402 Надоместоци				2,719,382	2,868,000	3,000,000	
	402010 Надомест за превоз до и од работното место				241,320	250,000	400,000	
	402028 Надомест за храна				1,997,462	2,618,000	2,600,000	
	402036 Надомест за годишен одмор				480,600	0	0	
	42 Стоки и други услуги				2,602,137	2,612,000	2,612,000	
	420 Патни и дневни трошоци				73,436	75,000	75,000	
	420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)				11,011	12,000	12,000	
	420026 Патување во земјата - патни трошоци				55,460	56,000	56,000	
	420034 Патување во земјата - сместување				6,965	7,000	7,000	
	421 Комунални услуги				639,844	642,000	642,000	
	421014 Струја				40,666	41,000	41,000	
	421022 Вода и канализација				16,023	17,000	17,000	
	421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги				566,155	567,000	567,000	
	421049 Губретарина				17,000	17,000	17,000	
	422 Трошоци за затоплување				161,193	163,000	163,000	
	422010 Дрва				87,455	88,000	88,000	
	422029 Течни горива				31,728	32,000	32,000	
	422037 Јаглен				7,970	8,000	8,000	
	422045 Централно греење				4,040	5,000	5,000	
	422096 Други трошоци за затоплување				30,000	30,000	30,000	
	423 Материјали				1,458,040	1,460,000	1,460,000	
	423017 Канцелариски материјали				803,944	804,000	804,000	
	423025 Учебници, списанија, весници и други изданија				461,619	462,000	462,000	
	423033 Копирање, печатење и издавање				10,296	11,000	11,000	
	423050 Средства за одржување на хигиената				20,000	20,000	20,000	
	423068 Алати и ситен инвентар				125,536	126,000	126,000	
	423092 Униформи, работни облека и обувки				1,720	2,000	2,000	
	423190 Други материјали				34,925	35,000	35,000	
	424 Трошоци за транспорт на стоки				172,635	173,000	173,000	
	424013 Горива и масла				166,000	166,000	166,000	
	424048 Регистрација и осигурување на моторни возила				4,635	5,000	5,000	
	424064 Сервисирање на моторни возила				2,000	2,000	2,000	
	426 Договорни услуги				16,148	17,000	17,000	
	426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија				16,148	17,000	17,000	
	427 Други оперативни трошоци				80,841	82,000	82,000	
	427012 Оперативни трошоци на судовите				7,559	8,000	8,000	
	427063 Репрезентација				59,000	59,000	59,000	
	427071 Осигурување на недвижности и права				7,402	8,000	8,000	
	427195 Останати оперативни трошоци				6,880	7,000	7,000	
04007	АГЕНЦИЈА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ				0	17,287,000	22,725,000	0
	40 Плати, наемнини и надоместоци				0	4,137,000	5,666,000	
	401 Основни плати и наемнини				0	3,715,000	4,792,000	
	401013 Основни плати - функционери				0	1,480,000	3,864,000	
	401021 Основни плати - работници				0	2,235,000	928,000	
	402 Надоместоци				0	422,000	874,000	
	402010 Надомест за превоз до и од работното место				0	72,000	138,000	
	402028 Надомест за храна				0	350,000	400,000	
	402095 Надомест за одвоен живот				0	0	336,000	
	42 Стоки и други услуги				0	13,150,000	17,059,000	
	420 Патни и дневни трошоци				0	7,450,000	6,643,000	
	420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)				0	1,150,000	1,000,000	
	420026 Патување во земјата - патни трошоци				0	0	500,000	
	420034 Патување во земјата - сместување				0	0	600,000	
	420042 Патување во земјата - споредни трошоци				0	1,300,000	0	
	420050 Патување во странство - хранарина (дневница)				0	1,500,000	1,200,000	
	420069 Патување во странство - патни трошоци				0	1,000,000	1,843,000	
	420077 Патување во странство - сместување				0	2,500,000	1,500,000	
	421 Комунални услуги				0	300,000	3,000,000	
	421014 Струја				0	0	1,000,000	
	421022 Вода и канализација				0	0	500,000	
	421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги				0	300,000	1,500,000	
	422 Трошоци за затоплување				0	0	1,000,000	
	422045 Централно греење				0	0	1,000,000	
	423 Материјали				0	450,000	970,000	
	423017 Канцелариски материјали				0	200,000	400,000	
	423025 Учебници, списанија, весници и други изданија				0	100,000	150,000	
	423033 Копирање, печатење и издавање				0	150,000	0	
	423041 Ленти, касети и друго за АОП				0	0	200,000	
	423050 Средства за одржување на хигиената				0	0	100,000	
	423068 Алати и ситен инвентар				0	0	120,000	

Редан	Категорија	Страна	Подстраница	Опис	Буџет за 1998 г. (заверена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				424 Трошоци за транспорт на стоки	0	300,000	696,000	
				424013 Горива и масла	0	200,000	500,000	
				424021 Гуми	0	0	70,000	
				424030 Резервни делови	0	0	70,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	0	0	26,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	0	100,000	30,000	
				426 Договорни услуги	0	3,350,000	4,150,000	
				426105 Закупнини за недвижности	0	3,000,000	3,000,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	0	150,000	800,000	
				426156 Организирање на семинари и конференции	0	200,000	200,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	0	0	150,000	
				427 Други оперативни трошоци	0	1,300,000	600,000	
				427063 Репрезентација	0	1,300,000	500,000	
				427195 Останати оперативни трошоци	0	0	100,000	
05001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА				3,839,361,314	3,808,608,000	4,651,652,000	637,087,710
	40 Плати, наемнини и надоместоци				1,798,035,088	1,767,207,000	1,767,207,000	
	401 Основни плати и наемнини				1,598,455,488	1,598,463,000	1,598,463,000	
				401013 Основни плати - функционери	10,063,000	10,063,000	10,063,000	
				401021 Основни плати - работници	1,584,392,488	1,584,400,000	1,584,400,000	
				401030 Основни плати - работници во ДКП	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
	402 Надоместоци				199,579,600	168,744,000	168,744,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	51,385,000	52,000,000	52,000,000	
				402028 Надомест за храна	105,537,000	106,744,000	106,744,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	34,965,600	0	0	
				402095 Надомест за двоен живот	7,692,000	10,000,000	10,000,000	
	42 Стоки и други услуги				2,021,289,229	2,021,301,000	2,269,045,000	
	420 Патни и дневни трошоци				16,624,512	16,626,000	16,626,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	440,000	440,000	440,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	134,400	135,000	135,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	60,266	61,000	61,000	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	6,068,846	6,069,000	6,069,000	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	9,850,000	9,850,000	9,850,000	
				420077 Патување во странство - сместување	54,000	54,000	54,000	
				420085 Патување во странство - споредни трошоци	17,000	17,000	17,000	
	421 Комунални услуги				1,965,331	1,968,000	6,320,000	
				421014 Струја	603,733	604,000	3,540,000	
				421022 Вода и канализација	218,666	219,000	1,100,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	1,008,533	1,009,000	1,200,000	
				421049 Губретарина	60,266	61,000	400,000	
				421065 Комунален придонес (градска рента)	7,467	8,000	50,000	
				421090 Други комунални услуги	66,666	67,000	30,000	
	422 Трошоци за затоплување				207,999	209,000	2,300,000	
				422010 Дрва	7,466	8,000	400,000	
				422029 Течни горива	27,733	28,000	700,000	
				422045 Централно греење	172,800	173,000	1,200,000	
	423 Материјали				2,000,423,469	2,000,426,000	2,235,020,000	
				423017 Канцелариски материјали	360,863	361,000	3,000,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	221,866	222,000	140,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	9,600	10,000	400,000	
				423041 Ленти, касети и друго за АОП	0	0	300,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	30,933	31,000	400,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	2,666	3,000	200,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	1,000	0	300,000	
				423106 Материјали за АРМ	1,950,035,322	1,950,036,000	2,180,000,000	
				423157 Материјали за воена академија	49,703,086	49,704,000	50,000,000	
				423190 Други материјали	58,133	59,000	280,000	
	424 Трошоци за транспорт на стоки				250,132	252,000	2,579,000	
				424013 Горива и масла	73,600	74,000	1,400,000	
				424021 Гуми	0	0	350,000	
				424030 Резервни делови	101,333	102,000	300,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	53,333	54,000	139,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	21,866	22,000	390,000	
	425 Тековно (рутинско) одржување				196,299	198,000	2,800,000	
				425010 Згради	155,233	156,000	1,100,000	
				425044 Опрема	41,066	42,000	1,500,000	
	426 Договорни услуги				1,059,000	1,059,000	2,600,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	704,000	704,000	2,500,000	
				426296 Други договорни услуги	355,000	355,000	100,000	
	427 Други оперативни трошоци				562,488	563,000	1,000,000	
				427063 Репрезентација	562,488	563,000	1,000,000	
44	Тековни трансфери (пренесени средства)				20,036,997	20,100,000	15,400,000	
	441 Трансфери до владини институции				14,736,997	14,800,000	15,400,000	
				441171 Трансфер до организациите за цивилна заштита	336,997	400,000	400,000	
				441244 Трансфери за национални резервати	14,400,000	14,400,000	15,000,000	

Раздел	Категорија	Станки	Подстанка	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				443 Државни дотации, трансфери на физички лица и на нестопански организации	5,300,000	5,300,000	0	
				443140 Општествени организации и здруженија на граѓани	5,300,000	5,300,000	0	
				46 Купување на капитални средства	0	0	600,000,000	
				468 Основно и специјално одржување (инвестиционо одржување)	0	0	600,000,000	
				468010 Реконструкција на градежни објекти	0	0	600,000,000	
06001				МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ	3,011,035,484	3,014,455,000	3,209,027,000	261,000,000
				40 Плати, наемнини и надоместоци	2,546,022,147	2,500,500,000	2,500,500,000	
				401 Основни плати и наемнини	2,251,071,550	2,252,500,000	2,252,500,000	
				401013 Основни плати - функционери	9,906,808	10,500,000	10,500,000	
				401021 Основни плати - работници	2,241,164,742	2,242,000,000	2,242,000,000	
				402 Надоместоци	294,950,597	248,000,000	248,000,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	52,616,266	54,000,000	54,000,000	
				402028 Надомест за храна	191,061,332	194,000,000	194,000,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	51,273,000	0	0	
				42 Стоки и други услуги	446,954,116	459,955,000	583,527,000	
				420 Патни и дневни трошоци	14,626,753	14,627,000	14,627,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	5,410,000	5,410,000	5,410,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	620,000	620,000	620,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	169,000	169,000	169,000	
				420042 Патување во земјата - споредни трошоци	30,000	30,000	30,000	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	4,051,753	4,052,000	4,052,000	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	3,094,000	3,094,000	3,094,000	
				420077 Патување во странство - сместување	1,152,000	1,152,000	1,152,000	
				420085 Патување во странство - споредни трошоци	100,000	100,000	100,000	
				421 Комунални услуги	40,053,000	40,053,000	60,500,000	
				421014 Струја	18,080,000	18,080,000	25,000,000	
				421022 Вода и канализација	5,310,000	5,310,000	10,000,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	10,183,000	10,183,000	15,000,000	
				421049 Губретарина	800,000	800,000	4,000,000	
				421057 Државни врски	5,360,000	5,360,000	6,000,000	
				421065 Комунален придонес (градска рента)	270,000	270,000	400,000	
				421090 Други комунални услуги	50,000	50,000	100,000	
				422 Трошоци за затоплување	14,184,000	14,184,000	23,500,000	
				422010 Дрва	4,796,000	4,796,000	3,500,000	
				422029 Течни горива	2,544,000	2,544,000	5,000,000	
				422045 Централно греење	6,844,000	6,844,000	15,000,000	
				423 Материјали	258,417,363	271,418,000	351,400,000	
				423017 Канцелариски материјали	25,900,000	25,900,000	20,000,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	770,000	770,000	3,000,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	546,000	546,000	500,000	
				423041 Ленти, касети и друго за АОП	110,000	110,000	100,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	100,000	100,000	2,800,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	180,000	180,000	500,000	
				423076 Лекови	245,000	245,000	500,000	
				423084 Храна	2,340,000	2,340,000	4,000,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	83,116,363	83,117,000	160,000,000	
				423114 Материјали за МВР	137,000,000	150,000,000	150,000,000	
				423149 Материјали за ППЕ	4,550,000	4,550,000	5,000,000	
				423190 Други материјали	3,560,000	3,560,000	5,000,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	106,007,000	106,007,000	110,000,000	
				424013 Горива и масла	69,300,000	69,300,000	70,000,000	
				424021 Гуми	3,990,000	3,990,000	7,000,000	
				424030 Резервни делови	22,634,000	22,634,000	20,000,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	1,110,000	1,110,000	2,000,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	8,300,000	8,300,000	10,000,000	
				424072 Издатоци за авио - служба	223,000	223,000	500,000	
				424080 Трошоци за транспорт на стоки	450,000	450,000	500,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	8,282,000	8,282,000	15,100,000	
				425010 Згради	700,000	700,000	5,000,000	
				425044 Опрема	7,500,000	7,500,000	10,000,000	
				425095 Друга опрема и недвижности	82,000	82,000	100,000	
				426 Договорни услуги	2,277,000	2,277,000	4,400,000	
				426105 Закупнини за недвижности	457,000	457,000	2,000,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	100,000	100,000	100,000	
				426148 Надоместоци за судски преведувачи и меѓународна правна помош	100,000	100,000	100,000	
				426156 Организирање на семинари и конференции	100,000	100,000	500,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	1,520,000	1,520,000	1,700,000	
				427 Други оперативни трошоци	3,107,000	3,107,000	4,000,000	
				427063 Репрезентација	107,000	107,000	1,000,000	
				427195 Останати оперативни трошоци	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
				46 Купување на капитални средства	18,059,222	54,000,000	125,000,000	
				464 Купување на моторни возила	4,200,000	37,000,000	30,000,000	
				464015 Возила за МВР	4,200,000	37,000,000	30,000,000	
				468 Основно и специјално одржување (инвестиционо одржување)	13,859,222	17,000,000	95,000,000	
				468096 Останати плаќања за основно и специјално одржување	13,859,222	17,000,000	95,000,000	

Раздел	Категорија	Станка	Потстанка	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
06002	ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ВО ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДОСТА				50,014,008	48,700,000	47,614,000	3,600,000
40	Плати, наемнини и надоместоци				36,222,844	35,309,000	35,309,000	
401	Основни плати и наемнини				32,074,832	31,399,000	31,399,000	
401013	Основни плати - функционери				802,370	619,000	619,000	
401021	Основни плати - работници				31,272,462	30,780,000	30,780,000	
402	Надоместоци				4,148,012	3,910,000	3,910,000	
402010	Надомест за превоз до и од работното место				441,849	489,000	489,000	
402028	Надомест за храна				2,917,763	3,421,000	3,421,000	
402036	Надомест за годишен одмор				788,400	0	0	
42	Стоки и други услуги				13,791,164	13,391,000	12,105,000	
420	Патни и дневни трошоци				64,000	64,000	150,000	
420018	Патување во земјата - хранарина (дневница)				25,000	25,000	30,000	
420026	Патување во земјата - патни трошоци				9,000	9,000	20,000	
420034	Патување во земјата - сместување				6,000	6,000	10,000	
420050	Патување во странство - хранарина (дневница)				24,000	24,000	50,000	
420069	Патување во странство - патни трошоци				0	0	20,000	
420077	Патување во странство - сместување				0	0	20,000	
421	Комунални услуги				804,500	805,000	1,310,000	
421014	Струја				753,000	753,000	1,200,000	
421022	Вода и канализација				32,000	32,000	60,000	
421030	Пошта, телефон, телекс и курирски услуги				19,500	20,000	50,000	
422	Трошоци за затоплување				750,000	750,000	1,000,000	
422029	Течни горива				750,000	750,000	1,000,000	
423	Материјали				10,404,874	10,002,000	7,000,000	
423017	Канцелариски материјали				180,000	180,000	200,000	
423025	Учебници, списанија, весници и други изданија				35,000	35,000	50,000	
423033	Копирање, печатење и издавање				202,874	200,000	100,000	
423050	Средства за одржување на хигиената				300,000	300,000	300,000	
423068	Алати и ситен инвентар				6,000	6,000	100,000	
423076	Лекови				168,000	168,000	100,000	
423084	Храна				9,400,000	9,000,000	6,000,000	
423190	Други материјали				113,000	113,000	150,000	
424	Трошоци за транспорт на стоки				552,290	553,000	760,000	
424013	Горива и масла				225,000	225,000	300,000	
424021	Гуми				0	0	50,000	
424030	Резервни делови				64,000	64,000	80,000	
424048	Регистрација и осигурување на моторни возила				64,500	65,000	130,000	
424064	Сервисирање на моторни возила				198,790	199,000	200,000	
425	Тековно (рутинско) одржување				675,000	676,000	1,200,000	
425010	Згради				572,500	573,000	1,000,000	
425044	Опрема				102,500	103,000	200,000	
426	Договорни услуги				97,000	97,000	175,000	
426130	Надоместоци за надворешни соработници				81,000	81,000	100,000	
426199	Надоместоци за здравствена заштита и здравствени услуги на осигуреници и други корисници				10,000	10,000	50,000	
426210	Надомест за платен промет и банкарска провизија				6,000	6,000	25,000	
427	Други оперативни трошоци				443,500	444,000	510,000	
427047	Издатоци за спортски активности				400,000	400,000	400,000	
427071	Осигурување на недвижности и права				0	0	60,000	
427195	Останати оперативни трошоци				43,500	44,000	50,000	
46	Купување на капитални средства				0	0	200,000	
463	Мебел и канцелариска опрема				0	0	200,000	
463019	Мебел и опрема за организација на управата				0	0	200,000	
07001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА				279,926,160	253,231,000	333,591,000	26,591,000
40	Плати, наемнини и надоместоци				147,103,985	116,575,000	129,608,000	
401	Основни плати и наемнини				118,766,930	94,385,000	107,410,000	
401013	Основни плати - функционери				3,745,410	4,961,000	3,750,000	
401021	Основни плати - работници				115,021,520	89,424,000	103,660,000	
402	Надоместоци				28,337,055	22,190,000	22,198,000	
402010	Надомест за превоз до и од работното место				4,732,619	4,733,000	4,740,000	
402028	Надомест за храна				18,604,036	17,457,000	17,458,000	
402036	Надомест за годишен одмор				5,000,400	0	0	
42	Стоки и други услуги				27,084,011	29,056,000	31,483,000	
420	Патни и дневни трошоци				1,712,861	1,704,000	2,142,000	
420018	Патување во земјата - хранарина (дневница)				309,642	300,000	300,000	
420026	Патување во земјата - патни трошоци				306,000	306,000	300,000	
420034	Патување во земјата - сместување				177,930	178,000	50,000	
420050	Патување во странство - хранарина (дневница)				269,289	270,000	300,000	
420069	Патување во странство - патни трошоци				300,000	300,000	800,000	
420077	Патување во странство - сместување				300,000	300,000	300,000	
420085	Патување во странство - споредни трошоци				50,000	50,000	50,000	
420095	Надоместок за двоен живот				0	0	42,000	
421	Комунални услуги				3,586,774	3,587,000	5,500,000	
421014	Струја				1,740,000	1,740,000	1,400,000	
421022	Вода и канализација				120,000	120,000	400,000	

Раздел	Категорија	Страна	Поправка	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1998 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	1,673,775	1,674,000	3,500,000	
				421049 Губретарина	52,999	53,000	200,000	
				422 Трошоци за затоплување	1,985,000	1,980,000	3,400,000	
				422010 Дрва	1,698,000	1,698,000	2,300,000	
				422029 Течни горива	82,000	82,000	800,000	
				422037 Јаглен	5,000	0	0	
				422045 Централно греење	200,000	200,000	300,000	
				423 Материјали	4,500,082	7,482,000	5,450,000	
				423017 Канцелариски материјали	996,574	997,000	1,200,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	294,666	295,000	250,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	358,400	359,000	500,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	79,999	60,000	200,000	
				423092 Униформи, работни облека и обука	2,617,770	5,618,000	3,000,000	
				423190 Други материјали	152,673	153,000	300,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	529,526	531,000	741,000	
				424013 Горива и масла	299,201	300,000	300,000	
				424021 Гуми	49,999	50,000	50,000	
				424030 Резервни делови	46,666	47,000	47,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	93,660	94,000	94,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	40,000	40,000	250,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	339,808	340,000	300,000	
				425010 Згради	189,808	190,000	150,000	
				425044 Опрема	150,000	150,000	150,000	
				426 Договорни услуги	6,129,963	8,132,000	9,450,000	
				426075 Научно - истражувачки проекти	1,235,414	1,236,000	3,000,000	
				426105 Закупнини за недвижности	380,168	381,000	300,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	329,369	330,000	300,000	
				426148 Надоместоци за судски преведувачи и меѓународна правна помош	810,012	811,000	1,000,000	
				426156 Организирање на семинари и конференции	300,000	300,000	300,000	
				426199 Надоместоци за здравствена заштита и здравствени услуги на осигуреници и други корисници	2,915,000	4,915,000	4,000,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	159,000	159,000	300,000	
				426296 Други договорни услуги	1,000	0	250,000	
				427 Други оперативни трошоци	8,299,998	5,300,000	4,500,000	
				427039 Изборни активности	8,000,000	0	0	
				427039 Изборни активности	0	5,000,000	4,000,000	
				427063 Репрезентација	299,999	300,000	500,000	
				44 Тековни трансфери (пренесени средства)	607,601	2,600,000	2,500,000	
				441 Трансфери до владини институции	200,000	500,000	500,000	
				441295 Трансфер до Институтот за судска медицина	200,000	500,000	500,000	
				443 Државни дотации, трансфери на физички лица и на нестопански организации	407,601	2,100,000	2,000,000	
				443174 Надомест за осудени лица	407,601	2,100,000	2,000,000	
				46 Купување на капитални средства	105,130,563	105,000,000	170,000,000	
				467 Изградба, реновирање и унапредување	105,130,563	105,000,000	170,000,000	
				467030 Финансирање на програма за изградба и опремување на правосудни згради и казнено - поправните установи	105,130,563	105,000,000	170,000,000	
				08001 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	510,619,256	510,850,000	567,117,000	0
				40 Плати, наемнини и надоместоци	306,294,192	311,523,000	311,790,000	
				401 Основни плати и наемнини	299,283,592	304,500,000	304,500,000	
				401013 Основни плати - функционери	9,084,399	11,000,000	11,000,000	
				401021 Основни плати - работници	43,468,012	43,500,000	43,500,000	
				401030 Основни плати - работници во ДКП	246,731,181	250,000,000	250,000,000	
				402 Надоместоци	7,010,600	7,023,000	7,290,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	1,737,000	1,793,000	1,920,000	
				402028 Надомест за храна	4,107,000	5,060,000	5,200,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	1,101,600	0	0	
				402095 Надомест за одвоен живот	65,000	170,000	170,000	
				42 Стоки и други услуги	200,325,064	145,327,000	190,327,000	
				420 Патни и дневни трошоци	15,296,000	15,296,000	15,296,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	46,000	46,000	46,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	78,000	78,000	78,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	106,000	106,000	106,000	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	5,500,000	5,500,000	5,500,000	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	7,700,000	7,700,000	7,700,000	
				420077 Патување во странство - сместување	1,748,000	1,748,000	1,748,000	
				420085 Патување во странство - споредни трошоци	118,000	118,000	118,000	
				421 Комунални услуги	2,210,000	2,210,000	7,210,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	2,200,000	2,200,000	7,200,000	
				421090 Други комунални услуги	10,000	10,000	10,000	
				423 Материјали	1,351,600	1,352,000	1,352,000	
				423017 Канцелариски материјали	636,600	637,000	637,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	485,000	485,000	485,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	20,000	20,000	20,000	
				423041 Ленти, касети и друго за АОП	80,000	80,000	80,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	50,000	50,000	50,000	

Раздел	Категорија	Статус	Подкатегорија	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1998 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				423068 Алати и ситен инвентар	50,000	50,000	50,000	
				423190 Други материјали	30,000	30,000	30,000	
				426 Договорни услуги	150,911,322	95,912,000	95,912,000	
				426105 Закупнини за недвижности	150,000,000	95,000,000	95,000,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	112,000	112,000	112,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	799,322	800,000	800,000	
				427 Други оперативни трошоци	30,556,143	30,557,000	70,557,000	
				427063 Репрезентација	556,743	557,000	557,000	
				427098 Членарини во меѓународни организации	29,999,400	30,000,000	70,000,000	
				46 Купување на капитални средства	4,000,000	54,000,000	65,000,000	
				462 Купување на градежни објекти	0	54,000,000	50,000,000	
				462039 Откуп на канцелариски згради и деловни простории	0	54,000,000	50,000,000	
				463 Мебел и канцелариска опрема	4,000,000	0	15,000,000	
				463019 Мебел и опрема за органите на управата	4,000,000	0	0	
				463027 Опременување на информациониот систем на Републиката	0	0	15,000,000	
				09001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ	439,869,705	439,618,000	581,617,000	0
				40 Плати, наемнини и надоместоци	352,089,257	350,417,000	351,417,000	
				401 Основни плати и наемнини	307,605,367	307,699,000	308,699,000	
				401013 Основни плати - функционери	8,490,135	8,583,000	9,583,000	
				401021 Основни плати - работници	299,115,232	299,116,000	299,116,000	
				402 Надоместоци	44,483,890	42,718,000	42,718,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	5,190,206	5,170,000	5,170,000	
				402028 Надомест за храна	31,031,684	37,548,000	37,548,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	8,262,000	0	0	
				42 Стоки и други услуги	87,567,467	89,201,000	73,200,000	
				420 Патни и дневни трошоци	9,720,500	11,038,000	10,000,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	2,653,000	3,100,000	2,700,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	945,000	700,000	300,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	700,000	700,000	1,000,000	
				420042 Патување во земјата - споредни трошоци	50,000	50,000	100,000	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	1,217,590	1,218,000	1,250,000	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	3,384,910	4,000,000	3,000,000	
				420077 Патување во странство - сместување	720,000	1,220,000	1,500,000	
				420085 Патување во странство - споредни трошоци	50,000	50,000	150,000	
				421 Комунални услуги	13,423,223	11,681,000	9,700,000	
				421014 Струја	5,471,455	3,500,000	3,500,000	
				421022 Вода и канализација	1,595,913	1,500,000	1,500,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	5,488,367	6,000,000	4,000,000	
				421049 Губретарина	287,100	200,000	200,000	
				421065 Комунален придонес (градска рента)	400,000	300,000	300,000	
				421090 Други комунални услуги	180,388	181,000	200,000	
				422 Трошоци за затоплување	2,318,164	2,176,000	2,100,000	
				422010 Дрва	276,300	277,000	200,000	
				422029 Течни горива	598,542	599,000	600,000	
				422045 Централно греење	1,443,322	1,300,000	1,300,000	
				423 Материјали	19,782,363	14,951,000	15,000,000	
				423017 Канцелариски материјали	13,332,714	10,000,000	10,000,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	2,491,000	2,491,000	2,500,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	965,000	965,000	1,000,000	
				423041 Ленти, касети и друго за АОП	1,049,149	1,050,000	1,000,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	279,500	280,000	300,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	0	0	200,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	1,500,000	0	0	
				423190 Други материјали	165,000	165,000	0	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	6,048,919	5,885,000	5,200,000	
				424013 Горива и масла	2,779,366	2,780,000	2,200,000	
				424030 Резервни делови	665,000	500,000	500,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	2,021,000	2,021,000	2,000,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	583,553	584,000	500,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	3,713,031	3,906,000	3,000,000	
				425010 Згради	1,014,000	1,000,000	1,000,000	
				425044 Опрема	2,595,531	2,802,000	2,000,000	
				425095 Друга опрема и недвижности	103,500	104,000	0	
				426 Договорни услуги	25,277,000	26,679,000	19,000,000	
				426105 Закупнини за недвижности	2,918,000	3,918,000	4,000,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	3,998,000	2,400,000	6,000,000	
				426156 Организирање на семинари и конференции	400,000	400,000	600,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	17,961,000	19,961,000	8,400,000	
				427 Други оперативни трошоци	7,284,267	12,885,000	9,200,000	
				427063 Репрезентација	2,998,000	2,598,000	2,500,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	1,412,807	1,413,000	1,500,000	
				427098 Членарини во меѓународни организации	0	0	200,000	
				427195 Останати оперативни трошоци	2,873,460	8,874,000	5,000,000	

Реден	Категорија	Страна	Поткатегорија	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
46	Купување на капитални средства				212,982	0	157,000,000	
463	Мебел и канцелариска опрема				0	0	80,000,000	
463051	Опременување на информациониот систем на УЈП				0	0	80,000,000	
467	Изградба, реновирање и унапредување				0	0	77,000,000	
467103	Изградба на деловни простории				0	0	77,000,000	
468	Основно и специјално одржување (инвестиционо одржување)				212,982	0	0	
468096	Останати плаќања за основно и специјално одржување				212,982	0	0	
09002	МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА				8,604,362,455	15,629,916,000	13,364,330,000	0
40	Плати, наемнини и надоместоци				0	180,199,000	0	
402	Надоместоци				0	180,199,000	0	
402036	Надомест за годишен одмор				0	180,199,000	0	
42	Стоки и други услуги				265,961,480	781,436,000	854,330,000	
427	Други оперативни трошоци				265,961,480	781,436,000	854,330,000	
427039	Изборни активности				105,974,522	40,000,000	80,000,000	
427110	Постојана резерва (непредвидливи трошоци)				60,000,000	60,000,000	60,000,000	
427128	Тековни резерви (разновидни трошоци)				39,986,958	47,000,000	90,000,000	
427187	Пренесени обврски од претходната година				0	564,436,000	584,330,000	
427195	Останати оперативни трошоци				60,000,000	70,000,000	40,000,000	
44	Тековни трансфери (пренесени средства)				2,740,622,706	6,102,500,000	5,130,000,000	
442	Трансфери до единиците на локалната самоуправа				15,000,000	0	0	
442011	Средства за усогласување на приходите на единиците на локалната самоуправа				15,000,000	0	0	
443	Државни дотации, трансфери на физички лица и на нестопански организации				102,301,981	3,030,500,000	184,000,000	
443034	Испратнина за пензионери и докуп на стаж				22,081,981	20,000,000	30,000,000	
443131	Плаќања до хуманитарни организации				60,000,000	60,000,000	20,000,000	
443140	Општествени организации и здруженија на граѓани				20,220,000	18,500,000	10,000,000	
443182	Трошоци за бегалци од други држави				0	2,932,000,000	124,000,000	
444	Трансфери по основ на субвенции				2,623,320,725	3,072,000,000	4,929,000,000	
444081	Преземени обврски по основ на девизни штедни влогови				798,895,970	747,000,000	1,350,000,000	
444111	Обврски кон претпријатија по основа на технолошки вишок и преквалификација				24,039,805	21,000,000	25,000,000	
444154	Санација на банки				971,005,262	809,000,000	737,000,000	
444170	Обртни средства за структурни промени				0	164,000,000	1,617,000,000	
444197	Други трансфери по основ на субвенции				233,320,590	0	70,000,000	
444200	Програма за поттикнување на нови вработувања				596,059,099	1,331,000,000	110,000,000	
444219	Реформа на јавната администрација				0	0	1,020,000,000	
45	Каматни плаќања				1,556,780,002	2,217,000,000	2,090,000,000	
452	Камати по странски кредити				1,556,780,002	2,217,000,000	2,090,000,000	
452017	Камати по мултилатерални кредити				1,556,780,002	2,217,000,000	2,090,000,000	
46	Купување на капитални средства				99,171,750	153,000,000	0	
461	Купување на земјиште и нематеријални средства				4,240,300	0	0	
461016	Надоместок за одземен имот				4,240,300	0	0	
462	Купување на градежни објекти				94,931,450	0	0	
462039	Откуп на канцелариски згради и деловни простории				94,931,450	0	0	
463	Мебел и канцелариска опрема				0	80,000,000	0	
463051	Опременување на информациониот систем на УЈП				0	80,000,000	0	
468	Основно и специјално одржување (инвестиционо одржување)				0	73,000,000	0	
468010	Реконструкција на градежни објекти				0	73,000,000	0	
47	Капитални трансфери				667,654,697	926,681,000	1,500,000,000	
471	Капитални трансфери на владини институции				667,654,697	926,681,000	1,500,000,000	
471046	Програма за патишта				667,654,697	926,681,000	1,500,000,000	
48	Давање на заеми и учество во дел од хартиите од вредност				1,739,299,316	2,946,100,000	1,855,000,000	
483	Заеми на поединци и нестопански организации				1,327,299,316	2,406,100,000	1,333,000,000	
483010	Депозит на буџетот во НБРМ				1,200,000,000	2,200,000,000	1,300,000,000	
483036	Депозити во меѓународни банки				68,299,316	49,000,000	33,000,000	
483044	Наплатени гаранции				59,000,000	157,100,000	0	
485	Учество со дел во јавните претпријатија				412,000,000	540,000,000	522,000,000	
485020	Учество во изградбата на железницата				412,000,000	540,000,000	522,000,000	
49	Амортизација (отплата на главница) и распоред на трошоци				1,534,872,505	2,323,000,000	1,952,000,000	
491	Отплата на домашен долг				0	0	9,000,000	
491012	Отплата на кредити спрема НБРМ				0	0	9,000,000	
492	Отплата на надворешен долг				1,534,872,505	2,323,000,000	1,943,000,000	
492027	Отплата на мултилатерални кредити				1,534,872,505	2,323,000,000	1,943,000,000	
09003	ЦАРИНСКА УПРАВА				221,614,337	204,434,000	202,199,000	22,000,000
40	Плати, наемнини и надоместоци				165,807,736	165,624,000	163,389,000	
401	Основни плати и наемнини				145,705,845	145,780,000	143,545,000	
401013	Основни плати - функционери				3,327,218	3,397,000	1,545,000	
401021	Основни плати - работници				142,378,427	142,383,000	142,000,000	
402	Надоместоци				20,102,091	19,844,000	19,844,000	
402010	Надомест за превоз до и од работното место				4,570,000	4,620,000	4,620,000	
402028	Надомест за храна				12,146,291	15,224,000	15,224,000	
402036	Надомест за годишен одмор				3,385,800	0	0	
42	Стоки и други услуги				38,806,601	38,810,000	38,810,000	
420	Патни и дневни трошоци				8,557,500	8,559,000	8,559,000	
420018	Патување во земјата - хранарина (дневница)				3,600,000	3,600,000	3,600,000	

Раздел	Категорија	Статус	Подкатегорија	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	50,000	50,000	50,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	2,958,465	2,959,000	2,959,000	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	1,133,931	1,134,000	1,134,000	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	815,104	816,000	816,000	
				421 Комунални услуги	5,050,000	5,050,000	5,050,000	
				421014 Струја	2,100,000	2,100,000	2,100,000	
				421022 Вода и канализација	50,000	50,000	50,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	2,700,000	2,700,000	2,700,000	
				421049 Губретарина	100,000	100,000	100,000	
				421065 Комунален придонес (градска рента)	50,000	50,000	50,000	
				421090 Други комунални услуги	50,000	50,000	50,000	
				422 Трошоци за затоплување	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
				422029 Течни горива	700,000	700,000	700,000	
				422045 Централно греење	800,000	800,000	800,000	
				423 Материјали	12,667,562	12,668,000	12,668,000	
				423017 Канцелариски материјали	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	650,000	650,000	650,000	
				423041 Ленти, касети и друго за АОП	350,000	350,000	350,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	300,000	300,000	300,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	6,916,622	6,917,000	6,917,000	
				423190 Други материјали	450,940	451,000	451,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	3,970,000	3,970,000	3,970,000	
				424013 Горива и масла	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	170,000	170,000	170,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	800,000	800,000	800,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	350,000	350,000	350,000	
				425010 Згради	150,000	150,000	150,000	
				425044 Опрема	200,000	200,000	200,000	
				426 Договорни услуги	109,342	110,000	110,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	100,000	100,000	100,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	9,342	10,000	10,000	
				427 Други оперативни трошоци	6,602,197	6,603,000	6,603,000	
				427063 Репрезентација	400,000	400,000	400,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	2,300,000	2,300,000	2,300,000	
				427195 Останати оперативни трошоци	3,902,197	3,903,000	3,903,000	
				46 Купување на капитални средства	17,000,000	0	0	
				462 Купување на градежни објекти	17,000,000	0	0	
				462039 Откуп на канцелариски згради и деловни простории	17,000,000	0	0	
09004	ДИРЕКЦИЈА ЗА СТОКОВИ РЕЗЕРВИ				0	156,636,000	120,403,000	1,323,000,000
	40 Плати, наемнини и надоместоци				0	8,006,000	8,027,000	
	401 Основни плати и наемнини				0	6,781,000	6,800,000	
				401013 Основни плати - функционери	0	1,908,000	1,900,000	
				401021 Основни плати - работници	0	4,873,000	4,900,000	
	402 Надоместоци				0	1,225,000	1,227,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	0	367,000	367,000	
				402028 Надомест за храна	0	858,000	860,000	
	42 Стоки и други услуги				0	630,000	376,000	
	420 Патни и дневни трошоци				0	55,000	0	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	0	40,000	0	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	0	5,000	0	
				420034 Патување во земјата - сместување	0	10,000	0	
	421 Комунални услуги				0	95,000	0	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	0	95,000	0	
	423 Материјали				0	205,000	10,000	
				423017 Канцелариски материјали	0	120,000	0	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	0	70,000	0	
				423033 Копирање, печатење и издавање	0	5,000	0	
				423041 Ленти, касети и друго за АОП	0	5,000	5,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	0	5,000	5,000	
	424 Трошоци за транспорт на стоки				0	160,000	206,000	
				424013 Горива и масла	0	70,000	70,000	
				424021 Гуми	0	5,000	26,000	
				424030 Резервни делови	0	5,000	15,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	0	10,000	20,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	0	70,000	75,000	
	426 Договорни услуги				0	85,000	110,000	
				426148 Надоместоци за судски преведувачи и меѓународна правна помош	0	25,000	0	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	0	60,000	110,000	
	427 Други оперативни трошоци				0	30,000	50,000	
				427063 Репрезентација	0	30,000	50,000	
	44 Тековни трансфери (пренесени средства)				0	148,000,000	112,000,000	
	444 Трансфери по основ на субвенции				0	148,000,000	112,000,000	
				444057 Стратегиски резерви на стоки	0	148,000,000	112,000,000	

Реден	Категорија	Страна	Потметка	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
10001	МИНИСТЕРСТВО ЗА СТОПАНСТВО				133,879,751	92,799,000	87,728,000	29,000,000
40	Плати, наемнини и надоместоци				97,144,714	37,220,000	37,568,000	
401	Основни плати и наемнини				85,643,923	32,110,000	32,110,000	
401013	Основни плати - функционери				11,578,911	8,870,000	8,870,000	
401021	Основни плати - работници				74,065,012	23,240,000	23,240,000	
402	Надоместоци				11,500,791	5,110,000	5,458,000	
402010	Надомест за превоз до и од работното место				1,796,241	1,132,000	1,480,000	
402028	Надомест за храна				7,652,550	3,978,000	3,978,000	
402036	Надомест за годишен одмор				2,052,000	0	0	
42	Стоки и други услуги				6,448,653	7,379,000	12,160,000	
420	Патни и дневни трошоци				3,112,653	3,113,000	3,500,000	
420018	Патување во земјата - хранарина (дневница)				850,000	850,000	850,000	
420026	Патување во земјата - патни трошоци				100,000	100,000	100,000	
420034	Патување во земјата - сместување				100,000	100,000	100,000	
420050	Патување во странство - хранарина (дневница)				650,000	650,000	650,000	
420069	Патување во странство - патни трошоци				942,653	943,000	1,200,000	
420077	Патување во странство - сместување				450,000	450,000	600,000	
420085	Патување во странство - споредни трошоци				20,000	20,000	0	
421	Комунални услуги				1,090,000	1,090,000	1,090,000	
421014	Струја				400,000	400,000	400,000	
421022	Вода и канализација				150,000	150,000	150,000	
421030	Пошта, телефон, телекс и курирски услуги				400,000	400,000	400,000	
421049	Губретарина				40,000	40,000	40,000	
421065	Комунален придонес (градска рента)				50,000	50,000	50,000	
421090	Други комунални услуги				50,000	50,000	50,000	
422	Трошоци за затоплување				200,000	150,000	160,000	
422010	Дрва				80,000	80,000	0	
422029	Течни горива				120,000	70,000	0	
422045	Централно греење				0	0	160,000	
423	Материјали				1,275,000	1,275,000	1,510,000	
423017	Канцелариски материјали				750,000	750,000	700,000	
423025	Учебници, списанија, весници и други изданија				120,000	120,000	200,000	
423033	Копирање, печатење и издавање				30,000	30,000	150,000	
423041	Ленти, касети и друго за АОП				20,000	20,000	0	
423050	Средства за одржување на хигиената				5,000	5,000	0	
423068	Алати и ситен инвентар				250,000	250,000	260,000	
423190	Други материјали				100,000	100,000	200,000	
424	Трошоци за транспорт на стоки				435,000	435,000	300,000	
424013	Горива и масла				300,000	300,000	300,000	
424021	Гуми				30,000	30,000	0	
424030	Резервни делови				20,000	20,000	0	
424048	Регистрација и осигурување на моторни возила				55,000	55,000	0	
424099	Други трошоци за транспорт				30,000	30,000	0	
426	Договорни услуги				214,000	1,194,000	450,000	
426130	Надоместоци за надворешни соработници				40,000	40,000	0	
426148	Надоместоци за судски яреведувачи и меѓународна правна помош				100,000	100,000	200,000	
426156	Организирање на семинари и конференции				40,000	40,000	0	
426210	Надомест за платен промет и банкарска провизија				34,000	34,000	150,000	
426296	Други договорни услуги				0	980,000	100,000	
427	Други оперативни трошоци				122,000	122,000	5,150,000	
427063	Репрезентација				100,000	100,000	150,000	
427071	Осигурување на недвижности и права				22,000	22,000	0	
427098	Членарини во меѓународни организации				0	0	5,000,000	
44	Тековни трансфери (пренесени средства)				2,311,354	10,200,000	10,000,000	
443	Државни дотации, трансфери на физички лица и на нестопански организации				2,311,354	10,200,000	10,000,000	
443115	Трошоци за туристичка пропаганда				2,211,354	10,200,000	10,000,000	
443190	Други трансфери на физички лица и на нестопански организации				100,000	0	0	
46	Купување на капитални средства				4,200,000	15,000,000	5,000,000	
466	Постројки, опрема и машинерија				4,200,000	15,000,000	5,000,000	
466018	Опрема за електрификација на селата				23,775,030	23,000,000	23,000,000	
47	Капитални трансфери				23,775,030	23,000,000	23,000,000	
471	Капитални трансфери на владини институции				3,000,000	0	0	
471011	Програма за штедење, супституција и рационално користење на сите видови енергија				20,775,030	23,000,000	23,000,000	
471020	Геолошки истражувања				155,884,281	0	0	0
10002	ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ				7,634,980	0	0	
40	Плати, наемнини и надоместоци				6,401,527	0	0	
401	Основни плати и наемнини				1,900,009	0	0	
401013	Основни плати - функционери				4,501,518	0	0	
401021	Основни плати - работници				1,233,453	0	0	
402	Надоместоци				323,053	0	0	
402010	Надомест за превоз до и од работното место				716,000	0	0	
402028	Надомест за храна				194,400	0	0	
402036	Надомест за годишен одмор							

Раздел	Категорија	Страна	Потстава	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
42	Стоки и други услуги				629,873	0	0	
420	Патни и дневни трошоци				54,873	0	0	
	420018			Патување во земјата - хранарина (дневница)	39,873	0	0	
	420026			Патување во земјата - патни трошоци	5,000	0	0	
	420034			Патување во земјата - сместување	10,000	0	0	
					95,000	0	0	
421	Комунални услуги				95,000	0	0	
	421030			Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	205,000	0	0	
423	Материјали				120,000	0	0	
	423017			Канцелариски материјали	70,000	0	0	
	423025			Учебници, списанија, весници и други изданија	5,000	0	0	
	423033			Копирање, печатење и издавање	5,000	0	0	
	423041			Ленти, касети и друго за АОП	5,000	0	0	
	423050			Средства за одржување на хигиената	5,000	0	0	
424	Трошоци за транспорт на стоки				160,000	0	0	
	424013			Горива и масла	70,000	0	0	
	424021			Гуми	5,000	0	0	
	424030			Резервни делови	5,000	0	0	
	424048			Регистрација и осигурување на моторни возила	10,000	0	0	
	424064			Сервисирање на моторни возила	70,000	0	0	
					85,000	0	0	
426	Договорни услуги				25,000	0	0	
	426148			Надоместоци за судски преведувачи и меѓународна правна помош	60,000	0	0	
	426210			Надомест за платен промет и банкарска провизија	30,000	0	0	
427	Други оперативни трошоци				30,000	0	0	
	427063			Репрезентација	30,000	0	0	
44	Тековни трансфери (пренесени средства)				147,619,428	0	0	
444	Трансфери по основ на субвенции				147,619,428	0	0	
	444057			Стратегиски резерви на стоки	147,619,428	0	0	
10101	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРГОВИЈА				0	88,951,000	96,351,000	100,000,000
40	Плати, наемнини и надоместоци				0	67,163,000	67,163,000	
401	Основни плати и наемнини				0	59,802,000	59,802,000	
	401013			Основни плати - функционери	0	8,742,000	8,742,000	
	401021			Основни плати - работници	0	51,060,000	51,060,000	
402	Надоместоци				0	7,361,000	7,361,000	
	402010			Надомест за превоз до и од работното место	0	1,361,000	1,361,000	
	402028			Надомест за храна	0	6,000,000	6,000,000	
42	Стоки и други услуги				0	19,788,000	29,188,000	
420	Патни и дневни трошоци				0	9,000,000	9,000,000	
	420018			Патување во земјата - хранарина (дневница)	0	2,000,000	2,000,000	
	420026			Патување во земјата - патни трошоци	0	200,000	200,000	
	420034			Патување во земјата - сместување	0	200,000	200,000	
	420050			Патување во странство - хранарина (дневница)	0	3,000,000	3,000,000	
	420069			Патување во странство - патни трошоци	0	3,000,000	3,000,000	
	420077			Патување во странство - сместување	0	600,000	600,000	
421	Комунални услуги				0	1,140,000	1,140,000	
	421014			Струја	0	500,000	500,000	
	421022			Вода и канализација	0	150,000	150,000	
	421030			Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	0	350,000	350,000	
	421049			Губретарина	0	60,000	60,000	
	421065			Комунален придонес (градска рента)	0	40,000	40,000	
	421090			Други комунални услуги	0	40,000	40,000	
422	Трошоци за затоплување				0	310,000	310,000	
	422010			Дрва	0	60,000	60,000	
	422029			Течни горива	0	150,000	150,000	
	422045			Централно греење	0	100,000	100,000	
423	Материјали				0	4,203,000	7,703,000	
	423017			Канцелариски материјали	0	500,000	500,000	
	423025			Учебници, списанија, весници и други изданија	0	50,000	50,000	
	423033			Копирање, печатење и издавање	0	3,500,000	7,000,000	
	423050			Средства за одржување на хигиената	0	3,000	3,000	
	423068			Алати и ситен инвентар	0	50,000	50,000	
	423190			Други материјали	0	100,000	100,000	
424	Трошоци за транспорт на стоки				0	1,265,000	1,265,000	
	424013			Горива и масла	0	300,000	300,000	
	424021			Гуми	0	65,000	65,000	
	424030			Резервни делови	0	200,000	200,000	
	424048			Регистрација и осигурување на моторни возила	0	500,000	500,000	
	424064			Сервисирање на моторни возила	0	200,000	200,000	
425	Тековно (рутинско) одржување				0	300,000	300,000	
	425044			Опрема	0	300,000	300,000	
426	Договорни услуги				0	3,350,000	9,250,000	
	426105			Закупнини за недвижности	0	100,000	6,000,000	
	426130			Надоместоци за надворешни соработници	0	50,000	50,000	
	426148			Надоместоци за судски преведувачи и меѓународна правна помош	0	50,000	50,000	
	426156			Организирање на семинари и конференции	0	3,000,000	3,000,000	
	426210			Надомест за платен промет и банкарска провизија	0	150,000	150,000	

Раздел	Категорија	Страна	Постанок	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				427 Други оперативни трошоци	0	220,000	220,000	
				427063 Репрезентација	0	50,000	50,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	0	150,000	150,000	
				427195 Останати оперативни трошоци	0	20,000	20,000	
				46 Купување на капитални средства	0	2,000,000	0	
				463 Мебел и канцелариска опрема	0	2,000,000	0	
				463019 Мебел и опрема за органите на управата	0	2,000,000	0	
11001	МИНИСТЕРСТВО ЗА РАЗВОЈ				17,726,457	19,695,000	30,238,000	0
	40 Плати, наемнини и надоместоци				11,800,944	13,004,000	13,347,000	
	401 Основни плати и наемнини				10,472,743	11,595,000	11,861,000	
				401013 Основни плати - функционери	5,842,176	6,931,000	6,931,000	
				401021 Основни плати - работници	4,630,567	4,664,000	4,930,000	
	402 Надоместоци				1,328,201	1,409,000	1,486,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	363,649	364,000	364,000	
				402028 Надомест за храна	759,352	1,045,000	1,122,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	205,200	0	0	
	42 Стоки и други услуги				5,925,513	6,691,000	10,891,000	
	420 Патни и дневни трошоци				1,937,200	1,938,000	1,938,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	55,000	55,000	55,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	30,000	30,000	30,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	10,000	10,000	10,000	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	500,000	500,000	500,000	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	992,200	993,000	993,000	
				420077 Патување во странство - сместување	330,000	330,000	330,000	
				420085 Патување во странство - споредни трошоци	20,000	20,000	20,000	
	421 Комунални услуги				175,000	175,000	175,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	175,000	175,000	175,000	
	423 Материјали				142,000	142,000	142,000	
				423017 Канцелариски материјали	7,000	7,000	7,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	85,000	85,000	85,000	
				423190 Други материјали	50,000	50,000	50,000	
	426 Договорни услуги				3,391,313	4,156,000	8,356,000	
				426075 Научно - истражувачки проекти	2,235,313	3,000,000	7,200,000	
				426148 Надоместоци за судски преведувачи и меѓународна правна помош	200,000	200,000	200,000	
				426156 Организирање на семинари и конференции	900,000	900,000	900,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	56,000	56,000	56,000	
	427 Други оперативни трошоци				280,000	280,000	280,000	
				427063 Репрезентација	250,000	250,000	250,000	
				427195 Останати оперативни трошоци	30,000	30,000	30,000	
	44 Тековни трансфери (пренесени средства)				0	0	6,000,000	
	441 Трансфери до владини институции				0	0	6,000,000	
				441392 Други трансфери до владини институции	0	0	6,000,000	
11002	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ				8,433,864	8,395,000	0	19,359,000
	40 Плати, наемнини и надоместоци				6,892,364	6,892,000	0	
	401 Основни плати и наемнини				6,019,013	6,021,000	0	
				401013 Основни плати - функционери	1,634,000	1,634,000	0	
				401021 Основни плати - работници	4,385,013	4,387,000	0	
	402 Надоместоци				873,351	871,000	0	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	198,326	233,000	0	
				402028 Надомест за храна	529,225	638,000	0	
				402036 Надомест за годишен одмор	145,800	0	0	
	42 Стоки и други услуги				1,541,500	1,503,000	0	
	420 Патни и дневни трошоци				810,000	810,000	0	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	25,000	25,000	0	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	10,000	10,000	0	
				420034 Патување во земјата - сместување	5,000	5,000	0	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	230,000	230,000	0	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	480,000	480,000	0	
				420077 Патување во странство - сместување	50,000	50,000	0	
				420085 Патување во странство - споредни трошоци	10,000	10,000	0	
	421 Комунални услуги				77,000	77,000	0	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	77,000	77,000	0	
	423 Материјали				257,000	257,000	0	
				423017 Канцелариски материјали	87,000	87,000	0	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	22,000	22,000	0	
				423033 Копирање, печатење и издавање	118,000	118,000	0	
				423190 Други материјали	30,000	30,000	0	
	426 Договорни услуги				307,500	269,000	0	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	147,500	148,000	0	
				426156 Организирање на семинари и конференции	121,000	121,000	0	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	39,000	0	0	
	427 Други оперативни трошоци				90,000	90,000	0	
				427063 Репрезентација	90,000	90,000	0	

Раздел	Категорија	Ставка	Подстапка	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
12001	МИНИСТЕРСТВО ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНИШТВО				335,128,762	382,165,000	506,893,000	1,800,000
	40	Плати, наемнини и надоместоци			111,119,848	108,888,000	107,759,000	
	401	Основни плати и наемнини			95,607,910	93,904,000	93,216,000	
		401013	Основни плати - функционери		7,312,117	5,608,000	4,920,000	
		401021	Основни плати - работници		88,295,793	88,296,000	88,296,000	
	402	Надоместоци			15,511,938	14,984,000	14,543,000	
		402013	Надомест за превоз до и од работното место		2,543,000	2,543,000	2,543,000	
		402023	Надомест за храна		10,231,138	12,441,000	12,000,000	
		402031	Надомест за годишен одмор		2,737,800	0	0	
	42	Стоки и други услуги			122,159,830	143,277,000	150,634,000	
	420	Патни и дневни трошоци			3,100,228	3,101,000	3,101,000	
		420015	Патување во земјата - хранарина (дневница)		500,000	500,000	500,000	
		420046	Патување во земјата - патни трошоци		191,265	192,000	192,000	
		420044	Патување во земјата - сместување		550,000	550,000	550,000	
		420060	Патување во странство - хранарина (дневница)		800,000	800,000	800,000	
		420069	Патување во странство - патни трошоци		528,963	529,000	529,000	
		420077	Патување во странство - сместување		500,000	500,000	500,000	
		420085	Патување во странство - споредни трошоци		30,000	30,000	30,000	
	421	Комунални услуги			2,380,000	2,380,000	2,380,000	
		421014	Струја		850,000	850,000	850,000	
		421022	Вода и канализација		400,000	400,000	400,000	
		421030	Пошта, телефон, телекс и курирски услуги		1,000,000	1,000,000	1,000,000	
		421049	Губретарина		100,000	100,000	100,000	
		421065	Комунален придонес (градска рента)		10,000	10,000	10,000	
		421090	Други комунални услуги		20,000	20,000	20,000	
	422	Трошоци за затоплување			1,365,000	1,365,000	1,365,000	
		422010	Дрва		100,000	100,000	100,000	
		422045	Централно греење		1,265,000	1,265,000	1,265,000	
	423	Материјали			22,000,893	15,002,000	20,002,000	
		423017	Канцелариски материјали		4,833,136	4,834,000	4,834,000	
		423025	Учебници, списанија, весници и други изданија		590,000	590,000	590,000	
		423033	Копирање, печатење и издавање		1,200,000	1,200,000	1,200,000	
		423041	Ленти, касети и друго за АОП		250,000	250,000	250,000	
		423050	Средства за одржување на хигиената		50,000	50,000	50,000	
		423068	Алати и ситен инвентар		150,000	150,000	150,000	
		423190	Други материјали		14,927,758	7,928,000	12,928,000	
	424	Трошоци за транспорт на стоки			1,754,404	1,756,000	1,756,000	
		424013	Горива и масла		600,000	600,000	600,000	
		424021	Гуми		154,173	155,000	155,000	
		424030	Резервни делови		100,231	101,000	101,000	
		424048	Регистрација и осигурување на моторни возила		500,000	500,000	500,000	
		424064	Сервисирање на моторни возила		400,000	400,000	400,000	
	425	Тековно (рутинско) одржување			3,103,924	2,215,000	2,215,000	
		425010	Згради		214,829	215,000	215,000	
		425095	Друга опрема и недвижности		2,889,096	2,000,000	2,000,000	
	426	Договорни услуги			88,096,375	117,098,000	119,455,000	
		426016	Просторни и детални урбанистички планови		58,640,001	83,641,000	85,000,000	
		426024	Програма за заштита на водите на реките и езерата		25,000,000	25,000,000	25,000,000	
		426032	Изработка на студии и проекти за заштита на животната средина		360,000	360,000	360,000	
		426130	Надоместоци за надворешни соработници		0	0	2,000,000	
		426156	Организирање на семинари и конференции		0	4,000,000	0	
		426210	Надомест за платен промет и банкарска провизија		95,000	95,000	95,000	
		426229	Надоместоци за рушење на објекти		4,001,374	4,002,000	7,000,000	
	427	Други оперативни трошоци			359,006	360,000	360,000	
		427063	Репрезентација		234,006	235,000	235,000	
		427071	Осигурување на недвижности и права		125,000	125,000	125,000	
	46	Купување на капитални средства			4,372,600	2,500,000	61,000,000	
		463	Мебел и канцелариска опрема		500,000	500,000	5,000,000	
		463043	Опрема - геодетски информативен систем		500,000	500,000	5,000,000	
	464	Купување на моторни возила			0	1,000,000	1,000,000	
		464090	Други возила		0	1,000,000	1,000,000	
	465	Физибилити студии, припрема на проекти и дизајн			3,372,600	1,000,000	0	
		465011	Проект "Вардарски слив"		0	1,000,000	0	
		465020	Студии и истражувања		3,372,600	0	0	
	467	Изградба, реновирање и унапредување			500,000	0	55,000,000	
		467022	Изградба и опремување на гранични премини		500,000	0	0	
		467197	Изградба на други објекти		0	0	55,000,000	
	47	Капитални трансфери			97,476,484	127,500,000	187,500,000	
		472	Капитални трансфери на единиците на локалната самоуправа		97,476,484	127,500,000	187,500,000	
		472026	Изградба на водоводи во единиците на локалната самоуправа		77,529,985	100,000,000	160,000,000	
		472093	Други капитални трансфери		19,946,499	27,500,000	27,500,000	
12003	СЕИЗМОЛОШКА ОПСЕРВАТОРИЈА				6,250,334	4,282,000	4,282,000	0
	40	Плати, наемнини и надоместоци			3,398,334	3,432,000	3,432,000	
	401	Основни плати и наемнини			2,848,822	2,893,000	2,893,000	
		401021	Основни плати - работници		2,848,822	2,893,000	2,893,000	

Раздел	Категорија	Страна	Постапка	Опис	Буџет за 1998 г. (закршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				402 Надоместоци	549,512	539,000	539,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	128,200	132,000	132,000	
				402028 Надомест за храна	334,912	407,000	407,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	86,400	0	0	
				42 Стоки и други услуги	852,000	850,000	850,000	
				420 Патни и дневни трошоци	45,000	45,000	45,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	45,000	45,000	45,000	
				421 Комунални услуги	151,000	151,000	151,000	
				421014 Струја	58,000	58,000	58,000	
				421022 Вода и канализација	6,000	6,000	6,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	80,000	80,000	80,000	
				421049 Губретарина	2,000	2,000	2,000	
				421090 Други комунални услуги	5,000	5,000	5,000	
				422 Трошоци за затоплување	83,000	83,000	83,000	
				422029 Течни горива	83,000	83,000	83,000	
				423 Материјали	339,000	337,000	337,000	
				423017 Канцелариски материјали	35,000	35,000	35,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	50,000	50,000	50,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	215,000	215,000	215,000	
				423041 Ленти, касети и друго за АОП	10,000	10,000	10,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	3,000	3,000	3,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	20,000	20,000	20,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	2,000	0	0	
				423190 Други материјали	4,000	4,000	4,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	40,000	40,000	40,000	
				424013 Горива и масла	20,000	20,000	20,000	
				424030 Резервни делови	5,000	5,000	5,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	10,000	10,000	10,000	
				424080 Трошоци за транспорт на стоки	5,000	5,000	5,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	110,000	110,000	110,000	
				425010 Згради	60,000	60,000	60,000	
				425044 Опрема	50,000	50,000	50,000	
				426 Договорни услуги	4,000	4,000	4,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	4,000	4,000	4,000	
				427 Други оперативни трошоци	80,000	80,000	80,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	80,000	80,000	80,000	
				46 Купување на капитални средства	2,000,000	0	0	
				463 Мебел и канцелариска опрема	2,000,000	0	0	
				463019 Мебел и опрема за органите на управата	2,000,000	0	0	
12101	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА				0	17,903,000	167,390,000	0
	40 Плати, наемнини и надоместоци				0	11,113,000	12,600,000	
	401 Основни плати и наемнини				0	10,000,000	10,000,000	
				401013 Основни плати - функционери	0	2,000,000	2,000,000	
				401021 Основни плати - работници	0	8,000,000	8,000,000	
	402 Надоместоци				0	1,113,000	2,600,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	0	285,000	600,000	
				402028 Надомест за храна	0	828,000	2,000,000	
	42 Стоки и други услуги				0	6,790,000	50,790,000	
	420 Патни и дневни трошоци				0	800,000	800,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	0	100,000	100,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	0	50,000	50,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	0	50,000	50,000	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	0	300,000	300,000	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	0	200,000	200,000	
				420077 Патување во странство - сместување	0	100,000	100,000	
	421 Комунални услуги				0	1,000,000	1,000,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	0	1,000,000	1,000,000	
	423 Материјали				0	450,000	450,000	
				423017 Канцелариски материјали	0	300,000	300,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	0	50,000	50,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	0	50,000	50,000	
				423041 Ленти, касети и друго за АОП	0	30,000	30,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	0	20,000	20,000	
	424 Трошоци за транспорт на стоки				0	690,000	690,000	
				424013 Горива и масла	0	500,000	500,000	
				424021 Гуми	0	40,000	40,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	0	50,000	50,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	0	100,000	100,000	
	426 Договорни услуги				0	3,800,000	47,800,000	
				426024 Програма за заштита на водите на реките и езерата	0	2,000,000	14,000,000	
				426032 Изработка на студии и проекти за заштита на животната средина	0	1,000,000	33,000,000	
				426121 Надоместоци за испитување на квалитетот на водите и аерозагаденоста	0	500,000	500,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	0	100,000	100,000	
				426156 Организирање на семинари и конференции	0	100,000	100,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	0	100,000	100,000	

Раздел	Категорија	Страна	Потстраница	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				427 Други оперативни трошоци	0	50,000	50,000	
				427063 Репрезентација	0	50,000	50,000	
				46 Купување на капитални средства	0	0	104,000,000	
				465 Физибилити студии, припрема на проекти и дизајн	0	0	4,000,000	
				465020 Студии и истражувања	0	0	4,000,000	
				467 Изградба, реновирање и унапредување	0	0	100,000,000	
				467197 Изградба на други објекти	0	0	100,000,000	
13001				МИНИСТЕРСТВО ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ	30,903,961	30,199,000	29,437,000	4,500,000
				40 Плати, наемнини и надоместоци	22,858,728	22,723,000	23,337,000	
				401 Основни плати и наемнини	19,433,612	19,434,000	19,987,000	
				401013 Основни плати - функционери	3,447,000	3,447,000	4,000,000	
				401021 Основни плати - работници	15,986,612	15,987,000	15,987,000	
				402 Надоместоци	3,425,116	3,289,000	3,350,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	680,540	748,000	750,000	
				402028 Надомест за храна	2,150,576	2,541,000	2,600,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	594,000	0	0	
				42 Стоки и други услуги	8,045,233	7,476,000	6,100,000	
				420 Патни и дневни трошоци	4,016,000	3,688,000	3,950,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	800,000	800,000	800,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	20,000	20,000	200,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	10,000	10,000	200,000	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	1,408,000	1,080,000	1,000,000	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	828,000	828,000	800,000	
				420077 Патување во странство - сместување	900,000	900,000	900,000	
				420085 Патување во странство - споредни трошоци	50,000	50,000	50,000	
				421 Комунални услуги	700,240	569,000	500,000	
				421014 Струја	119,040	41,000	0	
				421022 Вода и канализација	101,200	48,000	0	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	480,000	480,000	500,000	
				423 Материјали	2,318,603	2,319,000	1,150,000	
				423017 Канцелариски материјали	190,000	190,000	0	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	155,000	155,000	150,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	10,000	10,000	0	
				423050 Средства за одржување на хигиената	10,000	10,000	0	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	30,000	30,000	0	
				423190 Други материјали	1,923,603	1,924,000	1,000,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	470,000	380,000	0	
				424013 Горива и масла	400,000	320,000	0	
				424021 Гуми	15,000	15,000	0	
				424030 Резервни делови	10,000	10,000	0	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	10,000	10,000	0	
				424064 Сервисирање на моторни возила	15,000	15,000	0	
				424099 Други трошоци за транспорт	20,000	10,000	0	
				425 Тековно (рутинско) одржување	10,000	0	0	
				425044 Опрема	10,000	0	0	
				426 Договорни услуги	510,764	500,000	400,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	400,000	400,000	400,000	
				426148 Надоместоци за судски преведувачи и меѓународна правна помош	100,000	100,000	0	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	10,764	0	0	
				427 Други оперативни трошоци	19,626	20,000	100,000	
				427063 Репрезентација	19,626	20,000	100,000	
13002				ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНОВОЗДУШНА ПЛОВИДБА	122,238,774	113,255,000	113,255,000	721,089,100
				40 Плати, наемнини и надоместоци	91,748,303	94,262,000	94,262,000	
				401 Основни плати и наемнини	85,261,163	87,189,000	87,189,000	
				401013 Основни плати - функционери	1,132,455	606,000	606,000	
				401021 Основни плати - работници	84,128,708	86,583,000	86,583,000	
				402 Надоместоци	6,487,140	7,073,000	7,073,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	735,680	1,166,000	1,166,000	
				402028 Надомест за храна	4,455,460	5,907,000	5,907,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	1,296,000	0	0	
				42 Стоки и други услуги	15,990,471	15,993,000	15,993,000	
				420 Патни и дневни трошоци	7,100,000	7,100,000	7,100,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	300,000	300,000	300,000	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	6,800,000	6,800,000	6,800,000	
				421 Комунални услуги	3,086,000	3,086,000	3,086,000	
				421014 Струја	220,000	220,000	220,000	
				421022 Вода и канализација	40,000	40,000	40,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	2,800,000	2,800,000	2,800,000	
				421049 Губретарина	26,000	26,000	26,000	
				422 Трошоци за затоплување	230,000	230,000	230,000	
				422029 Течни горива	80,000	80,000	80,000	
				422045 Централно греење	150,000	150,000	150,000	

Раздел	Категорија	Статус	Поправка	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				423 Материјали	1,702,200	1,703,000	1,703,000	
				423017 Канцелариски материјали	900,000	900,000	900,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	7,200	8,000	8,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	12,000	12,000	12,000	
				423041 Ленти, касети и друго за АОП	35,000	35,000	35,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	98,000	98,000	98,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	300,000	300,000	300,000	
				423130 Материјали за радио сондажни мерења	300,000	300,000	300,000	
				423190 Други материјали	50,000	50,000	50,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	595,000	595,000	595,000	
				424013 Горива и масла	350,000	350,000	350,000	
				424021 Гуми	50,000	50,000	50,000	
				424030 Резервни делови	15,000	15,000	15,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	50,000	50,000	50,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	40,000	40,000	40,000	
				424080 Трошоци за транспорт на стоки	70,000	70,000	70,000	
				424099 Други трошоци за транспорт	20,000	20,000	20,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	900,000	900,000	900,000	
				425010 Згради	400,000	400,000	400,000	
				425044 Опрема	400,000	400,000	400,000	
				425095 Друга опрема и недвижности	100,000	100,000	100,000	
				426 Договорни услуги	727,879	729,000	729,000	
				426105 Закупнини за недвижности	650,000	650,000	650,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	57,500	58,000	58,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	20,379	21,000	21,000	
				427 Други оперативни трошоци	1,649,393	1,650,000	1,650,000	
				427063 Репрезентација	50,000	50,000	50,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	150,000	150,000	150,000	
				427098 Членарини во меѓународни организации	1,400,000	1,400,000	1,400,000	
				427195 Останати оперативни трошоци	49,393	50,000	50,000	
				46 Купување на капитални средства	14,500,000	3,000,000	3,000,000	
				463 Мебел и канцелариска опрема	1,500,000	0	0	
				463019 Мебел и опрема за органите на управата	1,000,000	0	0	
				463094 Друг мебел и канцелариска опрема	500,000	0	0	
				466 Постройки, опрема и машинерија	0	3,000,000	3,000,000	
				466093 Други постројки, опрема и машинерија	0	3,000,000	3,000,000	
				467 Изградба, реновирање и унапредување	3,000,000	0	0	
				467197 Изградба на други објекти	3,000,000	0	0	
				468 Основно и специјално одржување (инвестиционо одржување)	10,000,000	0	0	
				468010 Реконструкција на градежни објекти	7,000,000	0	0	
				468029 Реконструкција на опрема	3,000,000	0	0	
14001				МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО	408,292,005	495,990,000	697,330,000	100,000,000
				40 Плати, наемнини и надоместоци	108,633,316	97,530,000	97,530,000	
				401 Основни плати и наемнини	95,097,245	89,125,000	89,125,000	
				401013 Основни плати - функционери	4,467,904	6,462,000	6,462,000	
				401021 Основни плати - работници	90,629,341	82,663,000	82,663,000	
				402 Надоместоци	13,536,071	8,405,000	8,405,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	1,751,000	1,751,000	1,751,000	
				402028 Надомест за храна	9,490,071	6,654,000	6,654,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	2,295,000	0	0	
				42 Стоки и други услуги	228,458,689	260,460,000	285,800,000	
				420 Патни и дневни трошоци	2,572,688	5,773,000	5,200,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	700,000	700,000	700,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	500,000	500,000	500,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	80,000	80,000	100,000	
				420042 Патување во земјата - споредни трошоци	20,000	20,000	100,000	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	622,688	2,123,000	1,500,000	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	550,000	1,550,000	1,500,000	
				420077 Патување во странство - сместување	100,000	800,000	800,000	
				421 Комунални услуги	2,348,000	2,348,000	2,400,000	
				421014 Струја	975,000	975,000	1,000,000	
				421022 Вода и канализација	292,000	292,000	400,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	1,081,000	1,081,000	1,000,000	
				422 Трошоци за затоплување	1,485,000	985,000	1,000,000	
				422045 Централно греење	1,485,000	985,000	1,000,000	
				423 Материјали	4,324,000	3,624,000	3,200,000	
				423017 Канцелариски материјали	2,730,000	2,030,000	1,500,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	194,000	194,000	200,000	
				423190 Други материјали	1,400,000	1,400,000	1,500,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	1,595,000	1,595,000	1,900,000	
				424013 Горива и масла	875,000	875,000	900,000	
				424021 Гуми	20,000	20,000	200,000	
				424030 Резервни делови	100,000	100,000	200,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	500,000	500,000	500,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	100,000	100,000	100,000	

Раздел	Категорија	Страна	Потставка	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				426 Договорни услуги	215,461,001	245,462,000	270,800,000	
				426024 Програма за заштита на водите на реките и езерата	0	0	22,500,000	
				426083 Програма за поттикнување на земјоделското производство	214,000,001	244,001,000	244,000,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	0	0	2,500,000	
				426172 Награди за уништен штетен дивеч	1,150,000	1,150,000	1,500,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	311,000	311,000	300,000	
				427 Други оперативни трошоци	673,000	673,000	1,300,000	
				427063 Репрезентација	373,000	373,000	300,000	
				427195 Останати оперативни трошоци	300,000	300,000	1,000,000	
				44 Тековни трансфери (пренесени средства)	3,000,000	40,000,000	170,000,000	
				441 Трансфери до владини институции	3,000,000	40,000,000	170,000,000	
				441031 Програма за здравствена заштита	0	37,000,000	167,000,000	
				441198 Трансфери до берзата за земјоделски производи	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
				46 Купување на капитални средства	29,200,000	30,000,000	30,000,000	
				467 Изградба, реновирање и унапредување	29,200,000	30,000,000	30,000,000	
				467057 Пошумување	29,200,000	30,000,000	30,000,000	
				47 Капитални трансфери	39,000,000	68,000,000	114,000,000	
				471 Капитални трансфери на владини институции	39,000,000	68,000,000	114,000,000	
				471038 Програма за ревитализација на селата	20,000,000	20,000,000	20,000,000	
				471054 Програма за инвестиции во земјоделството	19,000,000	48,000,000	94,000,000	
14002	АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА				0	32,125,000	35,952,000	260,000
	40 Плати, наемнини и надоместоци				0	24,655,000	24,655,000	
	401 Основни плати и наемнини				0	21,333,000	21,333,000	
				401013 Основни плати - функционери	0	275,000	275,000	
				401021 Основни плати - работници	0	21,058,000	21,058,000	
	402 Надоместоци				0	3,322,000	3,322,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	0	536,000	536,000	
				402028 Надомест за храна	0	2,786,000	2,786,000	
	42 Стоки и други услуги				0	7,470,000	11,297,000	
	420 Патни и дневни трошоци				0	1,543,000	5,543,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	0	918,000	918,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	0	50,000	550,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	0	50,000	550,000	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	0	225,000	1,225,000	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	0	50,000	1,050,000	
				420077 Патување во странство - сместување	0	250,000	1,250,000	
	421 Комунални услуги				0	1,300,000	1,300,000	
				421014 Струја	0	600,000	600,000	
				421022 Вода и канализација	0	300,000	300,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	0	400,000	400,000	
	422 Трошоци за затоплување				0	1,226,000	1,226,000	
				422010 Дрва	0	330,000	330,000	
				422096 Други трошоци за затоплување	0	896,000	896,000	
	423 Материјали				0	1,023,000	1,023,000	
				423017 Канцелариски материјали	0	630,000	630,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	0	80,000	80,000	
				423041 Ленти, касети и друго за АОП	0	25,000	25,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	0	200,000	200,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	0	88,000	88,000	
	424 Трошоци за транспорт на стоки				0	1,430,000	1,257,000	
				424013 Горива и масла	0	1,000,000	827,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	0	400,000	400,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	0	30,000	30,000	
	426 Договорни услуги				0	798,000	798,000	
				426105 Закупнини за недвижности	0	100,000	100,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	0	50,000	50,000	
				426296 Други договорни услуги	0	648,000	648,000	
	427 Други оперативни трошоци				0	150,000	150,000	
				427063 Репрезентација	0	150,000	150,000	
15001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА				130,726,713	125,873,000	147,758,000	0
	40 Плати, наемнини и надоместоци				98,621,097	98,304,000	98,189,000	
	401 Основни плати и наемнини				84,962,346	85,057,000	85,057,000	
				401013 Основни плати - функционери	6,667,427	6,762,000	6,762,000	
				401021 Основни плати - работници	78,294,919	78,295,000	78,295,000	
	402 Надоместоци				13,658,751	13,247,000	13,132,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	1,960,951	1,994,000	2,000,000	
				402028 Надомест за храна	9,284,000	11,253,000	11,132,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	2,413,800	0	0	
	42 Стоки и други услуги				10,213,406	19,569,000	19,569,000	
	420 Патни и дневни трошоци				2,537,080	3,538,000	3,538,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	580,000	580,000	580,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	200,000	200,000	200,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	100,000	100,000	100,000	

Раздел	Категорија	Статус	Поправка	Опис	Буџет за 1998 г. (запирна сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	600,000	600,000	600,000	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	0	1,000,000	1,000,000	
				420077 Патување во странство - сместување	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
				420085 Патување во странство - споредни трошоци	57,080	58,000	58,000	
				421 Комунални услуги	3,893,993	9,296,000	9,296,000	
				421014 Струја	2,399,352	4,400,000	4,400,000	
				421022 Вода и канализација	139,693	640,000	640,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	1,305,694	3,606,000	3,606,000	
				421049 Губретарина	49,254	650,000	650,000	
				422 Трошоци за затоплување	650,000	1,000,000	1,000,000	
				422045 Централно греење	650,000	1,000,000	1,000,000	
				423 Материјали	2,299,210	4,100,000	4,100,000	
				423017 Канцелариски материјали	1,899,210	2,900,000	2,900,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	300,000	800,000	800,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	100,000	400,000	400,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	786,051	1,287,000	1,287,000	
				424013 Горива и масла	550,000	550,000	550,000	
				424021 Гуми	5,000	5,000	5,000	
				424030 Резервни делови	15,000	515,000	515,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	216,051	217,000	217,000	
				427 Други оперативни трошоци	47,072	348,000	348,000	
				427063 Репрезентација	47,072	348,000	348,000	
				46 Купување на капитални средства	21,892,211	8,000,000	30,000,000	
				463 Мебел и канцелариска опрема	12,058,889	8,000,000	10,000,000	
				463019 Мебел и опрема за органите на управата	0	0	2,000,000	
				463027 Опременување на информациониот систем на Републиката	12,058,889	8,000,000	8,000,000	
				464 Купување на моторни возила	0	0	5,000,000	
				464090 Други возила	0	0	5,000,000	
				468 Основно и специјално одржување (инвестиционо одржување)	9,833,322	0	15,000,000	
				468010 Реконструкција на градежни објекти	9,833,322	0	15,000,000	
15010 ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА					1,221,753,448	1,520,891,000	1,296,491,000	252,221,890
				40 Плати, наемнини и надоместоци	655,027,720	652,802,000	651,902,000	
				401 Основни плати и наемнини	541,835,889	541,900,000	541,000,000	
				401021 Основни плати - работници	541,835,889	541,900,000	541,000,000	
				402 Надоместоци	113,191,831	110,902,000	110,902,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	13,694,000	13,750,000	13,750,000	
				402028 Надомест за храна	78,815,831	97,152,000	97,152,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	20,682,000	0	0	
				42 Стоки и други услуги	64,542,808	58,089,000	79,589,000	
				421 Комунални услуги	846,075	847,000	3,847,000	
				421014 Струја	0	0	3,000,000	
				421022 Вода и канализација	686,402	687,000	687,000	
				421049 Губретарина	159,673	160,000	160,000	
				422 Трошоци за затоплување	40,662,143	37,915,000	52,915,000	
				422010 Дрва	3,311,114	3,312,000	3,312,000	
				422029 Течни горива	19,603,000	19,603,000	34,603,000	
				422045 Централно греење	17,748,030	15,000,000	15,000,000	
				423 Материјали	8,893,453	5,184,000	8,684,000	
				423017 Канцелариски материјали	455,000	455,000	455,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	183,942	184,000	184,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	2,110,140	400,000	900,000	
				423068 Алата и ситен инвентар	130,000	0	0	
				423084 Храна	440,000	440,000	3,440,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	1,870,012	0	0	
				423190 Други материјали	3,704,360	3,705,000	3,705,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	1,297,389	1,298,000	1,298,000	
				424013 Горива и масла	1,297,389	1,298,000	1,298,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	10,048,826	10,050,000	10,050,000	
				425010 Згради	6,449,009	6,450,000	6,450,000	
				425044 Опрема	3,599,817	3,600,000	3,600,000	
				427 Други оперативни трошоци	2,794,923	2,795,000	2,795,000	
				427195 Останати оперативни трошоци	2,794,923	2,795,000	2,795,000	
				44 Тековни трансфери (пренесени средства)	469,947,342	795,000,000	550,000,000	
				443 Државни дотации, трансфери на физички лица и на нестопански организации	469,947,342	795,000,000	550,000,000	
				443077 Детски додаток	469,947,342	795,000,000	550,000,000	
				46 Купување на капитални средства	32,235,579	15,000,000	15,000,000	
				466 Постројки, опрема и машинерија	9,000,000	5,000,000	5,000,000	
				466034 Опрема за детски градинки	9,000,000	5,000,000	5,000,000	
				468 Основно и специјално одржување (инвестиционо одржување)	23,235,579	10,000,000	10,000,000	
				468010 Реконструкција на градежни објекти	23,235,579	10,000,000	10,000,000	
15020 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА					10,199,931,558	10,159,403,000	10,920,891,000	0
				40 Плати, наемнини и надоместоци	180,208,045	181,703,000	179,391,000	
				401 Основни плати и наемнини	149,832,172	151,904,000	149,544,000	
				401021 Основни плати - работници	149,832,172	151,904,000	149,544,000	

Раздел	Категорија	Станка	Потстанка	Опис	Буџет за 1998 г. (завршна сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				402 Надоместоци	30,375,873	29,799,000	29,847,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	4,541,000	4,642,000	4,690,000	
				402028 Надомест за храна	20,467,273	25,157,000	25,157,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	5,367,600	0	0	0
				44 Тековни трансфери (пренесени средства)	10,019,723,513	9,967,700,000	10,722,300,000	
				441 Трансфери до владини институции	160,000,000	150,000,000	160,000,000	
				441236 Трансфери до специјализирани организации за сместување на стари лица и хендикипирани деца	160,000,000	150,000,000	160,000,000	
				443 Државни дотации, трансфери на физички лица и на нестопански организации	9,859,723,513	9,817,700,000	10,562,300,000	
				443018 Трансфери до Фондот за ПИО утврдени со Закон	3,620,000,000	3,302,000,000	3,890,000,000	
				443026 Финансирање на правата на военише инвалиди и на лицата прогонувани и затворани за идеите и самобитноста на Македонската држава	373,240,735	370,000,000	370,000,000	
				443050 Заштита на семејствата чии хранител е на отслужување на воениот рок	5,803,931	6,300,000	6,300,000	
				443085 Трансфер до фамилии кои се социјално загроени	2,549,859,694	2,990,000,000	3,187,000,000	
				443093 Трансфери на невработени поради структурни промени	3,262,944,317	3,100,000,000	3,050,000,000	
				443166 Трансфери за цивилини инвалиди од војната	24,245,709	25,400,000	35,000,000	
				443182 Трошоци за бегалци од други држави	23,629,128	24,000,000	24,000,000	
				46 Купување на капитални средства	0	10,000,000	19,200,000	
				468 Основно и специјално одржување (инвестиционо одржување)	0	10,000,000	19,200,000	
				468010 Реконструкција на градежни објекти	0	10,000,000	17,200,000	
				468029 Реконструкција на опрема	0	0	2,000,000	
				16001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ	102,020,616	102,381,000	128,769,000	26,800,000
				40 Плати, наемнини и надоместоци	61,358,000	59,982,000	57,370,000	
				401 Основни плати и наемнини	53,497,000	51,962,000	62,000,000	
				401013 Основни плати - функционери	9,071,000	8,491,000	8,300,000	
				401021 Основни плати - работници	44,426,000	43,471,000	39,600,000	
				401048 Плати на наставници во странство	0	0	14,100,000	
				402 Надоместоци	7,861,000	8,020,000	5,370,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	1,425,000	1,502,000	1,270,000	
				402028 Надомест за храна	4,987,000	6,388,000	4,100,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	1,329,000	0	0	
				402095 Надомест за двоен живот	120,000	130,000	0	
				42 Стоки и други услуги	10,956,028	15,599,000	15,599,000	
				420 Патни и дневни трошоци	2,929,482	3,175,000	3,175,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	1,000,000	1,118,000	1,118,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	200,000	241,000	241,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	200,000	286,000	286,000	
				420042 Патување во земјата - споредни трошоци	20,000	20,000	20,000	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	789,482	790,000	790,000	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	500,000	500,000	500,000	
				420077 Патување во странство - сместување	200,000	200,000	200,000	
				420085 Патување во странство - споредни трошоци	20,000	20,000	20,000	
				421 Комунални услуги	2,150,000	2,326,000	2,326,000	
				421014 Струја	1,000,000	1,045,000	1,045,000	
				421022 Вода и канализација	150,000	160,000	160,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	900,000	1,014,000	1,014,000	
				421049 Губретарина	100,000	107,000	107,000	
				422 Трошоци за затоплување	260,000	430,000	430,000	
				422010 Дрва	60,000	60,000	60,000	
				422029 Течни горива	100,000	270,000	270,000	
				422045 Централно греење	100,000	100,000	100,000	
				423 Материјали	2,736,666	3,200,000	3,200,000	
				423017 Канцелариски материјали	800,000	1,009,000	1,009,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	1,600,000	1,717,000	1,717,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	100,000	156,000	156,000	
				423041 Ленти, касети и друго за АОП	20,000	20,000	20,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	50,000	52,000	62,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	16,666	31,000	31,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	50,000	50,000	50,000	
				423190 Други материјали	100,000	155,000	155,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	1,369,880	1,527,000	1,527,000	
				424013 Горива и масла	700,000	799,000	799,000	
				424021 Гуми	100,000	114,000	114,000	
				424030 Резервни делови	150,000	166,000	166,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	279,880	297,000	297,000	
				424056 Закупнина за моторни возила	10,000	0	0	
				424064 Сервисирање на моторни возила	130,000	151,000	151,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	700,000	860,000	860,000	
				425010 Згради	600,000	750,000	750,000	
				425044 Опрема	100,000	110,000	110,000	
				426 Договорни услуги	310,000	3,581,000	3,581,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	200,000	200,000	200,000	
				426156 Организирање на семинари и конференции	100,000	669,000	669,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	0	2,702,000	2,702,000	
				426296 Други договорни услуги	10,000	10,000	10,000	

Раздел	Категорија	Страна	Потставка	Опис	Буџет за 1998 г. (закривен сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				427 Други оперативни трошоци	500,000	500,000	500,000	
				427063 Репрезентација	400,000	400,000	400,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	100,000	100,000	100,000	
				46 Купување на капитални средства	12,210,218	11,800,000	11,800,000	
				463 Мебел и канцелариска опрема	12,210,218	11,800,000	11,800,000	
				463019 Мебел и опрема за органите на управата	233,090	0	0	
				463027 Осигурување на информациониот систем на Републиката	11,977,218	11,800,000	11,800,000	
				47 Капитални трансфери	17,496,370	15,000,000	34,000,000	
				471 Капитални трансфери на владини институции	17,496,370	15,000,000	34,000,000	
				471062 Програма за реформи во образованието	17,496,370	15,000,000	34,000,000	
16002	ПЕДАГОШКИ ЗАВОД НА МАКЕДОНИЈА				73,763,101	73,753,000	80,510,000	17,000,000
	40 Плати, наемнини и надоместоци				53,659,419	53,826,000	54,630,000	
	401 Основни плати и наемнини				47,572,703	47,655,000	47,960,000	
				401013 Основни плати - функционери	3,655,000	3,655,000	2,960,000	
				401021 Основни плати - работници	43,917,703	44,000,000	45,000,000	
	402 Надоместоци				6,086,716	6,171,000	6,670,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	1,009,000	1,078,000	1,500,000	
				402028 Надомест за храна	3,997,716	5,093,000	5,170,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	1,080,000	0	0	
	42 Стоки и други услуги				20,103,682	19,927,000	25,880,000	
	420 Патни и дневни трошоци				370,000	370,000	4,040,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	244,000	244,000	1,680,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	126,000	126,000	560,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	0	0	300,000	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	0	0	1,000,000	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	0	0	200,000	
				420077 Патување во странство - сместување	0	0	300,000	
	421 Комунални услуги				1,267,962	1,268,000	1,400,000	
				421014 Сгруга	524,000	524,000	600,000	
				421022 Вода и канализација	87,962	88,000	100,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	603,000	603,000	600,000	
				421049 Губретарина	53,000	53,000	100,000	
	422 Трошоци за затоплување				477,000	300,000	800,000	
				422010 Дрва	0	0	200,000	
				422029 Течни горива	0	0	300,000	
				422045 Централно греење	477,000	300,000	300,000	
	423 Материјали				4,309,000	4,309,000	4,600,000	
				423017 Канцелариски материјали	745,000	745,000	800,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	215,000	215,000	500,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	2,449,000	2,449,000	2,500,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	85,000	85,000	100,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	720,000	720,000	700,000	
				423092 Униформи, работни obleки и обувки	42,000	42,000	0	
				423190 Други материјали	53,000	53,000	0	
	424 Трошоци за транспорт на стоки				548,000	548,000	630,000	
				424013 Горива и масла	363,000	363,000	400,000	
				424030 Резервни делови	63,000	63,000	100,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	90,000	90,000	100,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	32,000	32,000	30,000	
	425 Тековно (рутинско) одржување				548,000	548,000	500,000	
				425010 Згради	548,000	548,000	500,000	
	426 Договорни услуги				12,456,720	12,457,000	13,710,000	
				426075 Научно - истражувачки проекти	2,320,000	2,320,000	2,500,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	992,000	992,000	1,000,000	
				426148 Надоместоци за судски преведувачи и меѓународна правна помош	162,000	162,000	0	
				426156 Организирање на семинари и конференции	2,088,000	2,088,000	2,100,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	106,000	106,000	110,000	
				426237 Трошоци за реформа во образованието	6,788,720	6,789,000	8,000,000	
	427 Други оперативни трошоци				127,000	127,000	200,000	
				427063 Репрезентација	18,000	18,000	100,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	109,000	109,000	100,000	
16003	ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ, ОСПОСОБУВАЊЕ И РАЗВОЈ - БИТОЛА				9,123,735	1,808,000	0	0
	40 Плати, наемнини и надоместоци				3,576,735	1,808,000	0	
	401 Основни плати и наемнини				3,178,808	1,808,000	0	
				401013 Основни плати - функционери	3,178,808	682,000	0	
				401021 Основни плати - работници	0	1,126,000	0	
	402 Надоместоци				397,927	0	0	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	66,463	0	0	
				402028 Надомест за храна	255,864	0	0	
				402036 Надомест за годишен одмор	75,600	0	0	
	42 Стоки и други услуги				2,047,000	0	0	
	420 Патни и дневни трошоци				243,855	0	0	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	117,338	0	0	

Раздел	Категорија	Страна	Полетана	Опис	Буџет за 1996 г. (завршна сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	40,636	0	0	
				420034 Патување во земјата - сместување	85,881	0	0	
				421 Комунални услуги	175,670	0	0	
				421014 Струја	44,670	0	0	
				421022 Вода и канализација	10,000	0	0	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	114,000	0	0	
				421049 Губретарина	5,000	0	0	
				421090 Други комунални услуги	2,000	0	0	
				422 Трошоци за затоплување	170,000	0	0	
				422029 Течни горива	170,000	0	0	
				423 Материјали	460,441	0	0	
				423017 Канцелариски материјали	208,980	0	0	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	116,840	0	0	
				423033 Копирање, печатење и издавање	55,200	0	0	
				423050 Средства за одржување на хигиената	11,641	0	0	
				423068 Алати и ситен инвентар	13,500	0	0	
				423190 Други материјали	54,280	0	0	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	164,200	0	0	
				424013 Горива и масла	98,051	0	0	
				424021 Гуми	13,269	0	0	
				424030 Резервни делови	15,640	0	0	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	17,000	0	0	
				424064 Сервисирање на моторни возила	20,240	0	0	
				425 Тековно (рутинско) одржување	167,000	0	0	
				425010 Згради	157,000	0	0	
				425044 Опрема	10,000	0	0	
				426 Договорни услуги	665,834	0	0	
				426105 Закупнини за недвижности	77,034	0	0	
				426156 Организирање на семинари и конференции	568,420	0	0	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	20,380	0	0	
				46 Купување на капитални средства	3,500,000	0	0	
				463 Мебел и канцелариска опрема	116,000	0	0	
				463094 Друг мебел и канцелариска опрема	116,000	0	0	
				468 Основно и специјално одржување (инвестиционо одржување)	3,384,000	0	0	
				468010 Реконструкција на градежни објекти	3,384,000	0	0	
16020				ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА	115,318,361	0	0	0
				40 Плати, наемнини и надоместоци	58,088,237	0	0	
				401 Основни плати и наемнини	47,610,609	0	0	
				401021 Основни плати - работници	47,610,609	0	0	
				402 Надоместоци	10,477,629	0	0	
				402010 Надомест за прввоз до и од работното место	1,428,029	0	0	
				402028 Надомест за храна	7,192,000	0	0	
				402036 Надомест за годишен одмор	1,857,600	0	0	
				42 Стоки и други услуги	55,230,124	0	0	
				420 Патни и дневни трошоци	2,000	0	0	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	1,000	0	0	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	1,000	0	0	
				421 Комунални услуги	3,000	0	0	
				421014 Струја	1,000	0	0	
				421022 Вода и канализација	1,000	0	0	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	1,000	0	0	
				422 Трошоци за затоплување	1,000	0	0	
				422045 Централно греење	1,000	0	0	
				423 Материјали	1,621,108	0	0	
				423017 Канцелариски материјали	1,000	0	0	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	1,000	0	0	
				423068 Алати и ситен инвентар	1,619,108	0	0	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	1,000	0	0	
				424013 Горива и масла	1,000	0	0	
				425 Тековно (рутинско) одржување	3,031,622	0	0	
				425095 Друга опрема и недвижности	3,031,622	0	0	
				426 Договорни услуги	1,000	0	0	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	1,000	0	0	
				427 Други оперативни трошоци	50,569,395	0	0	
				427047 Издатоци за спортски активности	24,028,035	0	0	
				427136 Трошоци за Олимписки игри, европски и светски првенства	26,541,361	0	0	
				46 Купување на капитални средства	2,000,000	0	0	
				468 Основно и специјално одржување (инвестиционо одржување)	2,000,000	0	0	
				468010 Реконструкција на градежни објекти	2,000,000	0	0	
16030				ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ	6,377,337,415	6,270,369,000	6,349,403,000	444,780,000
				40 Плати, наемнини и надоместоци	5,508,122,767	5,389,836,000	5,468,884,000	
				401 Основни плати и наемнини	4,669,723,767	4,672,068,000	4,701,927,000	
				401021 Основни плати - работници	4,655,623,767	4,657,968,000	4,701,927,000	
				401048 Плати на наставници во странство	14,100,000	14,100,000	0	

Реден	Категорија	Страна	Поправка	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				402 Надоместоци	838,399,000	717,768,000	766,957,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	156,811,000	156,811,000	156,000,000	
				402028 Надомест за храна	540,957,000	560,957,000	610,957,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	140,631,000	0	0	
				42 Стоки и други услуги	441,073,261	486,574,000	486,574,000	
				420 Патни и дневни трошоци	3,799,201	3,801,000	3,801,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	1,707,259	1,708,000	1,708,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	1,278,171	1,279,000	1,279,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	813,771	814,000	814,000	
				421 Комунални услуги	129,475,642	128,970,000	128,970,000	
				421014 Струја	50,506,311	50,000,000	50,000,000	
				421022 Вода и канализација	46,501,332	46,502,000	46,502,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	12,518,000	12,518,000	12,518,000	
				421049 Губретарина	19,700,000	19,700,000	19,700,000	
				421065 Комунален придонес (градска рента)	100,000	100,000	100,000	
				421090 Други комунални услуги	150,000	150,000	150,000	
				422 Трошоци за затоплување	203,259,346	231,277,000	231,277,000	
				422010 Дрва	73,630,216	73,631,000	73,631,000	
				422029 Течни горива	79,111,633	109,112,000	109,112,000	
				422037 Јаглен	5,504,000	3,520,000	3,520,000	
				422045 Централно греење	45,013,497	45,014,000	45,014,000	
				423 Материјали	55,095,663	73,761,000	73,761,000	
				423017 Канцелариски материјали	22,097,147	32,098,000	32,098,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	3,950,000	3,950,000	3,950,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	250,000	3,250,000	3,250,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	15,335,657	15,000,000	15,000,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	11,218,000	17,218,000	17,218,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	150,000	150,000	150,000	
				423190 Други материјали	2,094,859	2,095,000	2,095,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	600,000	2,600,000	2,600,000	
				424013 Горива и масла	200,000	600,000	600,000	
				424021 Гуми	100,000	500,000	500,000	
				424030 Резервни делови	150,000	550,000	550,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	100,000	500,000	500,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	50,000	450,000	450,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	29,606,266	29,607,000	29,607,000	
				425010 Згради	23,106,266	23,107,000	23,107,000	
				425044 Опрема	6,500,000	6,500,000	6,500,000	
				426 Договорни услуги	14,530,136	11,850,000	11,850,000	
				426105 Закупнини за недвижности	100,000	100,000	100,000	
				426156 Организирање на семинари и конференции	500,000	500,000	500,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	2,680,136	0	0	
				426296 Други договорни услуги	11,250,000	11,250,000	11,250,000	
				427 Други оперативни трошоци	4,707,008	4,708,000	4,708,000	
				427195 Останати оперативни трошоци	4,707,008	4,708,000	4,708,000	
				44 Тековни трансфери (пренесени средства)	229,666,540	262,445,000	262,445,000	
				441 Трансфери до владини институции	229,666,540	262,445,000	262,445,000	
				441201 Ученички стандард	229,666,540	262,445,000	262,445,000	
				46 Купување на капитални средства	198,474,849	131,514,000	131,500,000	
				463 Мебел и канцелариска опрема	12,013,238	12,014,000	12,000,000	
				463094 Друг мебел и канцелариска опрема	12,013,238	12,014,000	12,000,000	
				464 Купување на моторни возила	1,000,000	0	0	
				464090 Други возила	1,000,000	0	0	
				468 Основно и специјално одржување (инвестиционо одржување)	185,461,611	119,500,000	119,500,000	
				468010 Реконструкција на градежни објекти	114,153,948	80,000,000	80,000,000	
				468029 Реконструкција на опрема	9,500,000	9,500,000	9,500,000	
				468096 Останати плаќања за основно и специјално одржување	61,807,663	30,000,000	30,000,000	
				16040 ФИНАНСИРАЊЕ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ	1,501,243,274	1,461,742,000	1,471,742,000	400,000,000
				40 Плати, наемнини и надоместоци	1,075,521,077	1,066,345,000	1,066,345,000	
				401 Основни плати и наемнини	974,800,277	974,813,000	974,813,000	
				401021 Основни плати - работници	974,800,277	974,813,000	974,813,000	
				402 Надоместоци	100,720,800	91,532,000	91,532,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	28,462,000	28,462,000	28,462,000	
				402028 Надомест за храна	63,070,000	63,070,000	63,070,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	9,188,800	0	0	
				42 Стоки и други услуги	130,719,642	130,397,000	130,397,000	
				420 Патни и дневни трошоци	600,000	600,000	600,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	100,000	100,000	100,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	500,000	500,000	500,000	
				421 Комунални услуги	24,127,250	24,128,000	24,128,000	
				421014 Струја	7,251,000	7,251,000	7,251,000	
				421022 Вода и канализација	7,198,000	7,198,000	7,198,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	7,463,000	7,463,000	7,463,000	
				421049 Губретарина	2,215,250	2,216,000	2,216,000	

Раздел	Категорија	Страна	Поглавје	Опис	Буџет за 1998 г. (завршна сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				422 Трошоци за затоплување	52,679,531	52,352,000	52,352,000	
				422029 Течни горива	4,603,000	4,603,000	4,603,000	
				422037 Јаглен	1,750,000	1,606,000	1,606,000	
				422045 Централно греење	46,326,531	46,143,000	46,143,000	
				423 Материјали	44,314,352	44,316,000	44,316,000	
				423017 Канцелариски материјали	13,652,000	13,652,000	13,652,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	4,750,000	4,750,000	4,750,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	2,300,000	2,300,000	2,300,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	3,070,250	3,071,000	3,071,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	16,342,102	16,343,000	16,343,000	
				423190 Други материјали	4,200,000	4,200,000	4,200,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	2,700,000	2,700,000	2,700,000	
				424013 Горива и масла	2,700,000	2,700,000	2,700,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	1,018,400	1,019,000	1,019,000	
				425010 Згради	1,018,400	1,019,000	1,019,000	
				426 Договорни услуги	3,302,964	3,304,000	3,304,000	
				426105 Закупнини за недвижности	890,600	891,000	891,000	
				426156 Организирање на семинари и конференции	300,000	300,000	300,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	369,524	370,000	370,000	
				426296 Други договорни услуги	1,742,840	1,743,000	1,743,000	
				427 Други оперативни трошоци	1,977,145	1,978,000	1,978,000	
				427195 Останати оперативни трошоци	1,977,145	1,978,000	1,978,000	
				44 Тековни трансфери (пренесени средства)	235,000,000	235,000,000	235,000,000	
				441 Трансфери до владини институции	235,000,000	235,000,000	235,000,000	
				441210 Студентски стандард	235,000,000	235,000,000	235,000,000	
				46 Купување на капитални средства	60,002,555	30,000,000	40,000,000	
				463 Мебел и канцелариска опрема	4,200,000	5,000,000	5,000,000	
				463094 Друг мебел и канцелариска опрема	4,200,000	5,000,000	5,000,000	
				468 Основно и специјално одржување (инвестиционо одржување)	55,802,555	25,000,000	35,000,000	
				468010 Реконструкција на градежни објекти	43,002,555	15,000,000	25,000,000	
				468096 Останати плаќања за основно и специјално одржување	12,800,000	10,000,000	10,000,000	
				16101 МИНИСТЕРСТВО ЗА МЛАДИ И СПОРТ	0	15,245,000	29,186,000	2,700,000
				40 Плати, наемнини и надоместоци	0	7,298,000	7,819,000	
				401 Основни плати и наемнини	0	6,615,000	6,910,000	
				401013 Основни плати - функционери	0	590,000	885,000	
				401021 Основни плати - работници	0	6,025,000	6,025,000	
				402 Надоместоци	0	683,000	909,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	0	180,000	406,000	
				402028 Надомест за храна	0	503,000	503,000	
				42 Стоки и други услуги	0	3,247,000	4,067,000	
				420 Патни и дневни трошоци	0	1,010,000	1,150,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	0	5,000	150,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	0	5,000	50,000	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	0	400,000	400,000	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	0	400,000	400,000	
				420077 Патување во странство - сместување	0	100,000	100,000	
				420085 Патување во странство - споредни трошоци	0	100,000	50,000	
				421 Комунални услуги	0	550,000	603,000	
				421014 Струја	0	200,000	50,000	
				421022 Вода и канализација	0	50,000	53,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	0	300,000	450,000	
				421049 Губретарина	0	0	50,000	
				422 Трошоци за затоплување	0	35,000	37,000	
				422045 Централно греење	0	35,000	37,000	
				423 Материјали	0	100,000	106,000	
				423017 Канцелариски материјали	0	30,000	32,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	0	35,000	37,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	0	35,000	37,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	0	251,000	313,000	
				424013 Горива и масла	0	153,000	163,000	
				424030 Резервни делови	0	0	50,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	0	98,000	50,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	0	0	50,000	
				426 Договорни услуги	0	1,301,000	1,608,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	0	291,000	311,000	
				426156 Организирање на семинари и конференции	0	0	100,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	0	30,000	150,000	
				426296 Други договорни услуги	0	980,000	1,047,000	
				427 Други оперативни трошоци	0	0	250,000	
				427063 Репрезентација	0	0	250,000	
				44 Тековни трансфери (пренесени средства)	0	0	12,000,000	
				443 Државни дотации, трансфери на физички лица и на нестопански организации	0	0	12,000,000	
				443190 Други трансфери на физички лица и на нестопански организации	0	0	12,000,000	
				46 Купување на капитални средства	0	4,700,000	5,300,000	
				463 Мебел и канцелариска опрема	0	1,700,000	2,300,000	

Раздел	Категорија	Страна	Погодба	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				463019 Мебел и опрема за органите на управата	0	0	500,000	
				463027 Опременување на информациониот систем на Републиката	0	1,700,000	1,800,000	
				468 Основно и специјално одржување (инвестиционо одржување)	0	3,000,000	3,000,000	
				468010 Реконструкција на градежни објекти	0	3,000,000	3,000,000	
16110	МИНИСТЕРСТВО ЗА МЛАДИ И СПОРТ - ДЕЈНОСТ				0	114,993,000	92,460,000	36,863,750
	40 Плати, наемнини и надоместоци				0	57,352,000	38,300,000	
	401 Основни плати и наемнини				0	47,500,000	30,000,000	
				401021 Основни плати - работници	0	47,500,000	30,000,000	
	402 Надоместоци				0	9,852,000	8,300,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	0	1,162,000	1,550,000	
				402028 Надомест за храна	0	8,690,000	6,750,000	
	42 Стоки и други услуги				0	50,641,000	54,160,000	
	426 Договорни услуги				0	70,000	150,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	0	70,000	150,000	
	427 Други оперативни трошоци				0	50,571,000	54,010,000	
				427047 Издатоци за спортски активности	0	24,029,000	25,663,000	
				427136 Трошоци за Олимписки игри, европски и светски првенства	0	26,542,000	28,347,000	
	46 Купување на капитални средства				0	7,000,000	0	
				468 Основно и специјално одржување (инвестиционо одржување)	0	7,000,000	0	
				468010 Реконструкција на градежни објекти	0	7,000,000	0	
17001	МИНИСТЕРСТВО ЗА НАУКА				216,211,460	187,325,000	270,176,000	0
	40 Плати, наемнини и надоместоци				12,724,138	14,261,000	14,261,000	
	401 Основни плати и наемнини				11,034,248	12,816,000	12,816,000	
				401013 Основни плати - функционери	5,255,088	5,390,000	5,390,000	
				401021 Основни плати - работници	5,779,160	7,426,000	7,426,000	
	402 Надоместоци				1,689,890	1,445,000	1,445,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	428,000	445,000	445,000	
				402028 Надомест за храна	986,490	1,000,000	1,000,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	275,400	0	0	
	42 Стоки и други услуги				6,063,378	11,064,000	7,621,000	
	420 Патни и дневни трошоци				2,006,000	3,936,000	2,006,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	127,000	127,000	127,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	204,000	204,000	204,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	109,000	109,000	109,000	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	730,000	1,730,000	730,000	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	730,000	1,180,000	730,000	
				420077 Патување во странство - сместување	106,000	586,000	106,000	
	421 Комунални услуги				377,000	1,427,000	377,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	377,000	1,427,000	377,000	
	423 Материјали				311,000	311,000	311,000	
				423017 Канцелариски материјали	51,000	51,000	51,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	86,000	86,000	86,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	32,000	32,000	32,000	
				423190 Други материјали	142,000	142,000	142,000	
	425 Тековно (рутинско) одржување				2,443,000	4,343,000	4,000,000	
				425044 Опрема	2,443,000	4,343,000	4,000,000	
	426 Договорни услуги				608,406	729,000	609,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	53,000	53,000	53,000	
				426156 Организирање на семинари и конференции	185,406	186,000	186,000	
				426164 Награди (државни)	318,000	318,000	318,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	52,000	172,000	52,000	
	427 Други оперативни трошоци				317,973	318,000	318,000	
				427063 Репрезентација	317,973	318,000	318,000	
	44 Тековни трансфери (пренесени средства)				184,423,944	122,000,000	195,294,000	
	441 Трансфери до владини институции				184,423,944	122,000,000	195,294,000	
				441252 Трансфери до научно-истражувачки институции	167,774,538	105,000,000	170,000,000	
				441317 Трансфери за технолошки развој	4,750,000	5,000,000	10,000,000	
				441325 Трансфери за техничка култура	11,899,406	12,000,000	12,000,000	
				441392 Други трансфери до владини институции	0	0	3,294,000	
	46 Купување на капитални средства				13,000,000	40,000,000	53,000,000	
				463 Мебел и канцелариска опрема	13,000,000	40,000,000	53,000,000	
				463027 Опременување на информациониот систем на Републиката	13,000,000	40,000,000	53,000,000	
17002	РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНО - ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА				3,026,210	3,294,000	0	110,000
	40 Плати, наемнини и надоместоци				1,736,877	2,035,000	0	
	401 Основни плати и наемнини				1,541,549	1,833,000	0	
				401013 Основни плати - функционери	772,811	790,000	0	
				401021 Основни плати - работници	768,738	1,043,000	0	
	402 Надоместоци				195,328	202,000	0	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	52,660	50,000	0	
				402028 Надомест за храна	110,268	152,000	0	
				402036 Надомест за годишен одмор	32,400	0	0	
	42 Стоки и други услуги				1,289,333	1,259,000	0	

Раздел	Категорија	Страна	Подстраница	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				420 Патни и дневни трошоци	595,723	596,000	0	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	150,000	150,000	0	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	74,723	75,000	0	
				420034 Патување во земјата - сместување	50,000	50,000	0	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	105,000	105,000	0	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	105,000	105,000	0	
				420077 Патување во странство - сместување	111,000	111,000	0	
				421 Комунални услуги	129,034	130,000	0	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	129,034	130,000	0	
				423 Материјали	32,700	33,000	0	
				423017 Канцелариски материјали	5,000	5,000	0	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	27,700	28,000	0	
				426 Договорни услуги	498,876	500,000	0	
				426156 Организирање на семинари и конференции	50,000	50,000	0	
				426180 Надоместоци за редовно школување, специјализација и студиски престој на странски граѓани во Македонија	440,653	441,000	0	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	8,223	9,000	0	
				427 Други оперативни трошоци	33,000	0	0	
				427063 Репрезентација	33,000	0	0	
17010	НАУЧНИ ИНСТИТУТИ				126,060,186	125,495,000	125,495,000	0
	40 Плати, наемнини и надоместоци				122,432,726	121,973,000	121,973,000	
	401 Основни плати и наемнини				106,279,431	106,280,000	106,280,000	
	401021 Основни плати - работници				106,279,431	106,280,000	106,280,000	
	402 Надоместоци				16,153,295	15,693,000	15,693,000	
	402010 Надомест за превоз до и од работното место				4,378,214	4,380,000	4,380,000	
	402028 Надомест за храна				9,350,481	11,313,000	11,313,000	
	402036 Надомест за годишен одмор				2,424,600	0	0	
	42 Стоки и други услуги				3,627,461	3,522,000	3,522,000	
	420 Патни и дневни трошоци				300,000	300,000	300,000	
	420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)				20,000	20,000	20,000	
	420026 Патување во земјата - патни трошоци				65,000	65,000	65,000	
	420034 Патување во земјата - сместување				20,000	20,000	20,000	
	420042 Патување во земјата - споредни трошоци				20,000	20,000	20,000	
	420050 Патување во странство - хранарина (дневница)				80,000	80,000	80,000	
	420069 Патување во странство - патни трошоци				40,000	40,000	40,000	
	420077 Патување во странство - сместување				35,000	35,000	35,000	
	420085 Патување во странство - споредни трошоци				20,000	20,000	20,000	
	421 Комунални услуги				770,000	770,000	770,000	
	421014 Струја				234,000	234,000	234,000	
	421022 Вода и канализација				174,000	174,000	174,000	
	421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги				254,000	254,000	254,000	
	421049 Губретарина				108,000	108,000	108,000	
	422 Трошоци за затоплување				768,000	768,000	768,000	
	422029 Течни горива				168,000	168,000	168,000	
	422045 Централно греење				600,000	600,000	600,000	
	423 Материјали				1,081,875	1,000,000	1,000,000	
	423017 Канцелариски материјали				656,875	657,000	657,000	
	423025 Учебници, списанија, весници и други изданија				242,000	242,000	242,000	
	423033 Копирање, печатење и издавање				26,000	26,000	26,000	
	423041 Ленти, касети и друго за АОП				25,000	25,000	25,000	
	423050 Средства за одржување на хигиената				25,000	25,000	25,000	
	423068 Алати и ситен инвентар				25,000	25,000	25,000	
	423092 Униформи, работни облека и обувки				60,000	0	0	
	423190 Други материјали				22,000	0	0	
	424 Трошоци за транспорт на стоки				388,000	388,000	388,000	
	424013 Горива и масла				348,000	348,000	348,000	
	424021 Гуми				10,000	10,000	10,000	
	424030 Резервни делови				10,000	10,000	10,000	
	424048 Регистрација и осигурување на моторни возила				10,000	10,000	10,000	
	424064 Сервисирање на моторни возила				10,000	10,000	10,000	
	425 Тековно (рутинско) одржување				285,666	261,000	261,000	
	425010 Згради				260,666	261,000	261,000	
	425044 Опрема				25,000	0	0	
	427 Други оперативни трошоци				33,920	35,000	35,000	
	427063 Репрезентација				17,412	18,000	18,000	
	427071 Осигурување на недвижности и права				15,924	16,000	16,000	
	427195 Останати оперативни трошоци				584	1,000	1,000	
18001	МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА				23,242,583	22,344,000	22,344,000	9,200,000
	40 Плати, наемнини и надоместоци				15,408,440	13,059,000	13,059,000	
	401 Основни плати и наемнини				13,508,158	11,236,000	11,236,000	
	401013 Основни плати - функционери				5,844,168	5,142,000	5,142,000	
	401021 Основни плати - работници				7,663,990	6,094,000	6,094,000	
	402 Надоместоци				1,900,282	1,823,000	1,823,000	
	402010 Надомест за превоз до и од работното место				470,000	470,000	470,000	

Раздел	Категорија	Ставка	Потставка	Опис	Буџет за 1998 година (завршна сметка)	Буџет за 1999 година	Буџет за 2000 година	Сопствени приходи за 2000 година
				402028 Надомест за храна	1,122,482	1,353,000	1,353,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	307,800	0	0	
				42 Стоки и други услуги	7,834,143	9,285,000	9,285,000	
				420 Патни и дневни трошоци	2,091,403	2,042,000	2,042,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	124,000	124,000	124,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	100,000	50,000	50,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	10,000	10,000	10,000	
				420042 Патување во земјата - споредни трошоци	10,000	10,000	10,000	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	647,403	648,000	648,000	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	800,000	800,000	800,000	
				420077 Патување во странство - сместување	200,000	200,000	200,000	
				420085 Патување во странство - споредни трошоци	200,000	200,000	200,000	
				421 Комунални услуги	430,000	430,000	430,000	
				421014 Струја	140,000	140,000	140,000	
				421022 Вода и канализација	27,000	27,000	27,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	258,000	258,000	258,000	
				421090 Други комунални услуги	5,000	5,000	5,000	
				422 Трошоци за затоплување	65,000	65,000	65,000	
				422045 Централно греење	65,000	65,000	65,000	
				423 Материјали	137,000	137,000	137,000	
				423017 Канцелариски материјали	50,000	50,000	50,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	77,000	77,000	77,000	
				423190 Други материјали	10,000	10,000	10,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	40,000	40,000	40,000	
				424013 Горива и масла	20,000	20,000	20,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	5,000	5,000	5,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	15,000	15,000	15,000	
				426 Договорни услуги	4,520,740	6,021,000	6,021,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	2,497,780	3,998,000	3,998,000	
				426164 Награди (државни)	1,920,000	1,920,000	1,920,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	102,960	103,000	103,000	
				427 Други оперативни трошоци	550,000	550,000	550,000	
				427063 Репрезентација	550,000	550,000	550,000	
18010				ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА	1,051,146,740	1,054,037,000	1,254,037,000	199,920,000
				40 Плати, наемнини и надоместоци	590,156,978	587,660,000	587,660,000	
				401 Основни плати и наемнини	498,445,878	498,834,000	498,834,000	
				401021 Основни плати - работници	498,445,878	498,834,000	498,834,000	
				402 Надоместоци	91,711,100	88,826,000	88,826,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	18,070,000	18,315,000	18,315,000	
				402028 Надомест за храна	58,428,700	70,511,000	70,511,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	15,212,400	0	0	
				42 Стоки и други услуги	40,375,919	40,377,000	40,377,000	
				422 Трошоци за затоплување	24,820,326	24,821,000	24,821,000	
				422045 Централно греење	24,820,326	24,821,000	24,821,000	
				427 Други оперативни трошоци	15,555,593	15,556,000	15,556,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	15,555,593	15,556,000	15,556,000	
				44 Тековни трансфери (пренесени средства)	402,755,093	406,000,000	596,000,000	
				441 Трансфери до владини институции	402,755,093	406,000,000	596,000,000	
				441104 Издавачка дејност	56,975,290	80,000,000	92,000,000	
				441112 Библиотекарска дејност	24,000,001	35,000,000	50,000,000	
				441120 Филмска дејност	63,000,000	60,000,000	115,000,000	
				441139 Сценско - уметничка дејност	121,167,866	100,000,000	140,000,000	
				441147 Заштита на спомениците на културата	49,000,002	50,000,000	78,000,000	
				441155 Ликовна и музејска дејност	56,111,934	50,000,000	75,000,000	
				441163 Културно - уметнички манифестации	32,500,000	28,000,000	43,000,000	
				441376 Поддршка на млади таленти	0	3,000,000	3,000,000	
				46 Купување на капитални средства	17,858,751	20,000,000	30,000,000	
				468 Основно и специјално одржување (инвестиционо одржување)	17,858,751	20,000,000	30,000,000	
				468010 Реконструкција на градежни објекти	17,858,751	20,000,000	30,000,000	
19001				МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО	254,155,692	290,804,000	312,054,000	12,450,000
				40 Плати, наемнини и надоместоци	40,857,629	41,922,000	42,622,000	
				401 Основни плати и наемнини	36,536,297	37,500,000	37,500,000	
				401013 Основни плати - функционери	5,987,745	6,500,000	6,500,000	
				401021 Основни плати - работници	30,548,552	31,000,000	31,000,000	
				402 Надоместоци	4,321,332	4,422,000	5,122,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	865,534	880,000	1,327,000	
				402028 Надомест за храна	2,710,598	3,542,000	3,795,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	745,200	0	0	
				42 Стоки и други услуги	5,176,610	4,757,000	5,336,000	
				420 Патни и дневни трошоци	1,760,000	1,760,000	1,812,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	500,000	500,000	515,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	50,000	50,000	51,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	50,000	50,000	52,000	
				420042 Патување во земјата - споредни трошоци	20,000	20,000	10,000	

Раздел	Категорија	Страна	Поткатегија	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	630,000	630,000	648,000	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	300,000	300,000	310,000	
				420077 Патување во странство - сместување	200,000	200,000	206,000	
				420085 Патување во странство - споредни трошоци	10,000	10,000	20,000	
				421 Комунални услуги	667,000	517,000	666,000	
				421014 Струја	129,000	129,000	133,000	
				421022 Вода и канализација	220,000	80,000	82,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	268,000	268,000	400,000	
				421049 Губретарина	30,000	30,000	31,000	
				421065 Комунален придонес (градска рента)	10,000	0	10,000	
				421090 Други комунални услуги	10,000	10,000	10,000	
				422 Трошоци за затоплување	300,000	200,000	300,000	
				422010 Дрва	50,000	0	20,000	
				422029 Течни горива	50,000	0	30,000	
				422045 Централно греење	200,000	200,000	250,000	
				423 Материјали	764,000	594,000	608,000	
				423017 Канцелариски материјали	250,000	250,000	257,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	64,000	64,000	66,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	270,000	100,000	100,000	
				423041 Ленти, касети и друго за АОП	10,000	10,000	15,000	
				423190 Други материјали	170,000	170,000	170,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	269,000	269,000	480,000	
				424013 Горива и масла	129,000	129,000	200,000	
				424021 Гуми	20,000	20,000	20,000	
				424030 Резервни делови	10,000	10,000	10,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	80,000	80,000	200,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	30,000	30,000	50,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	0	0	30,000	
				425044 Опрема	0	0	30,000	
				426 Договорни услуги	329,000	329,000	330,000	
				426105 Закупнини за недвижности	100,000	100,000	100,000	
				426148 Надоместоци за судски преведувачи и меѓународна правна помош	100,000	100,000	100,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	129,000	129,000	130,000	
				427 Други оперативни трошоци	1,087,610	1,088,000	1,110,000	
				427063 Репрезентација	106,000	106,000	110,000	
				427098 Членарини во меѓународни организации	981,610	982,000	1,000,000	
				44 Тековни трансфери (пренесени средства)	208,121,453	244,125,000	264,096,000	
				441 Трансфери до владини институции	208,121,453	244,125,000	264,096,000	
				441015 Програма за систематски прегледи на деца, ученици и студенти	17,500,000	17,000,000	17,000,000	
				441023 Програма за организирање и унапредување на крводарителството	4,040,000	4,000,000	4,000,000	
				441031 Програма за превентивна здравствена заштита	23,500,000	28,300,000	38,296,000	
				441040 Програма за задолжителна имунизација на населението против одредени заразни болести	19,000,000	21,025,000	21,000,000	
				441058 Програма за испитување на појавата, раширеноста, спречувањето и сузбивањето на брцелозата кај луѓето	1,500,000	5,100,000	5,100,000	
				441066 Програма за превентивни мерки за спречување на ширењето на туберкулозата кај населението	7,000,000	10,000,000	10,000,000	
				441074 Програм за заштита на населението од СИДА	3,500,000	5,800,000	5,800,000	
				441082 Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата	11,000,000	12,800,000	12,800,000	
				441333 Трансфери за лечење душевно болни	23,439,898	26,000,000	26,000,000	
				441341 Трансфери за лица согласно со член 17 од Законот за здравствената заштита	4,500,000	5,800,000	5,800,000	
				441350 Трансфери за здравствена заштита на странци	150,000	300,000	300,000	
				441368 Програма за обезбедување средства за болните кои се третираат со дијализа, за набавка на лекови за трансплантација кај болни и за набавка на цистостатици, инсулин и хормони за раст	73,500,000	75,000,000	75,000,000	
				441384 Програма за лекување на зависници од дрога	0	3,000,000	13,000,000	
				441392 Други трансфери до владини институции	19,491,555	30,000,000	30,000,000	
				19101 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	0	9,662,000	9,289,000	0
				40 Плати, наемнини и надоместоци	0	7,465,000	4,855,000	
				401 Основни плати и наемнини	0	6,303,000	4,271,000	
				401013 Основни плати - функционери	0	3,026,000	2,842,000	
				401021 Основни плати - работници	0	3,277,000	1,429,000	
				402 Надоместоци	0	1,162,000	584,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	0	327,000	205,000	
				402028 Надомест за храна	0	835,000	379,000	
				42 Стоки и други услуги	0	2,197,000	4,434,000	
				420 Патни и дневни трошоци	0	622,000	1,160,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	0	211,000	315,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	0	207,000	210,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	0	104,000	105,000	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	0	100,000	200,000	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	0	0	150,000	
				420077 Патување во странство - сместување	0	0	150,000	
				420085 Патување во странство - споредни трошоци	0	0	30,000	

Раздел	Категорија	Страна	Потстанка	Опис	Буџет за 1998 г. (закрпена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				421 Комунални услуги	0	207,000	210,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	0	207,000	210,000	
				423 Материјали	0	622,000	2,312,000	
				423017 Канцелариски материјали	0	207,000	107,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	0	207,000	100,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	0	104,000	2,105,000	
				423190 Други материјали	0	104,000	0	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	0	207,000	222,000	
				424013 Горива и масла	0	207,000	207,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	0	0	15,000	
				426 Договорни услуги	0	415,000	405,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	0	311,000	300,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	0	104,000	105,000	
				427 Други оперативни трошоци	0	124,000	125,000	
				427063 Репрезентација	0	124,000	125,000	
19201	МИНИСТЕРСТВО ЗА ИСЕЛЕНИШТВО				0	15,898,000	30,156,000	10,000,000
	40 Плати, наемнини и надоместоци				0	2,683,000	5,423,000	
	401 Основни плати и наемнини				0	2,346,000	4,626,000	
				401013 Основни плати - функционери	0	570,000	2,934,000	
				401021 Основни плати - работници	0	1,776,000	1,692,000	
	402 Надоместоци				0	337,000	797,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	0	75,000	217,000	
				402028 Надомест за храна	0	262,000	580,000	
	42 Стоки и други услуги				0	4,541,000	7,233,000	
	420 Патни и дневни трошоци				0	52,000	100,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	0	23,000	50,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	0	19,000	30,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	0	10,000	20,000	
	421 Комунални услуги				0	72,000	150,000	
				421014 Струја	0	17,000	30,000	
				421022 Вода и канализација	0	6,000	10,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	0	40,000	100,000	
				421049 Губретарина	0	4,000	5,000	
				421065 Комунален придонес (градска рента)	0	5,000	5,000	
	422 Трошоци за затоплување				0	76,000	100,000	
				422045 Централно греење	0	76,000	100,000	
	423 Материјали				0	90,000	100,000	
				423017 Канцелариски материјали	0	37,000	40,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	0	27,000	30,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	0	9,000	10,000	
				423190 Други материјали	0	17,000	20,000	
	424 Трошоци за транспорт на стоки				0	48,000	110,000	
				424013 Горива и масла	0	38,000	50,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	0	4,000	30,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	0	0	20,000	
				424099 Други трошоци за транспорт	0	6,000	10,000	
	425 Тековно (рутинско) одржување				0	4,000	25,000	
				425010 Згради	0	4,000	25,000	
	426 Договорни услуги				0	87,000	112,000	
				426075 Научно - истражувачки проекти	0	76,000	100,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	0	11,000	12,000	
	427 Други оперативни трошоци				0	4,112,000	6,536,000	
				427055 Пропагандно информациона активности во странство	0	4,095,000	6,500,000	
				427063 Репрезентација	0	11,000	30,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	0	6,000	6,000	
	44 Тековни трансфери (пренесени средства)				0	4,869,000	7,500,000	
	441 Трансфери до владини институции				0	4,869,000	7,500,000	
				441104 Издавачка дејност	0	4,869,000	7,500,000	
	46 Купување на капитални средства				0	3,805,000	10,000,000	
	468 Основно и специјално одржување (инвестиционо одржување)				0	3,805,000	10,000,000	
				468010 Реконструкција на градежни објекти	0	3,805,000	10,000,000	
19301	МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАЦИИ				0	134,174,000	143,311,000	0
	40 Плати, наемнини и надоместоци				0	8,785,000	6,334,000	
	401 Основни плати и наемнини				0	7,982,000	5,503,000	
				401013 Основни плати - функционери	0	3,912,000	3,282,000	
				401021 Основни плати - работници	0	4,070,000	2,221,000	
	402 Надоместоци				0	803,000	831,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	0	209,000	198,000	
				402028 Надомест за храна	0	594,000	633,000	
	42 Стоки и други услуги				0	22,389,000	22,696,000	
	420 Патни и дневни трошоци				0	620,000	1,036,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	0	100,000	103,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	0	20,000	21,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	0	50,000	51,000	

Раздел	Категорија	Станка	Потметка	Опис	Буџет за 1998 г. (завршна сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	0	150,000	252,000	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	0	200,000	406,000	
				420077 Патување во странство - сместување	0	100,000	203,000	
				421 Комунални услуги	0	182,000	485,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	0	182,000	485,000	
				423 Материјали	0	34,000	95,000	
				423017 Канцелариски материјали	0	0	40,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	0	15,000	15,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	0	0	25,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	0	0	15,000	
				423190 Други материјали	0	19,000	0	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	0	0	90,000	
				424013 Горива и масла	0	0	60,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	0	0	10,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	0	0	20,000	
				426 Договорни услуги	0	15,334,000	15,670,000	
				426105 Закупнини за недвижности	0	15,000,000	15,000,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	0	150,000	150,000	
				426156 Организирање на семинари и конференции	0	0	300,000	
				426164 Награди (државни)	0	150,000	150,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	0	34,000	70,000	
				427 Други оперативни трошоци	0	6,219,000	5,320,000	
				427055 Пропагандно информативни активности во странство	0	6,000,000	5,000,000	
				427063 Репрезентација	0	219,000	320,000	
				44 Тековни трансфери (пренесени средства)	0	103,000,000	114,281,000	
				441 Трансфери до владини институции	0	23,000,000	44,281,000	
				441104 Издавачка дејност	0	1,500,000	1,500,000	
				441279 Трансфери до Македонската информативна агенција	0	0	21,281,000	
				441287 Трансфери до јавните гласила низ целата држава	0	18,000,000	18,000,000	
				441309 Трошоци за одделни радио емисии за странство	0	3,500,000	3,500,000	
				444 Трансфери по основ на субвенции	0	80,000,000	70,000,000	
				444138 Обврски кон издавачи на весници и списанија	0	80,000,000	70,000,000	
20001 РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ					3,112,148	3,248,000	3,535,000	0
40 Плати, наемнини и надоместоци					1,471,908	1,500,000	1,560,000	
401 Основни плати и наемнини					1,320,448	1,350,000	1,358,000	
				401013 Основни плати - функционери	827,138	850,000	850,000	
				401021 Основни плати - работници	493,310	500,000	508,000	
402 Надоместоци					151,460	150,000	202,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	19,800	18,000	50,000	
				402028 Надомест за храна	104,660	132,000	152,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	27,000	0	0	
42 Стоки и други услуги					444,240	448,000	575,000	
420 Патни и дневни трошоци					249,880	251,000	361,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	35,880	36,000	40,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	4,600	5,000	5,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	100,000	100,000	100,000	
				420042 Патување во земјата - споредни трошоци	5,000	5,000	6,000	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	30,000	30,000	50,000	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	64,400	65,000	100,000	
				420077 Патување во странство - сместување	0	0	50,000	
				420085 Патување во странство - споредни трошоци	10,000	10,000	10,000	
421 Комунални услуги					126,960	128,000	141,000	
				421014 Струја	15,640	16,000	17,000	
				421022 Вода и канализација	4,600	5,000	5,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	106,720	107,000	108,000	
				421049 Губретарина	0	0	5,000	
				421065 Комунален придонес (градска рента)	0	0	3,000	
				421090 Други комунални услуги	0	0	3,000	
422 Трошоци за затоплување					18,400	19,000	20,000	
				422045 Централно греење	18,400	19,000	20,000	
423 Материјали					46,000	47,000	50,000	
				423017 Канцелариски материјали	18,400	19,000	20,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	27,600	28,000	30,000	
426 Договорни услуги					2,000	2,000	2,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	2,000	2,000	2,000	
427 Други оперативни трошоци					1,000	1,000	1,000	
				427063 Репрезентација	1,000	1,000	1,000	
44 Тековни трансфери (пренесени средства)					1,196,000	1,300,000	1,400,000	
441 Трансфери до владини институции					1,196,000	1,300,000	1,400,000	
				441228 Трансфер до Комисијата за односи со верските заедници	1,196,000	1,300,000	1,400,000	
21001 РЕПУБЛИЧКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА					225,134,391	224,432,000	260,432,000	29,500,000
40 Плати, наемнини и надоместоци					172,134,190	172,421,000	172,421,000	
401 Основни плати и наемнини					143,481,614	143,958,000	143,958,000	
				401013 Основни плати - функционери	2,851,722	2,910,000	2,910,000	
				401021 Основни плати - работници	140,629,892	141,048,000	141,048,000	

Раздел	Категорија	Страна	Подстраница	Опис	Буџет за 1998 г. (завршна сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				402 Надоместоци	28,652,577	28,463,000	28,463,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	4,372,349	4,373,000	4,373,000	
				402028 Надомест за храна	18,923,428	24,090,000	24,090,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	5,356,800	0	0	
				42 Стоки и други услуги	52,480,201	52,011,000	52,011,000	
				420 Патни и дневни трошоци	3,590,000	4,020,000	4,020,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	2,850,000	3,000,000	3,000,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	640,000	640,000	640,000	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	100,000	230,000	230,000	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	0	150,000	150,000	
				421 Комунални услуги	2,440,000	1,890,000	1,890,000	
				421014 Струја	1,220,000	800,000	800,000	
				421022 Вода и канализација	480,000	350,000	350,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	690,000	690,000	690,000	
				421065 Комунален придонес (градска рента)	50,000	50,000	50,000	
				422 Трошоци за затоплување	1,300,000	950,000	950,000	
				422010 Дрва	50,000	50,000	50,000	
				422029 Течни горива	100,000	50,000	50,000	
				422045 Централно греење	1,150,000	850,000	850,000	
				423 Материјали	1,927,000	1,927,000	1,927,000	
				423017 Канцелариски материјали	1,020,000	1,020,000	1,020,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	307,000	307,000	307,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	50,000	50,000	50,000	
				423041 Ленти, касети и друго за АОП	150,000	200,000	200,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	100,000	50,000	50,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	250,000	250,000	250,000	
				423190 Други материјали	50,000	50,000	50,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	1,357,000	1,357,000	1,357,000	
				424013 Горива и масла	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
				424021 Гуми	100,000	100,000	100,000	
				424030 Резервни делови	100,000	100,000	100,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	100,000	100,000	100,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	57,000	57,000	57,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	774,500	775,000	775,000	
				425010 Згради	486,000	486,000	486,000	
				425044 Опрема	288,500	289,000	289,000	
				426 Договорни услуги	40,999,701	41,000,000	41,000,000	
				426091 Програма за премер и катастар	34,234,701	34,235,000	34,235,000	
				426105 Закупнини за недвижности	555,000	555,000	555,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	6,150,000	6,150,000	6,150,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	60,000	60,000	60,000	
				427 Други оперативни трошоци	92,000	92,000	92,000	
				427063 Репрезентација	50,000	50,000	50,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	42,000	42,000	42,000	
				46 Купување на капитални средства	520,000	0	36,000,000	
				463 Мебел и канцелариска опрема	0	0	20,000,000	
				463019 Мебел и опрема за органите на управата	0	0	20,000,000	
				464 Купување на моторни возила	520,000	0	1,000,000	
				464090 Други возила	520,000	0	1,000,000	
				468 Основно и специјално одржување (инвестиционо одржување)	0	0	15,000,000	
				468010 Реконструкција на градежни објекти	0	0	15,000,000	
22001 ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА					61,403,238	66,213,000	123,886,000	555,000,000
				40 Плати, наемнини и надоместоци	41,813,956	42,320,000	46,433,000	
				401 Основни плати и наемнини	35,864,818	36,213,000	39,038,000	
				401013 Основни плати - функционери	2,181,645	2,203,000	5,028,000	
				401021 Основни плати - работници	33,683,173	34,010,000	34,010,000	
				402 Надоместоци	5,949,138	6,107,000	7,395,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	1,147,346	1,148,000	1,310,000	
				402028 Надомест за храна	3,743,392	4,959,000	5,085,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	1,058,400	0	0	
				402192 Други надоместоци	0	0	1,000,000	
				42 Стоки и други услуги	19,589,282	23,893,000	73,953,000	
				420 Патни и дневни трошоци	180,000	180,000	188,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	50,000	50,000	51,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	15,000	15,000	16,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	10,000	10,000	12,000	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	30,000	30,000	31,000	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	40,000	40,000	42,000	
				420077 Патување во странство - сместување	25,000	25,000	26,000	
				420085 Патување во странство - споредни трошоци	10,000	10,000	10,000	
				421 Комунални услуги	755,000	735,000	999,000	
				421014 Струја	130,000	120,000	130,000	
				421022 Вода и канализација	65,000	55,000	57,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	550,000	550,000	800,000	

Раздел	Категорија	Страна	Потстанка	Опис	Буџет за 1998 г. (завршна сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				421049 Губретарина	5,000	5,000	6,000	
				421065 Комунален придонес (градска рента)	5,000	5,000	6,000	
				422 Трошоци за затоплување	120,000	120,000	143,000	
				422010 Дрва	0	0	20,000	
				422029 Течни горива	70,000	70,000	72,000	
				422037 Јаглен	50,000	50,000	51,000	
				423 Материјали	2,743,000	2,058,000	2,449,000	
				423017 Канцелариски материјали	550,000	550,000	600,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	205,000	205,000	211,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	1,600,000	1,000,000	1,000,000	
				423041 Ленти, касети и друго за АОП	180,000	180,000	500,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	45,000	45,000	46,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	85,000	0	10,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	8,000	8,000	10,000	
				423190 Други материјали	70,000	70,000	72,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	186,000	181,000	225,000	
				424013 Горива и масла	60,000	60,000	80,000	
				424021 Гуми	15,000	15,000	15,000	
				424030 Резервни делови	8,000	8,000	10,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	90,000	90,000	90,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	8,000	8,000	20,000	
				424080 Трошоци за транспорт на стоки	5,000	0	10,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	1,844,282	1,845,000	5,088,000	
				425010 Згради	70,000	70,000	73,000	
				425044 Опрема	1,759,282	1,760,000	5,000,000	
				425095 Друга опрема и недвижности	15,000	15,000	15,000	
				426 Договорни услуги	6,551,000	11,714,000	56,721,000	
				426040 Статистички истражувања	5,837,000	6,000,000	15,000,000	
				426059 Попис на население, домаќинства и земјоделски стопанства	0	5,000,000	40,000,000	
				426105 Закупнини за недвижности	130,000	130,000	35,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	50,000	50,000	1,100,000	
				426156 Организирање на семинари и конференции	450,000	450,000	500,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	84,000	84,000	86,000	
				427 Други оперативни трошоци	7,210,000	7,060,000	8,140,000	
				427039 Изборни активности	7,000,000	7,000,000	8,000,000	
				427063 Репрезентација	30,000	30,000	100,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	150,000	0	0	
				427098 Членарини во меѓународни организации	30,000	30,000	40,000	
				46 Купување на капитални средства	0	0	3,500,000	
				463 Мебел и канцелариска опрема	0	0	3,500,000	
				463094 Друг мебел и канцелариска опрема	0	0	3,500,000	
23001 РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД					73,012,271	72,395,000	72,375,000	3,796,000
				40 Плати, наемнини и надоместоци	45,607,134	45,487,000	45,487,000	
				401 Основни плати и наемнини	38,029,242	38,645,000	38,645,000	
				401013 Основни плати - функционери	1,196,591	1,650,000	1,650,000	
				401021 Основни плати - работници	35,080,927	35,185,000	35,185,000	
				401080 Плата за дежурства	1,751,724	1,810,000	1,810,000	
				402 Надоместоци	7,577,892	6,842,000	6,842,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	1,897,192	1,969,000	1,969,000	
				402028 Надомест за храна	4,411,700	4,873,000	4,873,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	1,269,000	0	0	
				42 Стоки и други услуги	26,905,137	25,888,000	25,888,000	
				420 Патни и дневни трошоци	1,478,000	4,881,000	4,881,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	480,000	3,153,000	3,153,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	466,000	766,000	766,000	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	232,000	512,000	512,000	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	300,000	450,000	450,000	
				421 Комунални услуги	1,850,000	1,952,000	1,952,000	
				421014 Струја	740,000	740,000	740,000	
				421022 Вода и канализација	50,000	50,000	50,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	990,000	1,092,000	1,092,000	
				421049 Губретарина	64,000	64,000	64,000	
				421065 Комунален придонес (градска рента)	6,000	6,000	6,000	
				422 Трошоци за затоплување	879,000	879,000	879,000	
				422010 Дрва	109,000	109,000	109,000	
				422029 Течни горива	770,000	770,000	770,000	
				423 Материјали	16,426,962	7,186,000	7,186,000	
				423017 Канцелариски материјали	252,000	573,000	573,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	53,000	143,000	143,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	100,000	100,000	100,000	
				423041 Ленти, касети и друго за АОП	70,000	70,000	70,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	20,000	20,000	20,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	430,000	433,000	433,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	0	6,000	6,000	

Реден	Категорија	Станок	Потстава	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				423122 Материјали за градобијна заштита	11,578,000	2,610,000	2,610,000	
				423130 Материјали за радио сондажни мерења	3,853,962	2,615,000	2,615,000	
				423190 Други материјали	70,000	616,000	616,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	568,000	568,000	568,000	
				424013 Горива и масла	450,000	450,000	450,000	
				424021 Гуми	17,000	17,000	17,000	
				424030 Резервни делови	50,000	50,000	50,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	31,000	31,000	31,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	20,000	20,000	20,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	967,400	1,342,000	1,342,000	
				425010 Згради	56,500	57,000	57,000	
				425028 Патишта	20,000	20,000	20,000	
				425044 Опрема	855,000	1,229,000	1,229,000	
				425095 Друга опрема и недвижности	35,900	36,000	36,000	
				426 Договорни услуги	4,664,675	9,008,000	9,008,000	
				426105 Закупнини за недвижности	107,000	107,000	107,000	
				426113 Надоместок за метеоролошки и хидрометеоролошки набљудувања	3,600,000	3,600,000	3,600,000	
				426121 Надоместоци за испитување на квалитетот на водите и аерозагаденоста	900,000	900,000	900,000	
				426156 Организирање на семинари и конференции	54,000	54,000	54,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	3,675	4,000	4,000	
				426296 Други договорни услуги	0	4,343,000	4,343,000	
				427 Други оперативни трошоци	71,100	72,000	72,000	
				427063 Репрезентација	31,100	32,000	32,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	40,000	40,000	40,000	
				46 Купување на капитални средства	500,000	1,020,000	1,000,000	
				468 Основно и специјално одржување (инвестиционо одржување)	500,000	1,020,000	1,000,000	
				468096 Останати плаќања за основно и специјално одржување	500,000	1,020,000	1,000,000	
24001	АРХИВ НА МАКЕДОНИЈА				59,041,809	58,800,000	58,800,000	128,000
	40 Плати, наемнини и надоместоци				48,856,369	48,583,000	48,583,000	
	401 Основни плати и наемнини				41,395,185	41,597,000	41,597,000	
				401013 Основни плати - функционери	2,896,335	2,704,000	2,704,000	
				401021 Основни плати - работници	38,498,850	38,893,000	38,893,000	
	402 Надоместоци				7,461,184	6,986,000	6,986,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	1,496,570	1,497,000	1,497,000	
				402028 Надомест за храна	4,717,214	5,489,000	5,489,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	1,247,400	0	0	
	42 Стоки и други услуги				7,435,440	7,717,000	7,717,000	
	420 Патни и дневни трошоци				123,450	270,000	270,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	30,000	30,000	30,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	20,000	20,000	20,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	4,900	5,000	5,000	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	4,900	5,000	5,000	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	58,400	130,000	130,000	
				420077 Патување во странство - сместување	5,250	80,000	80,000	
	421 Комунални услуги				988,000	988,000	988,000	
				421014 Струја	430,000	430,000	430,000	
				421022 Вода и канализација	290,000	290,000	290,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	162,000	162,000	162,000	
				421049 Губретарина	86,000	86,000	86,000	
				421065 Комунален придонес (градска рента)	20,000	20,000	20,000	
	422 Трошоци за затоплување				1,025,000	1,025,000	1,025,000	
				422045 Централно греење	1,025,000	1,025,000	1,025,000	
	423 Материјали				2,936,000	2,893,000	2,893,000	
				423017 Канцелариски материјали	1,856,000	1,856,000	1,856,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	65,000	65,000	65,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	230,000	230,000	230,000	
				423041 Ленти, касети и друго за АОП	90,000	90,000	90,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	76,000	76,000	76,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	106,000	106,000	106,000	
				423092 Униформи, работни obleки и обувки	43,000	0	0	
				423190 Други материјали	470,000	470,000	470,000	
	424 Трошоци за транспорт на стоки				72,990	76,000	76,000	
				424013 Горива и масла	50,150	51,000	51,000	
				424021 Гуми	2,100	3,000	3,000	
				424030 Резервни делови	5,320	6,000	6,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	3,710	4,000	4,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	3,710	4,000	4,000	
				424080 Трошоци за транспорт на стоки	8,000	8,000	8,000	
	425 Тековно (рутинско) одржување				175,000	175,000	175,000	
				425010 Згради	122,000	122,000	122,000	
				425044 Опрема	53,000	53,000	53,000	
	426 Договорни услуги				2,100,000	2,100,000	2,100,000	
				426067 Истражување на архивска граѓа	1,920,000	1,920,000	1,920,000	
				426075 Научно - истражувачки проекти	60,000	60,000	60,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	70,000	70,000	70,000	
				426156 Организирање на семинари и конференции	50,000	50,000	50,000	

Реден	Категорија	Страна	Потстава	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				427 Други оперативни трошоци	15,000	190,000	190,000	
				427063 Репрезентација	5,000	5,000	5,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	10,000	10,000	10,000	
				427098 Членарини во меѓународни организации	0	175,000	175,000	
				44 Тековни трансфери (пренесени средства)	1,750,000	2,500,000	2,500,000	
				441 Трансфери до владини институции	1,750,000	2,500,000	2,500,000	
				441104 Издавачка дејност	1,750,000	2,000,000	2,000,000	
				441147 Заштита на спомениците на културата	0	500,000	500,000	
				46 Купување на капитални средства	1,000,000	0	0	
				468 Основно и специјално одржување (инвестиционо одржување)	1,000,000	0	0	
				468010 Реконструкција на градежни објекти	1,000,000	0	0	
				25001 РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА	9,881,958	10,465,000	8,165,000	7,420,000
				40 Плати, наемнини и надоместоци	9,561,828	10,113,000	7,891,000	
				401 Основни плати и наемнини	8,639,282	9,217,000	7,633,000	
				401013 Основни плати - функционери	1,933,003	2,375,000	1,533,000	
				401021 Основни плати - работници	6,706,279	6,842,000	6,100,000	
				402 Надоместоци	922,546	896,000	258,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	203,000	203,000	203,000	
				402028 Надомест за храна	552,146	693,000	55,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	167,400	0	0	
				42 Стоки и други услуги	320,130	352,000	274,000	
				420 Патни и дневни трошоци	21,700	23,000	0	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	17,500	18,000	0	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	4,200	5,000	0	
				421 Комунални услуги	19,900	20,000	20,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	19,900	20,000	20,000	
				423 Материјали	29,010	31,000	31,000	
				423017 Канцелариски материјали	9,700	10,000	10,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	17,100	18,000	18,000	
				423190 Други материјали	2,210	3,000	3,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	92,760	95,000	95,000	
				424013 Горива и масла	35,600	36,000	36,000	
				424030 Резервни делови	11,960	12,000	12,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	18,500	19,000	19,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	8,200	9,000	9,000	
				424099 Други трошоци за транспорт	18,500	19,000	19,000	
				426 Договорни услуги	152,060	153,000	128,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	144,560	145,000	120,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	7,500	8,000	8,000	
				427 Други оперативни трошоци	4,700	30,000	0	
				427063 Репрезентација	4,700	30,000	0	
				26001 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ	44,074,074	42,583,000	38,083,000	4,900,000
				40 Плати, наемнини и надоместоци	18,034,451	18,597,000	18,597,000	
				401 Основни плати и наемнини	10,537,217	10,993,000	10,993,000	
				401013 Основни плати - функционери	459,965	444,000	444,000	
				401021 Основни плати - работници	10,077,252	10,549,000	10,549,000	
				402 Надоместоци	7,497,234	7,604,000	7,604,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	502,000	502,000	502,000	
				402028 Надомест за храна	1,191,182	1,441,000	1,441,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	307,800	0	0	
				402060 Надомест за академици	5,496,252	5,661,000	5,661,000	
				42 Стоки и други услуги	20,288,623	18,076,000	12,076,000	
				420 Патни и дневни трошоци	450,000	450,000	450,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	175,000	175,000	175,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	145,000	145,000	145,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	60,000	60,000	60,000	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	30,000	30,000	30,000	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	40,000	40,000	40,000	
				421 Комунални услуги	1,564,000	1,564,000	1,564,000	
				421014 Струја	623,000	623,000	623,000	
				421022 Вода и канализација	270,000	270,000	270,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	481,000	481,000	481,000	
				421049 Губретарина	190,000	190,000	190,000	
				422 Трошоци за затоплување	950,000	950,000	950,000	
				422045 Централно греење	950,000	950,000	950,000	
				423 Материјали	1,145,190	1,144,000	1,144,000	
				423017 Канцелариски материјали	280,000	280,000	280,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	36,000	36,000	36,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	102,510	103,000	103,000	
				423041 Ленти, касети и друго за АОП	100,000	100,000	100,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	162,000	160,000	160,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	314,680	315,000	315,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	30,000	30,000	30,000	
				423190 Други материјали	120,000	120,000	120,000	

Раздел	Категорија	Станка	Поглавје	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
					280,000	278,000	278,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	152,000	150,000	150,000	
				424013 Горива и масла	22,000	22,000	22,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	106,000	106,000	106,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	355,000	355,000	355,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	205,000	205,000	205,000	
				425010 Згради	150,000	150,000	150,000	
				425044 Опрема	14,723,000	12,573,000	6,573,000	
				426 Договорни услуги	110,000	110,000	110,000	
				426067 Истражување на архивска граѓа	14,150,000	12,000,000	6,000,000	
				426075 Научно - истражувачки проекти	400,000	400,000	400,000	
				426156 Организирање на семинари и конференции	63,000	63,000	63,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	821,433	762,000	762,000	
				427 Други оперативни трошоци	103,000	103,000	103,000	
				427063 Репрезентација	360,000	350,000	350,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	50,000	0	0	
				427098 Членарини во меѓународни организации	308,433	309,000	309,000	
				427195 Останати оперативни трошоци	4,851,000	5,910,000	6,910,000	
				44 Тековни трансфери (пренесени средства)	4,851,000	5,910,000	6,910,000	
				441 Трансфери до владини институции	4,150,000	5,000,000	6,000,000	
				441104 Издавачка дејност	500,000	600,000	600,000	
				441112 Библиотекарска дејност	201,000	310,000	310,000	
				441155 Ликовна и музејска дејност	900,000	0	500,000	
				46 Купување на капитални средства	900,000	0	500,000	
				468 Основно и специјално одржување (инвестиционо одржување)	900,000	0	500,000	
				468010 Реконструкција на градежни објекти				
27001	МАТИЦА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ				9,644,775	0	0	0
	40 Плати, наемнини и надоместоци				3,606,652	0	0	
	401 Основни плати и наемнини				3,098,681	0	0	
	401013 Основни плати - функционери				747,608	0	0	
	401021 Основни плати - работници				2,351,073	0	0	
	402 Надоместоци				507,971	0	0	
	402010 Надомест за превоз до и од работното место				101,565	0	0	
	402028 Надомест за храна				320,006	0	0	
	402036 Надомест за годишен одмор				86,400	0	0	
	42 Стоки и други услуги				1,869,478	0	0	
	420 Патни и дневни трошоци				68,000	0	0	
	420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)				30,000	0	0	
	420026 Патување во земјата - патни трошоци				25,000	0	0	
	420034 Патување во земјата - сместување				13,000	0	0	
	421 Комунални услуги				95,000	0	0	
	421014 Струја				22,000	0	0	
	421022 Вода и канализација				8,000	0	0	
	421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги				53,000	0	0	
	421049 Губретарина				5,000	0	0	
	421065 Комунален придонес (градска рента)				7,000	0	0	
	422 Трошоци за затоплување				100,000	0	0	
	422045 Централно греење				100,000	0	0	
	423 Материјали				118,000	0	0	
	423017 Канцелариски материјали				48,000	0	0	
	423025 Учебници, списанија, весници и други изданија				35,000	0	0	
	423050 Средства за одржување на хигиената				12,000	0	0	
	423190 Други материјали				23,000	0	0	
	424 Трошоци за транспорт на стоки				63,000	0	0	
	424013 Горива и масла				50,000	0	0	
	424048 Регистрација и осигурување на моторни возила				5,000	0	0	
	424099 Други трошоци за транспорт				8,000	0	0	
	425 Тековно (рутинско) одржување				5,000	0	0	
	425010 Згради				5,000	0	0	
	426 Договорни услуги				14,615	0	0	
	426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија				14,615	0	0	
	427 Други оперативни трошоци				1,405,864	0	0	
	427055 Пропагандно информациона активности во странство				1,383,000	0	0	
	427063 Репрезентација				14,864	0	0	
	427071 Осигурување на недвижности и права				8,000	0	0	
	44 Тековни трансфери (пренесени средства)				4,168,645	0	0	
	441 Трансфери до владини институции				4,168,645	0	0	
	441104 Издавачка дејност				4,168,645	0	0	
28001	АГЕНЦИЈА ЗА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА				477,147,913	473,839,000	583,165,000	28,000,000
	40 Плати, наемнини и надоместоци				3,140,164	3,162,000	3,658,000	
	401 Основни плати и наемнини				2,778,264	2,810,000	3,305,000	
	401013 Основни плати - функционери				2,075,476	2,230,000	2,718,000	
	401021 Основни плати - работници				702,788	580,000	587,000	
	402 Надоместоци				361,900	352,000	353,000	
	402010 Надомест за превоз до и од работното место				99,000	99,000	100,000	

Раздел	Категорија	Станка	Постанка	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				402028 Надомест за храна	208,900	253,000	253,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	54,000	0	0	
42	Стоки и други услуги				342,526	677,000	1,107,000	
420	Патни и дневни трошоци				30,000	77,000	260,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	30,000	77,000	80,000	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	0	0	50,000	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	0	0	80,000	
				420077 Патување во странство - сместување	0	0	50,000	
421	Комунални услуги				56,800	100,000	150,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	56,800	100,000	150,000	
423	Материјали				60,678	180,000	187,000	
				423017 Канцелариски материјали	30,000	70,000	70,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	20,000	20,000	20,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	0	0	30,000	
				423041 Ленти, касети и друго за АОП	0	0	2,000	
				423190 Други материјали	10,678	90,000	65,000	
424	Трошоци за транспорт на стоки				0	0	110,000	
				424013 Горива и масла	0	0	50,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	0	0	40,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	0	0	20,000	
425	Тековно (рутинско) одржување				10,000	50,000	50,000	
				425044 Опрема	10,000	50,000	50,000	
426	Договорни услуги				156,048	200,000	270,000	
				426148 Надоместоци за судски преведувачи и меѓународна правна помош	0	0	50,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	156,048	200,000	220,000	
427	Други оперативни трошоци				29,000	70,000	80,000	
				427063 Репрезентација	20,000	60,000	65,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	4,000	5,000	10,000	
				427195 Останати оперативни трошоци	5,000	5,000	5,000	
46	Купување на капитални средства				473,665,223	470,000,000	578,400,000	
467	Изградба, реновирање и унапредување				473,665,223	470,000,000	578,400,000	
467014	Изградба на објекти во недоволно развиените единици на локалната самоуправа				473,665,223	470,000,000	578,400,000	
29001	РЕПУБЛИЧКИ СУДСКИ СОВЕТ				9,147,815	11,104,000	9,084,000	
40	Плати, наемнини и надоместоци				6,729,087	8,336,000	7,062,000	
401	Основни плати и наемнини				6,187,582	7,824,000	6,380,000	
				401013 Основни плати - функционери	5,149,017	5,953,000	5,330,000	
				401021 Основни плати - работници	1,038,565	1,871,000	1,050,000	
402	Надоместоци				541,505	512,000	682,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	157,000	157,000	157,000	
				402028 Надомест за храна	308,905	355,000	455,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	75,600	0	0	
				402095 Надомест за одвоен живот	0	0	70,000	
42	Стоки и други услуги				2,418,728	2,768,000	2,022,000	
420	Патни и дневни трошоци				337,500	776,000	730,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	122,400	50,000	80,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	47,700	48,000	50,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	119,700	100,000	40,000	
				420042 Патување во земјата - споредни трошоци	18,900	19,000	10,000	
				420050 Патување во странство - хранарина (дневница)	0	200,000	200,000	
				420069 Патување во странство - патни трошоци	0	150,000	150,000	
				420077 Патување во странство - сместување	0	180,000	180,000	
				420085 Патување во странство - споредни трошоци	28,800	29,000	20,000	
421	Комунални услуги				400,500	110,000	120,000	
				421014 Струја	171,900	0	0	
				421022 Вода и канализација	90,000	0	0	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	109,800	110,000	120,000	
				421049 Губретарина	28,800	0	0	
422	Трошоци за затоплување				468,000	0	0	
				422045 Централно греење	468,000	0	0	
423	Материјали				104,400	886,000	352,000	
				423017 Канцелариски материјали	0	300,000	100,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	0	200,000	100,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	0	300,000	50,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	37,800	38,000	32,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	28,800	29,000	0	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	18,900	0	20,000	
				423190 Други материјали	18,900	19,000	50,000	
424	Трошоци за транспорт на стоки				376,200	437,000	400,000	
				424013 Горива и масла	238,500	239,000	150,000	
				424021 Гуми	0	60,000	50,000	
				424030 Резервни делови	0	0	40,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	90,000	90,000	120,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	47,700	48,000	40,000	
425	Тековно (рутинско) одржување				33,728	0	0	
				425044 Опрема	33,728	0	0	

Реден	Категорија	Страна	Потстанка	Опис	Буџет за 1998 г. (завершена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
426	Договорни услуги				563,400	424,000	320,000	
426156	Организирање на семинари и конференции				540,000	400,000	300,000	
426210	Надомест за платен промет и банкарска провизија				23,400	24,000	20,000	
427	Други оперативни трошоци				135,000	135,000	100,000	
427063	Репрезентација				135,000	135,000	100,000	
30001	ВРХОВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА				30,680,213	30,204,000	30,308,000	0
40	Плати, наемнини и надоместоци				25,528,256	24,802,000	25,448,000	
401	Основни плати и наемнини				22,750,004	21,771,000	22,396,000	
401013	Основни плати - функционери				13,305,106	11,572,000	12,516,000	
401021	Основни плати - работници				9,444,898	9,899,000	9,880,000	
401056	Плата за прекувремена работа				0	300,000	0	
402	Надоместоци				2,778,252	3,031,000	3,052,000	
402010	Надомест за превоз до и од работното место				689,546	716,000	704,000	
402028	Надомест за храна				1,524,706	1,896,000	1,948,000	
402036	Надомест за годишен одмор				399,600	0	0	
402095	Надомест за одвоен живот				164,400	419,000	400,000	
42	Стоки и други услуги				5,151,957	5,402,000	4,860,000	
420	Патни и дневни трошоци				1,018,000	1,018,000	950,000	
420018	Патување во земјата - хранарина (дневница)				446,000	446,000	400,000	
420034	Патување во земјата - сместување				52,000	52,000	50,000	
420050	Патување во странство - хранарина (дневница)				52,000	52,000	50,000	
420069	Патување во странство - патни трошоци				312,000	312,000	300,000	
420077	Патување во странство - сместување				130,000	130,000	130,000	
420085	Патување во странство - споредни трошоци				26,000	26,000	20,000	
421	Комунални услуги				200,000	200,000	400,000	
421030	Пошта, телефон, телекс и курирски услуги				200,000	200,000	400,000	
423	Материјали				2,834,000	2,834,000	2,410,000	
423017	Канцелариски материјали				800,000	800,000	700,000	
423025	Учебници, списанија, весници и други изданија				600,000	600,000	500,000	
423033	Копирање, печатење и издавање				800,000	800,000	700,000	
423041	Ленти, касети и друго за АОП				150,000	150,000	150,000	
423068	Алати и ситен инвентар				384,000	384,000	300,000	
423092	Униформи, работни obleки и обувки				100,000	100,000	60,000	
424	Трошоци за транспорт на стоки				674,000	674,000	550,000	
424013	Горива и масла				244,000	244,000	150,000	
424021	Гуми				50,000	50,000	50,000	
424030	Резервни делови				50,000	50,000	50,000	
424048	Регистрација и осигурување на моторни возила				250,000	250,000	250,000	
424064	Сервисирање на моторни возила				80,000	80,000	50,000	
426	Договорни услуги				6,957	257,000	225,000	
426148	Надоместоци за судски преведувачи и меѓународна правна помош				0	90,000	50,000	
426156	Организирање на семинари и конференции				0	160,000	150,000	
426210	Надомест за платен промет и банкарска провизија				6,957	7,000	25,000	
427	Други оперативни трошоци				419,000	419,000	325,000	
427012	Оперативни трошоци на судовите				341,000	341,000	250,000	
427063	Репрезентација				78,000	78,000	75,000	
31001	ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИЈА				10,464,287	10,691,000	10,564,000	0
40	Плати, наемнини и надоместоци				8,186,691	8,680,000	8,886,000	
401	Основни плати и наемнини				7,525,061	7,910,000	8,123,000	
401013	Основни плати - функционери				5,989,292	6,000,000	6,036,000	
401021	Основни плати - работници				1,535,769	1,910,000	2,087,000	
402	Надоместоци				661,630	770,000	763,000	
402010	Надомест за превоз до и од работното место				137,700	138,000	138,000	
402028	Надомест за храна				415,930	506,000	531,000	
402036	Надомест за годишен одмор				108,000	0	0	
402095	Надомест за одвоен живот				0	88,000	94,000	
402192	Други надоместоци				0	38,000	0	
42	Стоки и други услуги				2,277,596	2,011,000	1,678,000	
420	Патни и дневни трошоци				490,000	490,000	448,000	
420018	Патување во земјата - хранарина (дневница)				490,000	110,000	110,000	
420034	Патување во земјата - сместување				0	28,000	28,000	
420050	Патување во странство - хранарина (дневница)				0	150,000	120,000	
420069	Патување во странство - патни трошоци				0	90,000	90,000	
420077	Патување во странство - сместување				0	112,000	100,000	
421	Комунални услуги				195,000	195,000	200,000	
421030	Пошта, телефон, телекс и курирски услуги				195,000	195,000	200,000	
423	Материјали				936,596	760,000	560,000	
423017	Канцелариски материјали				105,000	110,000	110,000	
423025	Учебници, списанија, весници и други изданија				80,000	180,000	150,000	
423033	Копирање, печатење и издавање				511,596	230,000	120,000	
423068	Алати и ситен инвентар				60,000	60,000	30,000	
423092	Униформи, работни obleки и обувки				0	0	10,000	
423190	Други материјали				180,000	180,000	140,000	

Реден број	Категорија	Страна	Потставка	Опис	Буџет за 1998 г. (завршна сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
424	Трошоци за транспорт на стоки,				340,000	330,000	240,000	
424013	Горива и масла				160,000	150,000	100,000	
424048	Регистрација и осигурување на моторни возила				50,000	50,000	40,000	
424064	Сервисирање на моторни возила				130,000	130,000	100,000	
425	Тековно (рутинско) одржување				250,000	150,000	50,000	
425044	Опрема				250,000	150,000	50,000	
426	Договорни услуги				30,000	30,000	105,000	
426148	Надоместоци за судски преведувачи и меѓународна правна помош				0	0	40,000	
426156	Организирање на семинари и конференции				0	0	50,000	
426210	Надомест за платен промет и банкарска провизија				30,000	30,000	15,000	
427	Други оперативни трошоци				36,000	56,000	75,000	
427063	Репрезентација				0	20,000	25,000	
427071	Осигурување на недвижности и права				36,000	36,000	50,000	
31101	НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ				19,468,661	16,326,000	19,268,000	0
40	Плати, наемнини и надоместоци				8,653,167	8,942,000	10,588,000	
401	Основни плати и наемнини				7,706,715	7,798,000	9,462,000	
401013	Основни плати - функционери				5,473,867	5,535,000	6,162,000	
401021	Основни плати - работници				2,232,848	2,263,000	3,300,000	
402	Надоместоци				946,452	1,144,000	1,126,000	
402010	Надомест за превоз до и од работното место				230,168	308,000	292,000	
402028	Надомест за храна				538,084	836,000	834,000	
402036	Надомест за годишен одмор				178,200	0	0	
42	Стоки и други услуги				10,815,495	7,384,000	7,180,000	
420	Патни и дневни трошоци				1,088,739	1,089,000	950,000	
420018	Патување во земјата - хранарина (дневница)				200,000	200,000	200,000	
420026	Патување во земјата - патни трошоци				99,991	100,000	100,000	
420034	Патување во земјата - сместување				250,000	250,000	50,000	
420050	Патување во странство - хранарина (дневница)				88,748	89,000	150,000	
420069	Патување во странство - патни трошоци				250,000	250,000	250,000	
420077	Патување во странство - сместување				200,000	200,000	200,000	
421	Комунални услуги				210,000	260,000	410,000	
421014	Струја				100,000	100,000	150,000	
421022	Вода и канализација				10,000	10,000	80,000	
421030	Пошта, телефон, телекс и курирски услуги				100,000	150,000	180,000	
422	Трошоци за затоплување				200,000	200,000	210,000	
422045	Централно греење				200,000	200,000	210,000	
423	Материјали				361,756	430,000	360,000	
423017	Канцелариски материјали				110,000	110,000	120,000	
423025	Учебници, списанија, весници и други изданија				81,756	150,000	100,000	
423033	Копирање, печатење и издавање				150,000	150,000	100,000	
423050	Средства за одржување на хигиената				20,000	20,000	20,000	
423092	Униформи, работни облека и обувки				0	0	20,000	
424	Трошоци за транспорт на стоки				375,000	325,000	320,000	
424013	Горива и масла				180,000	180,000	200,000	
424021	Гуми				25,000	25,000	0	
424030	Резервни делови				20,000	20,000	20,000	
424048	Регистрација и осигурување на моторни возила				50,000	50,000	50,000	
424064	Сервисирање на моторни возила				100,000	50,000	50,000	
425	Тековно (рутинско) одржување				200,000	100,000	300,000	
425044	Опрема				200,000	100,000	300,000	
426	Договорни услуги				8,280,000	4,880,000	4,550,000	
426105	Закупнини за недвижности				7,900,000	4,500,000	4,420,000	
426130	Надоместоци за надворешни соработници				150,000	150,000	50,000	
426148	Надоместоци за судски преведувачи и меѓународна правна помош				200,000	200,000	50,000	
426210	Надомест за платен промет и банкарска провизија				30,000	30,000	30,000	
427	Други оперативни трошоци				100,000	100,000	80,000	
427063	Репрезентација				100,000	100,000	50,000	
427098	Членарини во меѓународни организации				0	0	30,000	
46	Купување на капитални средства				0	0	1,500,000	
464	Купување на моторни возила				0	0	1,500,000	
464090	Други возила				0	0	1,500,000	
33001	АПЕЛАЦИОНЕН СУД - БИТОЛА				25,306,225	24,123,000	26,056,000	0
40	Плати, наемнини и надоместоци				23,079,156	21,628,000	23,438,000	
401	Основни плати и наемнини				20,817,732	20,483,000	21,150,000	
401013	Основни плати - функционери				11,601,335	11,510,000	11,500,000	
401021	Основни плати - работници				9,216,397	8,973,000	9,650,000	
402	Надоместоци				2,261,424	1,145,000	2,288,000	
402010	Надомест за превоз до и од работното место				85,800	99,000	94,000	
402028	Надомест за храна				1,705,824	1,046,000	2,150,000	
402036	Надомест за годишен одмор				469,800	0	0	
402095	Надомест за двоен живот				0	0	44,000	
42	Стоки и други услуги				2,227,069	2,495,000	2,618,000	
420	Патни и дневни трошоци				84,000	84,000	90,000	
420018	Патување во земјата - хранарина (дневница)				82,000	82,000	80,000	

Раздел	Категорија	Страна	Потставка	Опис	Буџет за 1998 г. (заклучна сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	2,000	2,000	10,000	
	421			Комунални услуги	218,720	268,000	346,000	
			421014	Струја	77,000	77,000	100,000	
			421022	Вода и канализација	56,000	56,000	50,000	
			421030	Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	70,000	70,000	120,000	
			421049	Ѓубретарина	10,720	60,000	70,000	
			421090	Други комунални услуги	5,000	5,000	6,000	
	422			Трошоци за затоплување	102,000	452,000	530,000	
			422010	Дрва	2,000	352,000	500,000	
			422037	Јаглен	60,000	60,000	0	
			422096	Други трошоци за затоплување	40,000	40,000	30,000	
	423			Материјали	549,000	549,000	557,000	
			423017	Канцелариски материјали	270,000	270,000	297,000	
			423025	Учебници, списанија, весници и други изданија	65,000	65,000	65,000	
			423033	Копирање, печатење и издавање	20,000	20,000	20,000	
			423050	Средства за одржување на хигиената	20,000	20,000	25,000	
			423068	Алати и ситен инвентар	100,000	100,000	80,000	
			423092	Униформи, работни облека и обувки	4,000	4,000	20,000	
			423190	Други материјали	70,000	70,000	50,000	
	424			Трошоци за транспорт на стоки	362,000	362,000	330,000	
			424013	Горива и масла	300,000	300,000	250,000	
			424030	Резервни делови	12,000	12,000	50,000	
			424048	Регистрација и осигурување на моторни возила	50,000	50,000	30,000	
	425			Тековно (рутинско) одржување	150,000	150,000	100,000	
			425044	Опрема	150,000	150,000	100,000	
	426			Договорни услуги	144,349	13,000	45,000	
			426156	Организирање на семинари и конференции	131,349	0	30,000	
			426210	Надомест за платен промет и банкарска провизија	13,000	13,000	15,000	
	427			Други оперативни трошоци	617,000	617,000	620,000	
			427012	Оперативни трошоци на судовите	517,000	517,000	500,000	
			427063	Репрезентација	50,000	50,000	20,000	
			427071	Осигурување на недвижности и права	50,000	50,000	100,000	
					55,701,627	56,458,000	57,409,000	0
33002	АПЕЛАЦИОНЕН СУД - СКОПЈЕ				49,047,627	49,804,000	50,761,000	
	40			Плати, наемнини и надоместоци	44,031,647	45,482,000	45,650,000	
			401	Основни плати и наемнини	25,716,378	25,716,000	25,800,000	
			401013	Основни плати - функционери	18,315,269	19,766,000	19,850,000	
			401021	Основни плати - работници	5,015,980	4,322,000	5,111,000	
			402	Надоместоци	1,334,980	1,325,000	1,342,000	
			402010	Надомест за превоз до и од работното место	2,876,400	2,997,000	3,769,000	
			402028	Надомест за храна	804,600	0	0	
			402036	Надомест за годишен одмор	6,654,000	6,654,000	6,648,000	
	42			Стоки и други услуги	274,000	274,000	180,000	
			420	Патни и дневни трошоци	193,000	193,000	100,000	
			420018	Патување во земјата - хранарина (дневница)	51,000	51,000	40,000	
			420026	Патување во земјата - патни трошоци	30,000	30,000	40,000	
			420034	Патување во земјата - сместување	432,000	432,000	580,000	
			421	Комунални услуги	432,000	432,000	580,000	
			421030	Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	1,722,000	1,722,000	2,030,000	
			423	Материјали	1,100,000	1,100,000	1,200,000	
			423017	Канцелариски материјали	300,000	300,000	300,000	
			423025	Учебници, списанија, весници и други изданија	15,000	15,000	300,000	
			423033	Копирање, печатење и издавање	10,000	10,000	50,000	
			423068	Алати и ситен инвентар	147,000	147,000	80,000	
			423092	Униформи, работни облека и обувки	150,000	150,000	100,000	
			423190	Други материјали	315,000	315,000	285,000	
			424	Трошоци за транспорт на стоки	220,000	220,000	200,000	
			424013	Горива и масла	20,000	20,000	20,000	
			424030	Резервни делови	50,000	50,000	30,000	
			424048	Регистрација и осигурување на моторни возила	20,000	20,000	30,000	
			424064	Сервисирање на моторни возила	5,000	5,000	5,000	
			424099	Други трошоци за транспорт	108,000	108,000	200,000	
			425	Тековно (рутинско) одржување	98,000	98,000	200,000	
			425044	Опрема	10,000	10,000	0	
			425095	Друга опрема и недвижности	39,000	39,000	90,000	
			426	Договорни услуги	0	0	50,000	
			426156	Организирање на семинари и конференции	39,000	39,000	40,000	
			426210	Надомест за платен промет и банкарска провизија	3,764,000	3,764,000	3,283,000	
			427	Други оперативни трошоци	3,481,000	3,481,000	3,000,000	
			427012	Оперативни трошоци на судовите	100,000	100,000	100,000	
			427063	Репрезентација	183,000	183,000	183,000	
			427071	Осигурување на недвижности и права				
33003	УПРАВА НА СУДСКА ЗГРАДА				10,897,769	15,008,000	15,125,000	0
	40			Плати, наемнини и надоместоци	5,288,769	5,231,000	5,114,000	
			401	Основни плати и наемнини	3,964,619	3,952,000	3,910,000	

Раздел	Категорија	Станка	Потставка	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				401021 Основни плати - работници	3,964,619	3,952,000	3,910,000	
				402 Надоместоци	1,324,150	1,279,000	1,204,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	365,590	366,000	369,000	
				402028 Надомест за храна	758,760	913,000	835,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	199,800	0	0	
				42 Стоки и други услуги	5,609,000	9,777,000	10,011,000	
				420 Патни и дневни трошоци	5,000	5,000	0	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	5,000	5,000	0	
				421 Комунални услуги	1,100,000	1,854,000	1,780,000	
				421014 Струја	388,000	700,000	600,000	
				421022 Вода и канализација	258,000	700,000	700,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	74,000	74,000	150,000	
				421049 Губретарина	250,000	250,000	200,000	
				421065 Комунален придонес (градска рента)	130,000	130,000	130,000	
				422 Трошоци за затоплување	3,586,000	7,000,000	7,000,000	
				422045 Централно греење	3,586,000	7,000,000	7,000,000	
				423 Материјали	280,000	280,000	550,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	100,000	100,000	300,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	30,000	30,000	50,000	
				423190 Други материјали	150,000	150,000	200,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	530,000	530,000	600,000	
				425010 Згради	500,000	500,000	500,000	
				425044 Опрема	30,000	30,000	100,000	
				427 Други оперативни трошоци	108,000	108,000	81,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	108,000	108,000	81,000	
33004	АПЕЛАЦИОНЕН СУД - ШТИП				17,438,867	17,182,000	17,148,000	0
	40 Плати, наемнини и надоместоци				12,913,867	12,657,000	12,990,000	
	401 Основни плати и наемнини				11,682,447	11,476,000	11,600,000	
	401013 Основни плати - функционери				7,262,361	7,048,000	7,100,000	
	401021 Основни плати - работници				4,420,086	4,428,000	4,500,000	
	402 Надоместоци				1,231,420	1,181,000	1,390,000	
	402010 Надомест за превоз до и од работното место				69,060	70,000	77,000	
	402028 Надомест за храна				919,360	1,111,000	1,264,000	
	402036 Надомест за годишен одмор				243,000	0	0	
	402095 Надомест за двоен живот				0	0	49,000	
	42 Стоки и други услуги				4,525,000	4,525,000	4,158,000	
	420 Патни и дневни трошоци				155,000	155,000	90,000	
	420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)				155,000	155,000	90,000	
	421 Комунални услуги				389,000	389,000	350,000	
	421014 Струја				129,000	129,000	100,000	
	421022 Вода и канализација				66,000	66,000	50,000	
	421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги				194,000	194,000	200,000	
	422 Трошоци за затоплување				2,586,000	2,586,000	2,500,000	
	422045 Централно греење				2,586,000	2,586,000	2,500,000	
	423 Материјали				611,000	611,000	450,000	
	423017 Канцелариски материјали				320,000	320,000	300,000	
	423025 Учебници, списанија, весници и други изданија				34,000	34,000	30,000	
	423068 Алати и ситен инвентар				20,000	20,000	20,000	
	423190 Други материјали				237,000	237,000	100,000	
	424 Трошоци за транспорт на стоки				175,000	175,000	160,000	
	424013 Горива и масла				110,000	110,000	100,000	
	424048 Регистрација и осигурување на моторни возила				65,000	65,000	60,000	
	426 Договорни услуги				592,000	592,000	585,000	
	426130 Надоместоци за надворешни соработници				564,000	564,000	560,000	
	426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија				28,000	28,000	25,000	
	427 Други оперативни трошоци				17,000	17,000	23,000	
	427063 Репрезентација				12,000	12,000	15,000	
	427071 Осигурување на недвижности и права				5,000	5,000	8,000	
34001	ВИШО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - БИТОЛА				6,604,517	6,574,000	6,665,000	
	40 Плати, наемнини и надоместоци				6,291,517	6,261,000	6,258,000	
	401 Основни плати и наемнини				5,766,334	5,744,000	5,745,000	
	401013 Основни плати - функционери				3,928,188	4,004,000	4,009,000	
	401021 Основни плати - работници				1,838,146	1,740,000	1,736,000	
	402 Надоместоци				525,183	517,000	513,000	
	402010 Надомест за превоз до и од работното место				32,247	33,000	33,000	
	402028 Надомест за храна				390,336	484,000	480,000	
	402036 Надомест за годишен одмор				102,600	0	0	
	42 Стоки и други услуги				313,000	313,000	407,000	
	420 Патни и дневни трошоци				20,000	20,000	37,000	
	420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)				19,000	19,000	30,000	
	420026 Патување во земјата - патни трошоци				1,000	1,000	7,000	
	421 Комунални услуги				78,000	78,000	79,000	

Реден	Категорија	Страна	Редовна	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				421014 Струја	25,000	25,000	25,000	
				421022 Вода и канализација	14,000	14,000	14,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	39,000	39,000	40,000	
				423 Материјали	110,000	110,000	145,000	
				423017 Канцелариски материјали	70,000	70,000	70,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	25,000	25,000	40,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	5,000	5,000	5,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	0	0	20,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	5,000	5,000	5,000	
				423190 Други материјали	5,000	5,000	5,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	80,000	80,000	80,000	
				424013 Горива и масла	50,000	50,000	50,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	30,000	30,000	30,000	
				426 Договорни услуги	25,000	25,000	46,000	
				426156 Организирање на семинари и конференции	20,000	20,000	40,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	5,000	5,000	6,000	
				427 Други оперативни трошоци	0	0	20,000	
				427063 Репрезентација	0	0	20,000	
34002	ВИШО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - СКОПЈЕ				11,680,354	11,807,000	12,171,000	0
	40 Плати, наемнини и надоместоци				11,152,354	11,058,000	11,097,000	
	401 Основни плати и наемнини				10,057,136	9,978,000	9,970,000	
				401013 Основни плати - функционери	7,310,588	7,211,000	7,200,000	
				401021 Основни плати - работници	2,746,548	2,767,000	2,770,000	
	402 Надоместоци				1,095,218	1,080,000	1,127,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	295,679	296,000	301,000	
				402028 Надомест за храна	632,139	784,000	784,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	167,400	0	0	
				402095 Надомест за одвоен живот	0	0	42,000	
	42 Стоки и други услуги				528,000	749,000	1,074,000	
	420 Патни и дневни трошоци				19,000	55,000	110,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	14,000	50,000	70,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	5,000	5,000	10,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	0	0	30,000	
	421 Комунални услуги				65,000	84,000	84,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	65,000	84,000	84,000	
	423 Материјали				250,000	292,000	375,000	
				423017 Канцелариски материјали	158,000	200,000	200,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	42,000	42,000	60,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	30,000	30,000	60,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	10,000	10,000	20,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	0	0	15,000	
				423190 Други материјали	10,000	10,000	20,000	
	424 Трошоци за транспорт на стоки				93,000	199,000	285,000	
				424013 Горива и масла	74,000	74,000	80,000	
				424021 Гуми	0	50,000	35,000	
				424030 Резервни делови	0	50,000	100,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	4,000	10,000	20,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	5,000	5,000	40,000	
				424099 Други трошоци за транспорт	10,000	10,000	10,000	
	425 Тековно (рутинско) одржување				30,000	50,000	50,000	
				425044 Опрема	30,000	50,000	50,000	
	426 Договорни услуги				60,000	50,000	100,000	
				426148 Надоместоци за судски преведувачи и меѓународна правна помош	50,000	40,000	40,000	
				426156 Организирање на семинари и конференции	0	0	40,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	10,000	10,000	20,000	
	427 Други оперативни трошоци				11,000	19,000	70,000	
				427063 Репрезентација	2,000	10,000	20,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	9,000	9,000	50,000	
34003	ВИШО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - ШТИП				3,651,594	3,660,000	3,740,000	0
	40 Плати, наемнини и надоместоци				3,448,594	3,457,000	3,471,000	
	401 Основни плати и наемнини				3,070,634	3,090,000	3,080,000	
				401013 Основни плати - функционери	1,998,019	2,000,000	1,980,000	
				401021 Основни плати - работници	1,072,615	1,090,000	1,100,000	
	402 Надоместоци				377,960	367,000	391,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	88,000	88,000	88,000	
				402028 Надомест за храна	230,560	279,000	303,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	59,400	0	0	
	42 Стоки и други услуги				203,000	203,000	269,000	
	420 Патни и дневни трошоци				31,000	31,000	45,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	31,000	31,000	35,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	0	0	10,000	
	421 Комунални услуги				36,000	36,000	46,000	
				421022 Вода и канализација	6,000	6,000	6,000	

Раздел	Категорија	Страна	Потстава	Опис	Буџет за 1998 г. (завршна сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	30,000	30,000	40,000	
				423 Материјали	90,000	90,000	102,000	
				423017 Канцелариски материјали	65,000	65,000	65,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	20,000	20,000	30,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	3,000	3,000	5,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	2,000	2,000	2,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	41,000	41,000	61,000	
				424013 Горива и масла	23,000	23,000	30,000	
				424021 Гуми	5,000	5,000	10,000	
				424030 Резервни делови	7,000	7,000	15,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	6,000	6,000	6,000	
				426 Договорни услуги	5,000	5,000	5,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	5,000	5,000	5,000	
				427 Други оперативни трошоци	0	0	10,000	
				427063 Репрезентација	0	0	10,000	
35001	ОСНОВЕН СУД - БЕРОВО				7,168,835	7,190,000	7,407,000	0
	40 Плати, наемнини и надоместоци				6,092,835	6,114,000	6,792,000	
	401 Основни плати и наемнини				5,363,155	5,368,000	6,038,000	
				401013 Основни плати - функционери	2,393,974	2,397,000	2,551,000	
				401021 Основни плати - работници	2,769,181	2,771,000	3,020,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	467,000	
	402 Надоместоци				729,680	746,000	754,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	20,000	20,000	20,000	
				402028 Надомест за храна	563,880	726,000	734,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	145,800	0	0	
	42 Стоки и други услуги				1,076,000	1,076,000	615,000	
	420 Патни и дневни трошоци				60,000	60,000	58,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	42,000	42,000	40,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	18,000	18,000	18,000	
	421 Комунални услуги				155,000	155,000	210,000	
				421014 Струја	61,000	61,000	60,000	
				421022 Вода и канализација	50,000	50,000	50,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	44,000	44,000	100,000	
	422 Трошоци за заоплугување				400,000	400,000	0	
				422029 Течни горива	400,000	400,000	0	
	423 Материјали				238,000	238,000	146,000	
				423017 Канцелариски материјали	68,000	68,000	68,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	24,000	24,000	24,000	
				423041 Ленти, касети и друго за АОП	15,000	15,000	10,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	5,000	5,000	5,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	110,000	110,000	20,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	3,000	3,000	5,000	
				423190 Други материјали	13,000	13,000	14,000	
	424 Трошоци за транспорт на стоки				32,000	32,000	60,000	
				424013 Горива и масла	32,000	32,000	40,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	0	0	15,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	0	0	5,000	
	425 Тековно (рутинско) одржување				0	0	5,000	
				425044 Опрема	0	0	5,000	
	426 Договорни услуги				6,000	6,000	6,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	6,000	6,000	6,000	
	427 Други оперативни трошоци				185,000	185,000	130,000	
				427012 Оперативни трошоци на судовите	160,000	160,000	100,000	
				427063 Репрезентација	5,000	5,000	10,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	20,000	20,000	20,000	
35002	ОСНОВЕН СУД - БИТОЛА				36,531,704	35,723,000	37,142,000	1,515,000
	40 Плати, наемнини и надоместоци				33,603,704	32,795,000	33,695,000	
	401 Основни плати и наемнини				29,835,034	29,252,000	29,867,000	
				401013 Основни плати - функционери	13,425,509	13,450,000	13,300,000	
				401021 Основни плати - работници	16,209,525	15,602,000	16,100,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	467,000	
	402 Надоместоци				3,768,670	3,543,000	3,828,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	210,000	210,000	286,000	
				402028 Надомест за храна	2,818,870	3,333,000	3,542,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	739,800	0	0	
	42 Стоки и други услуги				2,928,000	2,928,000	3,447,000	
	420 Патни и дневни трошоци				43,000	43,000	75,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	30,000	30,000	30,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	3,000	3,000	5,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	10,000	10,000	40,000	
	421 Комунални услуги				332,000	332,000	710,000	
				421014 Струја	44,000	44,000	60,000	
				421022 Вода и канализација	38,000	38,000	50,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	200,000	200,000	500,000	

Раздел	Категорија	Страна	Потстанка	Опис	Буџет за 1998 г. (закрпена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				421049 Губретарина	50,000	50,000	100,000	
				422 Трошоци за затоплување	1,050,000	1,050,000	1,000,000	
				422029 Течни горива	1,050,000	1,050,000	1,000,000	
				423 Материјали	668,000	668,000	760,000	
				423017 Канцелариски материјали	550,000	550,000	650,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	55,000	55,000	55,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	8,000	8,000	20,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	38,000	38,000	10,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	10,000	10,000	15,000	
				423190 Други материјали	7,000	7,000	10,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	56,000	56,000	75,000	
				424013 Горива и масла	33,000	33,000	40,000	
				424021 Гуми	2,000	2,000	15,000	
				424030 Резервни делови	3,000	3,000	10,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	18,000	18,000	10,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	230,000	230,000	120,000	
				425010 Згради	200,000	200,000	100,000	
				425044 Опрема	30,000	30,000	20,000	
				426 Договорни услуги	11,000	11,000	12,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	11,000	11,000	12,000	
				427 Други оперативни трошоци	538,000	538,000	695,000	
				427012 Оперативни трошоци на судовите	508,000	508,000	600,000	
				427063 Репрезентација	10,000	10,000	15,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	20,000	20,000	80,000	
35003 ОСНОВЕН СУД - ГЕВГЕЛИЈА					15,505,591	15,364,000	18,566,000	1,092,000
	40 Плати, наемнини и надоместоци				13,792,591	13,651,000	15,896,000	
	401 Основни плати и наемнини				12,188,998	12,261,000	13,815,000	
				401013 Основни плати - функционери	6,290,027	6,313,000	7,600,000	
				401021 Основни плати - работници	5,698,971	5,748,000	5,748,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	467,000	
	402 Надоместоци				1,603,593	1,390,000	2,081,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	125,000	125,000	138,000	
				402028 Надомест за храна	1,165,393	1,265,000	1,745,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	313,200	0	0	
				402095 Надомест за двоен живот	0	0	198,000	
	42 Стоки и други услуги				1,713,000	1,713,000	2,670,000	
	420 Патни и дневни трошоци				94,000	94,000	85,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	60,000	60,000	50,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	6,000	6,000	15,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	28,000	28,000	20,000	
	421 Комунални услуги				187,000	187,000	570,000	
				421014 Струја	53,000	53,000	150,000	
				421022 Вода и канализација	65,000	65,000	70,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	69,000	69,000	350,000	
	422 Трошоци за затоплување				517,000	517,000	500,000	
				422029 Течни горива	517,000	517,000	500,000	
	423 Материјали				494,000	494,000	710,000	
				423017 Канцелариски материјали	416,000	416,000	600,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	27,000	27,000	35,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	1,000	1,000	20,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	0	0	20,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	50,000	50,000	15,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	0	0	20,000	
	424 Трошоци за транспорт на стоки				143,000	143,000	205,000	
				424013 Горива и масла	120,000	120,000	120,000	
				424021 Гуми	0	0	15,000	
				424030 Резервни делови	10,000	10,000	10,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	8,000	8,000	30,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	5,000	5,000	30,000	
	425 Тековно (рутинско) одржување				0	0	30,000	
				425044 Опрема	0	0	30,000	
	426 Договорни услуги				3,000	3,000	10,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	3,000	3,000	10,000	
	427 Други оперативни трошоци				275,000	275,000	560,000	
				427012 Оперативни трошоци на судовите	250,000	250,000	500,000	
				427063 Репрезентација	5,000	5,000	10,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	20,000	20,000	50,000	
35004 ОСНОВЕН СУД - ГОСТИВАР					22,890,924	22,465,000	22,532,000	3,811,000
	40 Плати, наемнини и надоместоци				19,587,131	19,395,000	19,482,000	
	401 Основни плати и наемнини				17,262,063	17,211,000	17,201,000	
				401013 Основни плати - функционери	8,112,545	8,039,000	8,200,000	
				401021 Основни плати - работници	8,949,521	8,972,000	8,534,000	
				401080 Плата за дежурства	199,997	200,000	467,000	
	402 Надоместоци				2,325,068	2,184,000	2,281,000	

Раздел	Категорија	Страна	Потставка	Опис	Буџет за 1998 г. (завршна сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	127,000	127,000	106,000	
				402028 Надомест за храна	1,728,268	2,057,000	2,175,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	469,800	0	0	
				42 Стоки и други услуги	3,303,793	3,070,000	3,050,000	
				420 Патни и дневни трошоци	48,793	42,000	210,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	31,793	32,000	90,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	7,000	0	100,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	10,000	10,000	20,000	
				421 Комунални услуги	673,000	585,000	670,000	
				421014 Струја	169,000	169,000	170,000	
				421022 Вода и канализација	169,000	81,000	80,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	320,000	320,000	400,000	
				421049 Губретарина	15,000	15,000	20,000	
				422 Трошоци за затоплување	435,000	435,000	500,000	
				422029 Течни горива	435,000	435,000	500,000	
				423 Материјали	865,000	825,000	615,000	
				423017 Канцелариски материјали	655,000	655,000	500,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	57,000	57,000	50,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	10,000	10,000	20,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	92,000	92,000	10,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	40,000	0	20,000	
				423190 Други материјали	11,000	11,000	15,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	91,000	91,000	120,000	
				424013 Горива и масла	39,000	39,000	50,000	
				424021 Гуми	20,000	20,000	15,000	
				424030 Резервни делови	10,000	10,000	15,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	12,000	12,000	20,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	10,000	10,000	20,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	240,000	141,000	80,000	
				425010 Згради	130,000	31,000	0	
				425044 Опрема	110,000	110,000	80,000	
				426 Договорни услуги	110,000	110,000	260,000	
				426148 Надоместоци за судски преведувачи и меѓународна правна помош	100,000	100,000	250,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	10,000	10,000	10,000	
				427 Други оперативни трошоци	841,000	841,000	595,000	
				427012 Оперативни трошоци на судовите	460,000	460,000	500,000	
				427063 Репрезентација	28,000	28,000	15,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	233,000	233,000	80,000	
				427195 Останати оперативни трошоци	120,000	120,000	0	
				35005 ОСНОВЕН СУД - ДЕБАР	8,105,910	8,151,000	8,294,000	0
				40 Плати, наемнини и надоместоци	7,246,910	7,429,000	7,372,000	
				401 Основни плати и наемнини	6,479,638	6,674,000	6,646,000	
				401013 Основни плати - функционери	3,176,076	3,278,000	3,079,000	
				401021 Основни плати - работници	3,103,562	3,196,000	3,100,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	467,000	
				402 Надоместоци	767,272	755,000	726,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	17,560	18,000	18,000	
				402028 Надомест за храна	587,712	737,000	708,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	162,000	0	0	
				42 Стоки и други услуги	859,000	722,000	922,000	
				420 Патни и дневни трошоци	22,000	22,000	75,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	11,000	11,000	15,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	9,000	9,000	50,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	2,000	2,000	10,000	
				421 Комунални услуги	139,000	139,000	200,000	
				421014 Струја	50,000	50,000	60,000	
				421022 Вода и канализација	19,000	19,000	20,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	55,000	55,000	100,000	
				421049 Губретарина	15,000	15,000	20,000	
				422 Трошоци за затоплување	258,000	200,000	200,000	
				422010 Дрва	258,000	200,000	200,000	
				423 Материјали	284,000	205,000	235,000	
				423017 Канцелариски материјали	89,000	89,000	90,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	20,000	20,000	40,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	5,000	5,000	10,000	
				423041 Ленти, касети и друго за АОП	10,000	10,000	10,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	10,000	10,000	20,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	20,000	20,000	15,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	1,000	1,000	20,000	
				423190 Други материјали	129,000	50,000	30,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	4,000	4,000	67,000	
				424013 Горива и масла	4,000	4,000	10,000	
				424021 Гуми	0	0	12,000	
				424030 Резервни делови	0	0	15,000	

Раздел	Категорија	Страна	Потставка	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	0	0	20,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	0	0	10,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	34,000	34,000	10,000	
				425010 Згради	30,000	30,000	0	
				425044 Опрема	4,000	4,000	10,000	
				426 Договорни услуги	69,000	69,000	30,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	50,000	50,000	0	
				426148 Надоместоци за судски преведувачи и меѓународна правна помош	15,000	15,000	20,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	4,000	4,000	10,000	
				427 Други оперативни трошоци	49,000	49,000	105,000	
				427012 Оперативни трошоци на судовите	40,000	40,000	60,000	
				427063 Репрезентација	5,000	5,000	15,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	4,000	4,000	30,000	
35006				ОСНОВЕН СУД - ДЕЛЧЕВО	7,773,154	7,748,000	8,237,000	400,000
				40 Плати, наемнини и надоместоци	6,810,636	6,785,000	7,304,000	
				401 Основни плати и наемнини	5,999,375	6,003,000	6,402,000	
				401013 Основни плати - функционери	2,415,922	2,418,000	2,550,000	
				401021 Основни плати - работници	3,383,453	3,385,000	3,385,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	467,000	
				402 Надоместоци	811,261	782,000	902,000	
				402010 Надомест за патување до и од работното место	17,315	17,000	17,000	
				402028 Надомест за храна	631,946	765,000	885,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	162,000	0	0	
				42 Стоки и други услуги	962,518	963,000	933,000	
				420 Патни и дневни трошоци	30,000	30,000	30,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	20,000	20,000	20,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	10,000	10,000	10,000	
				421 Комунални услуги	199,000	199,000	170,000	
				421014 Струја	64,000	64,000	50,000	
				421022 Вода и канализација	65,000	65,000	40,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	70,000	70,000	80,000	
				422 Трошоци за затоплување	292,518	293,000	300,000	
				422010 Дрва	292,518	293,000	300,000	
				423 Материјали	236,000	236,000	220,000	
				423017 Канцелариски материјали	135,000	135,000	100,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	25,000	25,000	30,000	
				423041 Ленти, касети и друго за АОП	10,000	10,000	10,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	5,000	5,000	10,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	50,000	50,000	40,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	0	0	20,000	
				423190 Други материјали	11,000	11,000	10,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	49,000	49,000	57,000	
				424013 Горива и масла	39,000	39,000	30,000	
				424021 Гуми	0	0	12,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	10,000	10,000	15,000	
				426 Договорни услуги	5,000	5,000	6,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	5,000	5,000	6,000	
				427 Други оперативни трошоци	151,000	151,000	150,000	
				427012 Оперативни трошоци на судовите	86,000	86,000	90,000	
				427063 Репрезентација	5,000	5,000	10,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	60,000	60,000	50,000	
35007				ОСНОВЕН СУД - КАВАДАРЦИ	15,275,870	15,246,000	15,980,000	440,000
				40 Плати, наемнини и надоместоци	13,709,870	13,680,000	14,146,000	
				401 Основни плати и наемнини	12,295,606	12,305,000	12,538,000	
				401013 Основни плати - функционери	7,657,546	7,661,000	7,631,000	
				401021 Основни плати - работници	4,438,060	4,444,000	4,440,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	467,000	
				402 Надоместоци	1,414,264	1,375,000	1,608,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	45,000	55,000	55,000	
				402028 Надомест за храна	1,088,464	1,320,000	1,553,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	280,800	0	0	
				42 Стоки и други услуги	1,566,000	1,566,000	1,834,000	
				420 Патни и дневни трошоци	36,000	36,000	55,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	27,000	27,000	30,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	4,000	4,000	10,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	5,000	5,000	15,000	
				421 Комунални услуги	451,000	451,000	560,000	
				421014 Струја	129,000	129,000	200,000	
				421022 Вода и канализација	72,000	72,000	50,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	200,000	200,000	260,000	
				421049 Губретарина	50,000	50,000	50,000	
				422 Трошоци за затоплување	388,000	388,000	390,000	
				422029 Течни горива	388,000	388,000	390,000	
				423 Материјали	321,000	321,000	405,000	

Раздел	Категорија	Статус	Потстава	Опис	Буџет за 1998 г. (зларшна сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				423017 Канцелариски материјали	138,000	138,000	200,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	25,000	25,000	30,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	20,000	20,000	30,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	20,000	20,000	25,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	50,000	50,000	40,000	
				423190 Други материјали	68,000	68,000	80,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	80,000	80,000	89,000	
				424013 Горива и масла	40,000	40,000	40,000	
				424021 Гуми	10,000	10,000	12,000	
				424030 Резервни делови	10,000	10,000	10,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	10,000	10,000	15,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	10,000	10,000	12,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	50,000	50,000	0	
				425010 Згради	50,000	50,000	0	
				426 Договорни услуги	2,000	2,000	5,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	2,000	2,000	5,000	
				427 Други оперативни трошоци	238,000	238,000	330,000	
				427012 Оперативни трошоци на судовите	220,000	220,000	300,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	18,000	18,000	30,000	
35008	ОСНОВЕН СУД - КИЧЕВО				15,781,216	15,588,000	16,318,000	900,000
	40 Плати, наемнини и надоместоци				14,541,316	14,474,000	15,031,000	
	401 Основни плати и наемнини				12,969,658	13,011,000	13,372,000	
				401013 Основни плати - функционери	6,841,658	6,883,000	7,205,000	
				401021 Основни плати - работници	5,928,000	5,928,000	5,700,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	467,000	
	402 Надоместоци				1,571,658	1,463,000	1,659,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	60,500	66,000	66,000	
				402028 Надомест за храна	1,192,558	1,397,000	1,593,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	318,600	0	0	
	42 Стоки и други услуги				1,239,900	1,114,000	1,287,000	
	420 Патни и дневни трошоци				17,000	17,000	24,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	14,000	14,000	20,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	3,000	3,000	4,000	
	421 Комунални услуги				190,000	190,000	360,000	
				421014 Струја	22,000	22,000	50,000	
				421022 Вода и канализација	39,000	39,000	60,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	129,000	129,000	250,000	
	422 Трошоци за затоплување				517,000	477,000	400,000	
				422010 Дрва	177,000	177,000	200,000	
				422037 Јаглен	340,000	300,000	200,000	
	423 Материјали				319,901	305,000	350,000	
				423017 Канцелариски материјали	259,901	260,000	300,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	25,000	20,000	20,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	5,000	5,000	10,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	10,000	10,000	10,000	
				423190 Други материјали	20,000	10,000	10,000	
	424 Трошоци за транспорт на стоки				58,000	55,000	60,000	
				424013 Горива и масла	27,000	27,000	30,000	
				424021 Гуми	1,000	0	0	
				424030 Резервни делови	10,000	8,000	8,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	10,000	10,000	12,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	10,000	10,000	10,000	
	425 Тековно (рутинско) одржување				10,000	0	0	
				425010 Згради	10,000	0	0	
	426 Договорни услуги				5,000	5,000	10,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	5,000	5,000	10,000	
	427 Други оперативни трошоци				123,000	65,000	83,000	
				427012 Оперативни трошоци на судовите	100,000	42,000	47,000	
				427063 Репрезентација	4,000	4,000	6,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	19,000	19,000	30,000	
35009	ОСНОВЕН СУД - КОЧАНИ				16,842,254	16,624,000	17,515,000	200,000
	40 Плати, наемнини и надоместоци				15,159,309	15,138,000	15,953,000	
	401 Основни плати и наемнини				13,522,790	13,535,000	13,797,000	
				401013 Основни плати - функционери	7,537,617	7,544,000	7,540,000	
				401021 Основни плати - работници	5,785,173	5,791,000	5,790,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	467,000	
	402 Надоместоци				1,636,519	1,603,000	2,156,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	62,519	85,000	85,000	
				402028 Надомест за храна	1,250,000	1,518,000	1,771,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	324,000	0	0	
				402095 Надомест за одвоен живот	0	0	300,000	
	42 Стоки и други услуги				1,682,945	1,486,000	1,562,000	
	420 Патни и дневни трошоци				16,000	16,000	20,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	16,000	16,000	20,000	

Раздел	Категорија	Ставка	Поставка	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				421 Комунални услуги	332,000	322,000	315,000	
				421014 Струја	135,000	135,000	135,000	
				421022 Вода и канализација	52,000	52,000	50,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	135,000	135,000	130,000	
				421065 Комунален придонес (градска рента)	10,000	0	0	
				422 Трошоци за затоплување	517,000	330,000	330,000	
				422029 Течни горива	187,000	0	0	
				422045 Централно греење	330,000	330,000	330,000	
				423 Материјали	473,945	474,000	440,000	
				423017 Канцелариски материјали	318,945	319,000	320,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	50,000	50,000	50,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	30,000	30,000	20,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	30,000	30,000	20,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	20,000	20,000	30,000	
				423190 Други материјали	25,000	25,000	0	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	104,000	104,000	110,000	
				424013 Горива и масла	70,000	70,000	70,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	20,000	20,000	20,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	14,000	14,000	20,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	50,000	50,000	0	
				425044 Опрема	50,000	50,000	0	
				426 Договорни услуги	156,000	156,000	10,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	150,000	150,000	0	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	6,000	6,000	10,000	
				427 Други оперативни трошоци	34,000	34,000	337,000	
				427012 Оперативни трошоци на судовите	0	0	300,000	
				427063 Репрезентација	7,000	7,000	10,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	27,000	27,000	27,000	
35010	ОСНОВЕН СУД - КРАТОВО				5,514,455	5,307,000	5,840,000	0
				40 Плати, наемнини и надоместоци	4,744,455	4,648,000	5,061,000	
				401 Основни плати и наемнини	4,153,258	4,091,000	4,476,000	
				401013 Основни плати - функционери	1,738,499	1,672,000	1,790,000	
				401021 Основни плати - работници	2,214,759	2,219,000	2,219,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	467,000	
				402 Надоместоци	591,197	557,000	585,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	29,000	29,000	29,000	
				402028 Надомест за храна	443,397	528,000	556,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	118,800	0	0	
				42 Стоки и други услуги	770,000	659,000	779,000	
				420 Патни и дневни трошоци	16,000	16,000	20,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	5,000	5,000	10,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	11,000	11,000	10,000	
				421 Комунални услуги	75,000	75,000	150,000	
				421014 Струја	10,000	10,000	30,000	
				421022 Вода и канализација	10,000	10,000	10,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	50,000	50,000	100,000	
				421090 Други комунални услуги	5,000	5,000	10,000	
				422 Трошоци за затоплување	300,000	190,000	190,000	
				422010 Дрва	300,000	190,000	190,000	
				423 Материјали	269,000	268,000	297,000	
				423017 Канцелариски материјали	129,000	129,000	140,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	30,000	29,000	30,000	
				423041 Ленти, касети и друго за АОП	5,000	5,000	10,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	5,000	5,000	17,000	
				423190 Други материјали	100,000	100,000	100,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	95,000	95,000	102,000	
				424013 Горива и масла	50,000	50,000	50,000	
				424021 Гуми	10,000	10,000	12,000	
				424030 Резервни делови	10,000	10,000	10,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	10,000	10,000	15,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	15,000	15,000	15,000	
				426 Договорни услуги	5,000	5,000	10,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	5,000	5,000	10,000	
				427 Други оперативни трошоци	10,000	10,000	10,000	
				427063 Репрезентација	10,000	10,000	10,000	
35011	ОСНОВЕН СУД - КРИВА ПАЛАНКА				10,391,825	10,784,000	10,900,000	0
				40 Плати, наемнини и надоместоци	8,988,887	9,518,000	9,500,000	
				401 Основни плати и наемнини	7,953,703	8,495,000	8,427,000	
				401013 Основни плати - функционери	3,263,892	3,790,000	3,360,000	
				401021 Основни плати - работници	4,489,811	4,505,000	4,600,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	467,000	
				402 Надоместоци	1,035,184	1,023,000	1,073,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	9,000	11,000	11,000	
				402028 Надомест за храна	804,784	1,012,000	1,062,000	

Раздел	Категорија	Страна	Постановка	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				402036 Надомест за годишен одмор	221,400	0	0	
	42 Стоки и други услуги				1,402,938	1,266,000	1,400,000	
	420 Патни и дневни трошоци				30,000	0	20,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	30,000	0	10,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	0	0	10,000	
	421 Комунални услуги				202,000	201,000	205,000	
				421014 Струја	105,000	105,000	80,000	
				421022 Вода и канализација	27,000	27,000	30,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	65,000	65,000	90,000	
				421090 Други комунални услуги	5,000	4,000	5,000	
	422 Трошоци за затоплување				407,000	407,000	450,000	
				422029 Течни горива	407,000	407,000	450,000	
	423 Материјали				465,000	396,000	310,000	
				423017 Канцелариски материјали	352,000	352,000	250,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	25,000	25,000	30,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	5,000	0	10,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	10,000	10,000	10,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	9,000	9,000	10,000	
				423190 Други материјали	64,000	0	0	
	424 Трошоци за транспорт на стоки				54,000	54,000	75,000	
				424013 Горива и масла	22,000	22,000	30,000	
				424021 Гуми	10,000	10,000	15,000	
				424030 Резервни делови	10,000	10,000	10,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	12,000	12,000	20,000	
	425 Тековно (рутинско) одржување				70,000	70,000	20,000	
				425010 Згради	50,000	50,000	0	
				425044 Опрема	20,000	20,000	20,000	
	426 Договорни услуги				5,000	5,000	10,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	5,000	5,000	10,000	
	427 Други оперативни трошоци				169,938	133,000	310,000	
				427012 Оперативни трошоци на судовите	121,938	122,000	300,000	
				427063 Репрезентација	11,000	11,000	10,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	37,000	0	0	
35012 ОСНОВЕН СУД - КРУШЕВО					6,635,233	6,670,000	6,941,000	235,000
	40 Плати, наемнини и надоместоци				5,538,233	5,573,000	5,829,000	
	401 Основни плати и наемнини				4,894,433	4,946,000	5,211,000	
				401013 Основни плати - функционери	2,090,433	2,142,000	2,150,000	
				401021 Основни плати - работници	2,604,000	2,604,000	2,594,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	467,000	
	402 Надоместоци				643,800	627,000	618,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	12,000	11,000	11,000	
				402028 Надомест за храна	502,200	616,000	607,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	129,600	0	0	
	42 Стоки и други услуги				1,097,000	1,097,000	1,112,000	
	420 Патни и дневни трошоци				25,000	25,000	25,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	15,000	15,000	15,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	10,000	10,000	10,000	
	421 Комунални услуги				171,000	171,000	180,000	
				421014 Струја	64,000	64,000	68,000	
				421022 Вода и канализација	39,000	39,000	40,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	64,000	64,000	68,000	
				421049 Губретарина	4,000	4,000	4,000	
	422 Трошоци за затоплување				380,000	380,000	400,000	
				422010 Дрва	380,000	380,000	400,000	
	423 Материјали				225,000	225,000	232,000	
				423017 Канцелариски материјали	144,000	144,000	150,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	25,000	25,000	26,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	10,000	10,000	10,000	
				423041 Ленти, касети и друго за АОП	10,000	10,000	10,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	10,000	10,000	10,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	10,000	10,000	10,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	4,000	4,000	4,000	
				423190 Други материјали	12,000	12,000	12,000	
	424 Трошоци за транспорт на стоки				100,000	100,000	100,000	
				424013 Горива и масла	60,000	60,000	60,000	
				424021 Гуми	10,000	10,000	10,000	
				424030 Резервни делови	10,000	10,000	10,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	10,000	10,000	10,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	10,000	10,000	10,000	
	425 Тековно (рутинско) одржување				70,000	70,000	42,000	
				425010 Згради	40,000	40,000	42,000	
				425044 Опрема	30,000	30,000	0	
	426 Договорни услуги				2,000	2,000	2,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	2,000	2,000	2,000	

Реден	Категорија	Страна	Потстанка	Опис	Буџет за 1996 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				427 Други оперативни трошоци	124,000	124,000	131,000	
				427012 Оперативни трошоци на судовите	90,000	90,000	95,000	
				427063 Репрезентација	7,000	7,000	7,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	27,000	27,000	29,000	
				35043 ОСНОВЕН СУД - КУМАНОВО	29,343,602	29,111,000	29,454,000	0
				40 Плати, наемнини и надоместоци	26,257,602	26,035,000	26,533,000	
				401 Основни плати и наемнини	23,311,642	23,627,000	23,697,000	
				401013 Основни плати - функционери	13,174,451	13,437,000	13,240,000	
				401021 Основни плати - работници	9,937,191	9,990,000	9,990,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	467,000	
				402 Надоместоци	2,945,960	2,408,000	2,836,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	213,000	242,000	180,000	
				402028 Надомест за храна	2,165,960	2,166,000	2,656,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	567,000	0	0	
				42 Стоки и други услуги	3,086,000	3,076,000	2,921,000	
				420 Патни и дневни трошоци	49,000	49,000	65,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	24,000	24,000	30,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	5,000	5,000	5,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	20,000	20,000	30,000	
				421 Комунални услуги	587,000	587,000	540,000	
				421014 Струја	150,000	150,000	200,000	
				421022 Вода и канализација	147,000	147,000	50,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	280,000	280,000	280,000	
				421049 Губретарина	10,000	10,000	10,000	
				422 Трошоци за затоплување	600,000	600,000	600,000	
				422010 Дрва	600,000	600,000	600,000	
				423 Материјали	1,008,000	1,008,000	870,000	
				423017 Канцелариски материјали	800,000	800,000	800,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	28,000	28,000	30,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	10,000	10,000	10,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	160,000	160,000	20,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	10,000	10,000	10,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	150,000	140,000	140,000	
				424013 Горива и масла	105,000	105,000	100,000	
				424021 Гуми	8,000	8,000	10,000	
				424030 Резервни делови	15,000	15,000	15,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	12,000	12,000	15,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	10,000	0	0	
				425 Тековно (рутинско) одржување	70,000	70,000	50,000	
				425010 Згради	20,000	20,000	0	
				425044 Опрема	50,000	50,000	50,000	
				426 Договорни услуги	591,000	591,000	621,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	570,000	570,000	600,000	
				426148 Надоместоци за судски преведувачи и меѓународна правна помош	10,000	10,000	10,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	11,000	11,000	11,000	
				427 Други оперативни трошоци	31,000	31,000	35,000	
				427063 Репрезентација	10,000	10,000	10,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	21,000	21,000	25,000	
				35014 ОСНОВЕН СУД - НЕГОТИНО	7,487,148	7,486,000	7,954,000	500,000
				40 Плати, наемнини и надоместоци	6,522,148	6,521,000	6,922,000	
				401 Основни плати и наемнини	5,724,508	5,727,000	6,105,000	
				401013 Основни плати - функционери	2,964,801	2,966,000	2,988,000	
				401021 Основни плати - работници	2,559,707	2,561,000	2,650,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	467,000	
				402 Надоместоци	797,640	794,000	817,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	57,000	57,000	57,000	
				402028 Надомест за храна	584,040	737,000	760,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	156,600	0	0	
				42 Стоки и други услуги	965,000	965,000	1,032,000	
				420 Патни и дневни трошоци	17,000	17,000	17,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	11,000	11,000	11,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	6,000	6,000	6,000	
				421 Комунални услуги	282,000	282,000	288,000	
				421014 Струја	136,000	136,000	140,000	
				421022 Вода и канализација	17,000	17,000	18,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	129,000	129,000	130,000	
				422 Трошоци за затоплување	258,000	258,000	260,000	
				422045 Централно греење	258,000	258,000	260,000	
				423 Материјали	268,000	268,000	276,000	
				423017 Канцелариски материјали	160,000	160,000	160,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	25,000	25,000	26,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	0	0	20,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	60,000	60,000	50,000	

Раздел	Категорија	Страна	Постанок	Опис	Буџет за 1998 г. (завршна сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				423092 Униформи, работни облека и обуки	5,000	5,000	0	
				423190 Други материјали	18,000	18,000	20,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	26,000	26,000	53,000	
				424013 Горива и масла	21,000	21,000	22,000	
				424021 Гуми	0	0	10,000	
				424030 Резервни делови	0	0	15,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	5,000	5,000	6,000	
				426 Договорни услуги	2,000	2,000	8,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	2,000	2,000	3,000	
				426296 Други договорни услуги	0	0	5,000	
				427 Други оперативни трошоци	112,000	112,000	130,000	
				427012 Оперативни трошоци на судовите	100,000	100,000	100,000	
				427063 Репрезентација	10,000	10,000	10,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	2,000	2,000	10,000	
				427195 Останати оперативни трошоци	0	0	10,000	
35015	ОСНОВЕН СУД - ОХРИД				22,092,498	22,166,000	22,992,000	0
	40 Плати, наемнини и надоместоци				19,720,498	19,794,000	20,264,000	
	401 Основни плати и наемнини				17,487,088	17,671,000	17,867,000	
				401013 Основни плати - функционери	8,334,899	8,321,000	8,400,000	
				401021 Основни плати - работници	8,952,189	9,150,000	9,000,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	467,000	
	402 Надоместоци				2,233,410	2,123,000	2,397,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	123,896	121,000	121,000	
				402028 Надомест за храна	1,666,714	2,002,000	2,276,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	442,800	0	0	
	42 Стоки и други услуги				2,372,000	2,372,000	2,728,000	
	420 Патни и дневни трошоци				24,000	24,000	35,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	20,000	20,000	25,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	4,000	4,000	10,000	
	421 Комунални услуги				670,000	670,000	735,000	
				421014 Струја	258,000	258,000	270,000	
				421022 Вода и канализација	129,000	129,000	130,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	258,000	258,000	300,000	
				421049 Губретарина	20,000	20,000	25,000	
				421090 Други комунални услуги	5,000	5,000	10,000	
	422 Трошоци за затоплување				646,000	646,000	700,000	
				422029 Течни горива	646,000	646,000	700,000	
	423 Материјали				324,000	324,000	425,000	
				423017 Канцелариски материјали	223,000	223,000	300,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	50,000	50,000	60,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	0	0	10,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	10,000	10,000	10,000	
				423092 Униформи, работни облека и обуки	30,000	30,000	30,000	
				423190 Други материјали	11,000	11,000	15,000	
	424 Трошоци за транспорт на стоки				75,000	75,000	102,000	
				424013 Горива и масла	40,000	40,000	45,000	
				424021 Гуми	0	0	10,000	
				424030 Резервни делови	15,000	15,000	20,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	10,000	10,000	12,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	10,000	10,000	15,000	
	425 Тековно (рутинско) одржување				30,000	30,000	30,000	
				425044 Опрема	30,000	30,000	30,000	
	426 Договорни услуги				557,000	557,000	620,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	450,000	450,000	500,000	
				426148 Надоместоци за судски преведувачи и меѓународна правна пс	100,000	100,000	110,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	7,000	7,000	10,000	
	427 Други оперативни трошоци				46,000	46,000	81,000	
				427012 Оперативни трошоци на судовите	20,000	20,000	50,000	
				427063 Репрезентација	5,000	5,000	10,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	11,000	11,000	11,000	
				427195 Останати оперативни трошоци	10,000	10,000	10,000	
35016	ОСНОВЕН СУД - ПРИЛЕП				27,464,656	27,876,000	27,854,000	1,980,326
	40 Плати, наемнини и надоместоци				24,870,656	25,302,000	25,235,000	
	401 Основни плати и наемнини				22,177,675	22,504,000	22,247,000	
				401013 Основни плати - функционери	11,490,935	11,804,000	11,280,000	
				401021 Основни плати - работници	10,486,740	10,500,000	10,500,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	467,000	
	402 Надоместоци				2,692,981	2,798,000	2,988,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	0	180,000	180,000	
				402028 Надомест за храна	2,125,981	2,618,000	2,808,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	567,000	0	0	
	42 Стоки и други услуги				2,594,000	2,574,000	2,619,000	
	420 Патни и дневни трошоци				10,000	10,000	12,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	6,000	6,000	7,000	

Раздел	Категорија	Станка	Потстанка	Опис	Буџет за 1998 г. (збирна сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	4,000	4,000	5,000	
				421 Комунални услуги	491,000	491,000	512,000	
				421014 Струја	129,000	129,000	132,000	
				421022 Вода и канализација	104,000	104,000	110,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	258,000	258,000	270,000	
				422 Трошоци за затоплување	646,000	646,000	600,000	
				422029 Течни горива	646,000	646,000	600,000	
				423 Материјали	225,000	205,000	221,000	
				423017 Канцелариски материјали	136,000	136,000	140,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	39,000	39,000	40,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	20,000	20,000	21,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	20,000	0	10,000	
				423190 Други материјали	10,000	10,000	10,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	85,000	85,000	130,000	
				424013 Горива и масла	64,000	64,000	68,000	
				424021 Гуми	0	0	10,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	10,000	10,000	40,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	11,000	11,000	12,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	50,000	50,000	52,000	
				425010 Згради	30,000	30,000	32,000	
				425044 Опрема	20,000	20,000	20,000	
				426 Договорни услуги	12,000	12,000	12,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	12,000	12,000	12,000	
				427 Други оперативни трошоци	1,075,000	1,075,000	1,080,000	
				427012 Оперативни трошоци на судовите	1,000,000	1,000,000	1,050,000	
				427063 Репрезентација	5,000	5,000	10,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	60,000	60,000	10,000	
				427195 Останати оперативни трошоци	10,000	10,000	10,000	
35017	ОСНОВЕН СУД - РАДОВИШ				12,011,909	11,952,000	13,156,000	0
	40 Плати, наемнини и надоместоци				10,657,200	10,619,000	11,754,000	
	401 Основни плати и наемнини				9,470,000	9,470,000	10,467,000	
				401013 Основни плати - функционери	4,961,000	4,961,000	4,500,000	
				401021 Основни плати - работници	4,309,000	4,309,000	5,500,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	467,000	
	402 Надоместоци				1,187,200	1,149,000	1,287,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	81,400	82,000	82,000	
				402028 Надомест за храна	879,000	1,067,000	1,205,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	226,800	0	0	
	42 Стоки и други услуги				1,354,709	1,333,000	1,402,000	
	420 Патни и дневни трошоци				81,000	81,000	84,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	68,000	68,000	70,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	13,000	13,000	14,000	
	421 Комунални услуги				385,000	385,000	402,000	
				421014 Струја	188,000	188,000	200,000	
				421022 Вода и канализација	64,000	64,000	18,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	129,000	129,000	180,000	
				421049 Губретарина	3,000	3,000	3,000	
				421090 Други комунални услуги	1,000	1,000	1,000	
	422 Трошоци за затоплување				388,000	388,000	400,000	
				422045 Централно греење	388,000	388,000	400,000	
	423 Материјали				237,709	216,000	250,000	
				423017 Канцелариски материјали	161,709	162,000	180,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	39,000	39,000	40,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	5,000	5,000	10,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	5,000	5,000	10,000	
				423092 Униформи, работни облека и обуки	5,000	5,000	10,000	
				423190 Други материјали	22,000	0	0	
	424 Трошоци за транспорт на стоки				80,000	80,000	85,000	
				424013 Горива и масла	66,000	66,000	68,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	4,000	4,000	7,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	5,000	5,000	5,000	
				424080 Трошоци за транспорт на стоки	5,000	5,000	5,000	
	426 Договорни услуги				176,000	176,000	171,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	170,000	170,000	150,000	
				426148 Надоместоци за судски преведувачи и меѓународна правна помош	0	0	15,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	6,000	6,000	6,000	
	427 Други оперативни трошоци				7,000	7,000	10,000	
				427063 Репрезентација	7,000	7,000	10,000	
35018	ОСНОВЕН СУД - РЕСЕН				7,416,095	7,333,000	7,869,000	0
	40 Плати, наемнини и надоместоци				6,386,095	6,308,000	6,652,000	
	401 Основни плати и наемнини				5,564,245	5,570,000	5,830,000	
				401013 Основни плати - функционери	2,171,382	2,172,000	2,163,000	
				401021 Основни плати - работници	3,192,863	3,198,000	3,200,000	

Раздел	Категорија	Страна	Поправка	Опис	Буџет за 1998 г. (запирна сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	467,000	
				402 Надоместоци	821,850	738,000	822,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	87,200	88,000	88,000	
				402028 Надомест за храна	583,450	650,000	734,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	151,200	0	0	
				42 Стоки и други услуги	1,030,000	1,025,000	1,217,000	
				420 Патни и дневни трошоци	2,000	2,000	18,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	2,000	2,000	10,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	0	0	8,000	
				421 Комунални услуги	342,000	342,000	340,000	
				421014 Струја	129,000	129,000	130,000	
				421022 Вода и канализација	84,000	84,000	50,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	129,000	129,000	160,000	
				422 Трошоци за затоплување	388,000	388,000	400,000	
				422029 Течни горива	388,000	388,000	400,000	
				423 Материјали	207,000	202,000	191,000	
				423017 Канцелариски материјали	103,000	103,000	120,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	39,000	39,000	41,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	5,000	5,000	5,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	5,000	5,000	5,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	5,000	0	0	
				423190 Други материјали	50,000	50,000	20,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	84,000	84,000	108,000	
				424013 Горива и масла	64,000	64,000	70,000	
				424021 Гуми	0	0	10,000	
				424030 Резервни делови	0	0	10,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	10,000	10,000	8,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	10,000	10,000	10,000	
				426 Договорни услуги	2,000	2,000	15,000	
				426148 Надоместоци за судски преведувачи и меѓународна правна помош	0	0	10,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	2,000	2,000	5,000	
				427 Други оперативни трошоци	5,000	5,000	145,000	
				427012 Оперативни трошоци на судовите	0	0	130,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	5,000	5,000	5,000	
				427195 Останати оперативни трошоци	0	0	10,000	
35019				ОСНОВЕН СУД - СВЕТИ НИКОЛЕ	7,325,656	7,300,000	7,305,000	500,000
				40 Плати, наемнини и надоместоци	6,072,656	6,067,000	6,310,000	
				401 Основни плати и наемнини	5,371,550	5,375,000	5,841,000	
				401013 Основни плати - функционери	2,318,045	2,321,000	2,520,000	
				401021 Основни плати - работници	2,853,505	2,854,000	2,854,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	467,000	
				402 Надоместоци	701,106	692,000	469,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	0	10,000	10,000	
				402028 Надомест за храна	546,306	682,000	459,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	154,800	0	0	
				42 Стоки и други услуги	1,253,000	1,233,000	995,000	
				420 Патни и дневни трошоци	17,000	17,000	20,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	10,000	10,000	12,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	7,000	7,000	8,000	
				421 Комунални услуги	270,000	270,000	255,000	
				421014 Струја	67,000	67,000	50,000	
				421022 Вода и канализација	64,000	64,000	60,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	129,000	129,000	135,000	
				421049 Губретарина	10,000	10,000	10,000	
				422 Трошоци за затоплување	500,000	500,000	200,000	
				422029 Течни горива	500,000	500,000	200,000	
				423 Материјали	222,000	207,000	310,000	
				423017 Канцелариски материјали	166,000	166,000	250,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	29,000	29,000	30,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	5,000	0	10,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	10,000	10,000	10,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	2,000	2,000	10,000	
				423190 Други материјали	10,000	0	0	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	61,000	56,000	80,000	
				424013 Горива и масла	30,000	30,000	40,000	
				424021 Гуми	10,000	10,000	10,000	
				424030 Резервни делови	5,000	0	10,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	10,000	10,000	10,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	6,000	6,000	10,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	30,000	30,000	30,000	
				425044 Опрема	30,000	30,000	30,000	
				426 Договорни услуги	5,000	5,000	50,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	5,000	5,000	50,000	
				427 Други оперативни трошоци	148,000	148,000	50,000	

Раздел	Категорија	Страна	Потстраница	Опис	Буџет за 1998 г. (закршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				427012 Оперативни трошоци на судовите	120,000	120,000	30,000	
				427063 Репрезентација	5,000	5,000	10,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	23,000	23,000	10,000	
35020	ОСНОВЕН СУД - СТРУГА				17,074,950	17,485,000	17,341,000	970,000
	40 Плати, наемнини и надоместоци				15,708,950	16,119,000	15,871,000	
	401 Основни плати и наемнини				13,912,446	14,392,000	14,159,000	
				401013 Основни плати - функционери	7,124,915	7,600,000	7,100,000	
				401021 Основни плати - работници	6,587,531	6,592,000	6,592,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	467,000	
	402 Надоместоци				1,796,504	1,727,000	1,712,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	176,000	176,000	121,000	
				402028 Надомест за храна	1,285,704	1,551,000	1,591,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	334,800	0	0	
	42 Стоки и други услуги				1,366,000	1,366,000	1,470,000	
	420 Патни и дневни трошоци				28,000	28,000	35,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	11,000	11,000	20,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	17,000	17,000	15,000	
	421 Комунални услуги				322,000	322,000	430,000	
				421014 Струја	129,000	129,000	120,000	
				421022 Вода и канализација	64,000	64,000	50,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	129,000	129,000	240,000	
				421049 Губретарина	0	0	10,000	
				421065 Комунален придонес (градска рента)	0	0	10,000	
	422 Трошоци за затоплување				388,000	388,000	300,000	
				422029 Течни горива	388,000	388,000	300,000	
	423 Материјали				331,000	331,000	330,000	
				423017 Канцелариски материјали	246,000	246,000	250,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	39,000	39,000	40,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	0	0	10,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	20,000	20,000	10,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	21,000	21,000	15,000	
				423190 Други материјали	5,000	5,000	5,000	
	424 Трошоци за транспорт на стоки				22,000	22,000	78,000	
				424013 Горива и масла	12,000	12,000	40,000	
				424021 Гуми	0	0	10,000	
				424030 Резервни делови	0	0	10,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	10,000	10,000	8,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	0	0	10,000	
	426 Договорни услуги				6,000	6,000	27,000	
				426148 Надоместоци за судски преведувачи и меѓународна правна помош	0	0	20,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	6,000	6,000	7,000	
	427 Други оперативни трошоци				269,000	269,000	270,000	
				427012 Оперативни трошоци на судовите	194,000	194,000	250,000	
				427063 Репрезентација	10,000	10,000	10,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	65,000	65,000	10,000	
35021	ОСНОВЕН СУД - СТРУМИЦА				26,999,861	26,947,000	28,913,000	1,500,000
	40 Плати, наемнини и надоместоци				24,790,015	24,747,000	26,986,000	
	401 Основни плати и наемнини				22,067,079	22,035,000	24,401,000	
				401013 Основни плати - функционери	11,594,127	11,473,000	11,600,000	
				401021 Основни плати - работници	10,272,952	10,362,000	12,334,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	467,000	
	402 Надоместоци				2,722,936	2,712,000	2,585,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	29,700	30,000	30,000	
				402028 Надомест за храна	2,120,836	2,682,000	2,555,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	572,400	0	0	
	42 Стоки и други услуги				2,209,846	2,200,000	1,927,000	
	420 Патни и дневни трошоци				45,000	45,000	70,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	18,000	18,000	30,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	27,000	27,000	25,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	0	0	15,000	
	421 Комунални услуги				379,000	379,000	490,000	
				421014 Струја	50,000	50,000	60,000	
				421022 Вода и канализација	29,000	29,000	30,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	170,000	170,000	350,000	
				421049 Губретарина	130,000	130,000	50,000	
	422 Трошоци за затоплување				500,000	500,000	100,000	
				422029 Течни горива	500,000	500,000	100,000	
	423 Материјали				547,000	547,000	549,000	
				423017 Канцелариски материјали	468,000	468,000	400,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	39,000	39,000	39,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	5,000	5,000	10,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	10,000	10,000	10,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	10,000	10,000	10,000	
				423190 Други материјали	15,000	15,000	80,000	

Раздел	Категорија	Страна	Подстраница	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				424 Трошоци за транспорт на стоки	98,000	88,000	100,000	
				424013 Горива и масла	60,000	60,000	70,000	
				424021 Гуми	10,000	10,000	10,000	
				424030 Резервни делови	10,000	0	10,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	18,000	18,000	10,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	180,000	180,000	70,000	
				425010 Згради	150,000	150,000	50,000	
				425044 Опрема	30,000	30,000	20,000	
				426 Договорни услуги	6,846	7,000	8,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	6,846	7,000	8,000	
				427 Други оперативни трошоци	454,000	454,000	540,000	
				427012 Оперативни трошоци на судовите	400,000	400,000	500,000	
				427063 Репрезентација	4,000	4,000	10,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	50,000	50,000	20,000	
				427195 Останати оперативни трошоци	0	0	10,000	
35022	ОСНОВЕН СУД - ТЕТОВО				30,922,189	31,422,000	31,388,000	9,752,000
	40 Плати, наемнини и надоместоци				28,261,839	28,761,000	28,593,000	
	401 Основни плати и наемнини				24,830,779	25,365,000	25,282,000	
				401013 Основни плати - функционери	13,352,408	13,465,000	13,245,000	
				401021 Основни плати - работници	11,278,371	11,700,000	11,570,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	467,000	
	402 Надоместоци				3,431,060	3,396,000	3,311,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	249,700	250,000	200,000	
				402028 Надомест за храна	2,511,760	3,146,000	3,111,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	669,600	0	0	
	42 Стоки и други услуги				2,660,351	2,661,000	2,795,000	
	421 Комунални услуги				581,000	581,000	580,000	
				421014 Струја	258,000	258,000	260,000	
				421022 Вода и канализација	65,000	65,000	60,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	258,000	258,000	260,000	
	422 Трошоци за затоплување				646,000	646,000	670,000	
				422010 Дрва	0	0	220,000	
				422029 Течни горива	200,000	200,000	0	
				422037 Јаглен	446,000	446,000	450,000	
	423 Материјали				468,351	469,000	470,000	
				423017 Канцелариски материјали	299,351	300,000	350,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	29,000	29,000	30,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	10,000	10,000	10,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	10,000	10,000	10,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	100,000	100,000	50,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	10,000	10,000	10,000	
				423190 Други материјали	10,000	10,000	10,000	
	424 Трошоци за транспорт на стоки				95,000	95,000	135,000	
				424013 Горива и масла	65,000	65,000	90,000	
				424030 Резервни делови	10,000	10,000	20,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	10,000	10,000	10,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	10,000	10,000	15,000	
	425 Тековно (рутинско) одржување				100,000	100,000	110,000	
				425010 Згради	100,000	100,000	80,000	
				425044 Опрема	0	0	30,000	
	426 Договорни услуги				562,000	562,000	570,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	500,000	500,000	500,000	
				426148 Надоместоци за судски преведувачи и меѓународна правна помош	50,000	50,000	60,000	
				426156 Организирање на семинари и конференции	7,000	7,000	0	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	5,000	5,000	10,000	
	427 Други оперативни трошоци				208,000	208,000	260,000	
				427012 Оперативни трошоци на судовите	159,000	159,000	220,000	
				427063 Репрезентација	4,000	4,000	10,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	45,000	45,000	20,000	
				427195 Останати оперативни трошоци	0	0	10,000	
35023	ОСНОВЕН СУД - ВЕЛЕС				20,279,914	20,266,000	20,721,000	2,500,000
	40 Плати, наемнини и надоместоци				18,032,920	18,019,000	18,378,000	
	401 Основни плати и наемнини				16,015,000	16,028,000	16,295,000	
				401013 Основни плати - функционери	8,332,000	8,332,000	8,460,000	
				401021 Основни плати - работници	7,496,000	7,496,000	7,368,000	
				401080 Плата за дежурства	187,000	200,000	467,000	
	402 Надоместоци				2,017,920	1,991,000	2,083,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	66,000	110,000	60,000	
				402028 Надомест за храна	1,552,320	1,881,000	2,023,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	399,600	0	0	
	42 Стоки и други услуги				2,246,994	2,247,000	2,343,000	
	420 Патни и дневни трошоци				29,000	29,000	40,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	20,000	20,000	20,000	

Раздел	Категорија	Страна	Политика	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	4,000	4,000	10,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	5,000	5,000	10,000	
				421 Комунални услуги	388,000	388,000	715,000	
				421014 Струја	129,000	129,000	110,000	
				421022 Вода и канализација	64,000	64,000	50,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	194,000	194,000	550,000	
				421065 Комунален придонес (градска рента)	1,000	1,000	5,000	
				422 Трошоци за затоплување	646,000	646,000	560,000	
				422010 Дрва	100,000	100,000	0	
				422037 Јаглен	546,000	546,000	560,000	
				423 Материјали	369,000	369,000	430,000	
				423017 Канцелариски материјали	180,000	180,000	350,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	30,000	30,000	20,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	5,000	5,000	10,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	20,000	20,000	10,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	5,000	5,000	10,000	
				423190 Други материјали	129,000	129,000	30,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	92,000	92,000	100,000	
				424013 Горива и масла	65,000	65,000	70,000	
				424030 Резервни делови	10,000	10,000	10,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	10,000	10,000	10,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	5,000	5,000	10,000	
				424080 Трошоци за транспорт на стоки	2,000	2,000	0	
				425 Тековно (рутинско) одржување	50,000	50,000	50,000	
				425010 Згради	50,000	50,000	50,000	
				426 Договорни услуги	6,994	7,000	8,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	6,994	7,000	8,000	
				427 Други оперативни трошоци	666,000	666,000	440,000	
				427012 Оперативни трошоци на судовите	570,000	570,000	400,000	
				427063 Репрезентација	4,000	4,000	10,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	92,000	92,000	30,000	
35024	ОСНОВЕН СУД - ШТИП				24,107,271	24,111,000	24,973,000	2,500,000
	40 Плати, наемнини и надоместоци				22,917,271	22,921,000	23,278,000	
	401 Основни плати и наемнини				20,151,835	20,215,000	20,473,000	
				401013 Основни плати - функционери	9,877,781	9,929,000	9,920,000	
				401021 Основни плати - работници	10,074,054	10,086,000	10,086,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	467,000	
	402 Надоместоци				2,765,436	2,706,000	2,805,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	266,000	275,000	250,000	
				402028 Надомест за храна	1,981,036	2,431,000	2,555,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	518,400	0	0	
	42 Стоки и други услуги				1,190,000	1,190,000	1,695,000	
	420 Патни и дневни трошоци				10,000	10,000	40,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	10,000	10,000	20,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	0	0	20,000	
	421 Комунални услуги				393,000	393,000	470,000	
				421014 Струја	135,000	135,000	150,000	
				421022 Вода и канализација	64,000	64,000	70,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	194,000	194,000	220,000	
				421049 Губретарина	0	0	10,000	
				421065 Комунален придонес (градска рента)	0	0	10,000	
				421090 Други комунални услуги	0	0	10,000	
	423 Материјали				437,000	437,000	450,000	
				423017 Канцелариски материјали	258,000	258,000	350,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	39,000	39,000	40,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	0	0	20,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	10,000	10,000	10,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	1,000	1,000	10,000	
				423190 Други материјали	129,000	129,000	20,000	
	424 Трошоци за транспорт на стоки				74,000	74,000	95,000	
				424013 Горива и масла	64,000	64,000	75,000	
				424030 Резервни делови	0	0	10,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	10,000	10,000	10,000	
	425 Тековно (рутинско) одржување				0	0	20,000	
				425044 Опрема	0	0	20,000	
	426 Договорни услуги				6,000	6,000	110,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	0	0	100,000	
	426199 Надоместоци за здравствена заштита и здравствени услуги на осигуреници и други корисници				6,000	6,000	0	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	0	0	10,000	
	427 Други оперативни трошоци				0	270,000	510,000	
				427012 Оперативни трошоци на судовите	0	270,000	500,000	
				427063 Репрезентација	0	0	10,000	

Раздел	Категорија	Страна	Поставка	Опис	Буџет за 1998 г. (заопштина сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
35025	ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1 - СКОПЈЕ				88,361,910	89,977,000	93,288,000	8,015,224
40	Плати, наемнини и надоместоци				78,585,910	78,399,000	78,698,000	
401	Основни плати и наемнини				67,393,756	67,493,000	67,918,000	
401013	Основни плати - функционери				33,390,942	33,430,000	33,500,000	
401021	Основни плати - работници				33,802,814	33,863,000	33,951,000	
401080	Плата за дежурства				200,000	200,000	467,000	
402	Надоместоци				11,192,154	10,906,000	10,780,000	
402010	Надомест за превоз до и од работното место				3,028,188	3,030,000	2,980,000	
402028	Надомест за храна				6,446,766	7,876,000	7,800,000	
402036	Надомест за годишен одмор				1,717,200	0	0	
42	Стоки и други услуги				9,776,000	11,578,000	14,590,000	
420	Патни и дневни трошоци				13,000	13,000	50,000	
420018	Патување во земјата - хранарина (дневница)				13,000	13,000	50,000	
421	Комунални услуги				1,425,000	2,217,000	3,130,000	
421014	Струја				388,000	388,000	450,000	
421022	Вода и канализација				129,000	129,000	150,000	
421030	Пошта, телефон, телекс и курирски услуги				888,000	1,680,000	2,500,000	
421049	Губретарина				20,000	20,000	30,000	
422	Трошоци за затоплување				1,035,000	1,935,000	2,050,000	
422029	Течни горива				0	0	50,000	
422045	Централно греење				1,035,000	1,935,000	2,000,000	
423	Материјали				3,266,000	3,376,000	3,310,000	
423017	Канцелариски материјали				3,000,000	3,110,000	3,000,000	
423025	Учебници, списанија, весници и други изданија				35,000	35,000	40,000	
423033	Копирање, печатење и издавање				0	0	10,000	
423050	Средства за одржување на хигиената				50,000	50,000	50,000	
423068	Алати и ситен инвентар				10,000	10,000	30,000	
423092	Униформи, работни облека и обуки				5,000	5,000	20,000	
423190	Други материјали				166,000	166,000	160,000	
424	Трошоци за транспорт на стоки				95,000	95,000	200,000	
424013	Горива и масла				65,000	65,000	100,000	
424021	Гуми				0	0	20,000	
424030	Резервни делови				20,000	20,000	30,000	
424048	Регистрација и осигурување на моторни возила				10,000	10,000	20,000	
424064	Сервисирање на моторни возила				0	0	30,000	
425	Тековно (рутинско) одржување				100,000	100,000	150,000	
425010	Згради				100,000	100,000	100,000	
425044	Опрема				0	0	50,000	
426	Договорни услуги				100,000	100,000	130,000	
426148	Надоместоци за судски преведувачи и меѓународна правна помош				20,000	20,000	50,000	
426210	Надомест за платен промет и банкарска провизија				80,000	80,000	80,000	
427	Други оперативни трошоци				3,742,000	3,742,000	5,570,000	
427012	Оперативни трошоци на судовите				3,687,000	3,687,000	5,500,000	
427063	Репрезентација				5,000	5,000	10,000	
427071	Осигурување на недвижности и права				50,000	50,000	60,000	
35026	ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 2 - СКОПЈЕ				80,842,388	81,937,000	84,762,000	6,860,000
40	Плати, наемнини и надоместоци				69,535,388	69,263,000	69,567,000	
401	Основни плати и наемнини				59,946,000	59,946,000	60,317,000	
401013	Основни плати - функционери				31,200,000	31,200,000	31,200,000	
401021	Основни плати - работници				28,546,000	28,546,000	28,650,000	
401080	Плата за дежурства				200,000	200,000	467,000	
402	Надоместоци				9,589,388	9,317,000	9,250,000	
402010	Надомест за превоз до и од работното место				2,477,442	2,497,000	2,450,000	
402028	Надомест за храна				5,626,946	6,820,000	6,800,000	
402036	Надомест за годишен одмор				1,485,000	0	0	
42	Стоки и други услуги				11,307,000	12,674,000	15,195,000	
420	Патни и дневни трошоци				23,000	20,000	110,000	
420018	Патување во земјата - хранарина (дневница)				0	0	80,000	
420026	Патување во земјата - патни трошоци				23,000	20,000	30,000	
421	Комунални услуги				1,164,000	1,764,000	4,360,000	
421014	Струја				200,000	200,000	500,000	
421022	Вода и канализација				288,000	288,000	300,000	
421030	Пошта, телефон, телекс и курирски услуги				646,000	1,246,000	2,500,000	
421049	Губретарина				30,000	30,000	330,000	
421065	Комунален придонес (градска рента)				0	0	730,000	
422	Трошоци за затоплување				1,411,000	2,211,000	1,520,000	
422029	Течни горива				1,411,000	200,000	200,000	
422045	Централно греење				0	2,011,000	1,320,000	
423	Материјали				5,307,000	5,307,000	4,300,000	
423017	Канцелариски материјали				4,927,000	4,927,000	4,000,000	
423025	Учебници, списанија, весници и други изданија				30,000	30,000	20,000	
423050	Средства за одржување на хигиената				0	0	50,000	
423092	Униформи, работни облека и обуки				10,000	10,000	30,000	
423190	Други материјали				340,000	340,000	200,000	

Раздел	Категорија	Страна	Потставка	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				424 Трошоци за транспорт на стоки	113,000	93,000	255,000	
				424013 Горива и масла	65,000	65,000	100,000	
				424021 Гуми	10,000	10,000	25,000	
				424030 Резервни делови	20,000	0	30,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	18,000	18,000	100,000	
				426 Договорни услуги	18,000	18,000	40,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	18,000	18,000	40,000	
				427 Други оперативни трошоци	3,271,000	3,261,000	4,610,000	
				427012 Оперативни трошоци на судовите	3,255,000	3,255,000	4,600,000	
				427063 Репрезентација	6,000	6,000	10,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	10,000	0	0	
35027	ОСНОВЕН СУД - ВИНИЦА				6,148,375	6,625,000	6,632,000	200,000
	40 Плати, наемнини и надоместоци				5,240,375	5,718,000	5,727,000	
	401 Основни плати и наемнини				4,628,003	5,119,000	4,888,000	
				401013 Основни плати - функционери	2,128,765	2,618,000	2,121,000	
				401021 Основни плати - работници	2,299,238	2,301,000	2,300,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	467,000	
	402 Надоместоци				612,372	599,000	839,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	59,400	60,000	55,000	
				402028 Надомест за храна	439,572	539,000	784,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	113,400	0	0	
	42 Стоки и други услуги				908,001	907,000	905,000	
	420 Патни и дневни трошоци				17,000	17,000	25,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	10,000	10,000	15,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	7,000	7,000	10,000	
	421 Комунални услуги				270,000	270,000	360,000	
				421014 Струја	67,000	67,000	30,000	
				421022 Вода и канализација	64,000	64,000	20,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	129,000	129,000	300,000	
				421049 Губретарина	10,000	10,000	10,000	
	422 Трошоци за затоплување				175,000	175,000	100,000	
				422029 Течни горива	175,000	175,000	100,000	
	423 Материјали				212,000	210,000	233,000	
				423017 Канцелариски материјали	160,000	160,000	165,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	25,000	25,000	25,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	0	0	5,000	
				423041 Ленти, касети и друго за АОП	0	0	5,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	5,000	5,000	8,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	10,000	8,000	10,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	2,000	2,000	5,000	
				423190 Други материјали	10,000	10,000	10,000	
	424 Трошоци за транспорт на стоки				61,000	61,000	62,000	
				424013 Горива и масла	30,000	30,000	31,000	
				424021 Гуми	10,000	10,000	10,000	
				424030 Резервни делови	5,000	5,000	5,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	10,000	10,000	10,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	6,000	6,000	6,000	
	425 Тековно (рутинско) одржување				30,000	30,000	40,000	
				425010 Згради	0	0	20,000	
				425044 Опрема	30,000	30,000	20,000	
	426 Договорни услуги				4,501	5,000	25,000	
				426130 Надоместоци за надворешни соработници	0	0	20,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	4,501	5,000	5,000	
	427 Други оперативни трошоци				138,500	139,000	60,000	
				427012 Оперативни трошоци на судовите	120,000	120,000	40,000	
				427063 Репрезентација	5,000	5,000	10,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	13,500	14,000	10,000	
36001	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - БЕРОВО				977,705	1,353,000	1,147,000	0
	40 Плати, наемнини и надоместоци				865,714	1,242,000	1,007,000	
	401 Основни плати и наемнини				813,178	1,187,000	931,000	
				401013 Основни плати - функционери	480,008	851,000	475,000	
				401021 Основни плати - работници	133,200	136,000	134,000	
				401080 Плата за дежурства	199,970	200,000	322,000	
	402 Надоместоци				52,536	55,000	76,000	
				402028 Надомест за храна	41,736	55,000	76,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	10,800	0	0	
	42 Стоки и други услуги				111,991	111,000	140,000	
	420 Патни и дневни трошоци				34,000	34,000	38,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	32,000	32,000	33,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	2,000	2,000	5,000	
	421 Комунални услуги				30,991	31,000	32,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	30,991	31,000	32,000	
	423 Материјали				41,000	40,000	51,000	
				423017 Канцелариски материјали	39,000	39,000	40,000	

Единица	Категорија	Страна	Политика	Опис	Буџет за 1998 г. (заклучна сметка)	Буџет за 1998 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	1,000	1,000	5,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	1,000	0	2,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	0	0	4,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	0	0	12,000	
				424013 Горива и масла	0	0	12,000	
				426 Договорни услуги	2,000	2,000	2,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	2,000	2,000	2,000	
				427 Други оперативни трошоци	4,000	4,000	5,000	
				427063 Репрезентација	4,000	4,000	5,000	
36002	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - БИТОЛА				6,477,749	6,413,000	6,550,000	0
	40 Плати, наемнини и надоместоци				6,278,888	6,214,000	6,309,000	
	401 Основни плати и наемнини				5,737,458	5,708,000	5,773,000	
				401013 Основни плати - функционери	3,776,134	3,783,000	3,800,000	
				401021 Основни плати - работници	1,761,324	1,725,000	1,651,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	322,000	
	402 Надоместоци				541,430	506,000	536,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	32,180	33,000	30,000	
				402028 Надомест за храна	401,250	473,000	506,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	108,000	0	0	
	42 Стоки и други услуги				198,861	199,000	241,000	
	420 Патни и дневни трошоци				12,000	12,000	33,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	10,000	10,000	20,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	1,000	1,000	5,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	1,000	1,000	8,000	
	421 Комунални услуги				89,000	89,000	95,000	
				421014 Струја	33,000	33,000	30,000	
				421022 Вода и канализација	22,000	22,000	20,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	32,000	32,000	40,000	
				421049 Губретарина	2,000	2,000	5,000	
	423 Материјали				91,861	92,000	102,000	
				423017 Канцелариски материјали	55,861	56,000	60,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	25,000	25,000	25,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	2,000	2,000	2,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	0	0	5,000	
				423190 Други материјали	9,000	9,000	10,000	
	426 Договорни услуги				6,000	6,000	11,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	6,000	6,000	6,000	
				426296 Други договорни услуги	0	0	5,000	
36003	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ГЕВГЕЛИЈА				2,150,513	2,546,000	2,333,000	0
	40 Плати, наемнини и надоместоци				1,992,612	2,388,000	2,133,000	
	401 Основни плати и наемнини				1,838,279	2,234,000	1,981,000	
				401013 Основни плати - функционери	1,301,374	1,650,000	1,313,000	
				401021 Основни плати - работници	339,482	384,000	346,000	
				401080 Плата за дежурства	197,423	200,000	322,000	
	402 Надоместоци				154,333	154,000	152,000	
				402028 Надомест за храна	121,933	154,000	152,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	32,400	0	0	
	42 Стоки и други услуги				157,901	158,000	200,000	
	420 Патни и дневни трошоци				6,000	6,000	20,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	6,000	6,000	10,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	0	0	5,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	0	0	5,000	
	421 Комунални услуги				64,000	64,000	66,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	64,000	64,000	66,000	
	423 Материјали				80,000	80,000	93,000	
				423017 Канцелариски материјали	39,000	39,000	45,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	25,000	25,000	25,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	2,000	2,000	3,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	2,000	2,000	5,000	
				423190 Други материјали	12,000	12,000	15,000	
	424 Трошоци за транспорт на стоки				0	0	12,000	
				424013 Горива и масла	0	0	12,000	
	426 Договорни услуги				3,901	4,000	4,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	3,901	4,000	4,000	
	427 Други оперативни трошоци				4,000	4,000	5,000	
				427063 Репрезентација	4,000	4,000	5,000	
36004	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ГОСТИВАР				4,236,841	4,360,000	4,647,000	0
	40 Плати, наемнини и надоместоци				4,009,841	4,133,000	4,370,000	
	401 Основни плати и наемнини				3,678,041	3,813,000	4,030,000	
				401013 Основни плати - функционери	2,559,382	2,562,000	2,600,000	
				401021 Основни плати - работници	918,659	1,051,000	1,108,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	322,000	
	402 Надоместоци				331,800	320,000	340,000	

Раздел	Категорија	Ставка	Потставка	Опис	Буџет за 1998 г. (завршна сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	12,000	12,000	12,000	
				402028 Надомест за храна	255,000	308,000	328,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	64,800	0	0	
				42 Стоки и други услуги	227,000	227,000	277,000	
				420 Патни и дневни трошоци	4,000	4,000	10,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	4,000	4,000	10,000	
				421 Комунални услуги	148,000	148,000	156,000	
				421014 Струја	62,000	62,000	65,000	
				421022 Вода и канализација	21,000	21,000	22,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	64,000	64,000	67,000	
				421049 Губретарина	1,000	1,000	2,000	
				423 Материјали	43,000	43,000	54,000	
				423017 Канцелариски материјали	25,000	25,000	30,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	10,000	10,000	10,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	0	0	5,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	1,000	1,000	5,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	1,000	1,000	2,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	1,000	1,000	2,000	
				423190 Други материјали	5,000	5,000	0	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	19,000	19,000	43,000	
				424013 Горива и масла	6,000	6,000	10,000	
				424021 Гуми	2,000	2,000	10,000	
				424030 Резервни делови	2,000	2,000	10,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	7,000	7,000	8,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	2,000	2,000	5,000	
				426 Договорни услуги	6,000	6,000	6,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	6,000	6,000	6,000	
				427 Други оперативни трошоци	7,000	7,000	8,000	
				427063 Репрезентација	7,000	7,000	8,000	
				36005 ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - ДЕБАР	1,649,999	1,637,000	1,985,000	0
				40 Плати, наемнини и надоместоци	1,463,999	1,480,000	1,759,000	
				401 Основни плати и наемнини	1,356,399	1,360,000	1,648,000	
				401013 Основни плати - функционери	727,601	730,000	896,000	
				401021 Основни плати - работници	428,798	430,000	430,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	322,000	
				402 Надоместоци	107,600	120,000	111,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	9,000	10,000	10,000	
				402028 Надомест за храна	77,000	110,000	101,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	21,600	0	0	
				42 Стоки и други услуги	186,000	157,000	226,000	
				420 Патни и дневни трошоци	6,000	6,000	15,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	2,000	2,000	5,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	4,000	4,000	5,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	0	0	5,000	
				421 Комунални услуги	90,000	61,000	68,000	
				421014 Струја	39,000	10,000	11,000	
				421022 Вода и канализација	12,000	12,000	12,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	39,000	39,000	40,000	
				421049 Губретарина	0	0	5,000	
				422 Трошоци за затоплување	0	0	80,000	
				422029 Течни горива	0	0	30,000	
				422096 Други трошоци за затоплување	0	0	50,000	
				423 Материјали	47,000	47,000	56,000	
				423017 Канцелариски материјали	41,000	41,000	42,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	2,000	2,000	5,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	0	0	5,000	
				423190 Други материјали	4,000	4,000	4,000	
				426 Договорни услуги	2,000	2,000	2,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	2,000	2,000	2,000	
				427 Други оперативни трошоци	41,000	41,000	5,000	
				427063 Репрезентација	1,000	1,000	5,000	
				427063 Репрезентација	39,000	39,000	0	
				427071 Осигурување на недвижности и права	1,000	1,000	0	
				36006 ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - ДЕЛЧЕВО	1,504,254	1,533,000	1,745,000	0
				40 Плати, наемнини и надоместоци	1,382,254	1,411,000	1,590,000	
				401 Основни плати и наемнини	1,286,994	1,309,000	1,489,000	
				401013 Основни плати - функционери	849,232	871,000	876,000	
				401021 Основни плати - работници	237,762	238,000	291,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	322,000	
				402 Надоместоци	95,260	102,000	101,000	
				402028 Надомест за храна	73,660	102,000	101,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	21,600	0	0	
				42 Стоки и други услуги	122,000	122,000	155,000	

Раздел	Категорија	Ставка	Поглавје	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				420 Патни и дневни трошоци	12,000	12,000	28,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	5,000	5,000	10,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	5,000	5,000	10,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	2,000	2,000	8,000	
				421 Комунални услуги	39,000	39,000	42,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	39,000	39,000	42,000	
				423 Материјали	71,000	71,000	76,000	
				423017 Канцелариски материјали	39,000	39,000	43,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	25,000	25,000	25,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	2,000	2,000	3,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	5,000	5,000	5,000	
				426 Договорни услуги	0	0	4,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	0	0	4,000	
				427 Други оперативни трошоци	0	0	5,000	
				427063 Репрезентација	0	0	5,000	
36007	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - КАВАДАРЦИ				3,801,425	4,116,000	4,251,000	
	40	Плати, наемнини и надоместоци			3,505,325	3,819,000	3,805,000	
	401	Основни плати и наемнини			3,248,793	3,589,000	3,552,000	
		401013	Основни плати - функционери		2,415,151	2,417,000	2,590,000	
		401021	Основни плати - работници		633,642	972,000	640,000	
		401080	Плата за дежурства		200,000	200,000	322,000	
	402	Надоместоци			256,532	230,000	253,000	
		402028	Надомест за храна		202,532	230,000	253,000	
		402036	Надомест за годишен одмор		54,000	0	0	
	42	Стоки и други услуги			296,100	297,000	446,000	
	420	Патни и дневни трошоци			12,000	12,000	35,000	
		420018	Патување во земјата - хранарина (дневница)		10,000	10,000	15,000	
		420026	Патување во земјата - патни трошоци		2,000	2,000	10,000	
		420034	Патување во земјата - сместување		0	0	10,000	
	421	Комунални услуги			90,000	90,000	125,000	
		421014	Струја		39,000	39,000	50,000	
		421022	Вода и канализација		12,000	12,000	15,000	
		421030	Пошта, телефон, телекс и курирски услуги		39,000	39,000	45,000	
		421049	Губретарина		0	0	10,000	
		421090	Други комунални услуги		0	0	5,000	
	422	Трошоци за затоплување			64,100	65,000	100,000	
		422029	Течни горива		64,100	65,000	80,000	
		422096	Други трошоци за затоплување		0	0	20,000	
	423	Материјали			69,000	69,000	85,000	
		423017	Канцелариски материјали		35,000	39,000	50,000	
		423025	Учебници, списанија, весници и други изданија		25,000	25,000	20,000	
		423033	Копирање, печатење и издавање		1,000	1,000	2,000	
		423041	Ленти, касети и друго за АОП		1,000	1,000	1,000	
		423050	Средства за одржување на хигиената		1,000	1,000	5,000	
		423092	Униформи, работни облека и обувки		1,000	1,000	2,000	
		423190	Други материјали		1,000	1,000	5,000	
	424	Трошоци за транспорт на стоки			53,000	53,000	73,000	
		424013	Горива и масла		20,000	20,000	30,000	
		424021	Гуми		1,000	1,000	10,000	
		424030	Резервни делови		2,000	2,000	10,000	
		424048	Регистрација и осигурување на моторни возила		20,000	20,000	8,000	
		424064	Сервисирање на моторни возила		10,000	10,000	15,000	
	426	Договорни услуги			1,000	1,000	8,000	
		426210	Надомест за платен промет и банкарска провизија		1,000	1,000	8,000	
	427	Други оперативни трошоци			7,000	7,000	20,000	
		427063	Репрезентација		5,000	5,000	10,000	
		427071	Осигурување на недвижности и права		2,000	2,000	10,000	
36008	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - КИЧЕВО				2,351,613	2,414,000	2,670,000	
	40	Плати, наемнини и надоместоци			2,180,613	2,243,000	2,451,000	
	401	Основни плати и наемнини			2,010,189	2,056,000	2,218,000	
		401013	Основни плати - функционери		1,203,648	1,206,000	1,284,000	
		401021	Основни плати - работници		606,541	650,000	612,000	
		401080	Плата за дежурства		200,000	200,000	322,000	
	402	Надоместоци			170,424	187,000	233,000	
		402028	Надомест за храна		132,624	187,000	233,000	
		402036	Надомест за годишен одмор		37,800	0	0	
	42	Стоки и други услуги			171,000	171,000	219,000	
	420	Патни и дневни трошоци			7,000	7,000	16,000	
		420018	Патување во земјата - хранарина (дневница)		6,000	6,000	6,000	
		420026	Патување во земјата - патни трошоци		1,000	1,000	10,000	
	421	Комунални услуги			78,000	78,000	63,000	
		421014	Струја		39,000	39,000	40,000	
		421030	Пошта, телефон, телекс и курирски услуги		39,000	39,000	23,000	

Раздел	Категорија	Станка	Поставка	Опис	Буџет за 1998 г. (завршна сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				423 Материјали	79,000	79,000	130,000	
				423017 Канцелариски материјали	45,000	45,000	60,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	25,000	25,000	30,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	3,000	3,000	5,000	
				423190 Други материјали	6,000	6,000	35,000	
				426 Договорни услуги	2,000	2,000	3,000	
				- 426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	2,000	2,000	3,000	
				427 Други оперативни трошоци	5,000	5,000	7,000	
				427063 Репрезентација	5,000	5,000	7,000	
36009	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - КОЧАНИ				2,745,355	3,040,000	3,333,000	0
	40 Плати, наемнини и надоместоци				2,588,972	2,883,000	3,139,000	
	401 Основни плати и наемнини				2,374,832	2,663,000	2,901,000	
				401013 Основни плати - функционери	1,546,204	1,868,000	1,776,000	
				401021 Основни плати - работници	628,628	595,000	803,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	322,000	
	402 Надоместоци				214,140	220,000	238,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	10,909	11,000	11,000	
				402028 Надомест за храна	160,031	209,000	227,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	43,200	0	0	
	42 Стоки и други услуги				156,383	157,000	194,000	
	420 Патни и дневни трошоци				12,000	12,000	12,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	5,000	5,000	5,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	5,000	5,000	5,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	2,000	2,000	2,000	
	421 Комунални услуги				39,000	39,000	42,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	39,000	39,000	42,000	
	423 Материјали				80,383	81,000	109,000	
				423017 Канцелариски материјали	39,000	39,000	42,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	26,000	26,000	28,000	
				423190 Други материјали	15,383	16,000	39,000	
	424 Трошоци за транспорт на стоки				21,000	21,000	21,000	
				424013 Горива и масла	10,000	10,000	10,000	
				424030 Резервни делови	4,000	4,000	4,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	7,000	7,000	7,000	
	426 Договорни услуги				2,000	2,000	5,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	2,000	2,000	5,000	
	427 Други оперативни трошоци				2,000	2,000	5,000	
				427063 Репрезентација	2,000	2,000	5,000	
36010	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - КРИВА ПАЛАНКА				2,253,527	2,246,000	2,430,000	0
	40 Плати, наемнини и надоместоци				2,097,538	2,090,000	2,202,000	
	401 Основни плати и наемнини				1,913,246	1,903,000	2,025,000	
				401013 Основни плати - функционери	444,335	890,000	890,000	
				401021 Основни плати - работници	1,268,933	813,000	813,000	
				401080 Плата за дежурства	199,979	200,000	322,000	
	402 Надоместоци				184,292	187,000	177,000	
				402028 Надомест за храна	146,492	187,000	177,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	37,800	0	0	
	42 Стоки и други услуги				155,989	156,000	228,000	
	420 Патни и дневни трошоци				20,000	20,000	36,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	20,000	18,000	18,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	0	2,000	10,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	0	0	10,000	
	421 Комунални услуги				49,000	49,000	57,000	
				421014 Струја	39,000	36,000	36,000	
				421022 Вода и канализација	0	3,000	10,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	10,000	10,000	11,000	
	423 Материјали				71,989	72,000	112,000	
				423017 Канцелариски материјали	39,989	40,000	48,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	25,000	25,000	25,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	0	0	20,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	0	0	7,000	
				423190 Други материјали	7,000	7,000	12,000	
	424 Трошоци за транспорт на стоки				7,000	7,000	9,000	
				424013 Горива и масла	7,000	7,000	9,000	
	426 Договорни услуги				1,000	1,000	2,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	1,000	1,000	2,000	
	427 Други оперативни трошоци				7,000	7,000	10,000	
				427063 Репрезентација	7,000	7,000	10,000	
36011	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - КУМАНОВО				4,323,646	4,683,000	4,659,000	0
	40 Плати, наемнини и надоместоци				4,094,646	4,454,000	4,372,000	
	401 Основни плати и наемнини				3,762,732	4,080,000	3,982,000	
				401013 Основни плати - функционери	2,475,516	2,770,000	2,540,000	
				401021 Основни плати - работници	1,087,216	1,110,000	1,120,000	

Раздел	Категорија	Страна	Платска	Опис	Буџет за 1998 г. (завершена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	322,000	
				402 Надоместоци	331,914	374,000	390,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	9,530	11,000	11,000	
				402028 Надомест за храна	252,184	363,000	379,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	70,200	0	0	
				42 Стоки и други услуги	229,000	229,000	287,000	
				420 Патни и дневни трошоци	32,000	32,000	40,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	12,000	12,000	20,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	20,000	20,000	20,000	
				421 Комунални услуги	39,000	39,000	50,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	39,000	39,000	50,000	
				423 Материјали	137,000	137,000	167,000	
				423017 Канцелариски материјали	112,000	112,000	112,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	25,000	25,000	25,000	
				423190 Други материјали	0	0	30,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	20,000	20,000	0	
				424013 Горива и масла	13,000	13,000	0	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	7,000	7,000	0	
				425 Тековно (рутинско) одржување	1,000	1,000	25,000	
				425010 Згради	1,000	1,000	15,000	
				425044 Опрема	0	0	10,000	
				427 Други оперативни трошоци	0	0	5,000	
				427063 Репрезентација	0	0	5,000	
				36012 ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - ОХРИД	3,571,440	3,545,000	3,726,000	0
				40 Плати, наемнини и надоместоци	3,423,440	3,397,000	3,476,000	
				401 Основни плати и наемнини	3,131,440	3,115,000	3,194,000	
				401013 Основни плати - функционери	2,141,968	2,147,000	2,140,000	
				401021 Основни плати - работници	789,472	768,000	732,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	322,000	
				402 Надоместоци	292,000	282,000	282,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	30,000	29,000	29,000	
				402028 Надомест за храна	208,000	253,000	253,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	54,000	0	0	
				42 Стоки и други услуги	148,000	148,000	250,000	
				420 Патни и дневни трошоци	22,000	22,000	30,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	11,000	11,000	15,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	11,000	11,000	15,000	
				421 Комунални услуги	39,000	39,000	45,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	39,000	39,000	45,000	
				423 Материјали	45,000	45,000	75,000	
				423017 Канцелариски материјали	39,000	39,000	50,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	5,000	5,000	15,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	1,000	1,000	10,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	18,000	18,000	62,000	
				424013 Горива и масла	12,000	12,000	20,000	
				424021 Гуми	1,000	1,000	12,000	
				424030 Резервни делови	2,000	2,000	10,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	2,000	2,000	10,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	1,000	1,000	10,000	
				426 Договорни услуги	1,000	1,000	5,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	1,000	1,000	5,000	
				427 Други оперативни трошоци	23,000	23,000	33,000	
				427063 Репрезентација	5,000	5,000	7,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	6,000	6,000	6,000	
				427195 Останати оперативни трошоци	12,000	12,000	20,000	
				36013 ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - ПРИЛЕП	4,691,103	4,590,000	4,590,000	296,000
				40 Плати, наемнини и надоместоци	4,539,103	4,438,000	4,420,000	
				401 Основни плати и наемнини	4,205,000	4,108,000	4,092,000	
				401013 Основни плати - функционери	3,122,000	3,025,000	2,900,000	
				401021 Основни плати - работници	883,000	883,000	870,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	322,000	
				402 Надоместоци	334,103	330,000	328,000	
				402028 Надомест за храна	263,903	330,000	328,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	70,200	0	0	
				42 Стоки и други услуги	152,000	152,000	170,000	
				420 Патни и дневни трошоци	5,000	5,000	6,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	4,000	4,000	4,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	1,000	1,000	2,000	
				421 Комунални услуги	39,000	39,000	40,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	39,000	39,000	40,000	
				423 Материјали	77,000	77,000	81,000	
				423017 Канцелариски материјали	52,000	52,000	55,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	25,000	25,000	26,000	

Раздел	Категорија	Страна	Потрага	Опис	Буџет за 1996 г. (завршна сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				424 Трошоци за транспорт на стоки	25,000	25,000	33,000	
				424013 Горива и масла	17,000	17,000	17,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	4,000	4,000	12,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	4,000	4,000	4,000	
				426 Договорни услуги	5,000	5,000	5,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	5,000	5,000	5,000	
				427 Други оперативни трошоци	1,000	1,000	5,000	
				427063 Репрезентација	1,000	1,000	5,000	
36014	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - РАДОВИШ				1,680,489	1,842,000	2,141,000	0
40	Плати, наемнини и надоместоци				1,521,911	1,683,000	1,961,000	
401	Основни плати и наемнини				1,384,055	1,649,000	1,810,000	
	401013 Основни плати - функционери				732,888	898,000	898,000	
	401021 Основни плати - работници				451,167	551,000	590,000	
	401080 Плата за дежурства				200,000	200,000	322,000	
402	Надоместоци				137,856	34,000	151,000	
	402028 Надомест за храна				105,456	34,000	151,000	
	402036 Надомест за годишен одмор				32,400	0	0	
42	Стоки и други услуги				158,578	159,000	180,000	
420	Патни и дневни трошоци				6,000	6,000	13,000	
	420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)				2,000	2,000	5,000	
	420026 Патување во земјата - патни трошоци				4,000	4,000	8,000	
421	Комунални услуги				39,000	39,000	42,000	
	421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги				39,000	39,000	42,000	
422	Трошоци за затоплување				34,000	34,000	10,000	
	422029 Течни горива				34,000	34,000	10,000	
423	Материјали				78,578	79,000	110,000	
	423017 Канцелариски материјали				38,578	39,000	50,000	
	423025 Учебници, списанија, весници и други изданија				25,000	25,000	30,000	
	423190 Други материјали				15,000	15,000	30,000	
426	Договорни услуги				1,000	1,000	5,000	
	426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија				1,000	1,000	5,000	
36015	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - РЕСЕН				1,075,414	979,000	1,123,000	0
40	Плати, наемнини и надоместоци				941,414	845,000	982,000	
401	Основни плати и наемнини				888,750	790,000	907,000	
	401013 Основни плати - функционери				554,698	454,000	450,000	
	401021 Основни плати - работници				134,052	136,000	135,000	
	401080 Плата за дежурства				200,000	200,000	322,000	
402	Надоместоци				52,664	55,000	75,000	
	402028 Надомест за храна				41,864	55,000	75,000	
	402036 Надомест за годишен одмор				10,800	0	0	
42	Стоки и други услуги				134,000	134,000	141,000	
420	Патни и дневни трошоци				2,000	2,000	2,000	
	420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)				2,000	2,000	2,000	
421	Комунални услуги				39,000	39,000	41,000	
	421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги				39,000	39,000	41,000	
422	Трошоци за затоплување				28,000	28,000	29,000	
	422029 Течни горива				28,000	28,000	29,000	
423	Материјали				64,000	64,000	67,000	
	423017 Канцелариски материјали				39,000	39,000	41,000	
	423025 Учебници, списанија, весници и други изданија				25,000	25,000	26,000	
426	Договорни услуги				1,000	1,000	2,000	
	426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија				1,000	1,000	2,000	
36016	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - СВЕТИ НИКОЛЕ				1,541,183	1,679,000	1,899,000	0
40	Плати, наемнини и надоместоци				1,375,183	1,513,000	1,679,000	
401	Основни плати и наемнини				1,276,583	1,411,000	1,578,000	
	401013 Основни плати - функционери				722,304	871,000	900,000	
	401021 Основни плати - работници				354,279	340,000	356,000	
	401080 Плата за дежурства				200,000	200,000	322,000	
402	Надоместоци				98,600	102,000	101,000	
	402028 Надомест за храна				77,000	102,000	101,000	
	402036 Надомест за годишен одмор				21,600	0	0	
42	Стоки и други услуги				166,000	166,000	220,000	
420	Патни и дневни трошоци				15,000	15,000	23,000	
	420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)				5,000	5,000	8,000	
	420026 Патување во земјата - патни трошоци				5,000	5,000	5,000	
	420034 Патување во земјата - сместување				5,000	5,000	10,000	
421	Комунални услуги				39,000	39,000	41,000	
	421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги				39,000	39,000	41,000	
423	Материјали				88,000	88,000	117,000	
	423017 Канцелариски материјали				57,000	57,000	60,000	
	423025 Учебници, списанија, весници и други изданија				25,000	25,000	28,000	
	423033 Копирање, печатење и издавање				1,000	1,000	10,000	
	423041 Ленти, касети и друго за АОП				1,000	1,000	5,000	

Раздел	Категорија	Станка	Потставка	Опис	Буџет за 1998 г. (завршна сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				423050 Средства за одржување на хигиената	1,000	1,000	5,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	1,000	1,000	5,000	
				423190 Други материјали	2,000	2,000	4,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	12,000	12,000	12,000	
				424013 Горива и масла	12,000	12,000	12,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	10,000	10,000	20,000	
				425010 Згради	10,000	10,000	10,000	
				425044 Опрема	0	0	10,000	
				426 Договорни услуги	1,000	1,000	2,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	1,000	1,000	2,000	
				427 Други оперативни трошоци	1,000	1,000	5,000	
				427063 Репрезентација	1,000	1,000	5,000	
36017	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - СКОПЈЕ				34,963,634	34,887,000	35,524,000	0
	40 Плати, наемнини и надоместоци				29,595,634	29,519,000	29,562,000	
	401 Основни плати и наемнини				26,536,634	26,542,000	26,522,000	
				401013 Основни плати - функционери	20,252,000	20,252,000	19,902,000	
				401021 Основни плати - работници	6,084,634	6,090,000	6,090,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	530,000	
	402 Надоместоци				3,059,000	2,977,000	3,040,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	820,000	832,000	840,000	
				402028 Надомест за храна	1,774,000	2,145,000	2,200,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	465,000	0	0	
	42 Стоки и други услуги				5,368,000	5,368,000	5,962,000	
	420 Патни и дневни трошоци				130,000	130,000	110,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	50,000	50,000	50,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	30,000	30,000	30,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	50,000	50,000	30,000	
	421 Комунални услуги				140,000	140,000	150,000	
				421014 Струја	64,000	64,000	0	
				421022 Вода и канализација	12,000	12,000	0	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	64,000	64,000	150,000	
	422 Трошоци за затоплување				65,000	65,000	0	
				422045 Централно греење	65,000	65,000	0	
	423 Материјали				109,000	109,000	683,000	
				423017 Канцелариски материјали	55,000	55,000	500,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	25,000	25,000	100,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	10,000	10,000	30,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	2,000	2,000	10,000	
				423190 Други материјали	17,000	17,000	43,000	
	424 Трошоци за транспорт на стоки				53,000	53,000	109,000	
				424013 Горива и масла	30,000	30,000	40,000	
				424021 Гуми	6,000	6,000	24,000	
				424030 Резервни делови	10,000	10,000	10,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	6,000	6,000	15,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	1,000	1,000	20,000	
	426 Договорни услуги				4,861,000	4,861,000	4,880,000	
				426105 Закупнини за недвижности	4,860,000	4,860,000	4,960,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	1,000	1,000	20,000	
	427 Други оперативни трошоци				10,000	10,000	30,000	
				427063 Репрезентација	5,000	5,000	20,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	5,000	5,000	10,000	
36018	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - СТРУГА				2,952,062	2,828,000	3,207,000	0
	40 Плати, наемнини и надоместоци				2,830,462	2,706,000	3,027,000	
	401 Основни плати и наемнини				2,599,960	2,497,000	2,724,000	
				401013 Основни плати - функционери	1,746,000	1,746,000	1,750,000	
				401021 Основни плати - работници	653,960	551,000	652,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	322,000	
	402 Надоместоци				230,502	209,000	303,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	19,800	0	0	
				402028 Надомест за храна	167,502	209,000	303,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	43,200	0	0	
	42 Стоки и други услуги				121,600	122,000	180,000	
	420 Патни и дневни трошоци				9,000	9,000	28,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	3,000	3,000	10,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	3,000	3,000	8,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	3,000	3,000	10,000	
	421 Комунални услуги				39,000	39,000	45,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	39,000	39,000	45,000	
	423 Материјали				68,600	69,000	92,000	
				423017 Канцелариски материјали	39,000	39,000	50,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	25,000	25,000	28,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	1,800	2,000	5,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	1,800	2,000	6,000	
				423190 Други материјали	1,000	1,000	3,000	

Раздел	Категорија	Страна	Потстанок	Опис	Буџет за 1998 г. (закрпена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				426 Договорни услуги	4,000	4,000	5,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	4,000	4,000	5,000	
				427 Други оперативни трошоци	1,000	1,000	10,000	
				427063 Репрезентација	1,000	1,000	10,000	
36019	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - СТРУМИЦА				3,046,300	3,088,000	3,374,000	0
	40 Плати, наемнини и надоместоци				2,816,300	2,858,000	3,072,000	
	401 Основни плати и наемнини				2,607,812	2,649,000	2,769,000	
				401013 Основни плати - функционери	1,909,743	1,912,000	1,910,000	
				401021 Основни плати - работници	498,069	537,000	537,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	322,000	
	402 Надоместоци				208,488	209,000	303,000	
				402028 Надомест за храна	165,288	209,000	303,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	43,200	0	0	
	42 Стоки и други услуги				230,000	230,000	302,000	
	420 Патни и дневни трошоци				4,000	4,000	10,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	2,000	2,000	5,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	2,000	2,000	5,000	
	421 Комунални услуги				87,000	87,000	115,000	
				421014 Струја	39,000	39,000	45,000	
				421022 Вода и канализација	9,000	9,000	20,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	39,000	39,000	50,000	
	422 Трошоци за затоплување				39,000	39,000	40,000	
				422029 Течни горива	39,000	39,000	40,000	
	423 Материјали				79,000	79,000	105,000	
				423017 Канцелариски материјали	39,000	39,000	45,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	25,000	25,000	25,000	
				423033 Копирање, печатење и издавање	2,000	2,000	5,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	2,000	2,000	10,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	1,000	1,000	5,000	
				423190 Други материјали	10,000	10,000	15,000	
	426 Договорни услуги				1,000	1,000	9,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	1,000	1,000	9,000	
	427 Други оперативни трошоци				20,000	20,000	23,000	
				427012 Оперативни трошоци на судовите	9,000	9,000	10,000	
				427063 Репрезентација	1,000	1,000	3,000	
				427195 Останати оперативни трошоци	10,000	10,000	10,000	
36020	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - ТЕТОВО				5,228,870	5,355,000	5,429,000	0
	40 Плати, наемнини и надоместоци				4,982,559	5,108,000	5,130,000	
	401 Основни плати и наемнини				4,568,458	4,701,000	4,704,000	
				401013 Основни плати - функционери	3,407,693	3,411,000	3,410,000	
				401021 Основни плати - работници	960,765	1,090,000	972,000	
				401080 Плата за дежурства	200,000	200,000	322,000	
	402 Надоместоци				414,101	407,000	426,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	24,000	22,000	22,000	
				402028 Надомест за храна	309,101	385,000	404,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	81,000	0	0	
	42 Стоки и други услуги				246,311	247,000	299,000	
	420 Патни и дневни трошоци				15,000	15,000	16,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	7,000	7,000	7,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	6,000	6,000	6,000	
				420034 Патување во земјата - сместување	2,000	2,000	3,000	
	421 Комунални услуги				80,000	80,000	85,000	
				421014 Струја	50,000	50,000	40,000	
				421022 Вода и канализација	10,000	10,000	10,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	20,000	20,000	35,000	
	423 Материјали				86,000	86,000	115,000	
				423017 Канцелариски материјали	39,000	39,000	60,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	25,000	25,000	25,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	5,000	5,000	10,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	5,000	5,000	5,000	
				423190 Други материјали	12,000	12,000	15,000	
	424 Трошоци за транспорт на стоки				20,000	20,000	22,000	
				424013 Горива и масла	13,000	13,000	15,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	7,000	7,000	7,000	
	425 Тековно (рутинско) одржување				13,311	14,000	20,000	
				425095 Друга опрема и недвижности	13,311	14,000	20,000	
	426 Договорни услуги				4,000	4,000	7,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	4,000	4,000	7,000	
	427 Други оперативни трошоци				28,000	28,000	34,000	
				427063 Репрезентација	4,000	4,000	10,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	12,000	12,000	12,000	
				427195 Останати оперативни трошоци	12,000	12,000	12,000	

Раздел	Категорија	Страна	Потставка	Опис	Буџет за 1998 г. (завршена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
36021	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ВЕЛЕС				3,814,738	3,646,000	4,110,000	0
40	Плати, наемнини и надоместоци				3,665,938	3,497,000	3,966,000	
401	Основни плати и наемнини				3,337,239	3,182,000	3,652,000	
401013	Основни плати - функционери				1,823,582	1,829,000	2,140,000	
401021	Основни плати - работници				1,313,657	1,153,000	1,190,000	
401080	Плата за дежурства				200,000	200,000	322,000	
402	Надоместоци				328,699	315,000	314,000	
402010	Надомест за превоз до и од работното место				9,909	11,000	11,000	
402028	Надомест за храна				248,590	304,000	303,000	
402036	Надомест за годишен одмор				70,200	0	0	
42	Стоки и други услуги				148,800	149,000	144,000	
420	Патни и дневни трошоци				21,000	21,000	5,000	
420026	Патување во земјата - патни трошоци				21,000	21,000	5,000	
421	Комунални услуги				38,800	39,000	39,000	
421030	Пошта, телефон, телекс и курирски услуги				38,800	39,000	39,000	
423	Материјали				69,000	69,000	74,000	
423017	Канцелариски материјали				39,000	39,000	39,000	
423025	Учебници, списанија, весници и други изданија				25,000	25,000	25,000	
423190	Други материјали				5,000	5,000	10,000	
424	Трошоци за транспорт на стоки				10,000	10,000	12,000	
424013	Горива и масла				10,000	10,000	12,000	
426	Договорни услуги				6,000	6,000	6,000	
426210	Надомест за платен промет и банкарска провизија				6,000	6,000	6,000	
427	Други оперативни трошоци				4,000	4,000	8,000	
427063	Репрезентација				4,000	4,000	8,000	
36022	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ШТИП				3,446,290	3,456,000	3,786,000	0
40	Плати, наемнини и надоместоци				3,290,290	3,300,000	3,603,000	
401	Основни плати и наемнини				3,003,000	3,003,000	3,314,000	
401013	Основни плати - функционери				1,929,000	1,929,000	2,100,000	
401021	Основни плати - работници				874,000	874,000	892,000	
401080	Плата за дежурства				200,000	200,000	322,000	
402	Надоместоци				287,290	297,000	289,000	
402010	Надомест за превоз до и од работното место				11,000	11,000	11,000	
402028	Надомест за храна				216,890	286,000	278,000	
402036	Надомест за годишен одмор				59,400	0	0	
42	Стоки и други услуги				156,000	156,000	183,000	
420	Патни и дневни трошоци				12,000	12,000	12,000	
420018	Патување во земјата - хранарина (дневница)				12,000	12,000	12,000	
421	Комунални услуги				40,000	40,000	35,000	
421022	Вода и канализација				1,000	1,000	0	
421030	Пошта, телефон, телекс и курирски услуги				39,000	39,000	35,000	
423	Материјали				103,000	103,000	130,000	
423017	Канцелариски материјали				65,000	65,000	80,000	
423025	Учебници, списанија, весници и други изданија				25,000	25,000	30,000	
423190	Други материјали				13,000	13,000	20,000	
426	Договорни услуги				1,000	1,000	6,000	
426210	Надомест за платен промет и банкарска провизија				1,000	1,000	6,000	
38001	КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ - ИДРИЗОВО				65,693,084	67,901,000	63,715,000	0
40	Плати, наемнини и надоместоци				32,661,484	35,199,000	36,635,000	
401	Основни плати и наемнини				27,826,750	30,458,000	31,558,000	
401013	Основни плати - функционери				555,914	558,000	558,000	
401021	Основни плати - работници				27,270,836	29,900,000	31,000,000	
402	Надоместоци				4,834,734	4,741,000	5,077,000	
402010	Надомест за превоз до и од работното место				701,991	814,000	1,029,000	
402028	Надомест за храна				3,268,743	3,927,000	4,048,000	
402036	Надомест за годишен одмор				864,000	0	0	
42	Стоки и други услуги				33,031,600	32,702,000	26,280,000	
420	Патни и дневни трошоци				318,600	319,000	810,000	
420018	Патување во земјата - хранарина (дневница)				270,000	270,000	460,000	
420026	Патување во земјата - патни трошоци				45,000	45,000	350,000	
420034	Патување во земјата - сместување				3,600	4,000	0	
421	Комунални услуги				837,000	837,000	1,175,000	
421014	Струја				720,000	720,000	1,000,000	
421022	Вода и канализација				27,000	27,000	25,000	
421030	Пошта, телефон, телекс и курирски услуги				45,000	45,000	100,000	
421090	Други комунални услуги				45,000	45,000	50,000	
422	Трошоци за затоплување				1,480,000	1,480,000	4,310,000	
422010	Дрва				250,000	250,000	300,000	
422029	Течни горива				200,000	200,000	0	
422037	Јаглен				1,000,000	1,000,000	4,000,000	
422045	Централно греење				30,000	30,000	10,000	
423	Материјали				12,277,400	12,278,000	16,180,000	
423017	Канцелариски материјали				135,000	135,000	150,000	

Раздел	Категорија	Страна	Погодба	Опис	Буџет за 1998 г. (завршна сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	270,000	270,000	180,000	
				423041 Ленти, касети и друго за АОП	18,000	18,000	20,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	90,000	90,000	100,000	
				423076 Лекови	180,000	180,000	180,000	
				423084 Храна	10,234,400	10,235,000	15,000,000	
				423092 Униформи, работни obleки и обувки	900,000	900,000	100,000	
				423190 Други материјали	450,000	450,000	450,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	387,000	487,000	960,000	
				424013 Горива и масла	180,000	180,000	500,000	
				424021 Гуми	90,000	90,000	100,000	
				424030 Резервни делови	0	100,000	100,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	45,000	45,000	100,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	72,000	72,000	160,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	1,350,000	1,100,000	1,200,000	
				425010 Згради	900,000	900,000	500,000	
				425044 Опрема	0	0	500,000	
				425095 Друга опрема и недвижности	450,000	200,000	200,000	
				426 Договорни услуги	192,600	192,000	225,000	
				426199 Надоместоци за здравствена заштита и здравствени услуги на осигуреници и други корисници	165,600	165,000	0	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	27,000	27,000	45,000	
				426296 Други договорни услуги	0	0	180,000	
				427 Други оперативни трошоци	16,189,000	16,009,000	1,420,000	
				427020 Оперативни трошоци на затворите	16,000,000	16,000,000	1,400,000	
				427063 Репрезентација	9,000	9,000	20,000	
				427195 Останати оперативни трошоци	180,000	0	0	
				44 Тековни трансфери (пренесени средства)	0	0	800,000	
				443 Државни дотации, трансфери на физички лица и на нестопански организации	0	0	800,000	
				443174 Надомест за осудени лица	0	0	800,000	
38002				ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ - ТЕТОВО	15,449,551	16,093,000	14,106,000	0
				40 Плати, наемнини и надоместоци	9,426,601	10,060,000	9,943,000	
				401 Основни плати и наемнини	8,123,670	8,751,000	8,657,000	
				401013 Основни плати - функционери	512,778	514,000	457,000	
				401021 Основни плати - работници	7,610,892	8,237,000	8,200,000	
				402 Надоместоци	1,302,931	1,309,000	1,286,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	295,090	330,000	300,000	
				402028 Надомест за храна	797,241	979,000	986,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	210,600	0	0	
				42 Стоки и други услуги	6,022,950	6,033,000	4,163,000	
				420 Патни и дневни трошоци	58,500	59,000	61,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	22,500	23,000	25,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	36,000	36,000	36,000	
				421 Комунални услуги	173,700	175,000	74,000	
				421022 Вода и канализација	138,600	139,000	36,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	35,100	36,000	38,000	
				422 Трошоци за затоплување	905,000	905,000	350,000	
				422029 Течни горива	905,000	905,000	350,000	
				423 Материјали	1,886,400	1,890,000	1,655,000	
				423017 Канцелариски материјали	70,200	71,000	75,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	18,900	19,000	20,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	119,700	120,000	120,000	
				423076 Лекови	39,600	40,000	40,000	
				423084 Храна	1,178,100	1,179,000	1,200,000	
				423092 Униформи, работни obleки и обувки	390,600	391,000	150,000	
				423190 Други материјали	69,300	70,000	50,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	261,000	264,000	146,000	
				424013 Горива и масла	93,600	94,000	100,000	
				424021 Гуми	16,200	17,000	16,000	
				424030 Резервни делови	95,400	96,000	20,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	16,200	17,000	10,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	39,600	40,000	0	
				425 Тековно (рутинско) одржување	1,138,500	1,139,000	611,000	
				425010 Згради	847,800	848,000	300,000	
				425044 Опрема	290,700	291,000	311,000	
				426 Договорни услуги	68,650	69,000	46,000	
				426199 Надоместоци за здравствена заштита и здравствени услуги на осигуреници и други корисници	63,900	64,000	40,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	4,750	5,000	6,000	
				427 Други оперативни трошоци	1,531,200	1,532,000	1,220,000	
				427020 Оперативни трошоци на затворите	867,000	867,000	900,000	
				427063 Репрезентација	24,300	25,000	20,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	279,900	280,000	300,000	
				427080 Амортизација на нематеријални и материјални вложувања	360,000	360,000	0	

Раздел	Категорија	Ставка	Постановка	Опис	Буџет за 1999 г. (завршна сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
38003. КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - БИТОЛА					14,696,923	15,255,000	16,416,000	0
	40	Плати, наемнини и надоместоци			9,679,423	10,234,000	11,187,000	
	401	Основни плати и наемнини			8,289,785	8,881,000	9,510,000	
		401013	Основни плати - функционери		1,281,907	1,284,000	1,338,000	
		401021	Основни плати - работници		7,007,858	7,597,000	8,172,000	
	402	Надоместоци			1,389,658	1,353,000	1,677,000	
		402010	Надомест за превоз до и од работното место		259,600	264,000	590,000	
		402028	Надомест за храна		897,858	1,089,000	1,087,000	
		402036	Надомест за годишен одмор		232,200	0	0	
	42	Стоки и други услуги			5,017,500	5,021,000	5,229,000	
	420	Патни и дневни трошоци			8,100	9,000	9,000	
		420018	Патување во земјата - хранарија (дневница)		4,500	5,000	5,000	
		420026	Патување во земјата - патни трошоци		3,600	4,000	4,000	
	421	Комунални услуги			319,500	320,000	350,000	
		421014	Струја		180,000	180,000	190,000	
		421022	Вода и канализација		58,500	59,000	70,000	
		421030	Пошта, телефон, телекс и курирски услуги		36,000	36,000	40,000	
		421049	Губретарина		45,000	45,000	50,000	
	422	Трошоци за затоплување			250,000	250,000	300,000	
		422037	Јаглен		250,000	250,000	300,000	
	423	Материјали			206,100	207,000	353,000	
		423017	Канцелариски материјали		90,000	90,000	90,000	
		423025	Учебници, списанија, весници и други изданија		58,500	59,000	55,000	
		423050	Средства за одржување на хигиената		36,000	36,000	40,000	
		423068	Алати и ситен инвентар		18,000	18,000	18,000	
		423092	Униформи, работни облека и обувки		1,800	2,000	100,000	
		423190	Други материјали		1,800	2,000	50,000	
	424	Трошоци за транспорт на стоки			186,300	187,000	162,000	
		424013	Горива и масла		117,000	117,000	110,000	
		424021	Гуми		18,000	18,000	0	
		424030	Резервни делови		27,000	27,000	27,000	
		424048	Регистрација и осигурување на моторни возила		24,300	25,000	25,000	
	425	Тековно (рутинско) одржување			90,000	90,000	90,000	
		425010	Згради		90,000	90,000	90,000	
	426	Договорни услуги			58,500	59,000	65,000	
	426199	Надоместоци за здравствена заштита и здравствени услуги на осигуреници и други корисници			45,000	45,000	50,000	
		426210	Надомест за платен промет и банкарска провизија		13,500	14,000	15,000	
	427	Други оперативни трошоци			3,899,000	3,899,000	3,900,000	
		427020	Оперативни трошоци на затворите		3,800,000	3,800,000	3,800,000	
		427063	Репрезентација		9,000	9,000	10,000	
		427071	Осигурување на недвижности и права		90,000	90,000	90,000	
38004. КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - ГЕВГЕЛИЈА					5,295,142	5,652,000	6,243,000	0
	40	Плати, наемнини и надоместоци			3,232,002	3,537,000	4,127,000	
	401	Основни плати и наемнини			2,791,449	3,086,000	3,653,000	
		401013	Основни плати - функционери		455,379	456,000	957,000	
		401021	Основни плати - работници		2,336,070	2,630,000	2,696,000	
	402	Надоместоци			440,553	451,000	474,000	
		402010	Надомест за превоз до и од работното место		31,369	44,000	44,000	
		402028	Надомест за храна		322,784	407,000	430,000	
		402036	Надомест за годишен одмор		86,400	0	0	
	42	Стоки и други услуги			2,063,140	2,115,000	2,116,000	
	420	Патни и дневни трошоци			6,300	7,000	10,000	
		420018	Патување во земјата - хранарина (дневница)		2,700	3,000	5,000	
		420026	Патување во земјата - патни трошоци		3,600	4,000	5,000	
	421	Комунални услуги			191,700	193,000	198,000	
		421014	Струја		57,600	58,000	60,000	
		421022	Вода и канализација		108,000	108,000	108,000	
		421030	Пошта, телефон, телекс и курирски услуги		26,100	27,000	30,000	
	422	Трошоци за затоплување			194,000	194,000	190,000	
		422010	Дрва		194,000	194,000	190,000	
	423	Материјали			160,200	162,000	174,000	
		423017	Канцелариски материјали		81,000	81,000	80,000	
		423025	Учебници, списанија, весници и други изданија		6,300	7,000	7,000	
		423033	Копирање, печатење и издавање		900	1,000	1,000	
		423050	Средства за одржување на хигиената		4,500	5,000	15,000	
		423068	Алати и ситен инвентар		4,500	5,000	5,000	
		423076	Лекови		18,000	18,000	19,000	
		423092	Униформи, работни облека и обувки		27,000	27,000	28,000	
		423190	Други материјали		18,000	18,000	19,000	
	424	Трошоци за транспорт на стоки			70,200	116,000	116,000	
		424013	Горива и масла		35,100	80,000	80,000	
		424021	Гуми		9,000	9,000	9,000	
		424030	Резервни делови		9,000	9,000	9,000	
		424048	Регистрација и осигурување на моторни возила		10,800	11,000	11,000	

Раздел	Категорија	Станка	Подстанка	Опис	Буџет за 1998 г. (завршна сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				424080 Трошоци за транспорт на стоки	1,800	2,000	2,000	
				424099 Други трошоци за транспорт	4,500	5,000	5,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	106,000	107,000	108,000	
				425010 Згради	9,000	9,000	10,000	
				425044 Опрема	37,500	38,000	38,000	
				425095 Друга опрема и недвижности	59,500	60,000	60,000	
				426 Договорни услуги	8,741	10,000	10,000	
				426199 Надоместоци за здравствена заштита и здравствени услуги на осигуреници и други корисници	4,500	5,000	5,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	4,241	5,000	5,000	
				427 Други оперативни трошоци	1,326,000	1,326,000	1,310,000	
				427020 Оперативни трошоци на затворите	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	126,000	126,000	110,000	0
38005				КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - ОХРИД	10,046,207	10,003,000	10,797,000	0
				40 Плати, наемнини и надоместоци	5,790,607	5,746,000	6,654,000	
				401 Основни плати и наемнини	5,089,507	5,225,000	5,892,000	
				401013 Основни плати - функционери	872,043	878,000	1,208,000	
				401021 Основни плати - работници	4,217,464	4,347,000	4,684,000	
				402 Надоместоци	701,100	521,000	762,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	69,300	79,000	79,000	
				402028 Надомест за храна	502,200	442,000	683,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	129,600	0	0	
				42 Стоки и други услуги	4,255,600	4,257,000	4,143,000	
				420 Патни и дневни трошоци	39,600	40,000	45,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	39,600	40,000	45,000	
				421 Комунални услуги	279,000	279,000	510,000	
				421014 Струја	162,000	162,000	300,000	
				421022 Вода и канализација	90,000	90,000	150,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	27,000	27,000	60,000	
				422 Трошоци за затоплување	315,000	315,000	150,000	
				422010 Дрва	135,000	135,000	0	
				422029 Течни горива	180,000	180,000	150,000	
				423 Материјали	2,349,000	2,350,000	2,265,000	
				423017 Канцелариски материјали	76,500	77,000	40,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	27,000	27,000	15,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	18,000	18,000	30,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	31,500	32,000	30,000	
				423076 Лекови	72,000	72,000	50,000	
				423084 Храна	2,025,000	2,025,000	2,100,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	54,000	54,000	0	
				423190 Други материјали	45,000	45,000	0	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	387,000	387,000	305,000	
				424013 Горива и масла	270,000	270,000	200,000	
				424021 Гуми	18,000	18,000	0	
				424030 Резервни делови	27,000	27,000	5,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	72,000	72,000	100,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	18,000	18,000	10,000	
				425010 Згради	18,000	18,000	10,000	
				426 Договорни услуги	0	0	8,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	0	0	8,000	
				427 Други оперативни трошоци	868,000	868,000	850,000	
				427020 Оперативни трошоци на затворите	850,000	850,000	800,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	18,000	18,000	50,000	0
38006				КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - ТЕТОВО	5,759,163	5,859,000	6,202,000	0
				40 Плати, наемнини и надоместоци	3,532,063	3,625,000	4,188,000	
				401 Основни плати и наемнини	2,963,114	3,140,000	3,600,000	
				401013 Основни плати - функционери	446,941	445,000	840,000	
				401021 Основни плати - работници	2,516,173	2,695,000	2,760,000	
				402 Надоместоци	568,949	485,000	588,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	132,636	133,000	133,000	
				402028 Надомест за храна	344,513	352,000	455,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	91,800	0	0	
				42 Стоки и други услуги	2,227,100	2,234,000	2,014,000	
				420 Патни и дневни трошоци	9,000	10,000	11,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	8,100	9,000	10,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	900	1,000	1,000	
				421 Комунални услуги	373,500	374,000	369,000	
				421014 Струја	180,000	180,000	180,000	
				421022 Вода и канализација	135,000	135,000	130,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	45,000	45,000	45,000	
				421090 Други комунални услуги	13,500	14,000	14,000	
				422 Трошоци за затоплување	130,000	130,000	110,000	
				422010 Дрва	130,000	130,000	110,000	
				423 Материјали	949,200	951,000	875,000	

Реден	Категорија	Страна	Потставка	Опис	Буџет за 1998 г. (завершена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				423017 Канцелариски материјали	45,000	45,000	40,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	36,000	36,000	30,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	51,300	52,000	45,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	98,100	99,000	80,000	
				423076 Лекови	19,800	20,000	20,000	
				423084 Храна	636,000	636,000	600,000	
				423190 Други материјали	63,000	63,000	60,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	107,100	109,000	101,000	
				424013 Горива и масла	45,000	45,000	40,000	
				424021 Гуми	4,500	5,000	5,000	
				424030 Резервни делови	46,800	47,000	45,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	4,500	5,000	5,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	6,300	7,000	6,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	153,000	154,000	119,000	
				425010 Згради	135,900	136,000	100,000	
				425044 Опрема	17,100	18,000	19,000	
				426 Договорни услуги	145,800	146,000	122,000	
				426199 Надоместоци за здравствена заштита и здравствени услуги на осигуреници и други корисници	144,000	144,000	120,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	1,800	2,000	2,000	
				427 Други оперативни трошоци	359,500	360,000	307,000	
				427020 Оперативни трошоци на затворите	229,000	229,000	200,000	
				427063 Репрезентација	13,500	14,000	12,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	27,000	27,000	25,000	
				427080 Амортизација на нематеријални и материјални вложувања	90,000	90,000	70,000	0
				38007 КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - СКОПЈЕ	29,397,796	30,588,000	31,918,000	0
				40 Плати, наемнини и надоместоци	17,963,753	19,148,000	20,501,000	
				401 Основни плати и наемнини	14,969,558	16,222,000	17,440,000	
				401013 Основни плати - функционери	1,368,318	1,370,000	1,375,000	
				401021 Основни плати - работници	13,601,240	14,852,000	16,065,000	
				402 Надоместоци	2,994,195	2,926,000	3,061,000	
				402010 Надомест за превоз до и од работното место	808,454	825,000	860,000	
				402028 Надомест за храна	1,737,541	2,101,000	2,201,000	
				402036 Надомест за годишен одмор	448,200	0	0	
				42 Стоки и други услуги	11,434,043	11,440,000	11,417,000	
				420 Патни и дневни трошоци	37,800	39,000	37,000	
				420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	31,500	32,000	30,000	
				420026 Патување во земјата - патни трошоци	6,300	7,000	7,000	
				421 Комунални услуги	394,200	395,000	375,000	
				421014 Струја	173,700	174,000	170,000	
				421022 Вода и канализација	108,000	108,000	100,000	
				421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	108,000	108,000	100,000	
				421049 Губретарина	4,500	5,000	5,000	
				422 Трошоци за затоплување	1,293,000	1,293,000	1,300,000	
				422010 Дрва	93,000	93,000	100,000	
				422029 Течни горива	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
				423 Материјали	6,987,143	6,989,000	6,985,000	
				423017 Канцелариски материјали	406,743	407,000	400,000	
				423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	11,700	12,000	12,000	
				423050 Средства за одржување на хигиената	9,000	9,000	10,000	
				423068 Алати и ситен инвентар	18,000	18,000	18,000	
				423076 Лекови	575,100	576,000	580,000	
				423084 Храна	5,676,800	5,677,000	5,700,000	
				423092 Униформи, работни облека и обувки	64,800	65,000	65,000	
				423190 Други материјали	225,000	225,000	200,000	
				424 Трошоци за транспорт на стоки	153,000	154,000	157,000	
				424013 Горива и масла	117,000	117,000	120,000	
				424021 Гуми	13,500	14,000	12,000	
				424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	18,000	18,000	20,000	
				424064 Сервисирање на моторни возила	4,500	5,000	5,000	
				425 Тековно (рутинско) одржување	108,000	108,000	108,000	
				425010 Згради	45,000	45,000	45,000	
				425044 Опрема	36,000	36,000	36,000	
				425095 Друга опрема и недвижности	27,000	27,000	27,000	
				426 Договорни услуги	4,000	4,000	4,000	
				426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	4,000	4,000	4,000	
				427 Други оперативни трошоци	2,456,900	2,458,000	2,451,000	
				427020 Оперативни трошоци на затворите	2,402,000	2,402,000	2,400,000	
				427063 Репрезентација	5,400	6,000	6,000	
				427071 Осигурување на недвижности и права	49,500	50,000	45,000	0
				38008 КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - СТРУГА	5,148,656	5,256,000	4,591,000	0
				40 Плати, наемнини и надоместоци	2,677,900	2,778,000	2,817,000	
				401 Основни плати и наемнини	2,269,892	2,380,000	2,419,000	
				401013 Основни плати - функционери	486,254	487,000	438,000	

Раздел	Категорија	Страна	Потставка	Опис	Буџет за 1998 г. (закрпена сметка)	Буџет за 1999 г.	Буџет за 2000 г.	Сопствени приходи за 2000 г.
				401021 Основни плати - работници	1,783,638	1,893,000	1,981,000	
			402 Надоместоци		408,008	398,000	398,000	
			402010 Надомест за превоз до и од работното место	93,920	94,000	95,000		
			402028 Надомест за храна	249,288	304,000	303,000		
			402036 Надомест за годишен одмор	64,800	0	0		
			42 Стоки и други услуги	2,470,756	2,478,000	1,774,000		
			420 Патни и дневни трошоци	3,600	4,000	12,000		
			420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)	3,600	4,000	12,000		
			421 Комунални услуги	132,300	135,000	285,000		
			421014 Струја	57,600	58,000	120,000		
			421022 Вода и канализација	35,100	36,000	90,000		
			421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги	35,100	36,000	45,000		
			421049 Губретарина	4,500	5,000	30,000		
			422 Трошоци за затоплување	300,000	300,000	110,000		
			422010 Дрва	100,000	100,000	100,000		
			422029 Течни горива	200,000	200,000	10,000		
			423 Материјали	437,025	439,000	555,000		
			423017 Канцелариски материјали	35,100	41,000	25,000		
			423025 Учебници, списанија, весници и други изданија	5,925	6,000	10,000		
			423033 Копирање, печатење и издавање	4,500	5,000	5,000		
			423041 Ленти, касети и друго за АОП	4,500	0	0		
			423050 Средства за одржување на хигиената	9,000	9,000	25,000		
			423084 Храна	369,000	369,000	450,000		
			423190 Други материјали	9,000	9,000	40,000		
			424 Трошоци за транспорт на стоки	157,500	158,000	194,000		
			424013 Горива и масла	135,000	135,000	150,000		
			424048 Регистрација и осигурување на моторни возила	9,000	9,000	24,000		
			424064 Сервисирање на моторни возила	13,500	14,000	20,000		
			425 Тековно (рутинско) одржување	45,000	45,000	40,000		
			425010 Згради	27,000	27,000	20,000		
			425044 Опрема	18,000	18,000	20,000		
			426 Договорни услуги	1,800	2,000	8,000		
			426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија	1,800	2,000	8,000		
			427 Други оперативни трошоци	1,393,531	1,395,000	570,000		
			427020 Оперативни трошоци на затворите	1,369,231	1,370,000	500,000		
			427063 Репрезентација	6,300	7,000	10,000		
			427071 Осигурување на недвижности и права	18,000	18,000	60,000		0
38009	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - ШТИП				13,141,436	13,983,000	13,893,000	0
	40 Плати, наемнини и надоместоци				7,640,000	8,484,000	9,076,000	
	401 Основни плати и наемнини				6,684,280	7,249,000	7,836,000	
	401013 Основни плати - функционери			874,064	873,000	1,281,000		
	401021 Основни плати - работници			5,810,216	6,376,000	6,555,000		
	402 Надоместоци			955,720	1,235,000	1,240,000		
	402010 Надомест за превоз до и од работното место			34,100	344,000	350,000		
	402028 Надомест за храна			732,620	891,000	890,000		
	402036 Надомест за годишен одмор			189,000	0	0		
	42 Стоки и други услуги			5,501,437	5,499,000	4,817,000		
	420 Патни и дневни трошоци			25,200	26,000	21,000		
	420018 Патување во земјата - хранарина (дневница)			19,800	20,000	15,000		
	420026 Патување во земјата - патни трошоци			5,400	6,000	6,000		
	421 Комунални услуги			167,400	162,000	157,000		
	421014 Струја			58,500	59,000	55,000		
	421022 Вода и канализација			51,300	52,000	45,000		
	421030 Пошта, телефон, телекс и курирски услуги			35,100	51,000	51,000		
	421049 Губретарина			9,000	0	0		
	421090 Други комунални услуги			13,500	0	0		
	422 Трошоци за затоплување			517,000	517,000	150,000		
	422010 Дрва			450,000	150,000	100,000		
	422029 Течни горива			67,000	367,000	50,000		
	423 Материјали			258,300	178,000	143,000		
	423017 Канцелариски материјали			49,500	50,000	45,000		
	423025 Учебници, списанија, весници и други изданија			10,800	11,000	10,000		
	423050 Средства за одржување на хигиената			27,000	27,000	20,000		
	423076 Лекови			45,000	45,000	48,000		
	423092 Униформи, работни облека и обувки			45,000	45,000	20,000		
	423190 Други материјали			81,000	0	0		
	424 Трошоци за транспорт на стоки			177,300	259,000	145,000		
	424013 Горива и масла			114,300	196,000	100,000		
	424030 Резервни делови			27,000	27,000	20,000		
	424048 Регистрација и осигурување на моторни возила			27,000	27,000	15,000		
	424064 Сервисирање на моторни возила			9,000	9,000	10,000		
	425 Тековно (рутинско) одржување			62,937	63,000	60,000		
	425010 Згради			44,937	45,000	40,000		
	425044 Опрема			18,000	18,000	20,000		
	426 Договорни услуги			3,600	4,000	7,000		
	426210 Надомест за платен промет и банкарска провизија			3,600	4,000	7,000		
	427 Други оперативни трошоци			4,289,790	4,290,000	4,140,000		
	427020 Оперативни трошоци на затворите			4,098,000	4,098,000	4,000,000		
	427063 Репрезентација			11,700	12,000	10,000		
	427071 Осигурување на недвижности и права			180,000	180,000	130,000		

Член 4**ЗАВРШНА ОДРЕДБА**

Буџетот на Република Македонија за 2000 година влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2000 година.

1996.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2000 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2000 година, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 декември 1999 година.

Број 07-4770/1
29 декември 1999 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2000 ГОДИНА****Член 1**

Буџетот на Република Македонија за 2000 година (во натамошниот текст: Буџет) се извршува според одредбите на овој закон.

Член 2

Корисниците на Буџетот од областа на законодавната, извршната и судската власт (во натамошниот текст: корисници на Буџетот), се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.

Член 3

Износите на трошоците утврдени со Буџетот се лимитирани износи над кои не можат да се преземат обврски освен врз основа на отплати на камати и главници по користени кредити и засми.

За преземените обврски над утврдените лимити на обврските од должничко доверителските односи се одговорни корисниците и единките корисници на средства од Буџетот.

За да се преземат нови обврски мора да се предложи нов извор на средства или да се намалат другите трошоци во сразмерен износ.

Член 4

Утврдените износи во Буџетот, на корисникот можат да му бидат прераспределени меѓу трошковните ставки, со исклучок, на трошковните ставки меѓу платите и другите трошоци, плаќањата на камати и отплата на главнината и засмите.

Прераспределбата на утврдените средства меѓу трошковните ставки се врши со одлука на Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: Владата) по предлог на Министерството за финансии.

Член 5

Средствата утврдени во Раздел 9002 потставка 427110 – Постојана резерва со одлука на Владата на Република Македонија можат да се користат за учество во финансирањето на мерките за сузбивање на епидемии, заразни болести и елементарни непогоди.

Член 6

Средствата утврдени во Раздел 9002 потставка 427128 – Тековни резерви се користат за потребите и задачите за кои во Буџетот не се обезбедени средства или не се обезбедени во доволен износ.

За користење на средствата од став 1 на овој член, на предлог на министерот за финансии одлучува Владата.

По исклучок од став 2 на овој член за средствата од став 1 одлучува министерот за финансии, но најмногу до износ од 100.000 денари.

Член 7

Корисниците на Буџетот се должни по секоја извршена исплата на платите, а најдоцна во рок од десет дена, на Министерството за финансии да му достават пресметка за извршената исплата заверена од Заводот за платен промет и податоци за бројот на вработените по квалификациона структура за кои се однесува исплатата.

Корисниците на Буџетот кои во својот состав имаат единките-корисници се должни врз основа на поединечните пресметки примени од единките-корисници да подготват и достават збирна пресметка до Министерството за финансии, во рокот утврден во став 1 од овој член.

Член 8

Надоместокот за превоз до и од работното место, по претходно дадена писмена изјава, се исплатува само за вработените чие место на живеење е оддалечено над 2,5 км од работното место, но не повеќе од 900 денари.

На вработените кои користат службени возила до и од работното место не им следува надоместок за превоз.

Член 9

За деновите кога вработениот е на службен пат, боледување, годишен одмор и отсуство од работа по било која друга основа, како и за вработените кои поради економски, технолошки или структурни промени, за деновите кога не се работно ангажирани, надоместокот за храна и превоз не се исплатува.

Член 10

Корисниците и единките-корисници на средства од Буџетот користењето на средствата во тековната буџетска година го вршат по претходно донесен финансиски план и упатство за финансиско материјално работење, најдоцна до 31 јануари.

Стоките и услугите потребни за вршење на редовните функции на подрачните единици на корисниците на Буџетот се набавуваат со фактури кои се исплатуваат преку корисниците. Со средствата пренесени преку акредитиви се исплатуваат само готовинските исплати со сметкопотврди и патни налози.

Член 11

Средствата предвидени во Буџетот за финансирање на потребите во основната дејност на образованието, физичката култура, науката, културата, здравствената заштита, социјалната заштита и детската заштита, се користат преку сметките на соодветните министерства.

Член 12

Корисниците на Буџетот можат да вработуваат нови работници и пополнуваат упразнети работни места, само под услов ако за тоа се обезбедени средства во Буџетот, а по претходно добиена согласност од Владата.

Член 13

Сопствениите приходи што ги остваруваат корисниците и единките-корисници на средства од Буџетот од вриење на дејности кои не се финансираат од Буџетот, се уплатуваат на посебна жиро-сметка за сопствени приходи.

Користењето на сопствениите приходи во тековната година се врши по претходно донесен финансиски план, најдоцна до 31 јануари, а најмногу до износите утврдени во Буџетот за тековната година, за сите намени освен за исплата на плати и надоместоци.

Член 14

Износот на средствата наменети за плаќање во странски конвертибилни валути ќе се усогласуваат со вредноста на курсот на Народната банка на Република Македонија што ќе важи на денот на плаќањето.

Член 15

Разликата меѓу преведените и исплатените средства за плати и надоместок за храна остварена по основа на боледување и привремено упразнетите работни места, се враќаат во Буџетот на соодветната потставка, најдоцна по истекот на секое тримесечје.

Непотрошените средства од последното тримесечје за намените од став 1 на овој член треба да се вратат најдоцна до 25 декември во тековната година.

Член 16

Во Раздел 040.02 средствата за капитални трошоци на Службата за општи и заеднички работи на Владата се користат со одлука донесена од Комисија на Владата.

Член 17

Средствата утврдени во Раздел 9002 потставка 442011 – Средства за усогласување на приходите на единиците на локалната самоуправа ќе се користат со одлука на Владата.

Член 18

Дел од средствата утврдени во Раздел 9002 потставка 443140 Здруженија на граѓани и фондации, ќе се користат врз основа на одлуката на Владата.

Член 19

Средствата утврдени во раздел 9002 потставка 443131 – Плаќања до хуманитарни организации, ќе се користат врз основа на одлука на Владата.

Член 20

Средствата утврдени во Раздел 9002 потставка 492027 – Отплата на надворешен долг и 452017 – Камати по странски кредити, ќе се извршуваат согласно со амортизационите планови и динамиката на приливот на средствата од заеми и даноци од странство.

Член 21

Средствата утврдени во Раздел 9002 потставка 471046 – Програма за патишта се извршуваат согласно Програмата, а месечната уплата на Фондот за патишта се врши согласно динамиката на наплата на акцизите на нафтените деривати.

Член 22

Средствата утврдени во Раздел 120.01 потставка 472026 – Изградба на водоводи во единиците на локалната самоуправа се користат според одлука на Владата.

Член 23

Средствата за заштита на социјално загрозеното население утврдени во Раздел 150.20 потставка 443085 – Трансфер до фамилии кои се социјално загрозени, ќе се користат по претходно оформена документација од страна на центрите за социјална работа.

Средствата за надоместок на невработените поради структурни промени потставка 443093, ќе се користат преку Републичкиот завод за вработување.

Член 24

Средствата за извршување на обврските на Републиката по основа на пензиското и инвалидското осигурување утврдени со закон, во Раздел 150.20 потставка 443034 се преведуваат на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија врз основа на претходна пресметка што ја поднесува Фондот.

Член 25

Средствата предвидени во Раздел 190.01 – Министерство за здравство, ставка 441 – Трансфери до владини институции, се користат по претходно донесени програми, а се исплатуваат врз основа на пресметки и фактури за создадените обврски.

Член 26

Средствата во Раздел 193.01 потставка 441309 – Трошоци за одделни радиоемисии и програми за странство, се користат според Програмата за финансирање на емисиите и програмите наменети за странство во 2000 година.

Член 27

Средствата во Раздел 193.01 потставка 441287 – Трансфери до локалните јавни гласила и потставка 444138 – Обврски кон издавачите на весници и списанија, се користат врз основа на одлука на Владата.

Член 28

Кога приходите што со својата дејност ги остваруваат органите на управата, како и другите приходи што му припаѓаат на Буџетот, се погрешно уплатени или неуплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а ако такви приходи нема, на товар на други приходи на Буџетот.

Решение за враќање на приходите од став 1 на овој член донесува министерот за финансии врз основа на потврда од надлежен орган за погрешно или повеќе уплатените средства.

Член 29

Корисниците и единките-корисници на средства од Буџетот се должни обврските по основа на настанати должничко-доверителски односи да ги намираат во рок од 15 дена од денот на пристигнувањето на обврската.

Член 30

Корисниците на Буџетот се должни непотрошените средства да ги вратат во Буџетот најдоцна до 6 јануари 2001 година.

Доколку средствата не бидат вратени во рокот од став 1 на овој член, Министерството за финансии по автоматизам ги враќа средствата во Буџетот.

Член 31

Привремено слободните средства на жиро сметките на корисниците и единките корисници на Буџетот не можат да се депонираат во деловните банки и други финансиски институции.

Член 32

Средствата од Билансот на приходи, потставка 7262 – Приходи од приватизација на претпријатијата се користат за намените утврдени во Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, а по Програма донесена од Собранието на Република Македонија.

Член 33

Привремено слободните средства на Буџетот, можат да се пласираат како краткорочни повратни пласмани во комерцијалните банки, но не подолго од три месеци, со каматна стапка утврдена со договор.

Условите и начинот под кои ќе се пласираат средствата од став 1 на овој член, се регулираат со договор меѓу министерот за финансии и деловните банки.

Член 34

Буџетот се извршува од 1 јануари до 31 декември 2000 година.

Член 35

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2000 година.

1997.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

Се прогласува Законот за изменување на Царинскиот закон,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 декември 1999 година.

Број 07-4769/1
29 декември 1999 година Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с. р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

Член 1

Во Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ број 21/98, 26/98 и 63/98), во членот 221 зборовите: „1 јануари 2000 година“, се заменуваат со зборовите: „1 април 2000 година“.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето

1998.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 декември 1999 година.

Број 07-4772/1
29 декември 1999 година
Скопје

Претседател,
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с. р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 44/99 и 59/99), во членот 6 став 3 по зборот „смета“ сврзникот „и“ се брише.

Член 2

Во членот 23 во точката 5 зборовите: „Прометот на банкарски и финансиски услуги“ се заменуваат со зборовите: „Банкарски и финансиски промет“.

Во потточка а) зборовите: „во земјата и во странство“ се бришат.

Во потточка д) зборовите: „провизии и на“ се заменуваат со зборот „туѓи“.

Член 3

Во членот 24 точка 3 потточка в) зборот „дејности“ се заменува со зборот „увозот“.

Во точката 5 зборовите: „брокери и други“ се бришат.

Член 4

Во членот 27 став 1 во точката 16 по зборот „багаж“ се додаваат зборовите: „и предмети со мала вредност што ги внесуваат од странство или што ги примќат државјани на Република Македонија и странски државјани, ако тие предмети не се наменети за препродажба“.

Во ставот 2 броевите: „10, 12, 14 и 15“ се заменуваат со броевите: „10 и 12“.

Член 5

Во член 35 точката 1 се менува и гласи:

„1. Набавки или увозот на добра и користењето услуги за цели на прометот:

а) ослободен од данок според член 23 на овој закон или

б) во странство кој би бил ослободен од данок според член 23 од овој закон, ако би се извршувал во земјата;“

Во точката 2 во првата реченица зборовите: „пат-

седишта, лесни товарни возила, мотоцикли“ се заменуваат со зборовите: „велосипеди, моторни возила со помалку од четири тркала (категирија L), возила за превоз на патници, кои, покрај седиштето на возачот, имаат најмногу до осум седишта и чија најголема маса не надминува 3500 кг (категирија M1), исклучувајќи ги возилата за комбиниран превоз“, а зборовите: „пловни возила“ се заменуваат со зборовите: „пловни објекти“.

Во точката 2 втората реченица се менува и гласи: „Ова не важи во случаите, кога даночниот обврзник ги користи превозните средства или другите добра во даночниот период исклучиво за следниве дејности“.

Член 6

Во членот 38 став 3 по бројот „18“ запирката се брише и се додаваат зборовите: „на овој закон, даночна основа на“.

Член 7

Во членот 39 ставот 3 се менува и гласи:

„(3) Пресметковен период за кој се пресметуваат и плаќаат аконтациите е еден календарски месец, или календарско тримесечје доколку вкупниот промет во изминатата календарска година не надминат износ од 25 милиони денари или, ако со почетокот на вршењето на стопанската дејност се предвидува дека нема да се надмине овој износ.“

Член 8

Во членот 41 став 1 зборовите: „календарски месец“ се заменуваат со зборовите: „пресметковен период“.

Член 9

Во членот 51 став 2 на крајот од првата реченица, по зборот „него“ се става запирка и се додаваат зборовите: „освен прометот ослободен од данок без право на одбивка во претходниот данок“.

Во ставот 3 во првиот ред по зборовите: „Даночни обврзници“ се додаваат зборовите: „резиденти во земјата“.

Член 10

Во членот 53 во став 10 точка 3 по зборот „услугата“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 11

Во членот 61 во ставовите 1, 2 и 4 зборовите: „31 декември 1999“ се заменуваат со зборовите: „31 март 2000“.

Во ставовите 3 и 4 зборовите: „1 јануари 2000“ се заменуваат со зборовите: „1 април 2000“.

Во ставот 3 втората реченица се менува и гласи: „Ако даночниот обврзник издал фактура пред овој датум за промет реализиран после 31 март 2000 година, не се применува член 24 став 3 точка 1 од законот наведен во овој став“.

Член 12

Членот 62 се менува и гласи:

„Даночните обврзници, кои се обврзани од денот на примената на овој закон на регистрација според член 51 на овој закон или кои сакаат доброволно да се регистрираат, должни се да се пријават кај надлежниот даночен орган до 1 март 2000 година.“

Член 13

Во членот 63 став 1 зборовите: „31 декември 1999“ се заменуваат со зборовите: „31 март 2000“.

Во ставот 2 зборовите: „во рок од една година од денот на примена на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „до 31 декември 2000“.

Член 14

Првиот промет на станбените згради и станови чие градење отпочнало пред 1 април 2000 година, се ослободени од данок на додадена вредност до 31 декември 2000 година, а даночните обврзници за истиот период го задржуваат правото на одбиток на претходно платениот данок.

Член 15

Во членот 66 зборовите: „1 јануари 2000“ се заменуваат со зборовите: „1 април 2000“.

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 2000 година, освен одредбата од член 12 на овој закон која ќе се применува со денот на влегувањето во сила на овој закон.

1999.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНТИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИЈАТА НА СТРАТЕШКИ ИНВЕСТИТОРИ И ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПОБАРУВАЊА ОД КРАЈНИ КОРИСНИЦИ ОД СТРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ВО СТОПАНСКА БАНКА А.Д. – СКОПЈЕ

Се прогласува Законот за гарантирање на инвестицијата на стратешки инвеститори за преземање на одделни побарувања од крајни корисници од страна на Република Македонија, во Стопанска банка А.Д. – Скопје.

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 декември 1999 година.

Број 07-4771/1
29 декември 1999 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ГАРАНТИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИЈАТА НА СТРАТЕШКИ ИНВЕСТИТОРИ И ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПОБАРУВАЊА ОД КРАЈНИ КОРИСНИЦИ ОД СТРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ВО СТОПАНСКА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите и начинот за гарантирање на инвестицијата на стратешки инвеститори во Стопанска банка а.д. Скопје (во натамошниот текст: Банка) и за преземање на одделни побарувања на Банката од крајни корисници од страна на Република Македонија и условите и постапката за издавање на обврзници на Република Македонија.

Член 2

Предмет на инвестицијата од член 1 на овој закон се обичните акции кои и припаѓаат на Република Македонија, заедно со оние кои ги поседуваат претпријатијата

и институциите од јавниот сектор и обични акции на други акционери на Банката за кои тие слободно ќе одлучат.

Член 3

Под стратешки инвеститори од член 1 на овој закон се подразбираат Националната банка на Грција С.А. – Атина (во натамошниот текст: НБГ). Европската банка за обнова и развој – Лондон (во натамошниот текст: ЕБРД) и Меѓународната финансиска корпорација – Вашингтон (во натамошниот текст: ИФЦ) кои, по купувањето, ќе го преземат мнозинскиот дел од управувачкиот пакет на акциите во Банката.

Член 4

Под побарувања од член 1 на овој закон се подразбираат денарски и девизни кредити и други побарувања на Банката од групацијата Македонија табак А.Д. – Скопје, Југохром, А.Д. – Јегуновце, Фенимак А.Д. – Скопје и Ко-Ко Годел А.Д. – Скопје, согласно со деловните книги и документацијата на Банката.

II. ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 5

Република Македонија ги гарантира правата на стратешките инвеститори што ќе произлезат од договорот за откуп на акции.

Член 6

Гаранцијата од член 5 на овој закон се однесува на износот на вложените средства за откуп на мнозинскиот пакет на управувачки акции на Банката и за надомест на штети од покренати судски постапки од статусен карактер и обврски по основа на даноци до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 7

Купопродажбата на мнозинскиот пакет на обични акции од член 2 на овој закон на стратешките инвеститори ќе се изврши согласно со договорот за откуп на акции со стратешките инвеститори, преку Агенцијата на Република Македонија за санација на банка (во натамошниот текст: Агенција).

Владата на Република Македонија донесува одлука за продажба на акциите во сопственост на Република Македонија.

Се овластува министерот за финансии во името на Владата на Република Македонија да ги потпише сите потребни документи и акти поврзани со продажбата на овие акции на стратешките инвеститори.

Член 8

Средствата од продажба на обичните акции кои и припаѓаат на Република Македонија, по намиравањето на обврските на претпријатијата и институциите од јавниот сектор – должници на Банката, се приход на Буџетот на Република Македонија.

Обврските од став 1 на овој член се намираваат за секој должник одделно, најмногу до висина на номиналната вредност на акциите на тој должник.

Средствата од продажбата на обичните акции на другите акционери на Банката, по намиравањето на обврските на тие акционери-должници на Банката најмногу до висина на номиналната вредност на акциите, се приход на тие акционери.

Средствата што при купопродажбата на пакетот на акциите ќе се остварат како разлика меѓу номиналната вредност и продажната цена се приход на Буџетот на Република Македонија.

Средствата, односно приходите од продажба на акциите од ставовите 1 и 3 на овој член што ќе се искори-

стат за намиравање на обврски кон Банката се ослободени од даночни обврски.

III. ПРЕЗЕМАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА НА БАНКАТА ОД ДЕЛ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА – ГОЛЕМИ ДОЛЖНИЦИ

Член 9

Република Македонија ги презема побарувањата од член 4 на овој закон со состојба на 31 декември 1999 година, во вкупен износ до денарската противвредност на 235 милиони ДЕМ според средниот курс на курсната листа на Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: НБРМ) од 31 декември 1999 година.

Побарувањата од став 1 на овој член се конвертираат во ЕВРА според средниот курс на курсната листа на НБРМ од 31 декември 1999 година.

Спецификацијата на побарувањата по одделни субјекти од член 4 на овој закон, се утврдува врз основа на деловните книги и документацијата на Банката, потврдена од Народната банка на Република Македонија.

Член 10

Побарувањата од член 9 на овој закон се пренесуваат во Агенцијата.

При преносот на побарувањата од член 9 на овој закон, Банката е должна на Агенцијата да и ги пренесе и сите права врз инструментите за обезбедување на тие побарувања.

Член 11

Наплатата на побарувањата од член 9 на овој закон во име и за сметка на Република Македонија ја врши Агенцијата.

IV. ИЗДАВАЊЕ НА ОБВРЗНИЦИ

Член 12

За преземените побарувања од член 9 на овој закон, Република Македонија во корист на Банката издава обврзници, деноминирани во ЕВРА според средниот курс на курсната листа на НБРМ од 31 декември 1999 година.

Член 13

Обврзниците гласат на име и можат да се пренесуваат по пат на индосамент.

Член 14

Обврзниците се издаваат во печатена форма, во апоени од 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000 и 1.000.000 ЕВРА.

Член 15

Република Македонија на номиналниот износ на обврзниците ќе исплатува камата од тримесечен ЕУРИБОР плус 1 процентен поен.

Отплатата на номиналната вредност и на каматните купони на обврзниците ќе се врши во рок од 14 години, во еднакви квартални рати, сметано од 31 март 2001 година.

Отплатата на номиналната вредност и на каматните купони на обврзниците се врши во денарска противвредност според средниот курс на курсната листа на НБРМ на денот на исплатата.

Отплатата на обврските од став 3 на овој член се врши од средства на Буџетот на Република Македонија.

Член 16

Обврзниците од член 12 на овој закон се слободни во прометот со долгорочни хартии од вредност.

Член 17

Содржината, формата, текстот и начинот на издавање на обврзниците од член 12 на овој закон ги пропишува и утврдува министерот за финансии.

Член 18

Работите за издавањето, свиденцијата, пресметувањето и отплатувањето на главнината и каматата на обврзниците, во име и за сметка на Република Македонија, ги врши Агенцијата.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 19

Доколку, од било кои причини, продажбата на мнозинскиот пакет на управувачки акции на Банката на стратешките инвеститори од член 3 на овој закон не се реализира, овој закон престанува да важи.

Во случајот од член 1 на овој закон, активностите сврзани со преземањето на побарувањата и издавањето на обврзниците немаат правна важност, а состојбата останува иста како пред донесувањето на овој закон.

Член 20

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за гарантирање на инвестицијата на инвеститорите ЕРСТЕ БАНКА, ЕБРД и ИФЦ во Стопанска банка а.д. – Скопје („Службен весник на Република Македонија“ број 28/98).

Член 21

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

2000.

Врз основа на член 7 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 26/92, 4/93, 29/93, 17/96 и 37/98) Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1999 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА МОНЕТАРНАТА ПОЛИТИКА ВО 2000 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се утврдуваат целите и задачите на монетарната политика во 2000 година, во согласност со целите и задачите на економската политика на Република Македонија.

2. Основна цел на монетарната политика во 2000 година ќе биде одржување на стабилна и ниска стапка на инфлација преку одржување на стабилен девизен курс на денарот во однос на германската марка. Стапката на инфлација на годишно ниво (декември 2000 во однос на декември 1999 година) нема да биде повисока од 4,0%.

3. Основна задача на монетарната политика во 2000 година ќе биде номиналната понуда на пари да не стане извор на нарушување на стабилноста на девизниот курс на денарот и да овозможи остварување на целната стапка на инфлација од точка 2 на оваа одлука. За остварување на оваа задача, согласно со проценетата побарувачка за пари, со мерките на монетарната политика ќе се обезбеди зголемување на паричната маса M_2 – денарски дел во 2000 година да изнесува најмногу до 13,5%.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2000 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-4768/1
29 декември 1999 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

2001.

Врз основа на член 14 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ број 30/93), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1999 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДЕВИЗНАТА ПОЛИТИКА И ПРОЕКЦИЈА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2000 ГОДИНА

1. Со девизната политика во 2000 година ќе се создаваат услови за динамизирање на извозот и обезбедување на неопходниот увоз, зголемување на девизниот прилив по основа на извоз на стоки, услуги и други основи, редовно извршување на тековните обврски спрема странство, селективно кредитно задолжување во рамките на платно-билансните можности, влез на странски директни инвестиции и зголемување на девизните резерви.

2. Зголемувањето на извозот на стоки и девизниот прилив по други основи ќе се остварува преку политиката на курсот на денарот, политиката на поттикнување на извозот, политиката на заштитата на домашното производство, политиката на кредитно-финансиските односи со странство, политиката на унапредување на стопанската и другите видови на соработка со одделни земји и економски интеграции.

Унапредувањето на извозот ќе се остварува преку политика на враќање на царини на увозните сировини и репроматеријали за производство наменето за извоз. По исклучок, ќе се обезбеди поттикнување на извозот на одделни земјоделско-прехранбени производи, кои се сретнуваат со протекционистички мерки и други проблеми при извозот од објективна природа.

За остварување на поголем дел девизен прилив ќе се води политика на примена на поизострени критериуми за одобрување на извоз на стоки преку компензациони и други специфични работи во размената со странство.

За унапредување на слободната трговија во 2000 година, активностите ќе бидат насочени кон:

– склучување договори за слободна трговија со земјите членки на ЕФТА, Романија, Албанија, Босна и Херцеговина, Украина и друго;

– преземање мерки за спроведување на потпишаните договори за слободна трговија со Република Турција и Република Бугарија и

– измени и дополнувања на спогодбите за слободна трговија со Република Словенија, Република Хрватска и СР Југославија со цел за усогласување со принципите на Светската трговска организација и нивно поусpesно функционирање.

Ќе се преземат мерки и активности за склучување на временна спогодба меѓу Република Македонија и Европската унија.

За зголемување на извозот на текстилни производи во САД, ќе се:

– настојува неисполнетите квоти за извоз на текстилни производи во САД, кои поради изострената криза во 1999 година не се реализираа, да се префрлат во 2000 година и тие да не се вклучат во редовната квота за 2000 година;

– остварува извоз на текстилни производи во САД над договорените квоти, доколку сировините се набавуваат од таа земја и

– отпочнат преговори за склучување на нов договор за извоз на текстилни производи во САД кој ќе отпочне да се реализира од 2001 година.

Ќе се преземат мерки и активности за реализација на спогодбите за текстил, постигнати со САД и Република Турција, со цел за надминување на присутните проблеми што се јавија во текот на 1999 година и позначајно зголемување на извозот на овие пазари.

Ќе се интензивираат активностите за зголемување на надворешно-трговската размена со земјите на ЕФТА, како и со земјите во регионот и пошироко.

Ќе се настојува да се постигнат договори за економска и трговска размена со земји кои се значајни партнери на Република Македонија, со кои тоа досега не е направено.

Ќе се интензивираат активностите за прием на Република Македонија во Светската трговска организација, што ќе придонесе за динамизирање на извозот и поголема вклучување на стопанството во светските економски процеси.

Ќе се интензивира соработката со Меѓународниот трговски центар, со цел за промоција на македонското стопанство, а особено на неговите извозни можности.

Ќе се вршат промотивни активности во земјата и во странство за извозните потенцијали на македонското стопанство, со цел за позначајно зголемување на извозот.

Ќе се продолжи со унапредувањето на туристичко-информативната пропаганда во странство. За оваа цел, ќе се обезбедат средства во Буџетот на државата.

Ќе се остваруваат активности за отпочнување со работа на трговски претставници во нашите конзуларно-дипломатски претставништва.

Ќе се преземат мерки и активности за интензивно отпочнување на градба на слободни економски зони во Република Македонија.

Ќе се поддржуваат иницијативите на странските директни инвестиции кои се остваруваат во рамките на реализацијата на Пактот на стабилност.

Министерството за трговија ќе остварува активности за поорганизирано учество на фирми од земјата на распишаните меѓународни тендери за обнова и реконструкција на регионот, а особено на СР Југославија, односно Косово.

Ќе се интензивираат активностите за усогласување на националните стандарди и технички прописи на стоките со хармонизирани стандарди на Европската унија, со цел за надминување на техничките бариери во надворешно-трговската размена.

Ќе се остваруваат координирани активности врз програмска основа за усвојување на ISO стандардите.

Средствата што извозниците и увозниците ги издвојуваат во Министерството за трговија, врз програмски основи, првенствено ќе се насочат за презентација на извозните можности на македонската економија во одделни земји во светот.

3. Увозот ќе се остварува во рамките на утврдените пропорции во проекцијата на платниот биланс за 2000 година.

Со мерките на заштитната и девизната политика, приоритет ќе се даде на увозот на сировини, репроматеријали и опрема кои не се произведуваат во земјата, а се наменети за производство за извоз.

Увозот на стоки ќе се остварува со изострени критериуми за неговиот квалитет (задолжително поседување на документи за стандарди и атести) и обезбедени средства и инструменти за неговото плаќање, со цел за доследно спроведување на прописите во овој домен и намалување на присутните проблеми.

При одобрувањето на компензационите работи во странство, приоритет ќе се даде на увозот на стоки, кои се дефицитарни на домашниот пазар, стратешки суро-

вини и репроматеријали, основни прехранбени производи, како и на увоз на опрема која е во функција на зголемувањето за извозот на стоки.

Ќе се остваруваат активности со цел од 1 април 2000 година да почне да се применува новиот Царински закон и навремено ќе се подготват и донесат пропратните акти за негова операционализација.

Ќе се изврши ревизија на Царинската тарифа, со цел за нејзино усогласување со Хармонизираниот систем на Европската унија, а во согласност и со потребите и можностите на нашето стопанство.

Во 2000 година ќе се определи царински контингент за увоз на определени сировини, репроматеријали и опрема кои не се произведуваат во земјата, а се неопходни за остварување на процесот на репродукцијата. Истите можат да се увезат без плаќање царина или со плаќање царина, по стапка која е пониска од стапката определена со Царинската тарифа.

Ќе се врши соодветна заштита на домашното производство, особено на земјоделското, пред сè на растителното, како и на производите од прехранбената индустрија. За оваа цел, ќе се вршат сезонски ограничувања на увозот на одделни земјоделско-прехранбени производи.

4. Во 2000 година ќе се продолжи со политиката на стабилен девизен курс на денарот. Во услови на поголема понуда од побарувачката на девизи на девизниот пазар, интервенцијата на Народна банка ќе биде насочена кон откупување на вишоците на девизи, во обем кој ќе биде доволен да се спречи апресијацијата на денарот. Доколку пак, настане тенденција за депресијација на денарот, ќе се преземат интервенциони мерки на Народната банка, со продажба на девизи на девизниот пазар, како и соодветни мерки од монетарната политика.

5. Помошта што Република Македонија ќе ја добива од странство во вид на стоки во 2000 година, доколку е тоа можно да се договори со донаторите, ќе се насочи, пред сè, за увоз на сировини, репроматеријали и опрема за потребите на стопанството. Ќе се создаваат услови за целосна статистичка евиденција за пристигнатата помош од странство по намени и корисници.

Од одделни земји дојдатори ќе се користи финансиска помош за поддршка на платниот биланс.

Ќе се користи донација од USAID во износ од 22 милиони долари за Програмата за исплата на надоместокот за невработеност за стечајни работници и технолошки вишок.

Се очекува во 2000 година да се користат донации од одделни влади и институции за поддршка на проекти и тоа од: Владата на СР Германија за Проектот за заштита на Охридското Езеро, за водоснабдување и за отворање на нови работни места; Владата на Франција за водоснабдување; Владата на Јапонија за водоснабдување; од Владата на Република Кина – Тајван за водоснабдување; од Phage за изработка на физибилити студии за јавни инвестиции и друго.

6. Политиката на кредитно-финансиските односи ќе биде насочена кон селективно кредитно задолжување, во рамките на платно-билансните можности, зголемен прилив на странски директни инвестиции и други некредитни форми и редовно сервисирање на тековните обврски спрема странските кредитори.

Склучувањето на нови среднорочни и долгорочни заеми и кредити од странство, за кои државата ќе дава гаранција, ќе биде селективно, согласно со степенот на задолженоста и ликвидноста во плаќањата на земјата спрема странство.

Ќе се иницира постапка пред Парискиот клуб на доверители за ново репрограмирање на долгот, под поволни услови.

Со Светската банка ќе се настојува да се исполнат условите за склучување на заемот за поддршка на Проектот за структурните реформи на финансискиот сектор и на секторот на претпријатијата (FESAL II).

Во 2000 година ќе се користат кредити за: поддршка на малите и средни претпријатија од Меѓународната банка за обнова и развој (PSDL II) и од Владата на СР Германија; стоков кредит од Република Италија; за малите и средни претпријатија, за занаетчи и приватни фарми, како и комерцијален кредит за развој на приватниот сектор одобрен од Меѓународниот фонд за соработка и развој од Република Кина – Тајван и друго.

Министерствата пред да иницираат постапка за задолжување ќе го информираат Министерството за финансии и Министерството за развој и ќе побараат мислење дали тоа е во согласност со Проекцијата на платниот биланс за 2000 година. По добивањето на позитивно мислење, ќе се побара одобрение од Владата на Република Македонија за покренување постапка за задолжување.

Претпријатијата од јавниот сектор пред да иницираат постапка за задолжување треба да побараат мислење од Министерството за финансии и Министерството за развој. Доколку ова мислење е позитивно тие можат да пристапат кон постигнување на договори за користење на странски кредити и заеми.

Во 2000 година домашните правни лица ќе користат комерцијални и стоковни кредити за финансирање на увозот на енергетици, сировини, репроматеријали и опрема за производство на стоки и услуги. Исто така, ќе се користат финансиски кредити за изведување на домашни инвестициони првенствено извозно-ориентирани проекти и за увоз на опрема, енергетици, сировини и репроматеријали, наменети за производство на извоз, кредити за увоз на стоки од витално значење за населението, како и за откуп на земјоделски производи наменети за извоз.

Банките ќе можат краткорочно да се задолжуваат во странство заради премостување на сезонската неусогласеност на девизниот прилив и одлив.

Домашните правни лица и банките ќе можат да одобруваат кредити на странски лица за поттикнување на извозот на домашни производи и за унапредување на економските односи со странство, согласно со платно-билансните можности.

Во 2000 година ќе се подготви Стратегија за задолжување на Република Македонија на среден рок, во која ќе се согледаат можностите за користење на нови кредити, нивните намени и редовното сервисирање на долгот.

Ќе се интензивираат промотивно-пропагандните активности за привлекување на странски инвеститори, со цел за зголемување на приливот на капитал по основа на странски директни инвестиции, портфолио – инвестиции и засаднички вложувања во стопанството и по пат на концесии во јавниот сектор.

За покривање на финансиските потреби на платниот биланс се предвидува да се користат кредити од Светската банка, Европската унија и билатерални кредитори, како и по основа на донаторство.

7. Вкупните бруто девизни резерви со кои ракува Народната банка на Република Македонија, во согласност со Проекцијата на платниот биланс се предвидува и понатаму да се зголемуваат со цел да достигнат ниво од околу тримесечни покривања на увозот на стоки.

Зголемувањето на девизните резерви ќе се остварува со прилив на средства од приватизацијата на државниот капитал и користење на средства за поддршка на платниот биланс од Меѓународните финансиски институции и билатерални донатори.

Со Меѓународниот монетарен фонд ќе продолжат активностите за склучување на аранжман со кој ќе се поддржат структурните реформи и девизните резерви на државата.

Делот од девизните резерви на Република Македонија со кои се обезбедува минимум ликвидност во плаќањата спрема странство, за 2000 година се утврдуваат на ниво од едномесечен увоз, но не помалку од 150 милиони долари.

Висината на девизните резерви со кои ракуваат деловните банки ќе се утврди со посебна Одлука на Народната банка на Република Македонија, а во согласност со условите за обезбедување на тековната ликвидност на плаќањата спрема странство и предвидените пропорции на Платниот биланс на Република Македонија.

8. Тргувајќи од мерките за извршување на девизната политика за 2000 година се утврдува следнава

ПРОЕКЦИЈА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2000 ГОДИНА

– милиони долари

Тековна сметка	- 283.2
Трговски биланс (FOB)	- 468.8
Извоз	1322.6
Увоз (вклучува помошти)	1791.3
Услуги, нето	- 121.5
Доход, нето (вклучена и камата, нето)	- 60.0
Тековни трансфери, нето	367.0
Официјални	64.0
Приватни	303.0
Капитално-финансиска сметка	182.9
Директни и портфолио инвестиции (нето)	139.0
Други инвестиции (нето)	43.9
Заеми и кредити (нето)	100.9
Јавен сектор, нето	75.9
Користења	147.9
Отплати	72.0
Приватен сектор (нето)	25.0
Користења	70.0
Отплати	45.0
Средства на деловни банки (нето)	- 57.0
Грешки и пропусти и краткорочен капитал	60.0
Вкупен биланс	- 40.3
Финансирање	40.3
Нето девизни резерви (зголемување:-)	- 80.0

Бруто девизните резерви (зголемување:–)	– 79.0	Париски клуб на кредитори-репрограма	20.0
ММФ (нето промени)	– 1.0	Разидуален финансиски јаз	75.3
Финансиски гап	120.3	9. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2000 година.	
Очекувано финансиран	45.0		
IBRD		СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	
SSAC	15.0	Број 07-4767/1 29 декември 1999 година Скопје	
Засм за итна обнова	10.0		
		Претседател на Собранието на Република Македонија, д-р Саво Климовски, с.р.	

2002.

Врз основа на член 11 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.1999 година донесе

МАКРОЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2000 ГОДИНА

I. УСЛОВИ И ПРЕТПОСТАВКИ

Кризата во регионот, која имаше своја кулминација во првата половина од 1999 година во поголема или помала мера ќе има свое влијание врз состојбите и условите во кои ќе се остварува развојот и во 2000 година. Меѓутоа, гледано во глобал, реализацијата на Макроекономската политика за 2000 година се очекува да се остварува во поповолен домашен и надворешен амбиент од тој во 1999 година.

Имено, регионалната криза со најголем дел од неповолните влијанија врз стопанството и развојот воопшто е зад нас. За најголемиот број дејности, гранки и стопански субјекти условите во 2000 година ќе бидат поповолни од тие во 1999 година. Меѓутоа, на одделни сегменти последиците од настаните во регионот ќе се чувствуваат на подолг рок, а со тоа и во 2000 година, што заедно со влијанието од пренесените проблеми и ограничувачки фактори по разни основи, состојбите и условите и натаму ги прават сложени и тешки.

Во 2000 година ќе се влезе со дефинирани глобални правци, определби и мерки. Имено, на почетокот на годината се очекува да се донесат Програмата за развој на Република Македонија за периодот 1999-2003 година, Стратегијата на Република Македонија за вклучување во европските интеграциони процеси (економски и социјален дел), а веќе е донесена Стратегијата за извоз на земјата.

Владата на Република Македонија во 2000 година нагласено место ќе даде на заокружувањето на системската рамка што е во функција на пазарниот начин на работење. Во овој контекст ќе се извршат измени на одредени постојни решенија, а ќе се донесат и повеќе нови системски и други закони. Во 2000 година ќе се донесат, односно ќе се извршат измени на следните системски и други закони: Законот за спречување на корупцијата, Законот за спречување на перење пари; Законот за девизно работење; Законот за инвестициони фондови; Законот за стоковни резерви; Законот за мало стопанство; Законот за поттикнување на технолошкиот развој; Законот за смитирање на државни хартии од вредност; Законот за издавање

и тргување со хартии од вредност; Законот за добивка на корпорациите; Законот за даночна администрација; Законот за работни односи; Законот за борба против монополите, а ќе се извршат измени и дополнувања на повеќе закони и тоа: Законот за Народна банка на Република Македонија; Законот за банки и штедилници; Законот за извршна постапка, Царинскиот закон; Законот за царинска тарифа; законите од даночната сфера; Законот за социјална заштита; Законот за здравствена заштита; Законот за пензиско-инвалидско осигурување; Законот за стечај; Законот за денационализација; Законот за земјоделско земјиште; Законот за градежно земјиште; Законот за национални регистри; Законот за преземање и др.

Со цел стопанските субјекти да работат во познати услови на стопанисување уште на стартот на годината, најголемиот број од прописите и актите што се во функција на реализација на целите и задачите на макроекономската политика ќе се донесат паралелно со нејзиното донесување или пак веднаш потоа.

Исто така, ќе се донесат повеќе системски закони и други прописи со кои ќе се зголеми правната сигурност на инвестициите, заштита на доверителите и ќе се поедностави постапката за малите и средните претпријатија. Очекуваниот влез на повеќе стратешки инвеститори во домашни фирми ќе ги даде соодветните ефекти.

Надворешното опкружување се очекува да биде поповолно. Во функција на порелаксиран надворешен амбиент посебна ангажираност ќе се обезбеди во збогатување на економските односи со другите земји, а посебно одржување на добри односи со сите соседни земји. Од надворешен аспект поволно влијание се очекува од склучените нови спогодби и договори за економска соработка, проширување на пазарите со нови спогодби за слободна трговија (Турција, Бугарија), а се очекува вакви спогодби да се склучат и со други земји.

Обновата на регионот и во тие рамки можностите што се создаваат со вклучувањето во реализацијата на одделни проекти (Пактот за стабилност и сл.) ќе овозможат зголемена стопанска активност за поголем број стопански субјекти од земјата. Оценетите движења на светската економија, а во тие рамки и на земјите на ЕУ, како наш најголем партнер, исто така одат во прилог на очекуваниот порелаксиран надворешен амбиент во 2000 година.

Во 2000 година се очекуваат ефекти од спогодбите за слободните економски зони, чија конкретна имплементација ќе придонесе за позабрзан развој и зголемен извоз и вработеност.

Ќе се засилат активностите за повисок степен на соработка со земјите на Европската Унија, САД и другите развиени земји, пред сè во поглед на зголемување на квотите за извоз на одделни клучни производи за земјата и намалување на протекционистичките мерки (текстил, железо и челик, вино, јагнешко месо).

Меѓутоа, во 2000 година развојот ќе се соочува со подолгорочно присутните проблеми, иако не во таква изострена форма, како во 1999 година.

Покрај ова, остварувањето на макроекономската политика во 2000 година ќе биде детерминирано од бројни ограничувачки фактори. Ниското ниво на извозот на стоки и услуги ќе биде сериозен ограничувачки фактор врз порастот на производството, како од аспект на пласманот, така и заради високниот дефицит. Исто така, одредено неповолно влијание ќе има и зголемениот импут од порастот на цените на нафтата на меѓународниот пазар, а особено врз конкурентската способност на извозот.

Врз стопанската активност во наредната година ограничувачко влијание ќе има и подолгорочно присутната неликвидност, вкупно и по одделни стопански субјекти.

II. МАКРОЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА ВО 2000 ГОДИНА

Основни задачи

Поаѓајќи од досега остварените резултати и актуелните состојби на полето на макроекономската рамнотежа и стабилност и спроведувањето на структурните реформи, а имајќи ги во вид проблемите со кои се соочува развојот, очекуваните екстерни и интерни услови, како и оценетите други можности и претпоставки, основни задачи на макроекономската политика и политиката на структурни реформи во 2000 година се:

(1) Создавање на услови и претпоставки за нормализирање на тековите на производството, јакнење на порастот на бруто домашниот производ вкупно и по одделни дејности и гранки и врз таа основа зголемување на бројот на вработените и намалување на лицата кои бараат работа, пораст на извозот на стоки и услуги и подобрување на стандардот на населението. За реализирање на оваа цел се очекува активно вклучување на стопанските субјекти од земјата во обновата на регионот, успешно остварување на Програмата за рестартирање на индустриските капацитети; отворање на фронт на инвестициони зафати, пред сè во малите бизниси и малите и средни приватни претпријатија, преку зголемено ангажирање и мобилност на домашната акумулација, прилив на странски капитал по разни основи; реструктурирање, ревитализација, модернизација и финансиска консолидација на постојните капацитети; како и институционализација на економските односи со странство. Сврзано со ова, ќе се остваруваат континуирани и поагресивни промотивно-пропагандни активности на извозот и инвестициите.

(2) Создавање на услови да се одржи макроекономската рамнотежа и стабилност и таа во поголема мера да се темели врз зголемена домашна понуда, која ќе биде на повисоко ниво и на потрајни основи. За остварување на оваа цел: паралелно со создавањето услови за одржување на трендот на пораст на производството и услугите, ќе се продолжи со одреден степен на контрола на агрегатната потрошувачка. Ова ќе се остварува преку усогласување на платите со движењето на трошоците на живот и реалните можности, освен платите на субјектите со доминантно приватен капитал; на повисоко ниво одржана фискална консолидација; одржување на стабилност на домашната валута.

(3) Обезбедување нагласен прогрес на реформите како основен услов претходните две задачи да добијат трајни основи, при што посебен акцент се дава на: ревидирање на постојните нормативни решенија; постприватизационо реструктурирање на претпријатијата и нивно финансиско консолидирање, довршување на приватизацијата во агрокомплексот и другите субјекти чија приватизација е во тек или се уште не е започната, контрола на досега извршените приватизации кај одделни субјекти; забрзување на продажбата на државниот капитал; дефинирање на стратешките инвеститори во приватизираните претпријатија; приватизација, продажба или ликвидација на загубарите. Во банкарскиот сектор приватизацијата се повеќе ќе се темели врз влез на стратешки инвеститори, наместо врз приватизираните комитенти, зајакнување на процесот на здружување и врз таа основа побрза нивна консолидација, а ќе се отвори процес на зголемена конкуренција во овој сектор и врз таа основа намалување на високите маржи во рамките на каматните стапки.

Политика на доходи

а) Плати

Политиката на плати во 2000 година ќе биде во функција на одржување на макроекономската стабилност, заради што дел од вработените и натаму ќе прима плати со ограничување.

За оваа цел ќе продолжи важењето на Законот за плати, при што платите на вработените во економскиот и нееекономскиот сектор ќе се исплатуваат согласно важечките законски одредби и Колективните договори. Масата на платите на вработените во државната управа ќе се димензионира на ниво од 1998 година. Врз ефектите од реформата на јавната администрација ќе се создаваат услови за диференциран пристап и зголемена мотивираност на вработените, согласно придонесот во работењето.

б) Цени

Во 2000 година ќе се продолжи со глобалната политика на слободно формирање на цените, при што ќе се применува одреден вид на контрола на цените само на мал број производи и услуги кои се од значење за стандардот на населението и кои имаат одредена монополска положба на пазарот. Годишната инфлација (декември/декември се проектира на 3,6% (просечно месечно пораст од по 0,3%), а нивото, гледано јануари/декември 2000 година во однос на јануари/декември 1999 година се проектира во висина од 4%).

Со примената на режимот на непосредна контрола во 2000 година ќе се формираат цените на: брашното “тип 500” и лебот од тоа брашно од 600 грама; превозот во железничкиот сообраќај; ПТТ услугите - освен услугите на јавната мобилна телефонија кои не се остваруваат преку стационарната мрежа; производството и дистрибуцијата на сурова вода; производството и дистрибуцијата на водата за пиење; прочистувањето и одведувањето на отпадните води - освен

колекторите; изнесувањето смет; погребните услуги, вклучувајќи ги и трошоците за погребно место и закупот на тоа место; премните за задолжително осигурување на моторните возила.

Формирањето на цените на електричната енергија, нафтените деривати, дистрибуцијата на природен гас, дистрибуцијата на топлотна енергија и искористувањето на геотермалните води ќе се формираат во согласност со Методологијата за формирање на цените на одделни видови енергија. За вака формираните цени ќе одлучува комисија што за оваа цел ќе биде формирана од Владата.

Во цената на електричната енергија ќе се вгради развојна компонента согласно договорот за кредит, со кој ќе се обезбедуваат средства за враќање на кредитите земени за градба на електроенергетски објекти.

Под режим на известување ќе се опфатат цените на: пастеризираното кравјо млеко; производството на лекови и фармацевтски хемикалии (готови лекови за хумана употреба); станарината; превозот на патници во градскиот и приградскиот сообраќај; дистрибуцијата на учебниците за основно и средно образование; посебниот надомест што ќе се плаќа при регистрација на друмските моторни возила; како и провизиите на платниот промет.

Во случај на поголемо нарушување на пазарот кај одреден вид производ, односно услуга, што е од витално значење за животот на населението, кој е под режим на слободно формирање, истиот, привремено, може да биде ставен под режим на одреден вид на контрола.

Ќе се донесе нов тарифен систем за продажба на електрична енергија, со кој ќе се уредат односите на цените на овој енергент, по одделни категории потрошувачи.

Кај одделни производи и услуги, чии цени се под режим на непосредна контрола, а се формираат на ниво на општина, доколку позначајно заостанат во однос на просечната цена на тие производи, односно услуги, ќе се врши постапно елиминирање на диспаритетите.

Ќе се продолжи со пропишување заштитни цени на одделни земјоделски производи и тоа за: пченицата и за ситнолисниот ориенталски суров тутун.

Во формирањето на заштитните цени ќе се земаат во предвид условите во кои тие се произведуваат во земјата и особено, висината на светските цени на тие производи.

За 2000 година ќе се изготват стоковни биланси за основните земјоделски и прехранбени производи врз основа на кои ќе се утврди недостигот, односно вишокот од истите во функција на предлагање и преземање мерки за обезбедување поусогласени односи на понудата и побарувачката на овие производи.

Фискална политика

Во 2000 година ќе продолжи политиката на побавен пораст на приходите за јавни расходи во однос на растот на бруто домашниот производ. При тоа учеството

на приходите за јавна потрошувачка ќе се намали за 0.7 процентни поени и ќе изнесува 35.0% од бруто домашниот производ. Истовремено ќе се обезбеди врамнотежено буџетско финансирање кај сите корисници на средства за покривање на јавните расходи во земјата. Дефицитот во висина од околу 4 милијарди денари, кој се очекува во буџетот на Република Македонија по основ на доспеани обврски по користени кредити од странство, ќе се покрие со користење средства од меѓународни финансиски институции.

За обезбедување на предвидената фискална политика во 2000 година ќе се извршат измени во системот на даноците. Притоа, ќе се воведе данок на додадена вредност кој од 1 април ќе го замени данокот на промет на производи и услуги, што ќе услови и измена на Законот за акцизи, со цел негово прилагодување кон данокот на додадена вредност.

Ќе се изврши промена на методологијата за утврдување на малопродажната цена на нафтените деривати, со што ќе се обезбедат релативно стабилни приливи на приход по основ на акцизи во идната година.

Фискалната политика во 2000 година ќе биде насочена кон натамошно зголемување на ефикасноста на даночната администрација во наплатата на даноците, со цел намалување на евазијата на приходите.

Заради натамошно остварување на одржлив фискален дефицит во 2000 година ќе се обезбедува намалување на расходите за јавни потреби. Покрај ова, со буџетот на земјата во идната година ќе се поддржуваат реформските и развојните активности.

Со буџетот на земјата за идната година ќе се обезбеди маса на плати и надоместоци приближно еднаква на нивото од 1998 година. Со цел да се обезбеди рационализација на буџетските расходи и поттикнување на процесот на реформи во јавната администрација, за оваа цел ќе се изготви Програма за реформа на јавната администрација за 2000 година. За реализација на овој проект во буџетот за идната година се обезбедени средства во висина од 2% од вкупните расходи на буџетот.

Исто така, од вкупно планираните расходи на буџетот 3,2% ќе се насочат за реформата во секторот на претпријатијата.

Развојната функција на буџетот ќе се остварува, пред сè, преку капиталните расходи кои ќе се насочат кон учество во финансирање на проекти, (железница, патишта), поддршка на развојот на земјоделското производство, изградба на водоводи, поттикнување на развојот на стопански недоволно развиевите подрачја и поддршка на малите и средните претпријатија (преку програмите за преквалификација).

За поддршка на монетарната политика од буџетот на Република Македонија ќе се пренесат депозити во Народната банка на Република Македонија во висина од 1300 милиони денари на годишно ниво.

За поддршка на социјалната политика во наредната година, ќе се обезбедат средства за покривање на зголемените трошоци за заштита на социјално

загрозеното население, трансферите кон Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и трансфери за невработени поради структурни реформи.

Растоварувањето на јавната потрошувачка се очекува да се оствари и преку намалување на буџетите на социјалните фондови. За оваа цел, во Фондот за здравствено осигурување во 2000 година ќе продолжат активностите сврзани со реформските зафати, а во тие рамки и рационализација на трошоците. Во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, зголемените расходи по основ на реформите во стопанството и јавната администрација ќе се обезбедат преку трансфери од буџетот на Републиката како и со средства од приватизација. За обезбедување на зголемениот обем на расходи во Заводот за вработување, исто така, ќе се обезбедат средства од буџетот на Републиката.

Со цел зголемување на ефикасноста и рационалноста во трошењето на средствата за невработените и социјално загрозените семејства: ќе се обезбеди уточнување на евиденцијата на лицата; ќе се елиминираат примањата врз основа на фиктивни податоци; ќе се заостри контролата; и ќе се воведат ригорозни казни за неточна документација, како за органите кои ја издаваат, така и за граѓаните кои ја презентираат.

Монетарна политика

Монетарната политика во 2000 година се очекува да биде порелаксирана од таа во 1999 година, во функција на остварување на општите цели на макроекономската политика. При тоа, преку оптимално дозирање на понудата на пари и кредити ќе се настојува да се поддржи реализацијата на предвидениот економски раст, без да се поремети повеќегодишната стабилност на цените.

Во 2000 година се очекува зголемена реална побарувачка на пари и повисок степен на монетизација на македонската економија.

Порастот на реалната побарувачка за пари во 2000 година се очекува да изнесува 3,5%, а номиналниот пораст на понудата на пари (монетарен агрегат M1) од 13,6%.

Ќе продолжи ориентацијата кон пазарни инструменти на монетарно регулирање. Во таа насока во 2000 година ќе се изврши динамичко укинување на кредитните лимити, при што ќе се продлабочи пазарот на благајнички записи и други хартии од вредност.

Во 2000 година вкупните кредити на банките, одобрени на субјекти на недржавниот сектор ќе можат да се зголемат за 6.162 милиони денари, или за близу 18%, што ќе биде во функција на подинамичен стопански раст.

Ќе се изврши стандардизирање на роковите на одржување и на достасување на благајничките записи, со што ќе се овозможи формирање на цената на записите на конкурентски основи.

Каматните стапки и во 2000 година ќе претставуваат основен оперативен инструмент на монетарната политика. Умереното пазарно намалување на каматните стапки на пазарот на пари ќе се поддржува со посредни мерки на

економската политика, пред сè, со поголема афирмација на пазарот на пари. Ваквиот тренд се очекува да продолжи и како резултат на политиката на стабилен девизен курс на денарот, релативно ниската стапка на инфлација, ефектите од продажбата на Стопанска банка, зголемената понуда на девизи на девизниот пазар и др.

Во 2000 година се очекува вишок на понуда над побарувачка за девизи, пред сè, по основ на капитални приливи (донации и странски инвестиции). Нето вишокот на девизи е проектиран на 55,4 милиони долари. Откупот на девизи ќе биде поддржан со пренос на депозити од државата кај централната банка во износ од 1,3 милијарди денари. Со тоа предвидениот пораст на примарните пари ќе биде во функција на поддршка на кредитната активност на банките.

Надворешен сектор

Активностите во доменот на надворешниот сектор во 2000 година ќе бидат насочени кон: создавање услови за динамизирање на извозот и остварување на поусогласени односи во стоковната размена со странство, зголемување на девизниот прилив по основ на извоз на стоки, услуги и други основи, редовно извршување на тековните обврски спрема странство, селективно кредитно задолжување во рамките на платнобилансните можности, влез на странски директни инвестиции, одржување на стабилноста на курсот на денарот и зголемување на девизните резерви.

Зголемувањето на извозот на стоки и другиот девизен прилив ќе се остварува преку: политиката на курсот на денарот, политиката на поттикнување на извозот, политиката на заштита на домашното производство, политиката на кредитно-финансиски односи со странство, политиката на унапредување на стопанската и другите видови на соработка со одделни земји и економски интеграции.

Унапредувањето на извозот ќе се остварува со индиректни економски мерки, а пред сè, преку политика на враќање на царини на увозните сировини и репроматеријали за производството наменето за извоз. По исклучок ќе се обезбеди директно поттикнување на извозот на одделни земјоделско-прехранбени производи, кои се сретнуваат со протекционистички мерки и проблеми при извозот од објективна природа.

За остварување на поголем девизен прилив ќе се изострат критериумите при одобрување на извоз на стоки преку компензациони и други специфични работи во странство.

Ќе се интензивираат активностите за склучување договори за слободна трговија со земјите членки на ЕФТА, Романија, Албанија, Босна и Херцеговина, Украина и др.

Ќе се обезбедува доследна имплементација на потпишаните договори за слободна трговија со Република Турција и Република Бугарија.

Ќе се извршат измени и дополнувања на спогодбите за слободна трговија со Република Словенија, Република Хрватска и СР Југославија, со цел усогласување со

принципите на Светската трговска организација и нивно поуспешно функционирање.

Ќе се настојува да се постигнат договори за економска и трговска размена со одделни земји кои се значајни партнери на Република Македонија, со кои тоа досега не е направено.

Ќе се интензивираат активностите за прием на Република Македонија во Светската трговска организација, што ќе придонесе за динамизирање на извозот и поголемо вклучување на стопанството во светските економски процеси.

Ќе зајакнат промотивните активности за извозните потенцијали на македонското стопанство, со цел позначајно зголемување на извозот. Во функција на ова, покрај другото, ќе се продлабочи соработката со Меѓународниот трговски центар, ќе се обезбеди приоритет врз програмски основи во насочувањето на средствата што ги издвојуваат извозниците и увозниците, а ќе се користат и сите можни форми на презентација (интернет и сл.).

Ќе отпочнат преговори за склучување на нов договор за извоз на текстилни производи во САД. Ќе се настојува нереализираните квоти за извоз на текстилни производи во САД, поради регионалната криза во 1999 година, да се пренесат во 2000 година.

Ќе се овозможи извоз на текстилни производи во САД над договорените квоти, доколку сировините се набавуваат од таа земја.

Ќе се создаваат услови и претпоставки за интензивно отпочнување со градба на слободни економски зони во Република Македонија.

Ќе се поддржуваат иницијативите на странските директни инвестиции кои се остваруваат во рамките на реализацијата на пактот за стабилност. За оваа цел ќе се подготви листа на приоритетни проекти од земјата. Таа ќе биде основа за подготвување на приоритетни листи на проекти од интерес на Република Македонија, Република Албанија и Република Бугарија.

Ќе се обезбедува поорганизирано учество на фирмите од земјата на распишаните меѓународни тендери за обнова и реконструкција на регионот, а особено СР Југославија, односно Косово.

Ќе продолжи и интензивира процесот на усогласување на националните стандарди и технички прописи на стоките со хармонизирани стандарди на Европската Унија. За оваа цел, ќе се донесат нови закони со кои ќе се регулираат прашањата во областа на стандардизацијата, метрологијата, акредитацијата и техничките барања за производите со што ќе се создаваат предуслови во производството да се применуваат стандардите и техниките кои се користат во земјите од Европската Унија и другите високо развиени земји. Истовремено, ќе се создаваат и потребните услови за основање, техничко опремување и кадровско екипирање на националните тела за стандардизација и акредитација, како независни јавни установи и на органот надлежен за метрологија.

Увозот ќе се остварува во рамките на утврдените пропорции во Проекцијата на платниот биланс за 2000 година. Со мерките на заштитната и девизната политика, приоритет ќе се даде на увозот на сировини, репроматеријали и опрема кои не се произведуваат во земјата, а се наменети за производство за извоз, како и за рестартираните капацитети со Програмата.

Увозот на стоки ќе се остварува врз доследна примена на критериумите за неговиот квалитет (задолжително поседување на документи за стандарди и атести) и обезбедени средства и инструменти за неговото плаќање.

При одобрувањето на компензационите работи во странство, приоритет ќе се даде на увозот на стоки кои се дефицитарни на домашниот пазар, стратешки сировини и репроматеријали, основни прехранбени производи, како и на увоз на опрема која е во функција на зголемувањето на извозот на стоки.

Навремено ќе се подготват и донесат пропратните акти за операционализација на новиот Царински закон, со што ќе се создадат услови и претпоставки за негова примена во 2000 година.

Ќе се изврши ревизија на Царинската тарифа, со цел нејзино усогласување со Хармонизираниот систем на Европската унија, а во согласност и со потребите и можностите на нашето стопанство.

Народната банка на Република Македонија со интервенционата политика ќе настојува да ја одржува стабилноста на курсот на денарот.

Со политиката на кредитно-финансиските односи, ќе се обезбедува селективно кредитно задолжување, во рамки на платно-билансните можности, зголемен прилив на странски директни инвестиции и други некредитни форми и редовно измирување на тековните обврски спрема странските кредитори. За таа цел, ќе се подготви Стратегија за задолжување на Република Македонија на среден рок, во која ќе се согледаат сегашните состојби, редовното сервисирање на долгот и можностите за користење на нови кредити.

Ќе се создадат претпоставки за постигнување на аранжман со Светската банка и со Меѓународниот монетарен фонд со кој ќе се поддржат структурните реформи.

Ќе се интензивираат промотивно-пропагандните активности за привлекување на странските инвеститори, со цел зголемување на приливот на капитал по основ на странски директни инвестиции, портфолио инвестиции и заеднички вложувања во стопанството и по пат на концесии во јавниот сектор.

Девизните резерви со кои ракува Народната банка на Република Македонија ќе се користат за интервенции на девизниот пазар во согласност со монетарната политика заради одржување на стабилноста на курсот на денарот, како и за одржување на општата ликвидност на плаќањата на земјата спрема странство.

Реален сектор

Во 2000 година нагласено место ќе се даде на мерките на макроекономската политика со кои ќе се создаваат услови и претпоставки за обезбедување здрав и

силен реален сектор, преку одржување и јакнење на интензитетот на пораст на производството и услугите и на бруто домашниот производ. За остварување на оваа цел ќе се отвори широк фронт на инвестициони зафати, пред сè, во малите бизниси и малите и средни приватни претпријатија; реструктурирање, ревитализација, техничко-технолошка модернизација и финансиска консолидација на постојните капацитети во рамките на Програмата за рестартирање на индустриските капацитети, при што посебно треба да се оствари интензивно реструктурирање на македонските извозници, зајакне процесот на институционализација на економските односи со странство и друго. Сврзано со ова посебен приоритет ќе се даде на активностите сврзани со зголемено ангажирање и мобилност на домашната акумулација, а ќе се остварат и агресивни промотивни активности за зголемен прилив на странски капитал по разни основи.

Со цел поинтензивен развој на малите и средни претпријатија и претприемништвото, како двигател на стопанскиот развој на Република Македонија ќе се создаваат услови и претпоставки за нивна афирмација.

Ќе се врши континуирано ревидирање на легислативата со цел за поефикасно работење на трговските друштва, а во тие рамки и на малите и средни претпријатија.

Ќе се ревидираат постојните и ќе се донесат нови закони во областа на занаетчиството и задругарството со што ќе се поедностави постапката за отпочнување со вршење стопанска дејност од страна на поединци (семејни бизниси).

Националната Агенција за развој на малите и средни претпријатија - НЕПА, кадровски и финансиски ќе зајакне. Во најкус можен рок, најдоцна во првите месеци на 2000 година, ќе се дооформат и ќе почнат да функционираат сите регионални центри во земјата за поддршка на развојот на малите и средни претпријатија.

Ќе се остварат активности за воспоставување на т.н. бизнис мрежа, со која се обединуваат цели групи на малите и средни претпријатија со комплементарни производни програми, заради нивно оспособување за успешна конкуренција, полесно воспоставување на субконтракторски односи со големите претпријатија и опстанок на пазарот.

Ќе се воспостават нови деловни инкубатори со анимирање на локалните власти, локалните големи претпријатија, локалните одделенија на Стопанската комора на Македонија и други субјекти, заради искористување на слободните деловни простори во општините, во претпријатијата, искористување на опремата која што не е во функција, преквалификација на невработените и помагање на процесот на формирање на нови микро и мали бизниси.

Во 2000 година ќе продолжи реализацијата на веќе договорените кредитни линии со поволни услови и тоа: Кредитот од Владата на Италија во износ од 24,6 милиони ГМ, Кредитот од СР Германија преку KfW во износ од 13 милиони ГМ и кредитот од Република Кина во износ од 12 милиони САД долари. Истовремено, ќе продолжи и реализацијата на микро-кредитната линија за поддршка на малите бизниси која се остварува преку Програмата ФАРЕ.

Ќе продолжи ангажирањето за обезбедување на нови поволни кредитни линии од меѓународните финансиски институции наменети за поддршка на малите и средни претпријатија, согласно платно-билансните можности на земјата. Овие средства ќе се пласираат преку комерцијалните банки, со цел да се осигура економска ефикасност и профитабилност на идните проекти и да се обезбеди транспарентност при нивното алоцирање.

Ќе се врши промоција на малите и средни претпријатија и ќе се овозможуваат контакти на малостопанственици од земјата со партнери од странство.

Техничката помош од странство за обука на претприемачите ќе биде контролирана од едно место а потоа користена во согласност со потребите на претприемачите. Притоа, ќе се зголеми учеството на домашните консултантски фирми со цел нивно поголемо вклучување во развојот на малите и средни претпријатија.

Ќе се создаде “Едношалтерски систем” (One step forum) за регистрација на претпријатија, што ќе им овозможи на домашните и странските бизнисмени на едно место да можат да ги завршат сите формалности и тоа по пат на еден унифициран формулар што ќе се употребува во сите јавни институции инволвирани во процесот на регистрацијата. Времетраењето за комплетирање на сите потребни формалности треба да се намали на две недели.

Во 2000 година во земјоделството ќе се води политика кон позначајни структурни промени, односно поголема застапеност на преработка на примарните сировини според потребите на домашната индустрија, странските партнери и за динамизирање на извозот.

Ќе се продолжи со политика на соодветна заштита на домашното производство и на земјоделско-прехранбените производи.

За поттикнување на развојот на земјоделството ќе се преземат мерки во областа на поделството, сточарството, лозарството и овоштарството за која цел ќе се донесе годишна Програма за поттикнување на развојот на земјоделството. Програмата ќе биде поддржана со средства од Буџетот на државата во износ од 244 милиони денари.

Со средствата од Буџетот и понатаму ќе се поддржува здравствената заштита на животните од заразни и паразитарни болести во износ од 167 милиони денари, како и заштитата на растенијата од штетници. За уништување на штетен дивеч од Буџетот ќе се насочат 1,5 милиони денари.

Во 2000 година ќе се продолжи со активностите за обележување на добитокот во Република Македонија, што е неопходен услов за извоз на јагнешко месо во земјите на Европската Унија. За оваа цел во Буџетот на Републиката се предвидени 32 милиони денари.

Со средствата од Буџетот во висина од 30,0 милиони денари ќе се финансира пошумување на годините и заштита на шумите преку Програма за пошумување.

Со Програмата за инвестиции во земјоделството со средства од Буџетот во висина од 94 милиони денари ќе се финансираат три проекти:

- Рехабилитација на хидросистеми во Република Македонија;
- Рурален развој на јужните и источните региони во Република Македонија;
- Поддршка на индивидуалните земјоделци.

Ќе се продолжи со реализација на Програма за ревитализација на селата за која цел во Буџетот се предвидени средства во висина од 20,0 милиони денари.

Инвестиции

Остварувањето на поинтензивна инвестициона активност и создавање на услови за реструктурирање во наредната година ќе се остварува преку создавање на услови за поголемо користење на домашна акумулација и мобилизација на домашното штедење, како и со користење на странски капитал, пред се преку концесии, директни вложувања, заеднички вложувања, портфолио инвестиции и други некредитни форми на финансирање.

Во 2000 година ќе се создаваат нормативни и други услови за поинтензивна инвестициона активност во приватниот сектор на комерцијалното стопанство, особено во индустрискиот сектор, земјоделството и малиот бизнис. Едновременно, ќе продолжи реализацијата на отпочнатите проекти од јавниот сектор, а градбата на нови ќе зависи од обезбедената финансиска конструкција.

Приватните претпријатија ќе бидат основни носители на инвестиционата активност кај што инвестициите остваруваат највисока ефикасност. Во 2000 година приоритет ќе се даде на производството кое е извозно ориентирано и во поголема мера се потпира на достигнувањата на науката и на техничко-технолошкиот прогрес. Со техничко-технолошкиот развој ќе се осовременат технолошките процеси и ќе се придонесе за реструктурирање на производството кон повисоки фази на преработка.

Истовремено, ќе се врши временна заштита на новите производи, како и поттикнување на развојот на нови производи и услуги.

Во 2000 година понагласено ќе се поддржува растот на инвестициите со средства од Буџетот за која цел значајно ќе се зголеми учеството на ставката за капитални инвестиции во вкупните расходи на Буџетот.

Во *јавниот сектор* врз приоритетни основи ќе се изврши рационализација и операционализација на Програмата за инвестирање во јавниот сектор на Република Македонија. Инвестирањето во јавниот сектор ќе се остварува со сопствени средства на инвеститорите, средства од буџетот, преку концесии, директни странски вложувања, заеднички вложувања, донации, како и со поволни странски кредити кои ќе бидат обезбедени во текот на годината, имајќи го предвид степенот на задолженост на земјата.

Ќе се продолжи со користење на институтот концесија во областите од јавниот сектор што се од интерес на Владата и го привлекуваат интересот на инвеститорите од земјата и од странство. Сврзано со ова, ќе се поддржува реализацијата на повеќе студии за дооформување на потребната техничка, аналитичка и тендер - документација.

Во 2000-та година инвестиционите активности посебно ќе бидат насочени кон: довршување на изградбата на патниот правец со автопатско решение Скопје - Тетово и автопатската делница Стоби - Демир Капија; доизградбата на ХЕ "Козјак"; ревитализацијата на хидроелектраните; дооформувањето на диспечерскиот центар и набавка на опрема за дистрибутивната мрежа; изградбата на 400 KV далекувод Дуброво - Штип - граница со Република Бугарија; започнување на изградбата на автопатската делница Демир Капија-Гевгелија и обиколката на градот Скопје (со автопатско решение); како и започнување со реализацијата на нови проекти во согласност со обезбедените средства за нивна реализација.

Ќе продолжат интензивните активности на реализација на десетте инвестициони проекти од јавната инфраструктура што се финансираат со неповратна финансиска помош од 10,5 мил. САД долари од Владата на Република Кина.

Ќе продолжат активностите сврзани со реализацијата на проектот за изградба на термоелектрична гасна централа во комбиниран циклус за когенеративно производство на електрична и топлинска енергија, во Скопје.

Во 2000 година со финансиската неповратна помош на Владата на СР Германија во вкупен износ од 39 милиони германски марки ќе отпочнат активностите сврзани со непосредна имплементација на проектот за водоснабдување "Студенчица" и проектот "Еколошка заштита на Охридското Езеро", а ќе се интензивираат активностите сврзани со реализацијата на проектот "Придружни мерки за отворање на нови работни места преку активности на подобрување на комуналната инфраструктура во Република Македонија" кој ќе се реализира со финансиска помош во висина од 16,0 милиони германски марки од Владата на СР Германија.

Ќе се интензивираат активностите сврзани со одобрување на поволниот "ЈЕН" кредит од Владата на Јапонија за изградба на првата фаза на ХС "Злетовица".

Во секторот за наводнување со обезбедените средства од Буџетот на државата, неповратна финансиска помош од Владата на Холандија и кредитот од Светската банка ќе се продолжи со реализацијата на проектот за рехабилитација и реструктурирање на ХМС "Брегалница", ХМС "Тиквеш", ХМС "Радиовце-Бистрица", ХМС "Гостиварско поле" и ХМС "Бањичко поле", согласно предвидената динамика.

Со цел унапредување на можностите за привлекување странски директни инвестиции во Република Македонија, во 2000 година активностите главно ќе бидат насочени кон дореализација на насоките и мерките содржани во "Програма за поттикнување на инвестициите, со посебен осврт на привлекувањето странски директни инвестиции". Имено, во насока на реорганизација на процедурите и институциите за основање и за регистрација на трговските друштва, ќе се финализираат активностите на Комисијата за поедноставување на формалностите (КОПОФО) за целосна имплементација на "едношалтерскиот систем".

Заради поедноставување и измена на законската регулатива за вклучување на трговските друштва во прометот како и заради создавање регулатива компатибилна на онаа од Европската Унија, а сè со цел креирање позитивна клима за странско инвестирање, во текот на идната година ќе се донесат повеќе законски акти. Зголемен прилив на странски инвестиции во 2000 година се очекува и преку отворање на слободни економски зони.

Заради имплементација на Законот за слободни економски зони, во текот на 2000-та година ќе биде формирана и Дирекцијата за слободни економски зони, а ќе се создаваат и други услови и претпоставки.

Заради поттикнување и промоција на пронаоѓаштвото и инвентивниот труд ќе се формираат иновациони центри и технолошки паркови, со чија активност ќе бидат опфатени поттикнувачки и промотивни активности и помош на пронаоѓачите на повисоко стручно ниво. Ќе се обезбеди и поддршка на процесот на трансферирање на новите научни сознанија и технологии во новоформираните мали и средни претпријатија.

Заради поттикнување на пронаоѓаштвото и примена на патентите и индустриските дизајни во практиката, а со цел зголемување на нивото на технолошки развој во државата, ќе се превземат мерки кои ќе го интензивираат процесот на инвестирање во примена на нови технологии преку аплицирање на пронајдоците/патентите и индустриските дизајни пријавени/регистрали за територијата на Република Македонија и нивна соодветна индустриска заштита. За остварување на оваа цел се предвидува основање на Центри за промоција на пронаоѓачката дејност (Пронаоѓачко-промотивни центри) преку кои: ќе се поттикнува и промовира инвентивниот труд и пронаоѓаштвото, ќе се дава помош при заштита на правата од индустриската сопственост, истражувањето на пазарот, изработката на бизнис планови и при воспоставување на деловни контакти; а ќе се основа и Центар за технолошко набљудување, заради следење на развојот на најновите технолошки движења и давање на услуги на заинтересирани домашни и странски субјекти.

Со цел зајакнување на институционалната поставеност на странски директни инвестиции во Македонија, во текот на идната година Одделението за промоција на инвестициите во Министерството за развој кое функционира како единствена институција (ONE STOP SHOP) ќе прерасне во Центар за инвестициона промоција.

Основна функција на овој Центар ќе биде исполнување на барањата на пазарната економија и задоволување на потребите на странските и домашните инвеститори. Истовремено, новоформираниот Центар кој ќе биде самостоен во својата работа, ќе покрива широк спектар на активности и ќе има јака поддршка од Владата на Република Македонија, реализирана преку Министерството за развој. Активностите на Центарот за инвестициона промоција ќе бидат во насока на зголемување на приливот на странски директни инвестиции преку градење имиџ на земјата, генерирање на инвестициите, јакнење и усовршување на услугите на инвеститорите, анализа и истражување на инвестициите.

Во рамките на Министерството за развој ќе се формира Одделение за индустриска политика, заради ревитализација на индустриските капацитети; влез на нови технологии; усмерување на индустрискиот развој во високопроизводни и високопрофитабилни дејности; зајакнување на координацијата и соработка со странски институции за истражување и развој и финансиски центри и фондации во извршувањето на инвестиционите проекти.

Исто така, континуирано ќе се продолжи со промотивните активности за претставување на земјата како поволна бизнис дестинација за странските инвеститори. Како позначајни можат да се издвојат: организирање "Форум на инвеститори"; подготовка и промоција на "Водичот за инвестирање во Република Македонија"; и "Каталогот за профилот и можностите кои ги нуди слободната економска зона"; промоција и презентација на земјата и инвестиционите проекти на меѓународни саеми, форуми, конференции и сл.

III. СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ

1. Во 2000 година нагласок ќе се даде на процесот на реформите, а посебно на оние кои се однесуваат на **преструктурирањето и постприватизациониот период на претпријатијата**. Ќе се врши ревидирање на системот и тоа во деловите во кои се пројавени слабости и проблеми, а кои се пречка во неговото побрзо одвивање. Притоа, структурните реформи ќе се реализираат со доследна примена на пазарните и економските критериуми и постепено напуштање на "мекото буџетско финансирање".

Ќе продолжи контролата на приватизацијата на претпријатијата со цел отстранување на неправилностите и незаконитостите исполени во постапката на приватизација.

На приватизираните претпријатија кои што искажале загуба, за делот на непокриената загуба ќе им се намали приватизираниот, а зголеми државниот капитал.

Ќе продолжи контролата на склучените договори на претпријатијата со Агенцијата за приватизација и тие кои нередовно или воопшто не ги отплатуваат обврските ќе бидат приморани да ги раскинат договорите, а неплатените акции да ги преотстапат на Агенцијата која ќе ги понуди за продажба на потенцијалните стратешки инвеститори, или за продажба на Берзата.

2. Ќе се унапредува корпоративното управување со воспоставување на модерна државна регулатива во доменот на тргувањето со долгорочните хартии од вредност; воспоставување на инвестициони фондови; трансформација на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во вистински финансиски интермедијер; промоција на можностите за инвестирање во Република Македонија; воведување на менаџерски опции и едукација на менаџерите како и едукација на населението заради стекнување на акционерска култура;

При ова, ќе се заокружи законската регулатива врзана за тргувањето со хартии од вредност: Законот за трговски друштва и Законот за хартии од вредност ќе се изменат и дополнат во деловите што се однесуваат на информирањето на акционерите, правата и обврските на акционерите; заштита на малите акционери; заштита од инсајдерските информации; евентуалните даночни олеснувања врзани за капиталните добивки и трансакциите на Берзата итн.

Ќе се донесе Закон за инвестициони фондови и ќе се создаваат претпоставки за да се формира македонски инвестиционен фонд со седиште во странство кој ќе располага со одбрано и диференцирано портфолио на македонски акции.

Со цел заживување на пазарот со хартии од вредност, а воедно и капитализирање на фондот за пензиско и инвалидско осигурување и негово функционирање како вистински финансиски интермедиер ќе се преземат активности за зголемена продажба на пакетот на акции со кој располага Фондот (15% од вредноста на општествениот капитал). За оваа цел, покрај другото, ќе се обучи група од 8 до 10 млади стручни лица во европските земји и САД за прашања сврзани за управување со портфолиото на пензиските фондови и другите значајни институционални инвеститори и по нивната обука ќе им се довери управувањето со портфолиото на Фондот. Во првите години од работењето на Фондот ќе се вклучат и странски советници.

Со цел да се едуцираат сопствениците на акции (над 250.000 акционери) со знаења за акционерството, неговата суштина, правата и обврските на сопствениците на долгорочните хартии од вредност, можните пристапи за оформување на портфолиото на хартии од вредност, разводнувањето на ризикот итн., ќе се подготви и реализира Програма за едукација на населението во доменот на акционерството. Програмата ќе опфати: составување, публикација и дистрибуција на популарни брошури од областа на акционерството; реализација на популарни телевизиски и радио емисии од областа на акционерството; подготвување на едноставни и ударни текстови за акционерството и нивно објавување во дневниот печат како редовни рубрики и сл.

Со техничка помош од странство и друга финансиска поддршка ќе се организираат различни видови на тренинг програми за менаџери.

3. Големите претпријатија кои работат со загуби ќе се приватизираат преку ангажирање на стратешки инвеститор. Доколку до месец март не се изнајде

стратешки инвеститор истите ќе се ликвидираат. За останатите претпријатија од листата на големи загубари ќе се направат длабински анализи за основните перформанси на работењето, особено за најголемите од листата на 12-те претпријатија загубари, со што дефинитивно ќе се докаже за кои претпријатија е илузорно да се преземаат мерки за нивна консолидација и за нив веднаш ќе биде отворена постапка за стечај.

Доколку за некои претпријатија резултатите од анализите се лоши, а во меѓувреме за целото претпријатије или за негови делови е заинтересиран домашен или странски потенцијален инвеститор ќе му се одобрат погодности да го реализира овој зафат.

Банкарски сектор

Во наредниот период ќе продолжи процесот на реструктуирање на банкарскиот сектор со цел негово финансиско зацврстување, враќање на довербата на граѓаните во банките и воопшто подобрување на кредибилитетот на домашните банки, приватизација на докрај неприватизираниите банки, како и интегрирање на финансискиот систем на земјата со меѓународните пазари.

Зголемувањето на ефикасноста на банкарството ќе бара промени во насока на зголемена конкуренција, продлабочување на приватизацијата и поголема концентрација на сопственоста во банките; јакнење на супервизијата; поцврсти правни рамки и поголема расположливост на информациите за банките и за нивните клиенти.

Ќе продолжи процесот на зајакнување на супервизијата на Народната банка на Република Македонија над комерцијалните банки и штедилниците, со примена на соодветни меѓународни стандарди за супервизија и преземање на корективни мерки према несолвентните банки. Врз овие основи се очекува да зајакне финансиската дисциплина и конкуренцијата и да се овозможи поефикасна алокација на средствата од страна на банкарскиот систем.

Влегувањето на странски банки или филијали на странски банки во домашниот банкарски систем ќе се поддржува како силен елемент на конкуренција, кој за разлика од реалниот сектор, досега беше заштитен од странската конкуренција. Притоа, активно ќе се промовира влез на странски банки и подобрување на процедурата за методите на кредитна проценка на домашните банки. Исто така, ќе се врши окрупнување на банките преку спојување и припојување и модернизација на банкарската инфраструктура. За подобрување на конкуренцијата во банкарскиот сектор ќе се поттикнува развојот на силни банки, покрај другото и по пат на подигање на минималниот капитал на банките.

Со цел натамошно градење на довербата на банкарскиот сектор, ќе продолжи осигурувањето на депозитите на штедните влогови. При тоа, ќе се зголеми условот за капитал во штедилниците, ќе се воспостават нови нивоа на осигурување на штедните влогови.

Во функција за намалување на каматните стапки ќе се реализираат соодветни механизми за зголемување на понудата на финансиски капитал преку банкарскиот сектор. Редуцирањето на високите каматни стапки треба да биде неопходен предуслов за економски растеж, што може да се оствари пред сè преку зголемување на домашното штедење.

Деловните банки ќе продолжат со разрешување на проблемот на присутните каматни обврски на претпријатијата од поранешните години, со што самите ќе придонесат за сопствено реструктурирање и исчистување на билансните позиции.

Влезот на странска банка во Стопанска банка АД, Скопје која покрива преку 45% од пазарот, се очекува да донесе целосно нова клима во банкарскиот систем, со збогатување на финансиски инструменти и влез на нови знаења и експертиза. Тоа ќе ги поттикне и другите домашни банки на меѓусебно спојување, или прифаќање на странски стратешки инвеститори, со што ќе се зголеми здравата конкуренција во банкарската сфера. Воедно, исчистувањето на билансот на Стопанска банка од лошите пласмани ќе овозможи поефикасно работење на оваа банка, со позитивен ефект во правец на намалување на каматните стапки. Се очекува останатите банки да реагираат со последователно намалување на каматните стапки, со цел да останат во конкуренција на кредитниот пазар. Намалувањето на активните каматни стапки е секако основниот предуслов за зголемување на инвестициите, кои се генератори на економскиот раст.

Пазар на работна сила и социјална заштита

1. Политиката на вработување на пазарот на работна сила ќе биде насочена во функција на изнаоѓање на реални излезни решенија во сферата на вработеноста и вработувањето.

За создавање на можности и услови за поголемо вработување ќе се креира и води активна политика на вработување со преземање на краткорочни и долгорочни мерки, а особено преку:

- интензивна инвестициона, финансиска и друга поддршка на развојот на приватниот сектор со институционална, финансиска и едукативна поддршка на развојот на малите и средни претпријатија, мали бизниси, самовработување, интензивирање на директни странски инвестиции и заеднички вложувања;

- натамошна реализација на проектот за мали и средни претпријатија преку Националната агенција за развој на мали и средни претпријатија (НЕПА), проширување на мрежата на регионалните центри со финансиска поддршка од програмата ФАРЕ, поедноставување на постапката за подготовка на програми од страна на Агенцијата НЕПА и забрзување на постапката на проектите и програмите од страна на банките, обезбедување на микро кредити и капацитети за отпочнување и поддршка на мали бизниси од страна на банките со подобар грејс период и пониски каматни стапки, заради охрабрување на инвестициите и отворање на работни места на подолг рок;

- рестартирање на постојни и неискористени капацитети;

- помош при вработување со реализација на програми за обука, преквалификација и доквалификација со реализација на проекти и финансиска поддршка од Светската банка, ММФ и други меѓународни и странски органи и институции, реализација на конкретни програми за обука од страна на образовни установи кај работодавци и од страна на Заводот за вработување преку обезбедување на грантови за поголема партиципација во трошоците за обука, заради финансиско растоварување и стимулирање на работодавците за поголемо вработување на работници;

- создавање услови и претпоставки за директни странски инвестиции, користење на наменски странски кредити за развој на проекти за развој на мали и средни претпријатија и давање на концесии;

- отворање на економски, трговски и царински зони;

- стимулативни мерки од даночната политика за реализација на програми за вработување млади подолго невработени лица, социјално загрозени лица и жени;

- обезбедување на грантови за општините за реализација на проекти за зголемување на вработеноста;

- преку обезбедување на финансиска и друга поддршка на проекти за индивидуални фармери и водење на семеен бизнис во агрокомплексот, ќе се поттикнуваат повратни текови од градот кон селото, со што ќе се очекува да се намали градската невработеност;

- формирање на инкубатори за вработување на лица кои подолго чекаат работа социјално загрозени и жени кои подолго време бараат работа со финансиска поддршка на вакви проекти под поволни услови;

- унапредување на работата и зголемување на помошта од бироата за вработување на работодавачите и невработените лица во информирањето, посредувањето и консултациите, заради поголема флексибилност, ефикасна алокација и користење на работната сила и меѓусекторска и меѓуресурска мобилност на работната сила;

- имплементацијата и проширување на проектот за помош за локален развој и на отпуштени работници "ПРИЗМА" кој се спроведува со помош и поддршка на Агенцијата за интернационален развој и Министерството за труд на САД и проектите од кредитот за социјалниот сектор на Светската банка и други проекти;

- континуиран и засилен инспекциски надзор и контрола, заради зајакнување на дисциплината на пазарот на трудот и намалување на работењето на црно, со техничка и кадровска екипираност на инспекцијата на трудот и нејзино сменско работење;

- заострување на казнената политика и побрзо решавање на судските работни спорови, како и изрекување на мерка забрана на вршење на дејности заради непочитување на Законот, решавање на спорови преку арбитража (вонсудско решавање на спорови од работен однос);

- помасовно организирање на јавни работи и ангажирање на невработени лица кои користат надоместок за невработеност или социјална помош и поголема координација и соработка на трудовата инспекција, Заводот за вработување и центрите за социјална работа во преземањето на заеднички акции и мерки за подоследна примена на законите.

- поврзување во поширока информативна мрежа или Интернет на податоци на Заводот за вработување, Фондот за здравство, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и Заводот за социјално осигурување. Реално временски да се вкрстат и споредат информациите од сите ови институции, за специфично задоволување на потребите на невработените лица и работодавачите и за супервизија и контрола на берзата.

- ќе се институционализираат формите за размена на информации во врска со слободните работни места и трендовите на локалните и националниот пазар на работна сила, како што се организирање на семинари за невработените и работодавачите. Заводот за вработување во соработка со локалната управа ќе организира работни клубови, саемци за вработување и др. на кои лицата кои бараат работа ќе можат да се сретнат со потенцијалните работодавачи.

- ќе се поддржува формирањето и функционирањето на приватните агенции за посредување при вработување.

- ќе се продолжи со реализацијата на започнатите образовно-квалификациони програми за стручно оспособување, преквалификација и доквалификација и отпочнување на нови, особено на лицата што останале без работа во процесот на реструктурирање на стопанството, со цел нивно побрзо напуштање на берзата на трудот и поуспешно повторно работно ангажирање.

- ќе се донесе Национална стратегија-"Национален договор" за вработување меѓу Владата, Синдикатот, Стопанската комора и др. за стимулирање и унапредување на формите на вработување на регистрираната невработеност, особено за вработување на млади високообразовани кадри кои подолго време бараат работа.

- формирање на пилот проекти на невработени-"Ваучер заедници" по општини каде меѓусебното плаќање и одредени јавни услуги ќе можат да се вршат со ваучер-внатрешни пари без можност за нивен откуп или претварање во вистински пари.

- ќе се извршат измени и дополненија на одредбите што се однесуваат на вработувањето: во Законот за работни односи, Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност и други.

Преку селективна миграциона политика ќе се намалува неконтролираниот одлив (без посредство на Заводот за вработување) на работната сила во странство.

2. Социјалната заштита во наредната година ќе се остварува во согласност со важечкиот Закон за социјална заштита и Одлуката за основните критериуми

начинот и условите за остварување на социјална помош, во рамките на предвидените средства за овие намени во Буџетот за 2000 година. Согласно Законот и Одлуката, граѓаните кои се изложени на социјални ризици и не се во состојба да ја обезбедат својата социјална сигурност, своите права ќе ги остваруваат преку мерките за социјална превенција, институционално и вонинституционално згрижување и права по основ на социјални помошти на загрозеното население. При тоа согласно Одлуката, ќе продолжи заштитата на оние членови на општеството кои како последица на процесот на транзиција и структурните реформи се нашле на маргините на социјалната сигурност и не се во состојба да си обезбедат минимална егзистенција. Вака утврдениот систем на социјална помош и натаму ќе се усовршува и доградува во насока на поправедна распределба и насочување на социјалната помош до најсиромашните категории на населението. Во таа смисла во рамките на Проектот за итна социјална помош на Светска Банка ќе се направат согледувања за соодветни измени на Одлуката за социјална помош со цел преиспитување на критериумите и соодветно доградувања во остварувањето на ова право.

Социјалната сигурност на работниците на кои им престанал работниот однос поради економски, технолошки, структурални и слични промени ќе се обезбедува во согласност со измените на Законот за работни односи и Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, во рамките на предвидените средства за оваа намена во Буџетот за 2000 година како и во рамките на одобренит кредит од Светска банка наменет за продолжување на Проектот за итна социјална помош (во износ од 11.6 мил. УСА \$). При тоа во согласност со Законот за начинот и условите за користење на средства по Договорот за користење на кредитот од Светска банка ќе се врши исплата на еднократен надомест во вид на испратнини на работниците во друштвата со доминантна државна сопственост на кои им престанал работниот однос поради економски, технолошки и структурални и други промени, а од средствата на Буџетот ќе се врши исплата на заостанати нето плати и придонеси како и исплата на надоместок за невработеност на овие работници преку Заводот за вработување. Едновременно во рамките на средствата на Буџетот ќе се врши и материјално обезбедување на вишокот на вработените од јавна администрација кои ќе бидат отпуштени како технолошки вишок или пратени во пензија во вид на испратнини и средства за административно пензионирање. За таа цел ќе се донесе посебен Закон за административно пензионирање.

Реформи во здравствениот и пензискиот сектор

1. Во почетокот на наредната годината ќе бидат усвоени измените и дополнувањата на постојната законска рамка за регулирање на државниот пензиски систем и предлог моделот за реформа на пензиско инвалидското осигурување. Во согласност со овие измени ќе се врши постепено зголемување на возраста на пензионирање (65 години за мажи и 63 години за жени), постепено намалување на заменската стапка (од 85% на 80%), пресметување на пензиската основа од целиот работен стаж и др. Едновременно ќе се создаваат услови за воспоставување на

предложениот модел за реформа на пензиско-инвалидскиот систем со паралелно постоење на три столба на финансирање и тоа: прв столб- задолжителен државен столб, тековно финансиран, втор столб- задолжително капитално финансиран и трет столб- доброволно капитално финансиран. За таа цел кон крајот на годината во рамките на предвидената реформа на пензискио- инвалидското осигурување ќе се подготви Закон за капитално финансиран пензиски систем, кој во целина ќе ја регулира институционалната поставеност и функционирањето на капитално финансираниот пензиски систем.

2. Во наредната година ќе продолжат реформите во здравствениот систем во согласност со проектот за Транзиција во здравствениот сектор, финансиран од Светска Банка. Предвидените реформи ќе се спроведуваат во согласност со новиот Закон за здравствено осигурување и кој е предуслов за спроведување на мерките од првата компонента на проектот а, односно зголемување на макроекономската ефикасност на системот. Со новиот Закон се предвидува: здравствена заштита на целокупното население, дефинирање на фискално одржлив пакет на здравствени услуги, нова политика на партиципација на здравствените услуги во насока на утврдување на мали фиксни износи но без големи ослободувања, одвојување на Фондот за здравствено осигурување како посебна организација со свој управен одбор надлежен за спроведување на утврдената политика корекција на системот на финансирање на здравствените услуги и давање на концесии во здравството. Кон крајот на годината ќе се донесе и Закон за здравствена заштита со кој ќе се дефинира статусот на здравствените организации и односите меѓу лекарот и пациентот.

Проекција на макроекономските агрегати

Во 2000 година, врз основа на создадените услови и тие што ќе се создаваат со Макроекономската политика и оценетите можности и претпоставки, се оценува дека ќе продолжи процесот на заживување на економската активност и одржувањето на макроекономската рамнотежа и стабилност. Врз тие основи се оценува дека основните макроекономски агрегати кои претставуваат индикативни проекции во 2000 година, во однос на 1999 година, би се оствариле со следната динамика: бруто домашниот производ реално би се зголемил за 6,0%, при што во индустријата за 9,0%, земјоделството за 5,0%, извозот на стоки номинално би се зголемил за 10,3%, увозот на стоки за 13,1%, цените на мало ќе остварат просечен годишен пораст од 4,0%, просечните плати на вкупно вработените во 2000 година реално би го задржале нивото од 1999 година, а вкупниот број на вработени би се зголемил за 2,0%.

Макроекономската политика на Република Македонија ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА МАКРОЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА

Пасока	ВИД НА МЕРКИ			Постигнат	Динамика
	Законодавни	Институционални	Други (финансирање, програми, едукација)		
1. Продолжување на усогласувањето на платите, со Законот	Закон за плати			Министерство за труд и социјална политика	декември 1999 година
2. Врнење контрола на цените кај одреден вид на производи и услуги	Одлука за определување највисоки цени на одредени производи и услуги			Министерство за трговија	Март 2000 септември 2000
3. Усогласување на цените на нафтните деривати според движењето на цените на светскиот пазар	Одлука за давање на согласност на излезната рафинерска цена на одредени нафтени деривати			Министерство за трговија	Според рок на доспевање
4. Надгледување, усовршување и досекување на подзаконски акти за регулирање на купопродајните односи за поедини видови енергија			Тарифен систем за продажба на електричната енергија	Комисија за формирање париски цени на одредени нафтени деривати	По потреба
			Тарифен систем за продажба на топлинска енергија	Министерство за стопанство	октомври 2000 година
			Тарифен систем за продажба на природен гас	Министерство за стопанство	април 2000 година
			Тарифен систем за продажба на електрична енергија	Министерство за стопанство	ноември 2000 година
			Тарифен систем за продажба на природен гас	Одигнатите по соработка со Министерството за стопанство	април 2000 година
5. Трансформација на органи напоната поставеност на системот за набавка, транспорт и дистрибуција на природен гас			Трансформација на ЈП ГАМА во АД ГАМА	Министерство за стопанство по соработка со надлежните министерства	второ тримесечје од 2000 година
6. Заштита на производителите на одредени земјоделски производи	Одлука за заштита цена на соодветниот земјоделски производ од редот 2000 година			Министерство за трговија	јануари 2000 година
7. Согледување на производителот, заштитите и потрошувачката кај одредени основни земјоделски и прехрамбени производи			Материјални биланси за пошажните земјоделски и прехрамбени производи во Република Македонија за 2000 година	Министерство за ратиф	јануари 2000 година
8. Согледување на производителот, односно впишокот од основните прехрамбени производи, со цел усогласување на понудата и побарувачката на пазарот			Стоковни биланси за основните земјоделски и прехрамбени производи	Министерство за трговија	јануари 2000 година

Пасока	ВИД НА МЕРКИ			Поистети	Динамика
	Законодавни	Институционални	Други (финансирање, програми, едукација)		
23 Уредување на царинското работење	Нов царински закон			Министерство за финансии во соработка со Царинската управа и други ресурсни министерства	април 2000 година
24 Редистрибуција на царинската тарифа и нејзино усогласување со хармонизираниот систем на Европската Унија	Нов закон за царинска тарифа усогласен со хармонизираниот систем на Европската Унија			Министерство за трговија, Министерство за стопанство	февруари 2000 година
25 Утврдување на поблиски услови, начинот и рокот под кои може да се склучуваат договори за компензации работи со странство	Одлука за компензации работи со странство во 2000 година			Министерство за финансии, Царинската управа и други ресурсни министерства	април 2000 година
26 Наредување на присутните слободни во реализацијата на склучените споразуми за слободна трговија			Измени и дополнувања на споразумите за слободна трговија со Словенија, Хрватска и Српска Југославија	Министерство за трговија во соработка со другите ресурсни министерства и Управата за царини	првата половина од 2000 година
27 Унапредување на туристичката дејност			Програма за туристичко-информативна и пропагандна дејност	Министерство за стопанство	јануари 2000 година
28			Проект за квалитет на производите и услугите	Научна установа	по текот на 2000 година
29 Заштита на домашното производство	Одлука за воведување антидампирски давачки			Министерство за финансии	првата половина на 2000 година
30 Поттикнување на домашното производство	Одлука за определување царински континент при увоз на европски и репроматеријали наместо за непосредно производство во 2000 година			Министерство за финансии и Министерството за стопанство	јануари 2000 година
31 Уредување на системската регулатива	Одлука за стекнување на услови за увоз и царинске на стоки во 2000 година			Министерство за финансии	февруари 2000 година
32 Уредување на политиката за задоволување			Подготвување на стратегија за задоволување	Научна установа	по текот на 2000 година
33 Финансиска поддршка на земјоделското производство			Програма за поттикнување на развојот на земјоделството	Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	март 2000 година
34 Обезбедување својствена храна и заштита на животните од зарази и паразитарни болести			Програма за заштитена храна	Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	март 2000 година

Пасока	ВИД НА МЕРКИ			Носители	Динамика
	Законодавни	Институционални	Други (финансирање, програми, едукација)		
35. Спречување на појавата и обезбедување ефикасна здравствена заштита на растенијата од болести, штетници и плевели			Програма за здравствена заштита на животните	Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	март 2000 година
36. Спречување на појавата и обезбедување ефикасна здравствена заштита на растенијата од болести, штетници и плевели			Програма за здравствена заштита на растенијата	Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	март 2000 година
37. Сопредување на состојбите и предлагање мерки за надзор и контрола на здравјето на домашните животни			Национална стратегија на Република Македонија за надзор, контрола и набљудување на здравјето на домашните животни	Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	јануари-февруари 2000 година
38. Усогласување на стандардизација на Евровската Унија заради извоз			Програма за обезбедување на добитокот во Република Македонија	Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	мај 2000 година
39. Поттикнување на примарното производство заради намалување на увозната зависност	Измени и дополнувања на Законот за поддршка-трговско работење			Министерство за стопанство и Министерство за трговија во соработка со други министерства	јануари 2000 година
40. Уништување на штетни видови на дивеч			Програма за уништување на штетни видови на дивеч	Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	прво тримесечје 2000 година
41. Понумување на големите и малите шуми од уништување			Програма за понумување	Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	јануари 2000 година
42. Реквалитација на Х.С. во Република Македонија			Програма за инвестиции во земјоделството	Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	I тримесечје 2000 година
Рурален развој на источните и јужните региони во Република Македонија					
Поддршка на индивидуалните земјоделски					
43. Планирање на развојот на јавната инфраструктура			Програма за инвестиции во јавниот сектор на Република Македонија 2000-2002 година	Министерство за развој	јануари 2000 година
44. Имплементација на Законот за слободен економски зон		Формирање на Дирекција за слободни економски зони		Министерство за развој	прва половина на 2000 година
45. Помощ на работодавачите на високо стручно ниво и поддршка во процесот на трансферирање на новите научни соопшенија и технологии во новопреимираниите мали и средни претпријатија		Формирање на иновациони центри и технолошки паркови		Министерство за развој - Закон за заштита на интелектуална сопственост	во текот на 2000 година

Пасока	ВИД НА МЕРКИ			Посетители	Динамика
	Законодавни	Институционални	Други (финансирање, програми, едукација)		
46. Поголема заштита на правата од индустриска сопственост и поголема примена на патентите и индустриските дизајни во практиката	Измени и дополнувања на Законот за заштита на правата од индустриска сопственост	Формирање Центар за технолошки набљудувања, центри за промоција на пронаоѓачката дејност		Министерство за развој - Завод за заштита на индустриска сопственост	по текот на 2000 година
47. Поголемина промоција на земјата и градење имиџ на земјата како регион поволен за инвестирање		Предувавање на Одделението за промоција на инвестициите во рамките на Министерството за развој, во Центар за инвестициона промоција		Министерство за развој	прва половина на 2000 година
48. Реинтитуација на индустриските капацитети, влез на нови технолошки, соработка со странски институции, центри и фондации во извршувањето на инвестиционите проекти		Формирање Одделение за индустриска политика во рамките на Министерството за развој		Министерство за развој	првата половина на 2000 година
49. Заокружување на законската регулатива врзана за тргувањето со хартии од вредност	Измена и дополнување на Законот за трговски друштва и Законот за хартии од вредност			Министерство за финансии	февруари-март 2000 година
50. Нова законска регулатива со која ќе се предвиди формирање на македонски инвестиционен фонд со седиште во странство и воспоставување на домашни инвестициони фондови (инвестициони фондови од затворен и отворен тип и комбинации)	Закон за инвестициони фондови		Формирање на Инвестиционен фонд со седиште во странство	Министерство за финансии	Законот до февруари-март До крајот на 2000
51. Капитализирање на фондот и негово функционирање како финансиски интервендијар			Програма за обука на стручни лица кои ќе раковојат со фондот	Министерство за финансии	февруари-март 2000 година
52. Подготовка на програма за едукација на населението во доменот на акционерството			Програма за едукација	Агенција за примативација	континуирано
53. Ќе се сугерира, охрабрува и финансиски помага и стимулираат различни видови тренинг програми за менаџери со техничка и друга финансиска помош од странство			Програма за тренинг на менаџери	Агенција за примативација	континуирано по текот на целата година
54. Отстранување на сите нетипични нормативно-правни одредби во работното законодавство	Измени на Законот за работни односи и Законот за прачување и осигурување во случај на неспособност и др			Министерство за труд и социјална политика	првите три месеци
55. Стимулирање и унапредување на формите на прачувања на регистрираната незаработеност			Национална стратегија "Национален договор"	Владата, Синдикатот и Стопанската комора на Македонија	по 2000 година
56. Обезбедување на социјалната сигурност на корисниците на социјална	Закон за социјална заштита			Министерство за труд и социјална политика	почеток на 2000 година

Насока	Вид на мерки			Изготвено	Датум на изготвяне	Други (финансиране, програми, едукативна)	Изготвено	Динамика
	Законодава	Институционална	Други (финансиране, програми, едукативна)					
57. Закон за осигуряване на социална защита	Закон за осигуряване на социална защита							паметник на 2000 година
58. Продължаване на реформите по пенсионния сектор	Закон за капитално финансиран пенсионен сектор Закон за административно пенсионно осигуряване							край на 2000 година при тримесечие на 2000 година
59. Продължаване на реформите по управителния сектор	Закон за управителна защита и Закон за управително осигуряване							паметник на 2000 година край на 2000 година
60. Материално осигуряване на неплатещи лица - технологични иновации в държавна собственост	Измени в дейността на Законите за изработване и осигуряване по случаен избор							паметник на 2000 година край на 2000 година
61. Документиране на всички закони и догради на постоите на законна регулация	Закон за осигуряване на корупцията							паметник на 2000 година
	Закон за осигуряване на персоне							паметник на 2000 година
	Закон за държавно работство							паметник на 2000 година
	Закон за стокови ресурси							паметник на 2000 година
	Закон за малко стопанство							паметник на 2000 година
	Закон за поттикуване на стопанския район							паметник на 2000 година
	Закон за хипотека							паметник на 2000 година

Насок	ВИД НА МЕРКИ			Носители	Динамика
	Законодавни	Институционални	Други (финансирање, програми, едукација)		
1	Закон за добивка на корпорациите;			Министерство за финансии	прва половина 2000 година
	Закон за даночна администрација;			Министерство за финансии	прва половина 2000 година
	Закон за борба против монополите;			Министерство за правда	прва половина 2000 година
	Измени и дополнувања на: Законот за извршна постапка;			Министерство за финансии	прва половина 2000 година
	Законите од даночната сфера;			Министерство за финансии	прва половина 2000 година
	Законот за стечај;			Министерство за финансии	прва половина 2000 година
	Законот за депанализација;			Министерство за финансии	прва половина 2000 година
	Законот за земјоделско земјиште;			Министерство за урбанизам и градежништво	прва половина 2000 година
	Законот за градежно земјиште;			Министерство за финансии	прва половина 2000 година
	Законот за национални регистри;			Министерство за финансии	прва половина 2000 година
	Законот за превземане и др.			Министерство за финансии	прва половина 2000 година

2003.

Врз основа на член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.1999 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА НЕПА**

1. Основните средства и ситниот инвентар кои ги користела Агенцијата на Република Македонија за приватизација, а кои се содржани во прилозите 1 и 2 (кои се наоѓаат во Агенцијата на Република Македонија за приватизација) да се отстапат без надомест на Националната агенција за развој на мали и средни претпријатија НЕПА – ДООЕЛ – Скопје.

2. Вредноста на средствата кои се отстапуваат е следната:

Основни средства

- набавна вредност . . . 3.903.874,20 денари
- исправка на вредноста 1.963.252,62 денари
- сегашна вредност . . . 1.940.621,58 денари

Ситен инвентар

- набавна вредност 28.690,00 денари
- исправка на вредноста . . 28.690,00 денари

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5366/1
21 декември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија
Љубчо Георгиевски, с. р.

2004.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90) и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ**

1. Се разрешува Бошко Стефановски од должноста советник на министерот за финансии, на негово барање, заклучно со 15.12.1999 година.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5806/2
21 декември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с. р.

2005.

Врз основа на член 16 од Законот за Јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ**

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје се именува

Валентина Тодоровска, виш царински соработник во Царинарница Скопје при Царинската управа на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5892/2
21 декември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с. р.

2006.

Врз основа на член 27 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/96, 28/97 и 18/99), министерот за урбанизам и градежништво, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА НОСИТЕЛ НА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ****Член 1**

Во Правилникот за начинот и програмата за полагање испит за добивање на лиценца за носител на изработување на просторни и урбанистички планови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/97), во насловот и во членовите 1, 2 и 8 став 3 на Правилникот, зборовите: „просторни и“, се бришат.

Член 2

Во член 2, зборовите: „Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животна средина“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за урбанизам и градежништво“.

Член 3

Во членот 4, во ставот 1, зборот „четири“, се заменува со зборот „два“.

Член 4

Во членот 6, во ставот 2, на крајот на реченицата, по зборот „испитот“, точката се брише и се додаваат зборовите: „и има право повторно да поднесе барање за полагање испит по изминати 12 (дванаесет), месеци од денот на доставувањето на известувањето“.

Член 5

Во „Програмата за полагање испит за лиценца“, која е составен дел на Правилникот, во делот 1. „Теми за стручно нормативниот дел на испитот“, во точките 4, 5 и 6, зборовите: „просторни и“, се бришат.

Во истиот дел, во точката 15, зборовите: „решение за“, се бришат.

Член 6

Во образецот, кој е составен дел на Правилникот, зборовите: „Министерство за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина“ се заменуваат со зборовите: „Министерство за урбанизам и градежништво“.

Во истиот образец, зборовите: „Министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина“ се заменуваат со зборовите: „Министерот за урбанизам и градежништво“, а зборовите „просторни и“, се бришат.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 16-9396
29 декември 1999 година
Скопје

Министер,
Душко Кадиевски, с.р.

Огласен дел**ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРот НА
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ**

Основниот суд во Кочани со решение Зг. бр. 4/98 од 22.12.1999 год. изврши упис на дополнување во Судскиот регистар на Здруженија на граѓани и фондации во Основниот суд – Кочани. Дополнувањето се однесува на територијата на која ќе дејствува Здружението на Тутунопроизводителите „Вирцинија“ од Кочани, па така таа ќе дејствува и на Општините – Пробиштип и Злетово.

Од Основниот суд во Кочани. (43891)

Основниот суд во Кочани со решение Зг. бр. 43/99 во регистарот за Здружение на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани фолклорен ансамбл „Љупчо Сантов“ од Оризари, кое ќе се користи со скратено име Ф.А. „Љупчо Сантов“ Оризари; а чие седиште е во домот на културата во Оризари.

Лице овластено да го претставува и застапува здружението во правниот промет со трети лица во јавноста е Иванов Марјан – Претседател на здружението.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на усогласување на посебните и заедничките активности во областа на изучувањето, негувањето, унапредувањето и зачувувањето и презентирањето на македонскиот фолклор и обичаи изразени преку народни игри, песни, инструменти и носии кои го изразуваат историското минато и културното наследство и традицијата на Македонскиот народ и националностите кои живејат на просторот на Република Македонија и други активности предвидени со актите на здружението.

Здружението на граѓани се стекнува со својство на правно лице од 22.12.1999 година.

Од Основниот суд во Кочани. (43893)

Основниот суд во Кочани со решение Зг. бр. 16/99, изврши упис на промена на судскиот регистар за друженија на граѓани и фондации во Основниот суд во Кочани на името на здружението на граѓани Кошаркарски клуб „ДЕЛИКАТЕС“ Кочани во Кошаркарски клуб „КОЧАНИ“. Кочани со скратен назив КК „Кочани“ Кочани.

Од Основниот суд во Кочани. (43895)

Основниот суд во Гевгелија со решение бр. 9/99 од 10.12.1999 година, го запишал во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации со следните податоци:

Име на субјектот: Фудбалски клуб „Борец“ од с. Фурка, со седиште во с. Фурка.

Иницијатори за усогласување на Здружението се: Делев Васил, Тодоров Тодор, Јанчев Раде, Ѓорѓиев Драги и Гогов Ѓорѓи, сите од Богданци.

Основна дејност на друштвото е омасовувањето и развојот на Фудбалскиот спорт.

Лице овластено да го застапува друштвото е лицето Гогов Ѓорѓи од Богданци.

Од Основниот суд во Гевгелија, од 25.2.1999 година. (43896)

Основниот суд во Тетово објавува дека во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации при Основен суд Тетово под РЕГ. бр. 173/99 е запишан „фудбалскиот клуб „Напредок“ од с. Стенче.

Работата и активности на здружението е омасовување на спортот, а посебно ангажирање на спортот, фудбалот на спортски план, соработка и размена на спортски искуства, со сите клубови во општината и надвор од неа, учествување во организиран систем на натпреварување и слично, согласно член 22 од Статутот од 14.11.1999 година.

Седиштето на здружението е во с. Стенче, а истото ќе делува на подрачјето од с. Стенче, Општина Тетово и пошироко, во зависност од резултатите.

Од Основниот суд во Тетово. (43898)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1088/99 од 06.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги „СИЛВИ“ ц.о. Скопје, ул. „Карл Либкнехт“ бр. 29, со жиро сметка 40110-601-98941.

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристовска, ул. „Алекса Дундик“ бр. 147-б.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (43976)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1243/99 од 14.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и угостителство „НИМА – КОМЕРЦ“ д.о.о. Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 62/II-10, со жиро сметка 40100-601-256141.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, ул. „АВНОЈ“ бр. 68/4.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (43983)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1156/99 од 26.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги „ВХМ – АГРС“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Петар Делян“ бр. 1/2-16, со жиро сметка 40100-601-301229.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, ул. „АВНОЈ“ бр. 68/4.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (43984)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1107/99 од 03.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги „БИБА – ПРОМЕТ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 102, со жиро сметка 40120-601-129503.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, ул. „АВНОЈ“ бр. 68/4.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (43985)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1065/99 од 21.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за производство и трговија „МОНИКА“ Пери ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. „Благоја Стевковски“ бр. 69, со жиро сметка 40110-601-207767.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, ул. „АВНОЈ“ бр. 68/4, тел. 454-808.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (43986)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1197/99 од 18.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за услуги, трговија и производство „ИН-ФООРГВЕР“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. Владимир Комаров“ бр. 33-2/1, со жиро сметка 40100-601-235335.

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димитровска, ул. „Ј. Лукровски“ бр. 10/44.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (43990)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 508/99 од 07.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и мало „ТИТЛИС – МАК“ д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. Трифун Хаџи Јанев“ бр. 7-7/4, со жиро сметка 40110-601-89519.

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димитровска, ул. „Ј. Лукровски“ бр. 10/44, тел. 126-004.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (43991)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште КП број 1881, план 7, скица 15, место викано „Село“, култура нива, класа 6, со површина од 105 м², КП број 2306, план 7, скица 24, место викано „Брешки пут“, култура нива, класа 6, со површина од 2770 м², КП број 2308, план 7, скица 24, место викано „Брешки пут“, култура пасиште, класа 4, со површина од 206 м², КП број 2978, план 10, скица 31, место викано „Крушки пат“, култура нива, класа 3, со површина од 2355 м², КП број 3042, план 10, скица 32, место викано „Душки“, култура нива, класа 3, со површина од 1404 м², КП број 3889, план 11, скица 33, место викано „Цр. Поле“, култура нива, класа 2, со површина од 1605 м², КП бр. 3889, план 11, скица 33, место викано „Цр. Поле“, култура нива, класа 2, со површина од 1605 м², КП бр. 3889, план 11, скица 33, место викано „Цр. Поле“, култура шума, класа 3, со површина од 55 м², Кп бр. 4113, план 11, скица 34, место викано „Новине“, култура нива, класа 2, со површина од 557 м², КП бр. 4114, план 11, скица 34, место викано „Новине“, култура шума, класа 3, со површина од 276 м², КП број 4115, план 11, скица 34, место викано „Новине“ култура нива, класа 3, со површина од 2428 м², КП бр. 4115, план 11, скица 34, место викано „Новине“, култура нива, класа 4, со површина од 1605 м², КП број 4115, план 11, скица 34, место викано „Новине“ култура шума, класа 3, со површина од 140 м², заведени во Поседовен Лист 141 за КО Ваксинце, Куманово, КП број 4896, план 12, скица 23, место викано „Црно Поле“, култура нива, класа 3, со површина од 4163 м², КП број 4897, план 12, скица 23, место викано „Црно Поле“, култура шума, класа 3, со површина од 1016 м², КП број 4898, план 12, скица 23, место викано „Црно Поле“, култура нива, класа 3, со површина од 2382 м², КП бр. 4931, план 12, скица 31, место викано „Челебина падина“, култура нива, класа 3, со површина од 1537 м², КП број 4932, план 12, скица 31, место викано „Челебина падина“, култура нива, класа 3, со површина од 998 м², КП број 4933, план 12, скица 31, место викано „Челебина падина“, култура шума, класа 2, со површина од 698 м², КП број 4934, план 12, скица 31, место викано „Челебина падина“, култура нива, класа 3, со површина од 1736 м², КП број 4960, план 12, скица 31, место викано „Челебина падина“ култура нива, класа 3 со површина од 600 м², КП број 4961 м², план 12, скица 31, место викано „Челебина падина“, култура шума, класа 2, со површина од 280 м², КП број 4962, план 12, скица 31, место викано „Челебина падина“, култура нива, класа 2, со површина

од 2370 м², КП број 4962, план 12, скица 3, место викано „Челебина падина“, култура нива, класа 3, со површина од 1000 м², КП број 4962, план 12, скица 31, место викано „Челебина падина“, култура нива, класа 5, со површина од 1179 м², КП 4962, план 12, скица 31, место викано „Челебина Падина, култура шума, класа 1, со површина од 230 м²; заведени во Поседовен лист број 371 за КО Табановце, Куманово. Идеална 1/2 од КП број 359, план 4, скица 9, место викано „Кодра“, култура шума, класа 4, со површина од 10172 м², заведена во поседовен лист 92 за КО Стража, сопственост на Демири Назима Ашим од с. Ваксинце, Куманово, за купопродажна цена 50,00 денари за 1м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Севим Дестани ул. „11 Октомври“ бр. 1а, во Куманово. (43886)

Се продава 4/6 идеален дел од земјоделско земјиште – нива, построена на КП број 714/2, план 5, скица 12, место викано „Орман“, класа 3, со вкупна површина од 4184 м², во КО Идризово, сопственост на 4/6 идеален дел на Шабовиќ Шуле од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 72/3, за купопродажна цена од 300,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул. „Беласица“ б.б., Скопски саем, Скопје. (43829)

Се продава земјоделско земјиште – нива во КО Росоман КП 1698, пл. 046, ск. 000, класа 2 во в.м. „Чаир“ со површина од 1280 м², катастарска култура 12 000 видно од имотен лист број 1572 за КО Росоман сопственост на Јогановиќ Звонимир од Росоман ул. „Цандо Кузманов“ бр. 27 за цена од 15.500 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавување на огласот до нотар Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. „7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (43870)

Се продава земјоделско земјиште – лозје во КО Раци КП 732, пл. 006, ск. 012, класа 5 во в.м. „Црвеница“ со површина од 4968 м², катастарска култура 14 100 видно од имотен лист број 169 за КО Раци сопственост на Илов Васил од Кавадарци ул. „Владимир Назор“ бр. 11 за цена од 20 000 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавување на огласот до нотар Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. „7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (43873)

Се продава земјоделско земјиште – нива во КО Ваташа КП 764, пл. 002, ск. 001, класа 6 во в.м. „Калница“ со површина од 2637 м² видно од имотен лист број 1159 за КО Ваташа сопственост на Чочев Стојанче и Чочев Љупчо од Кавадарци ул. „Браќа Цунови“ бр. 119 за цена од 16 000 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавување на огласот до нотар Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. „7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (43875)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 3359/2 со површина од 800 м.кв, на место викано „Дебело Поле“, означено како Кат. култура-нива, класа 5 за цена од 570.000,00 денари, во КО Охрид, опфатено во Поседовен лист бр. 7315, сопственост на Шиникоски Петко од с. Јабланица Охрид.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Дескоска Гордана ул. „Македонски Просветители“ бр. 8 во Охрид. (43878)

Се продава земјоделско земјиште – нива на КП. 3678, план 27, скица 84 во МВ „Горно Село“, класа 6 со површина од 1189 м², во КО Богданци, сопственост на Цалева Вангелина од Богданци, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. „Васо Карајанов“ бр. 4 во Гевгелија. (43880)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива, КП број 3961, план 5, скица 28, во МВ „Динкот“, втора класа, во површина од 956 м², КО Гевгелија, за цена од 71.604,00 денари, сопственост на Делев Илија од Гевгелија, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 30.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иван Карајанов, ул. „Маршал Тито“ бр. 79/2, Гевгелија. (43883)

Нотарот Ленка Панчевска, ги известува сопствениците, заедничките сопственици и сопствениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 1532 со површина од 11053 м.кв. КО Радишани дека сопственикот на 268/418 идеален дел од наведената парцела г-ѓа Крстева Трајанка продава 6/418 идеален дел од наведената парцела по цена од 140 денари за еден метар квадратен. Доколку наведените лица сакаат да го користат

предимственото право за купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно продавачите ќе ги продадат на друг купувач.

(43982)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.561913/95, издаден од УВР - Скопје на име Метуш Осман, ул."Македонско Кос бриг." бр.19/1, Скопје. (44073)

Пасош бр.1155760/98, издаден од УВР - Тетово на име Хајдари Армен, с. Пирок, Тетово. (44081)

Пасош бр.130985/93, издаден од УВР - Скопје на име Тодорова Викторија, ул."Партизански одред" бр.151/1-47, Скопје. (44119)

Пасош бр.1003298/97, издаден од УВР - Скопје на име Славко Кметовиќ, с. Побожје, Скопје. (44125)

Пасош бр.938621, издаден од УВР - Тетово на име Мирчевска Егика, ул. "134" бр.8, Тетово. (44189)

Пасош бр.910040/96, издаден од УВР - Скопје на име Милковски Валентин, ул."Ф. Шопен" бр. 5/9, Скопје.

Пасош бр. 1181526/99, издаден од УВР - Тетово на име Бесник Адеми, с. Желино, Тетово. (44282)

Пасош бр.1215259, издаден од УВР - Гевгелија на име Стојановски Тодор, ул."Дојранска" бр.102, Богданци.

Пасош бр.361628, издаден од УВР - Струмица на име Димитрушов Панчо, ул."Младинска" бр.186, Струмица.

Пасош бр.931072/96, издаден од УВР-Скопје на име Секуловска Анета, ул."Вера Јоциќ" бр.14/36, Скопје.

Пасош бр. 1067916, издаден од УВР-Куманово на име Алија Башким, ул."Киро-Антевски" бр.59, Куманово.

Чек бр. 4274412, од тековна сметка бр.11995467, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Игор Ристоманов, Скопје. (44083)

Чекови од бр.4425550 до 4425552; од бр.4621278 до 4621280 и броевите 4738863, 4732865, 4425557, 440972, од тековна сметка бр.130044-59, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Постолова Ф.Цвета, ул."Голачка" бб Делчево. (44143)

Чек бр.120000763671, од тековна сметка бр.13418340, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Давчевска Виолета, Скопје. (44148)

Чекови од тековна сметка бр.1315/50 на име Кимов Костадин, ул."Ленинова" бр.19/9, Велес. (44181)

Работна книшка, издадена од Скопје на име Ирена Петреска, Скопје. (44070)

Работна книшка на име Адеми Џафер, с. Селце, Тетово. (44084)

Работна книшка на име Муарем Кериме, ул."Дејан Војвода" бр.116, Охрид. (44085)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за здравство – Фондот за здравствено осигурување – Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БРОЈ 02-81161

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Наречател на повикот е Министерството за здравство – Фонд за здравствено осигурување – Скопје.
2. Предмет на набавката е набавка на преврзочен мате-

ријал (гази, вати и завои), за потребите на јавните здравствени организации, кои имаат одобрение за ставање во промет или ги исполнуваат условите за добивање одобрение за пуштање во промет по скратена постапка.

3. Спецификацијата со количините и видот на материјалите што се предмет на набавката дадени се во тендерска документација.

4. Тендерската документација може да се подигне во Архивата на Министерството за здравство – Фондот за здравствено осигурување – Скопје, соба бр. 15, ул. „50 Дивизија“ бр. 6 – Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 40100-640-37 – Фонд за здравствено осигурување – Скопје со назнака за тендерска документација. Даночен број на Фондот е 4030991261703-депонент Народна банка на Македонија.

5. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на дејност пропишана со Законот за лекови, помошни лековити средства и медицинска опрема („Сл. весник на РМ“ бр. 21/98).

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, согласно одредбите на Законот за јавни набавки.

7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од денот на поднесувањето.

8. Понудата е делива.

9. Испораката на материјалите што се предмет на набавката ќе се врши sukcesивно според потребите на нарачателот.

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име на понудувачот,
- спецификација со количината и видот на материјалите што се нудат,
- цена во денари со сите давачки франко краен корисник,
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќањето да не е помал од 120 дена од денот на испораката).

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Доказ за финансиската способност (документ за бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки).
2. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:
 - список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период,
 - опис на технички постројки на понудувачот (магацински простор и расположиви средства за транспорт),
 - посочување на вклучени технички (стручни) лица задолжени за материјалите што се нудат.
3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соодветен документ дека не се во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка на безбедност – забрана за вршење на дејноста.

4. Документ (решение) за регистрација на вршење на дејноста издадено од Министерството за здравство.

5. Доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни или овластени дистрибутери од производителот со чии производи учествуваат.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверена копија од нотар.

Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат да обезбедат:

- упатство за употреба, чување и ракување на македонски јазик,
- најмалку една година рок на употреба од денот на испораката (исправност и употребливост),
- сертификат за квалитет.

Квалитетот и исправноста на материјалите ќе ја цени комисија на купувачот при секоја испорака.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки.
3. Понудата да се достави на адреса: Министерство за здравство – Фонд за здравствено осигурување – Скопје, ул. „50 Дивизија“ бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 31.01.2000 година до 11,00 часот.
4. Секој учесник може да достави една понуда.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки франко краен корисник,
- начин, услови и рок на плаќање.

Предност ќе имаат понудувачите кои покрај најповолната цена и рок на плаќање ќе понудат најповолен начин и услови на плаќање.

ГАРАНЦИЈА

Понудувачот заедно со понудата мора да достави и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравствено осигурување – Скопје со назнака „за учество на повик бр. 02-8116/1“.

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 60 дена од денот на отворањето на понудите.

РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот за 31.01.2000 година.
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 31.01.2000 година во 11,30 часот, во просториите на Министерството за здравство – Фонд за здравствено осигурување – Скопје, ул. „50 Дивизија“ бр. 6, голема сала на III кат.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.
2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и тендер документација, нема да бидат разгледувани.
3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед) што е подигнат од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за здравство – Фондот за здравствено осигурување – Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БРОЈ 02-8117/1

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Министерството за здравство – Фонд за здравствено осигурување – Скопје.

2. Предмет на набавката е набавка на медицински потрошен материјал – кеси за крв, за потребите на јавните здравствени организации, кои имаат одобрение за ставање во промет или ги исполнуваат условите за добивање одобрение за пуштање во промет по скратена постапка.

3. Спецификацијата со количините и видот на материјалите што се предмет на набавката дадени се во тендерската документација.

4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Министерството за здравство – Фондот за здравствено осигурување – Скопје, собора бр. 15, ул. „50 Дивизија“ бр. 6 – Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 40100 – 640 – 37 – Фонд за здравствено осигурување – Скопје со назнака за тендерска документација. Даночен број на Фондот е 4030991261703 – депонент Народна банка на Македонија.

5. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на дејност пропишана со Законот за лекови, помошни лековити средства и медицинска опрема („Сл. весник на РМ“ бр. 21/98).

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, согласно одредбите на Законот за јавни набавки.

7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од денот на поднесувањето.

8. Понудата е делива.

9. Испораката на материјалите што се предмет на набавката ќе се врши sukcesивно според потребите на нарачателот.

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име на понудувачот,
- спецификација со количината и видот на материјалите што се нудат,
- цена во денари со сите давачки франко краен корисник,
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќањето да не е помал од 120 дена од денот на испораката).

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Доказ за финансиската способност (документ за бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки).
 2. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа – список (референца) на главни и слични испораки в претходниот период,
 - опис на технички постројки на понудувачот (магазински простор и расположиви средства за транспорт),
 - посочување на вклучени технички (стручни) лица за должени за материјалите што се нудат.
 3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соодветен документ дека не се во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е изречен мерка на безбедност – забрана за вршење на дејноста.
 4. Документ (решение) за регистрација за вршење на дејноста издадено од Министерството за здравство.
 5. Доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни или овластени дистрибутери од производителот со чиј производи учествуваат.
- Бараните документи треба да се достават во оригинал, примерок или со заверена копија до нотар.

Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат да обезбедат:

- упатство за употреба, чување и ракување на македонски јазик,
- најмалку една година рок на употреба од денот на испораката (исправност и употребливост),
- сертификат за квалитет.

Квалитетот и исправноста на материјалите ќе ја цени комисија на купувачот при секоја испорака.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки.
3. Понудата да се достави на адреса: Министерство за здравство – Фонд за здравствено осигурување – Скопје, ул. „50 Дивизија“ бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 01.02.2000 година до 11,00 часот.
4. Секој учесник може да достави само една понуда.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки франко красен корисник,
 - начин, услови и рок на плаќање.
- Предност ќе имаат понудувачите кои покрај најповолната цена и рок на плаќање ќе понудат најповолен начин и услови на плаќање.

ГАРАНЦИЈА

Понудувачот заедно со понудата мора да достави и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се чува на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравствено осигурување – Скопје со назнака „за учество на повик бр. 02-8117/1“.

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 60 дена од денот на отворањето на понудите.

РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 01.02.2000 година.
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 01.02.2000 година во 11,30 часот, во просториите на Министерството за здравство – Фонд за здравствено осигурување Скопје, ул. „50 Дивизија“ бр. 6, голема сала на III кат.

АВРШНИ ОДРЕДБИ

Овластените претставници на понудувачите кои сааат да учествуваат на јавното отворање на понудите, а комисијата треба да ѝ предадат писмено овластување на понудувачот за нивно учество на јавното отворање. Понудите што ќе бидат предадени во истекот на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и тендер документацијата, нема да бидат разгледувани. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на овој повик да ги внесат во тендерската документација што е подигната од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за здравство – Фондот за здравствено осигурување – Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БРОЈ 02-8118/1

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Министерството за здравство – Фонд за здравствено осигурување – Скопје.
2. Предмет на набавката е медицински потрошен материјал – шприцеви и игли, за потребите на јавните здравствени организации, кои имаат одобрение за ставање во промет или ги исполнуваат условите за добивање одобрение за пуштање во промет по скратена постапка.
3. Спецификацијата со количините и видот на материјалите што се предмет на набавката дадени се во тендерската документација.
4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Министерството за здравство – Фондот за здравствено осигурување – Скопје, собора бр. 15, ул. „50 Дивизија“ бр. 6 – Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро – сметка 40100 – 640 – 37 – Фонд за здравствено осигурување – Скопје со назнака за тендерска документација. Даночен број на Фондот е 4030991261703 – депонент Народна банка на Македонија.
5. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на дејност пропишана со Законот за лекови, помошни лековити средства и медицинска опрема („Сл. весник на РМ“ бр. 21/98).
6. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, согласно одредбите на Законот за јавни набавки.
7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од денот на поднесувањето.
8. Понудата е делива.
9. Испораката на материјалите што се предмет на набавката ќе се врши sukcesивно според потребите на наредателот.

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име на понудувачот,
- спецификација со количината и видот на материјалите што се нудат,
- цена во денари со сите давачки франко красен корисник,
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќањето да не е помал од 120 дена од денот на испораката).

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Доказ за финансиската способност (документ за бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки).
2. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:
 - список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период,
 - опис на технички постројки на понудувачот (магазински простор и расположиви средства за транспорт),
 - посочување на вклучени технички (стручни) лица задолжени за материјалите што се нудат.
3. Доказ, извод од судска свиденција или друг соодветен документ дека не се во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка на безбедност – забрана за вршење на дејноста.
4. Документ (решение) за регистрација за вршење на дејноста издадено од Министерството за здравство.

5. Доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни или овластени дистрибутери од производителот со чии производи учествуваат.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или со заверена копија од нотар.

Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат да обезбедат:

– упатство за употреба; чување и ракување на македонски јазик,

– најмалку една година рок на употреба од денот на испораката (исправност и употребливост),

– сертификат за квалитет.

Квалитетот и исправноста на материјалите ќе ја цени комисија на купувачот при секоја испорака.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки.

3. Понудата да се достави на адреса: Министерство за здравство – Фонд за здравствено осигурување – Скопје, ул. „50 Дивизија“ бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 02.02.2000 година до 11,00 часот.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

– цена со сите давачки франко краен корисник,

– начин, услови и рок на плаќање.

Предност ќе имаат понудувачите кои покрај најповолната цена и рок на плаќање ќе понудат најповолен начин и услови на плаќање.

ГАРАНЦИЈА

Понудувачот заедно со понудата мора да достави и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплаќа на жиро-сметка 40100-640-37 Фонд за здравствено осигурување – Скопје со назнака „За учество на повик бр. 02-8118/1“.

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 60 дена од денот на отворањето на понудите.

РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 02.02.2000 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 02.02.2000 година во 11,30 часот, во просториите на Министерството за здравство – Фонд за здравствено осигурување – Скопје, ул. „50 Дивизија“ бр. 6, голема сала на III кат.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и

тендер документацијата, нема да бидат разгледувани.

3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на овој повик да ги внесат во тендерската документација што е подигната од купувачот.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВА

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93), Заводот за статистика на Република Македонија го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1999 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јули-декември 1999 година, во однос на просечните цени на мало во првото полугодие од 1999 година изнесува 0,9%.

Директор,
Светлана Антоновска, с.р.

СОДРЖИНА

Страна

1995. Буџет на Република Македонија за 2000 година	5207
1996. Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2000 година	5289
1997. Закон за изменување на Царинскиот закон	5291
1998. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност	5291
1999. Закон за гарантирање на инвестицијата на стратешки инвеститори за преземање на одделни побарувања од крајни корисници од страна на Република Македонија, во Стопанска банка а.д. Скопје.	5292
2000. Одлука за целите и задачите на монетарната политика во 2000 година	5294
2001. Одлука за девизната политика и проекција на платниот биланс на Република Македонија за 2000 година	5294
2002. Макроекономска политика на Република Македонија за 2000 година	5297
2003. Одлука за отстапување на основни средства на Националната агенција за развој на мали и средни претпријатија НЕПА	5327
2004. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за финансии	5327
2005. Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје	5327
2006. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и програмата за полагање испит за добивање лиценца за носител на изработување на просторни и урбанистички планови	5327
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец декември 1999 година	5334